

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2019 бр.3
31 Март 2019

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување


Скопје
Год. 2019 бр.3
31 Март 2019

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либерија	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Белгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	Сендвич	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	GY - Гвајана	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HN - Хондурас	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HT - Хаити	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	HU - Унгарија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IE - Ирска	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IL - Израел	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IR - Иран	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IS - Исланд	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	IT - Италија	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JM - Јамајка	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JO - Јордан	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	JP - Јапонија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KG - Киргизија	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KN - Камбоџа	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KI - Кирибати	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореја	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KW - Кувajt	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор	KY - Кајмански Острови	RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2019 бр.3, 31 Март 2019

©2019

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 83

Национални патенти

..... 2 – 7

ПРЕГЛЕДИ

..... 8 – 9

Промени, Пренос, Престанок

..... 9 – 10

Меѓународни патенти

..... 11 – 77

ПРЕГЛЕДИ

..... 78 – 83

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 84 – 208

Пријави на Трговски Марки

..... 84 – 164

ПРЕГЛЕДИ

..... 165 – 170

Решенија на Трговски Марки

..... 171 – 195

ПРЕГЛЕДИ

..... 196 – 197

Промени, Пренос, Истекувања,
Поништувања, Спојувања, Впишување
на лиценца, Обновувања и Престанок

..... 198 – 208

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 209 – 225

Пријави на Индустриски дизајн

..... 210

ПРЕГЛЕДИ

..... 211

Решенија на Индустриски дизајн

..... 212 – 224

ПРЕГЛЕДИ

..... 225

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

A-патент A1-патент со доказ

A2-дополнителен патент

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот)

(61) Број на основната пријава

(62) Број на првобитната пријава

(72) Пронајдувач (и)

(73) Носител на правото на патентот

(74) Застапник

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)


(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) **A 01K 59/00, A 01K 47/06**(11) **9050**(13) **A**(21) **2017/293**(22) **25/04/2017**(45) **31/03/2019**(30) **П20170293 25/04/2017 МК**(73) **ТАНИКС ДООЕЛ****ул. Архиепископ Доситеј бр. 56 Прилеп,
МК**(74) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ****Пиринска 66, 7500, Прилеп**(72) **Наумче Танески****(54) УРЕД ЗА ИНТЕНЗИВНО СОБИРАЊЕ
НА ПЧЕЛИН ОТРОВ И МЕТОД ЗА НЕГОВА
ПРИМЕНА**

(57) Уредот за интензивно собирање на пчелин отров се стои од: основен панел со правоаголна форма, електроди и стаклена плоча врз која се собира отровот; електродите се поставени врз пластични изолатори поставени на двете пократки страни од панелот; жичен електричен приклучок кон изворот за електричен сигнал; а на спротивната страна од жичениот електричен приклучок постои приклучок за следниот панел од низата на панели кои сериски се врзуваат и се поедноставува повеќекратното истовремено вклучување во работа и генератор на стимулирачки импулси.



(51) **A 61K 127/00, A 61K 131/00, A 61K 36/28, A 61K 36/534, A 61K 36/537, A 61K 36/73, A 61K 36/894, A 61P 31/04, A 61P 31/12, A 61P 31/16, A 61P 37/04, A 61P 37/08, A 61P 39/06, A 61P 9/14**

(11) **9078**

(13) **A**

(21) **2017/339**

(22) 08/05/2017

(45) 31/03/2019

(30) П20170339 08/05/2017 МК

(73) **ИСИРОВ, ЕФТИМ**

УЛ. Никола Парапунов К1/2М, МК

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Исиров, Ефтим**

(54) **НАПИТОК ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО, ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА**

(57) Хербален состав којшто содржи состав на екстракт од комбинирани растителни материи во соодветна процентуална застапеност во однос на вкупната тежина на препаратот кадешто растителните материи се избрани од групата составена од Жалфија

(*Salvia officinalis*), Дуња (*Cydonia oblonga*), Коприва (*Urtica dioica*), Нане (*Mentha piperita*), Јапонско Јаболко – Персимон (*Diospyros kaki*), Екстракт од Стевија и вода како растворувач. Постапка за добивање на хербален состав којшто содржи собирање и припрема на сировинскиот материјал, припрема и екстракција на активните состојки, филтрирање и пакување. Екстракцијата на активните состојки се изведува со екстракција со ултразвук, пришто во екстракцијата се употребува водата како растворувач.. Употреба на хербалниот состав со антиоксидативно, антибактериско, антивирусно, антиалергено и антистресно дејство. Пронајдокот пред се го решава проблемот за заштита и/или лекување на алергиски заболувања, акутен и хроничен синуситис, подобрување на имунитетот и општата здравствена состојба и лекување на надворешни и внатрешни хемориди.



(51)		НАПОЈУВАЊЕ СО ВГРАДЕНИ ДВЕ
(11) 9071	(13) A	ОСНОВНИ КОНТРОЛИ: КОНТРОЛА ЗА
(21) 2017/729	(22) 25/09/2017	ИЗБОР НА ЛОГИЧНО НАЈПОВОЛНА ФАЗА
	(45) 31/03/2019	ЗА ИСПОРАКА НА ЕНЕРГИЈА КОН
(73) ИВАН ПОПОВИЌ and Ванѓел		ПОТРОШУВАЧИТЕ И КОНТРОЛА ЗА
Димановски		СПРЕЧУВАЊЕ НА ИСПОРАКА НА
ул. Бриселска 7/3-1, Скопје, МК and ул.		ЕНЕРГИЈА КОН МРЕЖАТА НА
Дане Крапчев, бр, 2, Скопје, МК		НАПОЈУВАЊЕ
(72) Ванѓел Димановски and Иван Поповиќ	(57)	
(54) ДЦ/АЦ МОС-ФЕТ ИНВЕРТОР ВРЗАН		
ПАРАЛЕЛНО НА МРЕЖАТА НА		

(51)

(11) **9092**

(13) A

(21) **2017/792**

(22) 17/10/2017

(45) 31/03/2019

(73) **Благоица Цекова****бул. Кузман Јосифовски Питу 15, 3/6****Скопје, МК**

(72) Благоица Цекова

(54) **Перлит од Р.Македонија и негова
примена за синтеза на порести материјали**

(57)

Перлитот претставува вулканско стакло. Во неговиот состав се среќава кварц, плагиоклас, К-фелдспат, биотит, мусковит, во помали количини има циркон, халкоперит и апатит, потекнува од

магматските карпи. Од извршената хемиска анализа се гледа дека доминира процентот на SiO_2 и тој изнесува 75,47%(мас) и Al_2O_3 -12,77%(мас). Помал процент на обоени оксиди Fe_2O_3 -0,94% мас. Содржината на вода се движи од 2 до 5 %. Неговата структура е стакловидна која е потврдена со IR-метода. Природниот перлит може да се модифицира со алуминиум силикатен гел, на тој начин се добива експандиран перлит кој наоѓа голема примена во градежништвото и земјоделството. Во овој труд ќе биде дадена негова примена за синтеза на порест материјал кој понатаму наоѓа примена во нанотехнологиите.



Слика 1 Изглед проба од перлит

(51) **G 06M 1/10**(11) **9104**(13) **A**(21) **2018/70**

(22) 25/01/2018

(45) 31/03/2019

(30) П20180070 25/01/2018 МК

(86)

(87)

(73) **ДТК Смарт-тек ДОО СКОПЈЕ****ул. Мите Богоевски 13а, Скопје, МК**

(72) Димитар Ташковски; Коколански Живко;

Бодан Велковски; Филип Симјаноски and

Владимир Димчев

(54) **Универзален повеќеканален мерен програмабилен бројач на импулси**

(57) Пронајдокот Универзален повеќеканален мерен програмабилен бројач на импулси претставува бројач на електрични или светлински импулси од инструменти за мерење на различни типови

енергија или други физички величини, кој овозможува акумулирање на податоците и нивно отчитување преку стандардизиран комуникациски протокол со можност за адресирање. Пронајдокот претставува хардверско-софтверско решение, кое спаѓа во областа на бројачи на импулси. Неговата намена е да го реши проблемот кој се јавува при интегрирање на мерните податоци од различни мерни уреди за различни типови енергија, произведени од различни производители во еден централизиран мерно-информациски или мерно-управувачки систем. Употребата на овој пронајдок има потенцијал значително да ги намали трошоците и да ги упрости проектирањето и изведбата на ваквите системи во индустријата, особено кај субјекти со веќе постоечка мерна гарнитура.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A61P31/12	8A61K36/537	9078	A
8A61K36/28	8A61K36/537	9078	A
8A61K36/537	8A61K36/537	9078	A
8A61P37/04	8A61K36/537	9078	A
8A61P39/06	8A61K36/537	9078	A
8A61P9/14	8A61K36/537	9078	A
8A61P37/08	8A61K36/537	9078	A
8A01K47/06	8A01K47/06	9050	A
8G06M1/10	8G06M1/10	9104	A
8A61K127/00	8A61K36/537	9078	A
8A61K131/00	8A61K36/537	9078	A
8A61K36/73	8A61K36/537	9078	A
8A61K36/894	8A61K36/537	9078	A
8A61K36/534	8A61K36/537	9078	A
8A61P31/16	8A61K36/537	9078	A
8A01K59/00	8A01K47/06	9050	A
8A61P31/04	8A61K36/537	9078	A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
ДТК Смарт-тек ДОО СКОПЈЕ	G 06M 1/10	МК/Р/2018/0070	A
ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61K 127/00	МК/Р/2017/0339	A
ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61P 9/14	МК/Р/2017/0339	A
ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61K 131/00	МК/Р/2017/0339	A
ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61K 36/28	МК/Р/2017/0339	A
ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61K 36/534	МК/Р/2017/0339	A
ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61K 36/537	МК/Р/2017/0339	A



ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61K 36/73	МК/Р/2017/0339	A
ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61K 36/894	МК/Р/2017/0339	A
ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61P 31/04	МК/Р/2017/0339	A
ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61P 31/12	МК/Р/2017/0339	A
ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61P 31/16	МК/Р/2017/0339	A
ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61P 37/04	МК/Р/2017/0339	A
ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61P 37/08	МК/Р/2017/0339	A
ИСИРОВ, ЕФТИМ	A 61P 39/06	МК/Р/2017/0339	A
ТАНИКС ДООЕЛ	A 01K 47/06	МК/Р/2017/0293	A
ТАНИКС ДООЕЛ	A 01K 59/00	МК/Р/2017/0293	A

ПРОМЕНИ

(11) **2836**
 (73) **Takeda Pharma A/S**
Langebjerger 1, 4000 Roskilde, DK

(11) **8622**
 (73) **Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.**
Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft, NL

ПРЕНОС

(11) **2704**
 (73) **Akebia Therapeutics Inc.**
9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati, Ohio 45242, US

(11) **2704**
 (73) **Aerpio Therapeutics Inc.**
9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati, Ohio 45242, US

(11) **5078**

(73) **Eisai, Inc.**
100 Tice Blvd., Woodcliff Lake, NJ 07677, US

(11) **6977**
 (73) **Eisai, Inc.**
100 Tice Blvd., Woodcliff Lake, NJ 07677, US

(11) **7176**
 (73) **Eisai, Inc.**
100 Tice Blvd., Woodcliff Lake, NJ 07677, US



ПРЕСТАНОК

(11) 923

(73) SIGMA - TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. and ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI Viale Shakespeare, 47 00144 Roma , IT and Via Giacomo Venezian, 1, I-20133 Milano, IT

(11) 905

(73) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V. 2e Weteringplantsoen 21, NL-1017 ZD Amsterdam, NL

(11) 1654

(73) Pantech Inc. Pantech bldg., 179, Seongam-ro, Mapo-gu, Seoul, KR

(11) 1839

(73) BENELLI ARMI S.p.A

Via della Stazione, 50, I-61029 Urbino, IT

(11) 2066

(73) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V. 2e Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NL

(11) 2924

(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

(11) 2591

(73) Aventis Holdings Inc. 3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville Delaware 19807, US

(51) **B 01F 3/04, B 01F 15/00**

(11) **9069**

(13) T1

(21) **2018/854**

(22) 22/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201161521794P 10/08/2011 US and
US201261624306P 15/04/2012 US

(96) 09/08/2012 EP12821883.1

(97) 08/08/2018 EP2741845

(73) **SodaStream Industries Ltd.**

**Gilboa Street, P.O. Box 280 Airport City
7019900, IL**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) RING, Allan; COHEN, Avi; KROM, Doron;
HARDUFF, Hagai and AVIGDOR, Amit

(54) **УРЕД ЗА ГАЗИРАЊЕ СО ЗАПЧЕСТА
СТЕГАЛКА**

(57) 1 Склопка (130) на глава за газирање, која ја опфаќа шасијата, платформата (135), вентил за испустување (210), сигурносен вентил (220), инјектор (230) за газирање, лост (240) за вметнување на боца и запчеста стегалка (250) за закачување на боца (170) за газирање во уредот за газирање, при што таа запчеста стегалка опфаќа флексибилни заби за закачување на споменатата боца во споменатиот уред за газирање поради овозможување на вметнување на таа боца (170) во таа запчеста стегалка под агол во однос на вертикала;

каде што оваа склопка понатаму опфаќа:
зглобен лост (260) кој се протега помеѓу првата

и втората зглобна точка (265A, 265B) на склопка (130), при што првата зглобна точка (265A) која е врзана за шасија поради останување во иста положба кога лостот (240) за вметнување на боца се потиснува према внатре на боца (170) и при што просторната положба на втората зглобна точка (265B) се изместува во правец на лостот (240) за вметнување на боца по вметнување на боца (170);

стеснувачки прстен (268) воопштено со квадратен облик со шупел центар и поставен паралелно на платформа (135) изведен така да во "отворена" состојба, кога се вметнува боцата (170), стеснувачкиот прстен (268) поставен е непосредно под платформата (135) обужмувачки ги горните делови на забите (255), а втората зглобна точка (265B) е врзана за стеснувачки прстен (268), и кога боцата (170) е притисната на лостот (240), разлика помеѓу првата и втората зглобна точка (265A, 265B) го спушта стеснувачкиот прстен (268) со што ја стеснува запчестата стегалка (250) поради држење на боцата (170) во положба под платформата (135);

и
забравувачки механизам поради забравување на споменатата боца во споменатиот уред најмалку во текот на газирање .

, има уште 5 патентни барања




FIG. 1A

(51) **C 07D 401/12, C 07D 413/12, C 07D 417/12, A 61K 31/497, A 61K 31/444, A 61K 31/4439, A 61K 31/506, A 61P 25/28**

(11) **9068**

(13) **T1**

(21) **2018/855**

(22) **22/10/2018**

(45) **31/03/2019**

(30) **DK20140000648 10/11/2014 DK and**

DK20150000447 07/08/2015 DK

(96) **09/11/2015 EP15805109.4**

(97) **10/10/2018 EP3218365**

(73) **H. Lundbeck A/S**

Ottliavej 9 2500 Valby, DK

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**


ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **JUHL, Karsten; MARIGO, Mauro and**

TAGMOSE, Lena

(54) **2-АМИНО-6-(ДИФЛУОРОМЕТИЛ)- 5,5-ДИФЛУОРО-6-ФЕНИЛ-3,4,5,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН КАКО ВАСЕ1 ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение на формула I



Формула I

во која е Ar избран од група која ја сочинува фенил, пиридил, пиримидил, пиазинил, имидазолил, пиазолил, тиазолил, ксазолил, изоксазолил, и каде Ar опционо е супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од халоген, CN, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 флуороалкил или C1-C6 алкокси; и R_1 е водород, халоген, C1-C3 флуороалкил или C1-C3 алкил; или негова фармацевтски прифатлива сол.

, има уште 12 патентни барања

(51) **A 61K 31/496, A 61P 25/18**

(11) **9067**

(13) **T1**

(21) **2018/856**

(22) 22/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) DK201100465P 20/06/2011 DK and

US201161498653P 20/06/2011 US

(96) 20/06/2012 EP12729555.8

(97) 03/10/2018 EP2720698

(73) **H. Lundbeck A/S**

Ottliavej 9 2500 Valby, DK


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) HOLM, René and BRUUN, Lone

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДАВАЊЕ 4-((1R,3S)-6-ХЛОРО-3-ФЕНИЛ-ИНДАН-1-ИЛ)-1,2,2-ТРИМЕТИЛ-ПИПЕРАЗИН И НЕГОВИТЕ СОЛИ ВО ЛЕКУВАЊЕ НА ШИЗОФРЕНИЈА**

(57) 1 Соединение (I)



(I)

за употреба во лекување на заболувања во централниот нервен систем, карактеристично по тоа што, тоа Соединение (I) се дава полунедельно или неделно во формулација со моментално ослободување (IR-формулација), формулација со продолжено, контролирано или со одложено ослободување за орално давање во доза која одговара на онаа помеѓу 20 mg/недела и 50 mg/недела, сметано како слободна база на Соединение (I).

, има уште 8 патентни барања

(51) **A 01N 55/00, A 01N 43/42, A 01P 3/00, C 07D 215/38, C 07D 221/04, C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 491/048, C 07D 495/04, C 07D 215/18, C 07D 215/14, C 07D 215/20**

(11) **9066**

(13) **T1**

(21) **2018/857**

(22) 22/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) JP20100000194 04/01/2010 JP

(96) 28/12/2010 EP10841029.1

(97) 26/09/2018 EP2522658

(73) **Nippon Soda Co., Ltd.**

2-1, Ohtemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8165, JP

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат


ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SHIBAYAMA Kotaro; KUWAHARA Raito; SATO Motoaki; NISHIMURA Satoshi; INAGAKI Jun; SAIKI Yuto; MITANI Akira and KUBOKI Mami

(54) **ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО СОЕДИНЕНИЕ КОЕ СОДРЖИ АЗОТ И**

ЗЕМЈОДЕЛСКИ/БАШТОВАНСКИ ГЕРМИЦИД

(57) 1 Хетероциклично соединение кое содржи азот представено со формула (II):



(II)

во која, формула (II), R претставува група

представена со CR1R2R3, несупституирана или супституирана C6-10 арил група, или цијано група;

R1 до R3 секој независно претставува атом на водород, несупституирана или супституирана C1-8 алкил група, несупституирана или супституирана C2-8 алкенил група, несупституирана или супституирана C2-8 алкинил група, несупституирана или супституирана C3-8 циклоалкил група, несупституирана или супституирана C4-8 циклоалкенил група, несупституирана или супституирана C6-10 арил група, несупституирана или супституирана хетероциклична група, несупституирана или супституирана C1-8 ацил група, несупституирана или супституирана (1-имино)C1-8 алкил група, несупституирана или супституирана карбоксил група, несупституирана или супституирана карбамоил група, несупституирана или супституирана хидроксил група, несупституирана или супституирана аминоксидна група, несупституирана или супституирана меркапто група, супституирана сулфонил група, халоген група, цијано група, или нитро група;

освен каде: R1 до R3 се сите атоми на водород; R1 до R3 се сите несупституирани C1-8 алкил група; било кој од R1 до R3 е атом на водород, преостанатите два се и двата несупституирани C1-8 алкил група; и, било која од R1 до R3 е несупституирана C1-8 алкил група, преостанатите два се и двата атом на водород;

R4 секој независно претставува несупституирана или супституирана C1-8 алкил група, несупституирана или супституирана C2-8 алкенил група, несупституирана или супституирана C2-8 алкинил група, несупституирана или супституирана C3-8 циклоалкил група, несупституирана или супституирана C4-8 циклоалкенил група, несупституирана или супституирана C6-10 арил

група, несупституирана или супституирана хетероциклична група, несупституирана или супституирана C1-8 ацил група, несупституирана или супституирана (1-имино)C1-8 алкил група, несупституирана или супституирана карбоксил група, несупституирана или супституирана карбамоил група, несупституирана или супституирана хидроксил група, несупституирана или супституирана аминоксидна група, несупституирана или супституирана меркапто група, супституирана сулфонил група, халоген група, цијано група, или нитро група; m1 претставува некој број R4 и претставува цел број од 0 до 6;

R5 секој независно претставува несупституирана или супституирана C1-8 алкил група, несупституирана или супституирана C2-8 алкенил група, несупституирана или супституирана C2-8 алкинил група, несупституирана или супституирана C3-8 циклоалкил група, несупституирана или супституирана C4-8 циклоалкенил група, несупституирана или супституирана C6-10 арил група, несупституирана или супституирана хетероциклична група, несупституирана или супституирана C1-8 ацил група, несупституирана или супституирана (1-имино)C1-8 алкил група, несупституирана или супституирана карбоксил група, несупституирана или супституирана карбамоил група, несупституирана или супституирана хидроксил група, несупституирана или супституирана аминоксидна група, несупституирана или супституирана меркапто група, супституирана сулфонил група, халоген група, цијано група, или нитро група;

n претставува некој број R5 и претставува цел број од 0 до 5;

D претставува 5- до 7-член ароматичен јагленоводороден прстен кој ги вклучува двата и Y и Z или 5- до 7-член ароматичен хетероцикличен прстен кој ги вклучува двата и

Y и Z;

X претставува атом на кислород;

Y претставува атом на јагленород или атом на азот; а

Z претставува атом на јагленород или атом на азот,

супституирана C1-8 алкил група претставува C3-6 циклоалкил C1-6 алкил група, C4-6 циклоалкенил C1-6 алкил група, C1-6 халоалкил група, C6-10 арил C1-6 алкил група, 5- до 6-член на хетероарил C1-6 алкил група, хидроксил C1-6 алкил група, C1-6 алкокси C1-6 алкил група, C1-7 ацилокси C1-6 алкил група, три C1-6 алкилсилилокси C1-6 алкил група, C1-6 алкил-супституирана C6-10 арилсулфонилокси C1-6 алкил група, цијано C1-6 алкил група, C1-6 ацил C1-6 алкил група, 2-хидроксиимино C2-6 алкил група, формил C1-6 алкил група, Карбокси C1-6 алкил група, C1-6 алкоксикарбонил C1-6 алкил група или азидо C1-6 алкил група, супституирана C2-8 алкенил група претставува C2-6 халоалкенил група или хидрокси C2-6 алкенил група, супституирана C2-8 алкинил група претставува C2-6 халоалкинил група, супституирана C3-8 циклоалкил група претставува C3-6 циклоалкил група во која е(се) 1 до 3 C1-6 алкил група(и) супституирана(и), супституирана C4-8 циклоалкенил група претставува C4-6 циклоалкенил група во која е(се) 1 до 3 C1-6 алкил група(и) супституирана(и), супституирана C6-10 арил група претставува C1-6 алкил-супституирана C6-10 арил група, халоген-супституирана C6-10 арил група, или C1-6 алкокси супституирана арил група, супституирана хетероциклична група претставува 4-хлоро-2-пиридинил група, 3-хлоро-2-пиразинил група, 4-метил-2-пиридинил група, 5-трифлуорометил-2-пиримидинил група, 3-метил-2-квинолил група, супституирана C1-8 ацил група претставува C1-

7 халоацил група,

супституирана (1-имино)C1-8 алкил група претставува (1-(C1-6 алкокси)имино)C1-6 алкил група,

супституирана карбоксил група претставува C1-6 алкоксикарбонил група, C2-6

алкенилоксикарбонил група, C2-6

алкинилоксикарбонил група, C6-10

арилоксикарбонил група, или C6-10 арил C1-6 алкоксикарбонил група,

супституирана карбамоил група претставува моно C1-6 алкилкарбамоил група, di C1-6

алкилкарбамоил група, или моно C6-

10 арилкарбамоил група,

супституирана хидроксил група претставува C1-

6 алкокси група, C3-8 циклоалкил C1-6 алкокси

група, C6-10 арил C1-6 алкокси група, C1-6

халоалкокси група, C2-6 алкенилокси група, C2-

6 алкинилокси група, C3-6 циклоалкилокси

група, C6-10 арилокси група, C6-10 арил C1-6

алкилокси група, C1-7 ацилокси група, C1-

6 алкоксикарбонил C1-6 алкокси група, или три

C1-6 алкилсилилокси група,

супституирана аминоксидна група претставува моно

C1-6 алкиламино група, di C1-6 алкиламино

група, моно C1-6 алкилиденеамино група, моно

C6-10 ариламино група, di C6-10 ариламино

група, C6-10 арил C1-6 алкиламино група, C1-6

ациламино група, или C1-

6 алкоксикарбониламино група,

супституирана меркапто група претставува C1-

6 алкилтио група C1-6 арилтио група или C1-6

ацилтио група, а

супституирана сулфонил група претставува C1-

6 алкилсулфонил група, C1-

6 халоалкилсулфонил група, C6-10

арилсулфонил група, C1-6 алкоксисулфонил

група, моно C1-6 алкилсулфамоил група, di C1-

6 алкилсулфамоил група или моно C6-10

арилсулфамоил група, или негова сол, или

негово N-оксидно соединение,

под услов споменатото соединение да не е:

, има уште 6 патентни барања

(51) **A 61K 31/155, A 61K 9/20, A 61K 45/06, A 61K 31/351**

(11) **9072**

(13) T1

(21) **2018/868**

(22) 24/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) US261173P 13/11/2009 US

(96) 12/11/2010 EP10782116.7

(97) 01/08/2018 EP2498759

(73) **AstraZeneca UK Limited and AstraZeneca AB**

1 Francis Crick Avenue Cambridge Biomedical Campus Cambridge CB2 0AA, GB and 151 85 Södertälje, SE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HALLGREN, Agneta and SWENSON, Ralf Magnus Werner

(54) **ТАБЛЕТНА ФОРМУЛАЦИЈА СО МОМЕНТАЛНО ОСЛОБОДУВАЊЕ**

(57) 1 Фармацевтска формулација со моментално ослободување во форма на таблета, гранули, или капсула што содржи: (1) инхибитор на SGLT2 селектиран од дапаглифлозин и дапаглифозин (S) пропилен гликол хидрат; (2) метформин хидрохлорид; хидроксипропил целулоза како врзувач; микрокристална целулоза како полнач; натриум скроб гликолат или хидроксипропил целулоза, слабо супституирана како дезинтегрант; и магнезиум стеарат како лубрикант. , има уште 35 патентни барања



Нацрт 1

(51) **A 61K 9/20, A 61K 9/16**

(11) **9073**

(13) T1

(21) **2018/869**

(22) 24/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) GB201207701 02/05/2012 GB and

GB201221130 23/11/2012 GB

(96) 01/05/2013 EP16197166.8

(97) 08/08/2018 EP3150199

(73) **Orexo AB**

Box 303 751 05 Uppsala, SE

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) Pettersson, Anders; Schwan, Emil and
Johansson, Barbro


**(54) НОВ СОСТАВ НА АЛФЕТАНИЛ ЗА
ТРЕТМАН НА АКУТНА БОЛКА**

(57) 1 Фармацевтски состав подобен за
сублингвално испорачување, како и брзо
ослободување на алфентанил од него и/или
брзо навлегување на алфентанил низ оралната
слузница, кој содржи мешавина која се состои
од:

фармацевтски прифатлива сол, чии
микрочестички се претставени на површини на
поголеми честички-носители;
(б) слаба база; и
(в) соединение, кое е слаба киселина или е
хелатно/секвестриско средство, кое соединение
е претставено во комбинација со
микрочестичките на алфентанилот или
неговата сол, со што се претставени во рамките
на честички-носители на наведеното
соединение внатре, или на површината на
наведените честичките-носители.

, има уште 15 патентни барања

(а) микрочестички од алфентанил или негова



слика 1

(51) C 07C 209/36, C 07C 217/84, C 07C 213/08,
C 07C 211/48

(11) 9051

(13) T1

(21) 2018/870

(22) 24/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) RU20110139487 28/09/2011 RU

(96) 15/11/2011 EP11873063.9

(97) 12/09/2018 EP2784056

(73) IFOTOP Limited Liability Company
3, Lesnaya Street Moscow, 125047, RU

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FROLOV, Alexander Yurievich; IVANOV, Yuriy Alexandrovich and BELIAKOV, Nikolay Grigorievich

(54) ПОСТАПКА ЗА СЕЛЕКТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА N-МЕТИЛ-ПАРА-АНИЗИДИН

(57) 1 Постапка за синтезата на N-метил-пара-анизидин којашто содржи: N-алкилирање на пара-нитроанизол и/или пара-анизидин во испарувачка фаза на дехидрогенирачки катализатор избран од групата составена од

Raney (Панеј) никел и бакар-хромииум катализатор модифициран со оксиди на бариум, калциум или цинк на температура од 180-260 °C и атмосферски притисок во водородна или азотна пареа со последователно изолирање на производите на ректификација.

, има уште 9 патентни барања

(51) **A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 9/00, A 61K 47/12, A 61K 47/26, A 61K 31/573**

(11) **9052**

(13) T1

(21) **2018/871**

(22) 24/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) EP20130176114 11/07/2013 -- and

EP20130194763 28/11/2013 --

(96) 10/07/2014 EP14747855.6

(97) 05/09/2018 EP3019153

(73) **Chiesi Farmaceutici S.p.A.**

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MUSA, Rossella; SCHIARETTI, Francesca;

PASQUALI, Irene and ASKEY-SARVAR, Azita

(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА СУВ ПРАШОК КОЈАШТО СОДРЖИ АНТИХОЛИНЕРГИК, КОРТИКОСТЕРОИД И БЕТА-АДРЕНЕРГИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА СО ИНХАЛАЦИЈА

(57) 1 Формулација на сув прашок за употреба во инхалатор за сув прашок (DPI) за да ослободи со инхалација комбинација на микронизирани честички на гликопирониум бромид, беклометазон дипропионат и формотерол фумарат дихидрат како активни состојки во комбинирана терапевтска ефективна доза којашто содржи од 100 до 500 □g, споменатата формулација содржи: а) фракција на фини честички коишто се

состојат од смеса на 90 до 99.5 процент од тежината на микронизирани честички од физиолошки прифатлив експциенс и 0.5 до 10 процент од тежината на магнезиум стеарат, кадешто барем 90% од сите споменати честички имаат волуменски дијаметар помал од 12 микрон, волуменскиот среден дијаметар на споменатите честички е од 3 до 7 микрон, и не повеќе од 10% од споменатите честички имаат дијаметар помал од 1.5 микрон; б) фракција на груби честички составена од физиолошки прифатлив експциенс којшто има масен среден дијаметар еднаков на или поголем од 175 микрон, кадешто односот помеѓу споменатите фини честички а) и споменатите груби честички б) е од 1:99 и 30:70 процент од тежина; кадешто барем 90% од сите споменати микронизирани честички од активните состојки имаат волуменски дијаметар помал од 6.0 микрон, нивниот волуменски среден дијаметар е од 1.2 и 2.5 микрон и ширината на нивната дистрибуција на големина на честички, изразена како распон, се состои од помеѓу 1.2 и 3.0; споменатата формулација е добиена со постапка којашто ги содржи чекорите на: и) подготвување на фракцијата од фини честички а) со ко-мешање во високо-енергетски апарат за период од помалку од 20 минути,



ii) мешање на споменатата фракција од фини честички а) фракцијата на груби честички б) и , има уште 10 патентни барања сите микронизирани активни состојки.

(51) **C 05G 3/08**

(11) **9053**

(13) T1

со следните дефиниции:

(21) **2018/872**

(22) 24/10/2018

(45) 31/03/2019

(30)

(96) 22/06/2015 EP15173134.6

(97) 08/08/2018 EP3109223

(73) **EuroChem Agro GmbH**

Reichskanzler-Müller-Str. 23 68165 Mannheim, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Peters, Nils and Mannheim, Thomas

(54) **СМЕСА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЃУБРИВА КОИШТО СОДРЖАТ УРЕА**

(57) 1 Смеса за третирање на ѓубрива коишто содржат уреа, којашто содржи

а) барем еден (тио)фосфорен триамид со општата формула (I) и/или (тио)фосфорен диамид со општата формула (II)

$R_1R_2N-P(X)(NH_2)_2$ (I)

$R_1O-P(X)(NH_2)_2$ (II)

X е кислород или сулфур,
R1 и R2 се независно водород, во секој случај супституиран или несупституиран 2-нитрофенил, C1-10-алкил, C3-10-циклоалкил, C3-10-хетероциклоалкил, C6-10-арил, C6-10-хетероарил или диаминокарбонил, кадешто R1 и R2 заедно со азотниот атом којшто е сврзан за нив може исто така да формира 5- или 6-член заситен или незаситен хетероцикличен радикал којшто може опционално исто да содржи еден или два понатаму хетероатоми избрани од групата составена од азот, кислород и сулфур, како компонента А, б) 2-(N-3,4-диметилпиразол)сукцинска киселина којашто може исто така да биде во солена форма како компонента В,

кадешто компонентите А и В се присутни во тежински однос во опсег од 1:1 до 1:6.

, има уште 11 патентни барања

(51) **C 07K 16/00, C 07K 16/24, C 12N 15/13**

(11) **9074**

(13) T1

800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044, US and Einsteinweg 101 2333 Leiden, NL

(21) **2018/873**

(22) 24/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201361791094P 15/03/2013 US

(96) 07/03/2014 EP14768761.0

(97) 15/08/2018 EP2970980

(73) **Janssen Biotech, Inc. and Janssen Biologics B.V.**


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) FLIKWEERT, Marcel; GOOCHEE, Charles; MASLANKA, Francis; NAGEL, Francisus Johannes Ignatius; RYLAND, James and SCHAFFER, Eugene

(54) **ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ ЗА КОНТРОЛА НА СОДРЖИНА НА Ц-ТЕРМАЛЕН ЛИЗИН, ГАЛАКТОЗА И СИЈАЛИНСКА КИСЕЛИНА О РЕКОМБИНИРАНИ ПРОТЕИНИ**

(57) 1 Постапка за производство на антитело или негов фрагмент за врзување на антиген кој има содржина на Ц-терминален лизин од 20% до 70% и содржина на сијалинска киселина од 1% до 20%, каде што постапката опфаќа:

одгледување во култура на клетки домаќин чувствителни на цинк кои се трансфецирани со ДНК која кодира анитело, во медиум на култура кој содржи 0,5 μ M до 6,5 μ M на цинк; и контролирање на концентрација на цинк во медиум, при што се произведување антитело или негов фрагмент за врзување на антиген.

, има уште 14 патентни барања



СЛ.1

(51) **С 07К 16/18, С 07К 16/40, А 61К 39/395**

(11) **9102**

(13) Т1

(21) **2018/874**

(22) 25/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) 292614P 06/01/2010 US

(96) 06/01/2011 EP11732145.5

(97) 25/07/2018 EP2521568

(73) **Dyax Corp.**

300 Shire Way Lexington, MA 02421, US

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) **SEXTON, Daniel, J. and VISWANATHAN, Malini**

(54) **ПЛАЗМА КАЛИКРЕИН ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ**

(57) 1 Антитело што се врзува за активната форма на човечки плазма каликреин и не врзува човечки прекаликреин, и назначено со тоа, што антителото е селектирано од групата

составена

од

(и) антитело што содржи VH секвенца од EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYI MMWVRQAPGKGLEWVSGIYSSGGITVY ADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY YCAYRRIGVPRRDEFDIWGQGTMTVVS S и VL секвенца од DIQMTQSPSTLSASVGDRVTITCRASQSISSWLA WYQQKPGKAPKLLIYKASTLESGVPSRF SGSGSGTEFTLTISLQPDDFATYYCQYNTYW TFGQGTKVEIK;

(ии) антитело што содржи VH секвенца од EVQLLESGGGLVQPGGS LRLSCAASGFTFSHYIMMWVRQAPGKGLEWVS GIYSSGGI

TVYADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDT AVYYCAYRRGTGIPRRDAFDIWG QGTMTVSSASTKGPSVFPLAPSSKS и VL секвенца од



QDIQMTQSPSTLSASVGDRVITICRASQSISSWL
AWYQQKPGKAPNLLIYKASTLESG
VPSRFSGSGSGTEFTLTISLQPDFFATYYCQQY
NTYWTFGQGTKVEIK;

(иии) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYL
MTWVRQAPGKGLEWVSYISPSGGHTIY
ADSVKGRFTISRDNKNTLYLQMNSLRAEDTAVY
YCARVARGIAARSRTSYFDYWGQGTLV TVSS и
VL секвенца од
EIVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYL
AWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIP
DRFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQSSR
TPWTFGQGTKVEIK;

(ив) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAA
SGFTFSHYLMTWVRQAPGKGLEWVSYISPSGG
HTIYADSVKGRFTISRDNKNTLY
LQMNSLRAEDTAVYYCARVARGIAARSRTSYFD
YWGQGTTLTVSSASTKGPSVFP LAPSSKS и VL
секвенца од QDIQMTQSPG
TSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYLAWYQQTPG
QAPRLLIYGASSRAT
GIPDRFSGTGYGTDFTLTISRLEPEDYGTYYCQQ
SSRTPWTFGQGTTRVEIK;

(в) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYL
MTWVRQAPGKGLEWVSYISPSGGHTIY
ADSVKGRFTISRDNKNTLYLQMNSLRAEDTAVY
YCARVARGIAARSRTSYFDYWGQGTLV TVSS и
VL секвенца од
EIVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYL
AWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIPDR
FSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQSSRTP
WTFGQGTKVEIK;

(ви) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS
HYLMTWVRQA PGKGLEWVSY
ISPSGGHTIYADSVKGRFTI SRDNKNTLY
LQMNSLRAED TAVYYCARVA RGIAARSRTS
YFDYWGQGTTLTVSSASTKG PSVFPLAPSS KS
и VL секвенца од QDIQMTQSPS FLSASVGDRV
TITCRASQGI SSYLAWYQQK

PGKAPKLLIYAASLTQSGVP SRFSGSGSGT
EFTLTISLQ PEDFATYYCQ QLNSYPLTFG
GGTKVEIK;

(ви) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSAYS
MIWVRQAPGKGLEWVSYIRPSGGRTTY
ADSVKGRFTISRDNKNTLYLQMNSLRAEDTAVY
YCARGGLLLWFRELKSNYFDYWGQGT
LVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKS и VL секвенца
од

QDIQMTQSPSSLSAFVGDRVITICRASQPIDNYL
NWYHQKPGKAPKLLIYAASRLQSGVPS
RLSGSGFGT DFTLTISLQ PEDFGNYYCQ
QSYTPVPTFGGGTKVEIR;

(ви) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSAYS
MIWVRQAPGKGLEWVSY
IRPSGGRTTYADSVKGRFTISRDNKNTLYLQMN
SLRAEDTAVYYCARGG LLLWNRELKS
NYFDYWGQGTTLTVSSASTKGPSVFPLAPSSKS
и VL секвенца од

QDIQMTQSPSSLSAFVGDRVITICRASQPIDNYL
NWYHQKPGKAPKLLIY
AASRLQSGVPSRLSGSGFGTDFTLTISLQPEDF
GNYYCQQSYTPVPTFGGGTKVEIR;

(иц) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSAYS
MIWVRQAPGKGLEWVSYIRPSGGRTTY
ADSVKGRFTISRDNKNTLYLQMNSLRAEDTAVY
YCARGGLLLWARELKS
NYFDYWGQGTTLTVSSASTKGPSVFPLAPSSKS
и VL секвенца од

QDIQMTQSPSSLSAFVGDRVITICRASQPIDNYL
NWYHQKPGKAPKLLIYAASRLQSGVPS
RLSGSGFGTDFTLTISLQPEDFGNYYCQQSYTV
PYTFGGGTKEIR;

(иц) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYL
MTWVRQAPGKGLEWVSYISPSGGHTIY
ADSVKGRFTISRDNKNTLYLQMNSLRAEDTAVY
YCAMVGQGIIRGRSRTSYFAQWGQGT VTVSS и
VL секвенца од
EIVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYL



AWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIPDR
FSGSGSGTDFLTISRLEPEDFAVYYCQQSSRTP
WTFGQGTKVEIK;

(ци) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSDYM
MAWVRQAPGKGLEWVSSIVPSGGHTH
YADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAV
YYCARVARGIAARSRTSYFDYWGGQTL VTVSS
и VL секвенца од

EIVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYL
AWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIPDR
FSGSGSGTDFLTISRLEPEDFAVYYCQQSSRTP
WTFGQGTKVEIK;

(циии) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYL
MTWVRQAPGKGLEWVSYISPSGGHTIY
ADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY
YCARVAQGIAARSRTSSVDQWGGQTL VTVSS и
VL секвенца од

EIVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYL
AWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIPDR
FSGSGSGTDFLTISRLEPEDFAVYYCQQSSRTP
WTFGQGTKVEIK;

(xiii) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYL
MTWVRQAPGKGLEWVSYISPSGGHTIY
ADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY
YCARVAQGISARSRTSYFDYWGGQTL VTVSS и
VL секвенца од

EIVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYL
AWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIPDR
FSGSGSGTDFLTISRLEPEDFAVYYCQQSSRTP
WTFGQGTKVEIK;

(цив) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYI
MMWVRQAPGKGLEWVSGIYSSGGITVY
ADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY
YCAWRRIGVPRRDSFDMWGGQTMVT VSS и VL
секвенца од

DIQMTQSPSTLSASVGDRVITITCRASQSISSWLA
WYQQKPGKAPKLLIYKASTLESGVPSRF
SGSGSGTEFTLTISLQPDFFATYYCQQYNTYW
TFGQGTKVEIK;

(цв) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSIYS
MHWVRQAPGKGLEWVSSIYPSRGMTW
YADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAV
YYCAYRRTGIPRRDAFDIWGGQTMVTV SS и VL
секвенца од

DIQMTQSPSTLSASVGDRVITITCRASQSISSWLA
WYQQKPGKAPKLLIYKASTLESGVPSRF
SGSGSGTEFTLTISLQPDFFATYYCQQYNTYW
TFGQGTKVEIK;

(цви) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYI
MMWVRQAPGKGLEWVSGIYSSGGITVY
ADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMNSLRAEDTAVY
YCAYRRTGVPRRDEFDIWGGQTMVTV SS и VL
секвенца од

DIQMTQSPSTLSASVGDRVITITCRASQSISSWLA
WYQQKPGKAPKLLIYKASTLESGVPSRF
SGSGSGTEFTLTISLQPDFFATYYCQQYNTYW
TFGQGTKVEIK;

(цвиии) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSWYT
MMWVRQAPGKGLEWVSY
IYPSGGATFYADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMN
SLRAEDTAVYYCAMGSYDIWGFYSDH
WGQGLTVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKS и VL
секвенца од


QSALTQPPTVSVSPGQTARITCSGNKLGDKYVA
WYQQKPGQSPMLVIYQDTRKPSRVSER
FSGSNSANTATLSISGTQALDEADYYCQAWDSSI
VIFGGGTRLTVL; и

(цвииии) антитело што содржи VH секвенца од
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYR
MSWVRQAPGKGLEWVSS

IYPSGGRTVYADSVKGRFTISRDN SKNTLYLQMN
SLRAEDTAVYYCAKDKFEWRLLFRGIG
NDAFDIWGGQTMVTVSSASTKGPSVFPLAPSSK
S и VL секвенца од

QSVLTQPPSVSVSPGQTASITCSGDKLGDKYTS
WYQQRPGQSPVLVIYQDIKRPSGIPERF
SGSNSGNTATLTISGTQAMDEADYYCQAWDSPN
ARVFGSGTKVTVL.

, има уште 5 патентни барања



(51) A 61K 31/5575, A 61K 47/10, A 61K 47/32, A 61K 9/06, A 61P 27/06

(11) 9075

(13) T1

(21) 2018/875

(22) 25/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) EP15171233 09/06/2015 --

(96) 08/06/2016 EP16729525.2

(97) 26/09/2018 EP3307241

(73) MEDproject Pharma-Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH

Bajuwarenring 14 82041 Oberhaching, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) POLZER, Heinz; ELENA, Pierre-Paul and SENGE, Jürgen

(54) ТЕЧЕН ОФТАЛМОЛОШКИ

БИМАТОПРОСТ ГЕЛ

(57) 1 Течен офталмолошки гел, наведениот гел содржи

1) биматопрост во количина од 0.003 до 0.03 % од тежината,

2а) полиакрилат во количина од > 0.2 % од тежината,

2б) повидон, декстран, полиетилен гликол, карбоксиметил целулоза или поли(винилалкохол) во количина од 0.2 до 10.0 % од тежината,

3) агенс за изотонирање во количина за да произведе осмоларност од 200 до 400 mosmol/kg,

подобро 270 до 330 mosmol/kg,


4) сол за прилагодување на вискозноста во количина од 0.05 до 0.4 % од тежината,

5) база во количина за да се прилагоди рН од 6 до 8, подобро рН од 7.3,

6) ексципиенти што нормално се користат во офталмолошки гелови, и

7) и има вискозност во опсегот од 200 до 2000 mPa • s, мерено со Брукфилд RVDV-II Вискозиметар на 25 °C.

, има уште 14 патентни барања



Навигр 1

(51) A 23G 4/18, A 61K 31/465, A 61K 9/00, A 61K 9/14, A 61K 9/68, A 61P 25/34

(11) 9064

(13) T1

(21) 2018/876

(22) 25/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) SE1250293 26/03/2012 SE and

201261615705P 26/03/2012 US

(96) 25/03/2013 EP13768517.8

(97) 01/08/2018 EP2830622

(73) FNYZ AB

252 32 Helsingborg, SE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SVANDAL, Frank; NILSSON, Per Gunnar and ERICSSON, Robert

(54) ПРОИЗВОД ЗА ОРАЛНА ИСПОРАКА НА НИКОТИН КОЈ ШТО СОДРЖИ ПРАШОК ЗАТВОРЕН ВО ВОДОНЕРАСТВОРЛИВА

ЌЕСИЧКА, КАДЕ ШТО СПОМЕНАТИОТ ПРАШОК СОДРЖИ НИКОТИН И СОСТАВ НА ГУМА ЗА ЦВАКАЊЕ

(57) 1 Производ за орална испорака на никотин кој што содржи прашок затворен во водонерастворлива ќесичка, каде што споменатата ќесичка е пропустлива за плунка и во неа растворените делови од прашокот, каде што споменатиот прашок содржи најмалку а) никотин селектиран од групата која што се состои од тутун, никотински соли, никотинска база, стабилизирани никотин, и нивни мешавини што одговара на 0.1 до 20 mg никотин во форма на никотинска база и б) состав на гума за цвакање.

, има уште 19 патентни барања

(51)

(21) 2018/877

(22) 25/10/2018

(11) 9065

(13) T1

(45) 31/03/2019

(30) JP2011154890 13/07/2011 JP and
JP2012015257 27/01/2012 JP

(96) 29/06/2012 EP16188245.1

(97) 15/08/2018 EP3122110

(73) **Sun Patent Trust**

New York, NY 10022, US

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) NISHIO, Akihiko; IMAMURA, Daichi; OIZUMI,
Toru and SUZUKI, Hidetoshi


**(54) АПАРАТУРА ЗА БАЗНА СТАНИЦА И
МЕТОД НА ТРАНСМИСИЈА**

(57) 1 Апаратура за базна станица (100) за
прием на ACK/NACK повратни информации во
TDD систем што вклучува агрегација на носачи,
при што апаратурата за базна станица се
состои од:

предавател (111) конфигуриран така да
пренесува дојдовни податоци пренесени на
мноштво компонентни носачи вклучително
Примарна ќелија и Секундарна ќелија, каде што
Примарната ќелија и Секундарната ќелија
имаат различни обрасци на конфигурација на
рамка меѓу мноштво обрасци на конфигурација
на рамка кои што ги дефинираат тајминзите за
трансмисија на една или повеќе појдовни
подрамки, една или повеќе дојдовни подрамки

и една или повеќе специјални подрамки во една
рамка; и
приемник (112) конфигуриран така да добива од
апаратура на комуникациски партнер (200)
возвратен сигнал од Примарната ќелија и
Секундарната ќелија на една појдовна
подрамка на Примарната ќелија, каде што
возвратниот сигнал е генериран во апаратурата
на комуникацискиот партнер (200) и означува
резултати од откривање на грешка на
дојдовните податоци за секоја од Примарната
ќелија и Секундарната ќелија, при што
појдовната подрамка на Примарната ќелија е
дефинирана во истиот тајминг како онаа од
тајминзите за трансмисија на едната или
повеќето појдовни подрамки дефинирани со
вториот образец на конфигурација на рамка
за Секундарната ќелија,
што се карактеризира со тоа што
тајминзите за трансмисија на сите една или
повеќе појдовни подрамки дефинирани со вто-
риот образец на конфигурација на рамка за
Секундарната ќелија се во рамките на група на
тајминзи за трансмисија на една или повеќе
појдовни подрамки дефинирани со првиот об-
разец на конфигурација на рамка за
Примарната ќелија.

, има уште 7 патентни барања



(51) **C 04B 35/01, C 04B 35/043, C 04B 35/16, C 04B 35/20, C 04B 35/66, C 04B 35/622, C 04B 35/626, C 04B 35/63, C 04B 35/565**

(11) **9076**

(13) T1

(21) **2018/878**

(22) 25/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) DE20131010854 28/06/2013 DE

(96) 30/04/2014 EP16176221.6

(97) 15/08/2018 EP3090992

(73) **Refratechnik Holding GmbH**

Adalperostrasse 82 85737 Ismaning, DE

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА**

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Jansen, Helge; Stein, Volker and Schemmel, Thomas

(54) **ОГНООТПОРНА СМЕСА**

(57) 1 Смеса на минерални огноотпорни материјали за обложување на единиците за топење обоени метали, првенствено за обложување на конвертори за топење бакар,

која содржи повеќе од 90 wt% од тежината, а особено повеќе од 95 wt% од тежината, од мешавина од следните состојки или која е првенствено составена од следните состојки:

- 3 до 74 wt% од тежината, најмалку една крупнозрнеста оливинска суровина со содржина на форстерит од најмалку 70 wt% од тежината, а особено најмалку 90 wt% од тежината, првенствено 100 wt% од тежината, што има големини на зрно поголеми од 0,1 mm
- 25 до 49 wt% од тежината од најмалку еден магнезиум оксид во форма на брашно со големини на зрно ≤ 1 mm
- 0,9 до 14 wt% од тежината од најмалку еден силициум карбид (SiC) во форма на брашно со големини на зрно ≤ 1 mm
- 0,1 до 10 wt% од тежината од најмалку еден ситен сув прашкаст силициум диоксид, со големини на честички ≤ 500 μ m
- 0 до 4 wt% од тежината од најмалку еден антиоксиданс, кој е познат како, за огноотпорни

производи

- 0 до 4 wt% од тежината од најмалку еден гранулат на дополнителна огноотпорна суровина со големина на зрно над 0,1 mm
 - 0 до 2 wt% од тежината од најмалку еден адитив за производство на огноотпорни производи од смеси
 - 0 до 4 wt% од тежината од најмалку една примеса која се состои од огноотпорни материјали во форма на брашно
 - до 10 wt% од тежината пресметано врз основа на сувата материја во смесата, најмалку едно

врзивно средство за огноотпорни производи во сува форма или приложени во течна форма,

се карактеризира со тоа што смесата има најмалку едно врзивно средство кое содржи вода за огноотпорни производи од групата на лигносулфонат, магнезиум сулфат и етил силикат и/или најмалку едно врзивно средство од групата на црна смола и/или катран и синтетички смоли.

, има уште 18 патентни барања

(51) **A 61K 31/52, A 61K 31/5365, A 61P 31/18**

(11) **9070**

(13) T1

(21) **2018/880**

(22) 25/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) US20100298589P 27/01/2010 US

(96) 24/01/2011 EP16187411.0

(97) 22/08/2018 EP3127542

(73) **VIIIV Healthcare Company**

251 Little Falls Drive Wilmington, DE 19808, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) UNDERWOOD, Mark Richard

(54) **АНТИВИРУСНА ТЕРАПИЈА**


(57) 1 Комбинација којашто содржи соединение со формула (I)




или негова фармацевтска прифатлива сол и абакавир или негова фармацевтска прифатлива сол.

, има уште 9 патентни барања

Слика 1: Инхибиција на HIV-1_{iso} со соединение со формула (I), GSK1349572A, во комбинација со абакавир (ABC)



Слика 2: Инхибиција на HIV-1_{iso} со соединение со формула (I), GSK1349572A, во комбинација со ефавиренз (EFV)



(51)

(11) **9077**

(21) **2018/881**

(13) T1

(22) 26/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201161474362P 12/04/2011 US

(96) 12/04/2012 EP16158103.8

(97) 01/08/2018 EP3078752

(73) **Verinata Health, Inc.**

800 Saginaw Drive Redwood City CA 94063, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) RAVA, Richard P.; RHEES, Brian, K. and BURKE, John, P.

(54) **РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНОМСКИ ФРАКЦИИ СО УПОТРЕБА НА БРОЈ НА КОПИИ НА ПОЛИМОРФИЗМИ**

(57) 1 Постапка за проценка на фракција на фетална ДНК во ДНК добиена од телесна течност на бремено лице, постапка која опфаќа:


(a) мапирање на сегмент на ДНК добиен од телесна течност на бремено лице врз основа на голем број на полиморфозни секвенци, при што ДНК е секвенцирана под услови кои идентификуваат голем број на полиморфозни секвенци;

(b) одредување на зачестеност на алели на мапирани нуклеински киселини за секоја од голем број на полиморфозни секвенци;и

(c) примена на зачестеност на алели во модул на веројатност на дистрибуција во мешавина за да се добие проценка на фракција на фетална ДНК добиена од крв на лице кое носи фетус,

при што постапките (b)-(c) се вршат во рамки на еден или повеќе процесори кои работат по програмски упатства за одредување и примена.

, има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) E 05B 29/00

(11) 9089

(13) T1

(21) 2018/882

(22) 26/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) IT2010TO00350 27/04/2010 IT

(96) 13/04/2011 EP11714951.8

(97) 22/08/2018 EP2563998

(73) Rielda Serrature S.p.A.

Via Fiumara, 80 00054 Fiumicino (RM), IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LORETI, Alberto


(54) **ЦИЛИНДРИЧНА БРАВА СО МОЖНОСТ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ КОЈА ИМА УРЕД ЗА ЗАШТИТА НА КОДИФИКАЦИЈАТА, И КЛУЧЕВИТЕ ЗА РАКУВАЊЕ СО ИСТАТА**

(57) 1 Систем кој вклучува цилиндрична брава и клучевите за истата, каде што цилиндричната брава е од типот со можност за програмирање, која содржи статор (1) и цилиндричен ротор (2), монтиран внатре во статорот (1) заради ротација околу сопствената оска, и која има

клучалка што се издолжува во насока на оската за вметнување клуч (12 или 14), и содржи внатре во роторот (1) број на следачи на клучот (5) кои имаат можност да се движат долж надолжната и напречната насока, предвидени да соработуваат со сообразбите на кодификацијата на клуч вметнат во клучалката на роторот (2), и број на чепови за заклучување (6) кои имаат можност да се движат долж сопствената надолжна насока, што ги формира членовите за блокирање на бравата, претходно-наведените следачи на клучот (5), и чепови за заклучување (6) кои заедно формираат број на парови, секој од кои вклучува чеп за заклучување (6) и следач на клуч (5), и кои имаат назабености предвидени взаемно да соработуваат, во различни релативни положби, со цел да ја дефинираат кодификацијата на бравата, роторот (2), вклучувајќи запирач со можност за напречно поместување (9) кој соработува со надолжен жлеб (10) на статорот (1) и кој соработува со

чеповите за заклучување (6) со цел да ги имобилизира претходно-наведените чепови за заклучување (6) кога роторот (2) е поставен да ротира во рамки на статорот (1), и запирачот (9) излегува надвор од претходно-наведениот жлеб (10) и ги зафаќа чеповите за заклучување (6), и кој содржи заменски лост (11) кој има можност за напречно поместување и се спојува со лизгање со следачите на клучот (5) со цел следачите на клучот (5) нормално да се одржуваат зафатени со чеповите за заклучување (6) и да се прекине зафаќањето на следачите на клучот (5) од чеповите за заклучување (6) кога претходно-наведениот заменски лост (11) влезе во претходно-наведениот жлеб (10) од статорот (1) и овозможува положба за програмирање на бравата, која се карактеризира со тоа што најмалку еден од следачите на клучот (5) има,

на својата спротивна страна од заменскиот лост (11), издаден дел (7) кој зафаќа странична површина од клучот и, при контактот со нормален употребен клуч (12), ја има претходно-наведената странична површина (13) поставена во утврдена положба, го спречува напречното поместување на следачот на клучот (5) и заменскиот лост (11), и со тоа и прекинет на зафаќање на следачите на клучот (5) од чеповите за заклучување (6), каде што претходно-наведениот издаден дел (7), при контакт со специјален заменски клуч (14), има совпаѓачка странична површина (15) поставена во различна положба, овозможува напречно поместување на следачот на клучот (5) и заменскиот лост (11), и со тоа прекинет на зафаќањето на сите следачи на клучот (5) од чеповите за заклучување (6) на бравата. , има уште 4 патентни барања



(51) A 61K 31/7048, A 61P 31/04

(45) 31/03/2019

(11) 9090

(13) T1

(30) EP20140075031 09/05/2014 --

(21) 2018/883

(22) 26/10/2018

(96) 11/05/2015 EP15731245.5

(97) 01/08/2018 EP3139932

(73) **Astellas Pharma Europe Ltd.****2000 Hillswood Drive Chertsey, Surrey KT16 0RS, GB**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KARAS, Andreas Johannis and
LONGSHAW, Christopher Mark(54) **РЕЖИМ НА ЛЕКУВАЊЕ СО
ТИАКУМИЦИН СОЕДИНЕНИЕ**(57) 1 Тиакумицин соединение, негов стерео-изомер, негов полиморф или негов фармацевтски прифатлив солват за употреба за орално лекување на инфекции од *Clostridium difficile* (Клостридиум дифициле) (CDI) или*Clostridium difficile* (Клостридиум дифициле) поврзана дијареа или болест (CDAD) кај пациент во согласност со режим на дозирање избран од групата составена:

- i. администрирање на 200 mg од тиакумицин соединението BID за 5 дена последователно на 5 дена одмор и потоа 200 mg еднаш дневно за следните 10 дена и
- ii. администрирање на 200 mg од тиакумицин соединението BID за 5 дена последователно на 200 mg поединечно секој втор ден за 20 дена.

, има уште 13 патентни барања

(51) **C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 39/06**(11) **9091**

(13) T1

(21) **2018/884**

(22) 26/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201161498518P 17/06/2011 US and
US201161578309P 21/12/2011 US

(96) 14/06/2012 EP12727767.1

(97) 12/09/2018 EP2721065

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.****777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје



(72) MURPHY, Andrew, J.; GUSAROVA, Viktoria and SLEEMAN, Mark, W.

(54) АНТИ-ANGPTL3 АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1 Изолирано човечко антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент којшто специфично се врзува за човечки ангиопоетин-сличен протеин 3 (hANGPTL3) од SEQ ID NO:161 и неутрализира, редуцира или се меша со, барем една активност на hANGPTL3, кадешто антителото или фрагмент:

(a) содржи HCVR и LCVR пар на секвенца (HCVR/LCVR) на SEQ ID NO: 66/74;

(b) содржи секвенци на тешка низа на

комплементарен определувачки регион (CDR), HCDR1, HCDR2 и HCDR3, и секвенци на лесна низа CDR, LCDR1, LCDR2 и LCDR3, содржани во тешка низа на варијабилан регион (HCVR) и лесна низа на варијабилан регион (LCVR) пар на секвенца (HCVR/LCVR) од SEQ ID NO: 66/74, кадешто CDRs се определени по Кабат дефиницијата, Chothia (Хотиа) дефиниција или AbM дефиниција; или

(c) содржи HCDR1/HCDR2/HCDR3/LCDR1/LCDR2/LCDR3 комбинација на секвенца од SEQ ID NOS: 68/70/72/76/78/80.

, има уште 13 патентни барања

Seq ID NO: 161	ANGPTL3
Position 1	Q
Position 2	Q
Position 3	Q
Position 4	Q
Position 5	Q
Position 6	Q
Position 7	Q
Position 8	Q
Position 9	Q
Position 10	Q
Position 11	Q
Position 12	Q
Position 13	Q
Position 14	Q
Position 15	Q
Position 16	Q
Position 17	Q
Position 18	Q
Position 19	Q
Position 20	Q
Position 21	Q
Position 22	Q
Position 23	Q
Position 24	Q
Position 25	Q
Position 26	Q
Position 27	Q
Position 28	Q
Position 29	Q
Position 30	Q
Position 31	Q
Position 32	Q
Position 33	Q
Position 34	Q
Position 35	Q
Position 36	Q
Position 37	Q
Position 38	Q
Position 39	Q
Position 40	Q
Position 41	Q
Position 42	Q
Position 43	Q
Position 44	Q
Position 45	Q
Position 46	Q
Position 47	Q
Position 48	Q
Position 49	Q
Position 50	Q
Position 51	Q
Position 52	Q
Position 53	Q
Position 54	Q
Position 55	Q
Position 56	Q
Position 57	Q
Position 58	Q
Position 59	Q
Position 60	Q
Position 61	Q
Position 62	Q
Position 63	Q
Position 64	Q
Position 65	Q
Position 66	Q
Position 67	Q
Position 68	Q
Position 69	Q
Position 70	Q
Position 71	Q
Position 72	Q
Position 73	Q
Position 74	Q
Position 75	Q
Position 76	Q
Position 77	Q
Position 78	Q
Position 79	Q
Position 80	Q
Position 81	Q
Position 82	Q
Position 83	Q
Position 84	Q
Position 85	Q
Position 86	Q
Position 87	Q
Position 88	Q
Position 89	Q
Position 90	Q
Position 91	Q
Position 92	Q
Position 93	Q
Position 94	Q
Position 95	Q
Position 96	Q
Position 97	Q
Position 98	Q
Position 99	Q
Position 100	Q

См.1

(51) B 42C 9/00, B 42D 3/02

(11) 9093

(13) T1

(21) 2018/885

(22) 29/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) BE20150005351 08/06/2015 BE and

BE20150005581 18/09/2015 BE

(96) 17/03/2016 EP16713983.1

(97) 08/08/2018 EP3302993

(73) Unibind Limited

Agiou Prokopiou, 13 Egkomi 2406 Nicosia, CY

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) PELEMAN, Guido, Frans, M.

(54) ПАПКА


(57) 1 Папка за корицење на листови хартија (4), кадешто папката (1) во основа содржи спирала (2) за затворање на краевите (3) листови хартија (4) и две корици (5) прикачени кон спиралата, при што една од нив е изработена од синтетски материјал, се карактеризира со тоа што најмалку една корица (5) е обезбедена со горна корица (10) спроти

страната (11) на корицата (5) насочена во правец на внатрешноста на папката (1), се карактеризира со тоа што оваа горна корица (10) е прикачена на корицата (5) и/или спиралата (2) на начин што може да се отстрани.

, има уште 26 патентни барања



Слика 1



Слика 2

(51) **C 07K 16/28, C 07K 16/42, C 07K 14/725, C 07K 16/46, C 07K 16/30, C 07K 16/32, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **9094**

(13) T1

(21) **2018/886**

(22) 29/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) EP20070006988 03/04/2007 --; EP20070006990 03/04/2007 --; EP20080004741 13/03/2008 -- and US20070913668P 24/04/2007 US

(96) 03/04/2008 EP12163656.7

(97) 15/08/2018 EP2520590

(73) **Amgen Research (Munich) GmbH**
Staffelseestrasse 2 81477 München, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Klinger, Matthias; Raum, Tobias; Rau, Doris; Mangold, Susanne; Kischel, Roman; Lutterbüse, Ralf; Hoffmann, Patrick and Kufer, Peter

(54) **ХИБРИДЕН СПЕЦИФИЧЕН ВРЗУВАЧКИ ДОМЕН**

(57) 1 Полипептид кој што содржи врзувачки домен, кој што е антитело способно за врзување за епитоп на човек и *Callithrix jacchus*, *Saguinus oedipus* или *Saimiri sciureus* CD3ε синџир, каде што епитопот е дел од аминокиселинска низа содржана во групата која што се состои од НИЗИ ИД БР:2, 4, 6, или 8 и ја

содржи најмалку аминокиселинската низа Gln-Asp-Gly-Asn-Glu, каде што првиот врзувачки домен содржи VL регион кој што содржи CDR-L1 GSSTGAVTSGNYPN (НИЗА ИД БР: 153), CDR-L2 GTKFLAP (НИЗА ИД БР: 154) и CDR-L3 VLWYSNRWV (НИЗА ИД БР: 155) и VH регион кој што содржи CDRH 1 KYAMN (НИЗА ИД БР:

174), CDR-H2 RIRSKYNNYATYYADSVKD (НИЗА ИД БР: 175) и CDR-H3 HGNFGNSYISYWAY (НИЗА ИД БР: 176), и каде што полипептидот понатаму содржи втор врзувачки домен способен за врзување за клеточен површински антиген кој што е CD33. , има уште 14 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **C 07K 7/08, A 61K 51/08**

(11) **9095**

(13) T1

(21) **2018/889**

(22) 30/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) EP20130002431 07/05/2013 --

(96) 16/04/2014 EP14718515.1

(97) 15/08/2018 EP2994152

(73) **Merck Patent GmbH**

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **ARNOLD, Stefan; KUEBELBECK, Armin; LARBIG, Gregor; MIER, Walter and HABERKORN, Uwe**


(54) **КОЊУГАТИ ЗА ЗАШТИТА ОД НЕФРОТОКСИЧНИ АКТИВНИ СУПСТАНЦИИ**

(57) 1 Коњугат којшто содржи барем една бубрежна селективна носечка молекула и барем едно активно соединение коешто има заштитно дејство за бубрезите против нефротоксични активни соединенија, се карактеризира со тоа што барем една бубрежна селективна носечка молекула е пептид којшто е составен од повеќе од 50% (базирано на бројот на аминокиселински единици) од деловите на секвенцата избрани од групата составена од - (KKEEE)-, -(RKEEE)-, -(KKEE)-, -(KKKEEE)- и -(KK- KEE)- и кадешто

- пептидот содржи барем 80% (базирано на бројот на аминокиселински единици) од аминокиселините K и E или R и E,

- и пептидот содржи 3 до 5 делови од секвенцата како што е дефинирано погоре. , има уште 8 патентни барања

Сл.1



(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 39/395**

(11) **9096**

(13) T1

(21) **2018/890**

(22) 30/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) EP20150176355 10/07/2015 --

(96) 08/07/2016 EP16178648.8

(97) 05/09/2018 EP3115376

(73) **Merus N.V.**

Yalelaan 62 3584 CM Utrecht, NL

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Bakker, Alexander Berthold Hendrik and Van**

Loo, Pieter Fokko

(54) **ЧОВЕЧКО CD3 ВРЗУВАЧКО АНТИТЕЛО**

(57) 1 Антитело коешто се врзува за човечко

CD3 коешто антитело содржи тешка низа и

лесна низа, кадешто споменатата тешка низа

содржи варијабилен регион којшто ја содржи аминокиселинската секвенца:

со 0-5 аминокиселински супституции на една или повеќе позиции поинакви од позицијата прикажана со X1X2 и друга на CDR регионите; кадешто

X1 = N и X2 = A;

X1 = N и X2 = T;

X1 = H и X2 = G;

X1 = D и X2 = G; или

X1 = H и X2 = A; и споменатата лесна низа


содржи O12/IgVκ1-39 лесна низа на

варијабилен регион од слика 23A со 0-5


аминокиселински супституции.

, има уште 14 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) **C 07D 217/26, A 61K 31/47**

(11) **9097**

(13) T1

(21) **2018/891**

(22) 30/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201261672191P 16/07/2012 US;

US201361768297P 22/02/2013 US and

US201361832566P 07/06/2013 US

(96) 15/07/2013 EP13740185.7

(97) 22/08/2018 EP2872488

(73) **Fibrogen, Inc.**

409 Illinois Street San Francisco, CA 94158, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје


(72) MARTINELLI, Michael, John; WITSCHI,

Claudia; PARK, Jung Min; THOMPSON, Michael,


D.; YEOWELL, David, A. and AREND, Michael, P.

(54) **КРИСТАЛНИ ОБЛИЦИ НА ИНХИБИТОР
НА ПРОЛИЛ ХИДРОКСИЛАЗА**

(57) 1 Кристална[(4-хидрокси-1-метил-7-фенокси-изохинолин-3-карбонил)-амино]-оцетна киселина (Соединение А со Облик А) нагласена со дифрактограм на X-зрак на прав кој содржи следни максимални вредности: 8.5, 12.8, 16.2, 21.6, 22.9, и 27.4 °2θ ± 0.2 °2θ, кога се мери со употреба на Cu Kα зрачење. , има уште 12 патентни барања



СЛ.1



СЛ. 2

(51) **A 61K 31/19, A 61K 38/22, A 61K 45/06, A 61P 3/04**

(11) **9098**

(13) T1

(21) **2018/892**

(22) 30/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201261706153P 27/09/2012 US

(96) 26/09/2013 EP13773562.7

(97) 15/08/2018 EP2900230

(73) **The General Hospital Corporation and The Children's Medical Center Corporation**

55 Fruit Street Boston, MA 02114, US and 55 Shattuck Street Boston, Massachusetts 02115, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје


(72) MAZITSCHЕК, Ralph; OZCAN, Umut;

MAJZOUB, Joseph; CAKIR, Isin and CABI, Serkan

(54) **СОЕДИНЕНИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ГОЈАЗНОСТ И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Фармацевтска формулација за употреба за предизвикување на губење на телесна


тежина или намалување на телесни масти, или нивна комбинација во премногу гојазни, гојазни, или болно гојазни пациенти за орално давање на средства за губење на тежина во количина помеѓу 0,005 mg и 10 mg на ден по килограм на телесна тежина; каде што формулација содржи средство за губење на тежина, кое е соединение дефинирано со формула I




Formula I;

или негова фармацевтски прифатлива сол.

, има уште 10 патентни барања



СЛИКА1А



СЛИКА1В

(51) C 07D 401/12, C 07D 409/14, C 07D 409/04, C 07D 407/14, C 07D 401/14, C 07D 471/04, C 07D 491/048, A 61K 31/497, A 61K 31/4427, A 61P 27/06, A 61P 25/28, A 61P 19/02, A 61P 17/06, A 61P 35/00

(11) 9099

(13) T1

(21) 2018/893

(22) 31/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201161488997P 23/05/2011 US

(96) 11/04/2012 EP12715279.1

(97) 22/08/2018 EP2714677

(73) Merck Patent GmbH

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KARRA, Srinivasa R.; EGGENWEILER,

Hans-Michael and HOELZEMANN, Guenter

(54) ПИРИДИН- И ПИРАЗИН ДЕРИВАТИ

(57) 1 Соединенија со формулата I



во коешто

X означува CH,

R означува Het,

R1 означува пиридил, пиримидил, пиридазинил или фуоро[3,2-b]пиридил, секој од нив е несупституиран или монотрисуиран со Hal, A, OR5, COOA, COOH, CON(R5)2 и/или NR5COA',

Het означува фурил, тиенил, пиролил, имидазолил, пиразолил, оксазолил, изооксазолил, тиазолил, пиридил, пиримидинил, триазолил, тетразолил, тиадиазол, пиридазинил, пиразинил, индолил, изоиндолил, бензимидазолил, индазолил,

кинолил, 1,3-бензодиоксолил, бензотиофенил, бензофуранил или имидазопиридил, секој од нив е несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран со A, COA, (CH₂)_pHet₂, OH, OA, Hal, (CH₂)_pN(R₅)₂, NO₂, CN, (CH₂)_pCOOR₅, (CH₂)_pCON(R₅)₂, NR₅COA, (CH₂)_pCONHet₂ и/или (CH₂)_pфенил, Het₂ означува дихидропирилил, пиролидинил, тетраhydroимидазолил, дихидропиразолил, тетраhydroпиразолил, дихидропиридил, тетраhydroпиридил, пиперидинил, морфолинил, хексахидропиридазинил, хексахидропиримидинил, [1,3]диоксоланил, пиперазинил, секој од нив е несупституиран или моносупституиран со OH и/или A, A' означува неразгранет или разгранет алкил којшто има 1-6 C атоми, во којшто 1-7 H атоми може да бидат заменети со F,

A означува неразгранет или разгранет алкил којшто има 1-10 C атоми, во којшто еден или два не-соседни CH и/или CH₂ групи може да бидат заменети со N, O, S атоми и/или со -CH=CH- групи и/или во дополнение 1-7H атоми може да бидат заменети со F, R₅ означува H или разгранет или неразгранет алкил којшто има 1-6 C атоми, во којшто 1-7H атоми може да бидат заменети со F, Hal означува F, Cl, Br или I, n означува 0, 1, 2, 3 или 4, p означува 0, 1 или 2, q означува 1, 2, 3 или 4, и нивни фармацевтски прифатливи соли, таутомери и нивни стереоизомери, вклучувајќи нивни смеси во сите односи.

, има уште 10 патентни барања

(51) C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28

(11) 9100

(13) T1

(21) 2018/894

(22) 31/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) US20100309957P 03/03/2010 US

(96) 01/03/2011 EP15178026.9

(97) 12/09/2018 EP3025729

(73) Glaxo Group Limited

980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) GERMASCHESKI, Volker; LEWIS, Alan Peter; FORD, Susannah Karen; BHINDER, Tejinder Kaur and PEPYS, Mark Brian

(54) АНТИГЕН ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ
СПЕЦИФИЧНИ ЗА СЕРУМ АМИЛОИДНИ Р
КОМПОНЕНТИ


(57) 1 Рекомбинантна трансформирана, трансфектирана или трансдуцирана домаќинска клетка којашто содржи прв вектор којшто ја кодира лесната низа и втор вектор којшто ја кодира тешката низа на антители, кадешто антителото ја има лесната низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 35, тешката низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 28 и кадешто антителото содржи човечки IgG1 или IgG3 константен домен.

, има уште 8 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) A 61K 31/427, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 61K 31/513

(11) 9101

(13) T1

(21) 2018/895

(22) 31/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) US64467 23/02/2005 US

(96) 21/02/2006 EP10184860.4

(97) 01/08/2018 EP2283844

(73) AbbVie Inc.

North Chicago, IL 60064, US


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Rosenberg, Jörg; Reinhold, Ulrich; Berndt, Gunther; Breitenbach, Jörg; Alani, Laman; Ghosh, Soumojeet and Liepold, Bernd

(54) ТВРДА ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРНА ФОРМУЛАЦИЈА ШТО СОДРЖИ ЛОПИНАВИР

(57) 1 Тврда фармацевтска дозирна форма за употреба во третманот на ХИВ пациент, третманот содржи администрирање на наведената фармацевтска дозирна форма на наведениот пациент, назначено со тоа, што пациентот ја зема дозирната форма без разлика на тоа дали пациентот има јадено, и каде што наведената дозирна форма содржи тврд раствор или тврда дисперзија на лопинавир во барем еден фармацевтски прифатлив полимер растворлив во вода што има T_g од барем 50 °C и барем еден фармацевтски прифатлив не-јонски сурфактанс.

, има уште 13 патентни барања



(51) **B 01D 53/94, B 01J 37/02, B 01J 29/76, B 01J 23/44, F 01N 3/20, F 01N 3/10, F 01N 3/035, F 01N 3/28, F 01N 3/022**

(11) **9108**

(13) T1

(21) **2018/896**

(22) 31/10/2018

(45) 31/03/2019

(30) US572730 02/10/2009 US

(96) 13/10/2010 EP10821392.7

(97) 29/08/2018 EP2483537

(73) **BASF Corporation**

Florham Park, NJ 07932, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) BOORSE, R., Samuel and DIETERLE, Martin

(54) **ЧЕТИРИКРАТНИ КАТАЛИЗАТОРИ ЗА ДИЗЕЛ МОТОР И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА**


(57) 1 Каталитички уред кој што има сиден филтер за проток кој што има мноштво лонгитудинално поставени премини формирани со лонгитудинално поставени

порозни сидови (13) кои што ги отгра-ничуваат и дефинираат премините (24, 26) и аксијална должина која што се протега помеѓу влезен крај (14) и излезен крај (16) каде што премините имаат влезни премини (24) отворени на влезниот крај (14) и затворени на излезниот крај (16), и излезни премини (26) кои што се затворени на влезниот крај (14) и отворени на излезниот крај (16), каде што споменатиот катализатор се карактеризира со тоа што има SCR каталитички состав (30) поставен во порозните сидови и кој што продира низ порозните сидови (13), оксидациски катализатор (32) поставен на сидовите (13) на излезните премини (26) кои што се протегаат од излезниот крај (16) и помалку од аксијалната должина на сидниот филтер за проток, и зона непропустлива за гас која што започнува на излезниот крај (16) и се протега делумно долж аксијалната должина на сидниот филтер

за проток, фактор два и повеќе.
 каде што терминот непропустлива зона е дефиниран така да значи област на ѕидниот филтер каде што протокот на гас е помал за



СЛИКА 1



СЛИКА 2

(51) **С 07К 16/40**

(11) **9107**

(13) T1

(21) **2018/897**

(22) 01/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201361754607P 20/01/2013 US

(96) 17/01/2014 EP14740444.6

(97) 01/08/2018 EP2948479

(73) **Dyax Corp.**

300 Shire Way Lexington, MA 02421, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје



(72) SEXTON, Daniel, J.; FAUCETTE, Ryan;
 KENNISTON, Jon, A.; CONLEY, Greg; NIXON,
 Andrew; TENHOOR, Christopher; ADELMAN, Burt
 and CHYUNG, Yung

(54) **ПРОЦЕНА И ТРЕТМАН НА
 БРАДИКИНИН-ПОСРЕДУВАНИ
 НАРУШУВАЊА**

(57) 1 Метода за идентификување субјект кој е на ризик од или има плазма каликреин (pK₁)-посредувано нарушување, методата содржи: мерење на ниво на расцепкан кининоген со голема молекуларна тежина (HMWK), и опционално ниво на недопрен (HMWK) во примерок од субјект; одредување на вредноста на расцепканиот HMWK; и идентификување на субјектот кој е на ризик од или има pK₁-посредувано нарушување доколку вредноста на расцепканиот HMWK е над референтна вредност, каде што референтната вредност се однесува на вредноста на расцепкан HMWK кај здрав субјект; и каде што pK₁-посредуваното нарушување е херeditарен ангиоедем (HAE), ревматоиден

артритис, улцеративен колитис или Кророва болест.

, има уште 12 патентни барања



(51) C 07D 239/48, A 61K 31/506, A 61P 35/00

(11) 9109

(13) T1

(21) 2018/898

(22) 01/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201261611400P 15/03/2012 US

(96) 13/03/2013 EP13761487.1

(97) 01/08/2018 EP2825042

(73) Celgene CAR LLC

AON House 30 Woodbourne Avenue Pembroke
NM 08, BM


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) LAI, Mei; WITOWSKI, Steven, Richard;
TESTER, Richland, Wayne and LEE, Kwangho

(54) СОЛИ НА ИХИБИТОР НА КИНАЗА НА
РЕЦЕПТОР ЗА ЕПИДЕРМАЛЕН ФАКТОР ЗА
РАСТ

(57) 1 Соединение 2:




каде што:

n е 1 или 2; и

X е хидробромна киселина, бензенсулфонишна киселина, камфор сулфонишна киселина, 1,2-етан дисулфонишна киселина, хидрохлорна киселина, малеична киселина, метансулфонишна киселина, нафтаден-2-сулфонишна киселина, 1,5-нафтаден дисулфонишна киселина, оксална киселина, 4-толуенсулфонишна киселина или 2,4,6-трихидрохубензоева киселина.

, има уште 12 патентни барања



(51) **A 61K 31/443, A 61K 9/20, A 61K 45/06, A 61K 31/47**

(11) **9106**

(13) T1

(21) **2018/899**

(22) 01/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201261721622P 02/11/2012 US;

US201261728328P 20/11/2012 US;

US201361770668P 28/02/2013 US;

US201361824005P 16/05/2013 US and

US201361840668P 28/06/2013 US

(96) 01/11/2013 EP13792149.0

(97) 05/09/2018 EP2914248

(73) **Vertex Pharmaceuticals Incorporated**
50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) VERWIJS, Marinus, Jacobus; KARKARE,

Radhika and MOORE, Michael, Douglas

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ КОМПОЗИЦИИ ЗА**
ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТИ ВО КОИ
ПОСРЕДУВА ЦФТР

(57) 1 Фармацевтска композиција која содржи:
100 mg или 200 mg 3-(6-(1-(2,2-
дифлуоробензо[д][1,3]диоксо1-5-ил)
циклопропанкарбоксамидо)-3-метилпиридин-2-
ил) на бензоева киселина (соединение 1) со
облик I и


цврста дисперзија која содржи во суштина
аморфен N-(5-хидрокси-2,4-дистерц-
бутилфенил)-4-оско-1H-хинолин-3-карбоксамид
(соединение2) и полимер,

кадешто суштински аморфно соединение 2 е
присутно во фармацевтска композиција во
количина од 125 mg,

кадешто соединение 1 со облик I е
карактеризирано со еден или повеќе сигнали на
15.4, 16.3, и 14.5 степени во примерок на
дифракција на X-зрак во прав, зрак на прав, и
кадешто суштински аморфно соединение 2 има
помалку од 15% на кристалинитет.

, има уште 23 патентни барања

Слика 1



(51) **B 22D 13/10, B 22D 13/04**

(11) **9105**

(13) T1

(21) **2018/900**

(22) 01/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201113199759 08/09/2011 US

(96) 05/10/2011 EP11770632.5

(97) 03/10/2018 EP2753440

(73) **Laempereich Corporation**

Trussville, Alabama 35173, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) REICH, David and REICH, Harry

(54) **МЕТОД НА ЦЕНТРИФУГАЛНО ЛЕЕЊЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА СУВО ПРЕМАЧКАНИ ПЕСОЧНИ ЈАДРА**


фиксирање на песочно јадрото (10) во цилиндричен цевчест капап, при што споменатото јадро има огноотпорен премаз нанесен во сува состојба без користење на течен носител, при што формата на еден крај на споменатата цевка е дефинирана со просторот помеѓу споменатото јадро и споменатиот капап; ротирање на споменатиот капап со однапред одредена брзина, и, додека споменатиот капап се ротира:

излевање на стопен метал (45) во споменатиот простор; овозможување на споменатиот метал да се олади додека се постигне однапред одредената состојба на цврстина; и

(57) 1 Метод за центрифугално леење на железна цевка во цилиндричен капап, кој што се состои од:

отстранување на споменатата цевка од споменатиот капап.

, има уште 13 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 61K 31/4525, A 61P 5/24, A 61P 15/12**
 (11) **9049** (13) T1
 (21) **2018/940** (22) 12/11/2018
 (45) 31/03/2019

(30) US20060499586 04/08/2006 US

(96) 31/07/2007 EP07810919.6

(97) 22/08/2018 EP2068881

(73) **Sebela International Limited**

H.P. House

21 Laffan Street

Hamilton HM09, BM

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **RICHARDS, Patricia, Allison, Tewes**

(54) **ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
 ТЕРМОРЕГУЛАЦИОНА ДИСФУНКЦИЈА СО
 ПАРОКСЕТИН**

(57) 1 Фармацевтска комбинација која опфаќа пароксетин или негова фармцевтски прифатлива сол за употреба во лекување на валунзи поврзани со хормонски промени поради менопауза, при што комбинацијата на пароксетин се дава во количество од 7.5 mg/ден сметано на остаток на пароксетин, со исклучок на назално давање.
 , има уште 0 патентни барања

(51) **A 61F 6/14**

(11) **9054** (13) T1

(21) **2018/941** (22) 12/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) FI20050000345 05/04/2005 FI

(96) 04/04/2006 EP06725898.8

(97) 03/10/2018 EP1871314

(73) **Bayer Oy**

Pansiontie 47

20210 Turku, FI

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) TJÄDER, Taina and HEINONEN, Sara

**(54) УЛТРАЗВУЧНО ДЕТЕКТИБИЛЕН
ВНАТРЕМАТЕРИЧЕН СИСТЕМ**

(57) 1 Ултразвучно детектибилен
внатрешен систем (IUS) за долготрочно
вметнување во празнина на матката, каде
спомнатиот IUS опфаќа пластично тело со Т-
облик и капсула која содржи хормон сместена
во вертикален крак на пластично тело со Т-
облик, при што тој вертикален крак опфаќа на

својот долен крак јамка за која се врзани нитки
за отстранување, назначен со тоа, што овој IUS
опфаќа најмалку едно средство за
унапредување на сликата поради
унапредување на ултразвучното снимање на
овој систем, при што тоа е најмалку едно
средство за унапредување на сликата најмалку
еден сребрен прстен фиксно позициониран и
најмалку делумно сместен во телото на
внатрешниот сисем.

, има уште 0 патентни барања



Fig. 1A

(51) A 61K 48/00

(11) 9055

(13) T1

(21) 2018/942

(22) 12/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201361847851P 18/07/2013 US

(96) 17/07/2014 EP14826787.5

(97) 05/09/2018 EP3021873

(73) The Regents of the University of Colorado,
A Body Corporate and Xalud Therapeutics, Inc.
1800 Grant Street, 8th Floor
Denver, CO 80203, US and 2120 University
Avenue, Suite 532
Berkeley, CA 94704, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) CHAVEZ, Raymond, A.; WATKINS, Linda, R.
and LANDRY, Robert

**(54) СОСТАВ ЗА ТРЕТМАН НА
ИНФЛАМАТОРНИ ЗБИРНИ ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1 Состав кој содржи бактериски
плазмиден IL-10 експресивен конструкт, каде
што IL-10 изразниот конструкт содржи
бактериски 'рбет и секвенца на нуклеинска
киселина која кодира интерлеукин-10 за
употреба во метод за третирање на
инфламаторно зглобно заболување кај субјект,
споменатиот метод што опфаќа инјектирање на

составот во воспален зглоб на субјектот. , има уште 14 патентни барања

(51) **H 04N 19/117, H 04N 19/46, H 04N 19/82, H 04N 19/70, H 04N 19/61**

(11) **9056**

(13) T1

(21) **2018/943**

(22) 13/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201061427569P 28/12/2010 US and
US201113336475 23/12/2011 US

(96) 28/12/2011 EP11852303.4

(97) 03/10/2018 EP2659679

(73) **Dolby International AB**

Apollo Building, 3E

Herikerbergweg 1-35

1101 CN Amsterdam Zuid-Oost, NL

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HOROWITZ, Michael

(54) **МЕТОДА ЗА СЕЛЕКТИВНО**

**ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПРЕДВИДУВАЊЕ ВО
ВИДЕО КОДИРАЊЕ**

(57) 1 Метода за декодирање проток на битови (206, 301, 401, 501) што одговара на кодирана видео слика (201) што содржи мноштво на плочкасти сегменти (202, 203) кои ко-егсизтираат со парчиња во рамките на кодираната видео слика така што кодираната видео слика (201, 301) е поделена во плочкастите сегменти со граници на плочкасти сегменти (204) и во парче по парче граници, методата содржи: во однос на барем еден плочкаст сегмент од кодираната видео слика што нема заглавие на поврзан плочкест сегмент, што се добива од поставен параметар (207) содржан во протокот на битови (206, 301, 401, 501) индикација (313, 414) дека операција за адаптивно израмнување


на примерок треба да се нанесе долж граници на плочкасти сегменти од кодираната видео слика, каде што индикацијата од поставениот параметар е дефинирана индивидуално за операцијата за адаптивно израмнување на примерокот;

во однос на барем едно парче, што се добива од заглавие на парче (405) индикација дека операцијата за адаптивно израмнување на примерокот треба да се нанесе долж граница на парче, каде што индикацијата од заглавието на парчето е дефинирана индивидуално за операцијата за адаптивно израмнување на примерокот;

и контролирање на операцијата за адаптивно израмнување на примерокот долж граница на плочкаст сегмент помеѓу плочкести сегменти како одговор на индикацијата од поставениот параметар (207) и контролирање на операцијата за адаптивно израмнување на примерокот долж границата на парче како одговор на индикацијата од заглавието на парчето (405),

каде што доколку граница на плочкаст сегмент и граница на парче се усогласени и индикацијата од поставениот параметар се противи на индикацијата од заглавието на парчето, индикацијата од поставениот параметар ја презапишува индикацијата од заглавието на парчето, каде што кодираната видео слика содржи барем два плочкести сегменти без заглавие на поврзан сегмент.

, има уште 1 патентни барања



(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 33/02

(11) 9057

(13) T1

(21) 2018/944

(22) 13/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201361918089P 19/12/2013 US

(96) 18/12/2014 EP14825046.7

(97) 05/09/2018 EP3083627

(73) Novartis AG

Lichtstrasse 35

4056 Basel, CH


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) NAGLE, Advait Suresh; BIGGART, Agnes;
LIANG, Fang; MATHISON, Casey Jacob Nelson;
MOLTENI, Valentina; SUPEK, Frantisek and YEH,
Vince

(54) [1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-А]ПИРИМИДИН
ДЕРИВАТИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ПРОТОЗОАН ПРОТЕАЗОМ ЗА ТРЕТМАНОТ
НА ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ КАКО НА
ПРИМЕР ЛАЈШМАНИОЗА

(57) 1 Соединение со формулата (A):



(A)

или негова фармацевтски прифатлива
сол, или стереоизомер; назначено со тоа, што
Прстен е фенил или пиридил;


X е -C(O)- или -S(O)2-;

R1 е селектирано од нитро, C1-4алкил, C1-
балкокси, amino, C1-балкиламино, ди-C1-
балкиламино, N(C2H3)2, C3-6циклоалкил, C4-
6хетероциклоалкил, C4-8хетероциклоалкенил,
и C5-9хетероарил, каде што C1-балкокси, C1-
балкиламино, C3-6циклоалкил, C4-
6хетероциклоалкил, C4-8хетероциклоалкенил,
или C5-9хетероарил од R1 е несупституирано
или супституирано од 1 до 2 супституенти
независно селектирани од хало, циано, C1-
4алкил, халоC1-4алкил, C1-4алкокси, amino,

C1-4алкиламино, диC1-4алкиламино, хидроксикарбонил, и C1-4алкилкарбонил; R3 е селектирано од водород, хало, циано, C1-4алкил, и халоC1-4алкил, и n е 0, 1, или 2; R7 е селектирано од водород или C1-4алкил; L3 е врска, фенилен, или C5-6хетероарилен; R0 е селектирано од водород, хидроксил, хало, нитро, -N=CHN(CH₃)₂, C1-4алкил, C4-6хетероциклоалкилC1-4алкил, C1-4алкокси, -NR₂aR₂b, -NR₅C(O)R₆, -NR₅S(O)₂R₈, -Si(CH₃)₃, C3-6циклоалкил, C5-6циклоалкенил, C4-6хетероциклоалкил, C5-8хетероциклоалкенил, C6-10арил, и C5-6хетероарил; каде што C1-4алкил или C1-4алкокси од R0 е несупституирано или супституирано од 1-2 супституенти независно селектирани од C1-4алкокси, amino, фенил и C5-6хетероарил; каде што фенил или C5-6хетероарил супституентот од R0 е несупституиран или додатно супституиран од хало или C1-4алкил; C3-6циклоалкил, C5-6циклоалкенил, C4-6хетероциклоалкил, C5-8хетероциклоалкенил, C6-10арил, или C5-6хетероарил од R0 е несупституирано или супституирано од 1 до 4 супституенти независно селектирани од хало, оксо, C1-4алкил, хидроксиC1-4алкил, халоC1-4алкил, -(CH₂)₁₋₄NRaRb, C4-6хетероциклоалкилC1-4алкил, бензил, C1-4алкокси, amino, C1-4алкиламино, диC1-4алкиламино, несупституиран C4-6хетероциклоалкил и C1-4алкил супституиран C4-6хетероциклоалкил, каде што Ra и Rb се секое независно селектирани од водород, C1-4алкил, и C3-6циклоалкил; R2a е водород или C1-4алкил; R2b е селектирано од водород, C1-4алкил и -C(O)OCH(CH₃)₂, каде што C1-4алкил од R2b е несупституирано или супституирано од amino, C4-6хетероциклоалкил, фенил или C5-

6хетероарил, каде што C4-6хетероциклоалкил, фенил или C5-6хетероарил супституентот од R2b е несупституирано или супституирано од хидроксил, хало или C1-4алкил; R5 е водород или C1-4алкил; R6 е селектирано од водород, C1-4алкил, C1-4алкокси, C3-6циклоалкилоху, amino, C3-6циклоалкил, C5-6хетероциклоалкил, и C5-6хетероарил, каде што C1-4алкил, C1-4алкокси, C3-6циклоалкилоху, или amino од R6 е несупституирано или супституирано од 1 до 2 супституенти независно селектирани од хало, хидроксил, C1-4алкил, халоC1-4алкил, C1-4алкокси, -NR₉aR₉b, C3-6циклоалкил, C5-6хетероциклоалкил, и C5-6хетероарил, каде што R₉a е водород или C1-4алкил, R₉b е селектирано од водород, C1-4алкил, C1-4алкилкарбонил и C1-4алкоксикарбонил, и C5-6хетероциклоалкил или C5-6хетероарил супституентот од R6 е секое несупституирано или супституирано од 1-2 супституенти независно селектирани од хидроксил, C1-4алкил и C1-4алкоксикарбонил, C3-6циклоалкил или C5-6хетероциклоалкил од R6 е несупституирано или супституирано од 1 до 2 супституенти независно селектирани од хало, циано, хидроксил, C1-4алкил, халоC1-4алкил, C1-4алкоксилC1-4алкил, C1-4алкокси, amino, C1-4алкиламино, ди-C1-4алкиламино, аминокарбонил, C1-4алкоксикарбонил, и C1-4алкоксикарбониламиноC1-4алкил, и C5-6хетероарил од R6 е несупституирано или супституирано од 1 до 2 супституенти независно селектирани од хидроксил, C1-4алкил, C1-4алкокси, amino, C1-4алкиламино, ди-C1-4алкиламино, и C1-4алкоксикарбонил; и R8 е C1-4алкил или C1-4алкиламино.

, има уште 19 патентни барања



НАЦРТ 1

(51) **C 07D 499/87**(11) **9058**

(13) T1

(21) **2018/945**

(22) 13/11/2018

(45) 31/03/2019


(30) GB20140008649 15/05/2014 GB

(96) 14/05/2015 EP15726552.1

(97) 26/09/2018 EP3143028

(73) **Allegra Therapeutics SAS****10 rue Alexandre Freund****68300 Saint-Louis, FR**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **FAINI, Andrea; FORZATTI, Marco;
FOGLIATO, Giovanni and BIONDI, Stefano**(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА
ПЕНАМИ**(57) 1 Постапка за формирање на соединение
со формула (IIIa):

Формула (IIIa)

кадешто:


R1 на секоја појава е независно избран од H,
халоген, amino, C1-5 алкил, C2-5 алкенил и C2-
5 алкинил;R2 на секоја појава е независно избран од H,
халоген, amino, C1-5 алкил, C2-5 алкенил и C2-
5 алкинил;

R4 е C1-5 алкил; и


R6 е C1-5 флуороалкил; и

PG е заштитна група,

постапката го содржи чекорот на реагирање на
соединение со формула (IIa) со соединение со
формула (VIII):




(IIa)



(VIII)

СЛИКА 1



(51) **C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 31/4985, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P 19/08, A 61P 31/00**

(11) **9059**

(13) T1

(21) **2018/946**

(22) 14/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) EP20110174578 19/07/2011 -- and
US201161509397P 19/07/2011 US

(96) 11/07/2012 EP12733505.7

(97) 31/10/2018 EP2734522

(73) **Merck Sharp & Dohme B.V.**
2031 BN Haarlem, NL

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BARF, Tjeerd A.; JANS, Christiaan,
Gerardus, Johannes, Maria; MAN, de Adrianus,
Petrus, Antonius; OUBRIE, Arthur A.;
RAAIJMAKERS, Hans C.A.; REWINKEL,
Johannes, Bernardus, Maria; STERRENBURG,
Jan-Gerard and WIJKMANS, Jacobus C.H.M.

(54) **4-ИМИДАЗОПИРИДАЗИН-1-ИЛ-
БЕНЗАМИДИ И 4-ИМИДАЗОТРИАЗИН-1-ИЛ-
БЕНЗАМИДИ
КАКО ВТК-ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение кое што е соединение кое
што ја има следната структура:



или негова фармацевтски-прифатлива сол.

, има уште 18 патентни барања

(51) **A 61B 17/04, A 61B 17/86, A 61F 2/08**

(11) **9060** (13) T1

(21) **2018/947** (22) 14/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201213372161 13/02/2012 US

(96) 12/02/2013 EP13749296.3

(97) 29/08/2018 EP2814402

(73) **Medical Facets LLC**

Port Washington, NY 11050, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) RUPP, Glenn A. and DUQUETTE, Scott

(54) **ИЗБРУСЕН КОСКЕН ШТРАФ**


(57) 1 Ортопедски штраф (20) кој што се состои

од:


навој (24) нарежан во најмалку еден дел од споменатата осовина, при што споменатите навои имаат почетен раб, последователен раб и длабочина, каде што споменатите почетен и последователен раб не се дел од осовината; што се карактеризира со тоа што се формираат мноштво брусени површини (26 а-с) во еден од почетниот раб или последователниот раб на навојот, при што мноштвото брусени површини ја зголемуваат површинската област на соодветниот почетен или последователен раб, каде што мноштвото брусени површини се поставени во разни правци така што соседните брусени површини формираат најмалку мноштво шилци (530) и вдлабнатини со различна висина и длабочина, паралелни на навојот.

осовина

(22) , има уште 4 патентни барања



СЛИКА 1




СЛИКА 2А

(51) **A 61K 36/534, A 61K 9/64, A 61P 1/00**(11) **9061**(13) **T1**(21) **2018/948**(22) **14/11/2018**(45) **31/03/2019**(30) **US201361815073P 23/04/2013 US**(96) **23/09/2013 EP13882940.3**(97) **07/11/2018 EP2988824**(73) **ZX PHARMA, LLC****1100 Holland Drive****Boca Raton, FL 33487, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **HASSAN, Fred and SHAH, Syed**(54) **ЕНТЕРИЧНО ОБЛОЖЕН****МУЛТИПАРТИКУЛАРЕН СОСТАВ СО
ПРОТЕИНСКО СУБОБЛОЖУВАЊЕ**

(57) 1 Мултипартикуларен состав којшто содржи мноштво на индивидуални ентерични обложени јадра коишто содржат еден или повеќе терпен-базирани активни состојки и којшто има континуирано протеинско субобложување слоевито покривање на индивидуалните јадра и одвојување на индивидуалните јадра од нивните соодветни ентерични обложувања.
, има уште 13 патентни барања



Сл.1

(51) C 07D 403/12, C 07D 471/04, C 07D 417/12, C 07D 213/04, C 07D 239/24, C 07D 239/42, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 487/04, C 07D 403/14, C 07D 405/06, C 07D 405/10, C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 413/12, A 61K 31/505, A 61K 31/44, A 61P 35/00

(11) 9063

(13) T1

(21) 2018/950

(22) 15/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) WO2013CN72690 15/03/2013 --

(96) 14/03/2014 EP14764299.5

(97) 12/09/2018 EP2970120

(73) Hutchison Medipharma Limited

Building 4, 720 Cailun Road

Hi-tech Park

Shanghai 201203, CN

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ZHANG, Weihai; SU, Wei-Guo and LI, Jinshui

(54) **НОВИ ПИРИМИДИН И ПИРИДИН**

СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение со формулата (I):



(I)

или фармацевтски прифатлива сол на истите,

каде што

X е CH₂, Y е селектирано од CH₂, O или S(O)₂; или X и Y заедно со врската помеѓу нив формираат -CH=CH- или -C≡C-;

G е N или CH;

R₁ е арил или хетероарил, секое од истите е опционално супституирано со еден или повеќе супституенти независно селектирани од хало, -NR₆R₇, -OR₈, -S(O)_nR₉, -(CH₂)_r-C(O)R₁₀, -CN, -C(O)NR₆R₇, -NR₆C(O)R₁₀, -NR₆S(O)_nR₉, -NR₆S(O)_nNR₁₁R₁₂, -NR₆C(O)OR₈, -NR₆C(O)NR₁₁R₁₂, -NO₂, -S(O)_nNR₆R₇, оксо, опционално супституиран алкил, -(CH₂)_p-опционално супституиран циклоалкил, -(CH₂)_m-опционално супституиран хетероцикл, -(CH₂)_q-опционално супституиран хетероарил, опционално супституиран алкенил, и



опционално супституиран алкинил;
 R2 е независно одбран од опционално
 супституиран C1-C6 алкил, опционално
 супституиран C1-C6 алкокси, или опционално
 супституиран C3-C8 циклоалкил;
 R3, R4 се независно одбрани од водород,
 халоген, -CN, или опционално супституиран C1-
 C6 алкил,
 R5 е C1-C6 алкил,
 или R3 и R5 заедно со О атомот на кој R5 е
 прикачен и врската помеѓу нив формираат 5-
 или 6-член хетероцикличен прстен што содржи
 окси;
 n е 1 или 2;
 m, p, q и г се независно одбрани од 0, 1, 2, 3, 4,
 5, 6;
 R6, R7, R8, R9, R10, R11 и R12 се независно
 селектирани од водород, алкил, циклоалкил,
 арил, хетероарил, хетероциклил, секое од
 истите освен за водород, е опционално
 супституирано со еден или повеќе супституенти
 независно селектирани од хало, хидроксил,
 меркапто, оксо, алкил, циклоалкил,
 хетероциклил, опционално супституиран amino,
 и опционално супституиран amid,
 каде што секоја опционално супституирана
 група горе за која супституентот(е) не е(се)
 специфично назначени, може да е

несупституирана или независно супституирана
 со еден или повеќе, како на пример еден, два
 или три, супституенти независно одбрани од
 C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил,
 циклоалкил, арил, хетероциклил, хетероарил,
 арил-C1-C6 алкил-, хетероарил-C1-C6 алкил-,
 C1-C6 халоалкил-, -OC1-C6 алкил, -OC2-C6
 алкенил, -OC1-C6 алкилфенил, -C1-C6 алкил-
 OH, -C1-C6 алкил-SH, -C1-C6 алкил-O-C1-C6
 алкил, -OC1-C6 халоалкил, хало, -OH,
 меркапто, -NH₂, -C1-C6 алкил-NH₂, -N(C1-C6
 алкил)₂, -NH(C1-C6 алкил), -N(C1-C6 алкил)(C1-
 C6 алкилфенил), -NH(C1-C6 алкилфенил),
 циано, нитро, оксо, -C(O)-OH, -C(O)OC1-C6
 алкил, -CON(C1-C6 алкил)₂, -CONH(C1-C6
 алкил), -CONH₂, -NHC(O)(C1-C6 алкил), -
 NHC(O)(фенил), -N(C1-C6 алкил)C(O)(C1-C6
 алкил), -N(C1-C6 алкил)C(O)(фенил), -C(O)C1-
 C6 алкил, -C(O)C1-C6 алкилфенил, -C(O)C1-C6
 халоалкил, -OC(O)C1-C6 алкил, -S(O)₂-C1-C6
 алкил, -S(O)-C1-C6 алкил, -S(O)₂-фенил, -
 S(O)₂-C1-C6 халоалкил, -S(O)₂NH₂, -
 S(O)₂NH(C1-C6 алкил), -S(O)₂NH(фенил), -
 NHS(O)₂(C1-C6 алкил), -NHS(O)₂(фенил), и -
 NHS(O)₂(C1-C6 халоалкил).

, има уште 21 патентни барања

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00

(11) 9079

(13) T1

(21) 2018/951

(22) 15/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201261654023P 31/05/2012 US

(96) 31/05/2013 EP13729184.5

(97) 05/09/2018 EP2855476

(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.

6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku

Tokyo 112-8088, JP


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SATOH, Takashi; BOIVIN, Roch; CARLSON,
 Eric; ENDO, Atsushi; HANSEN, Hans; ISHIZAKA,
 Sally; MACKEY, Matthew; NARAYAN, Sridhar;
 SCHILLER, Shawn and HAWKINS, Lynn D.

(54) **ТЕТРАХИДРОПИРАЗОЛОПИРИМИДИН
 СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 Соединение со формулата (I)




или негова фармацевтски прифатлива сол, или негов стереоизомер или мешавина од негови стереоизомери, **назначено со тоа, што**

R₁ е опционално супституиран пиперидинил, опционално супституиран пиридил, опционално супституиран пиролил, опционално супституиран пиролидинил, 1,4-диметилтиазолил, 2-етил-4-метилтиазолил, 2-изопропилтиазол-5-ил, тиазолил, 3-етилтиазол-5-ил, 1-метилсулфонилпиперидин-4-ил, или


R₁ е -C(O)Z, каде што Z е пиперазинил, пиперидинил пропил, (S)-2-(3-етилпиперазин-1-ил), опционално супституиран пиролопиролил, пиперидин-3-иламино, или,

R₁ е




каде што R₁₃ е H, метилпирозолил, метилимидазолил, бензил, 3-хидроксибутил, 3-(диметиламино)-2,2-диметилпропил, етиламид, метилпиридил, метилсулфонил, (1-метилимидазолил-2-ил)метил, (1,5-диметилимидазолил-4-ил)метил, (1-метилпирол-2-ил)метил, или каде што R₁₃ е C(O)W, каде што W е -N(CH₃)₂, пиперидинил, пиперазинил, или морфолинил, или,


R₁ е




каде што R₁₄ е -C(O)CH₃, H, или (1-метилпирол-2-ил)метил, или,


R₁ е








или
R₁ e




каде што A, B, и D може сите да се јаглерод, или каде што две од A, B, и D се јаглерод и другото е азот, или каде што едно од A, B, и D е јаглерод и


преостанатите две се азот; и кога е азот R_4 е отсутно, кога B е азот R_2 е отсутно, и кога D е азот R_3 е отсутно; и каде што R_2 е H , $-CH_3$, или F , или, со R_3 и атомите на позиции i и b , формираат опционално супституиран пиридин или пиразол; и каде што R_3 е H , F , Cl , $-CN$, $-CH_3$, $-OCH_3$, $-OH$, $-NH_2$, метилсулфонил,




или, со R_4 и атомите на b и c , формираат опционално супституиран бензен, опционално супституиран имидазолил, опционално супституиран пиразол, опционално супституиран пиразолидин, опционално супституиран имидазолидин, опционално супституиран изотиазол,




или, со R_2 и атомите на a и b , формираат опционално супституиран пиридин или опционално супституиран пиразол; и каде што R_4 е F , $-CN$, $-OCH_3$, $-OEt$, H , Cl , Br , $-NH-C(O)-CH-(CH_3)_2$, $-N(CH_3)_2$, $-CH_3$, $-CH_2OH$,



опционално супституиран пиперазинил, 4-хидроксипиперизин-1-ил, опционално супституиран пиперидинил не прикачен на фенил група преку азот, или, со R_3 и атомите на b и c , формираат опционално супституиран пиразол прстен или









или, со R_5 и атомите на c и d , формираат опционално супституиран пиразол прстен или опционално супституиран пиридин прстен, или, R_4 е $-(q)-C(O)X$, каде што q е врска, е $-NH-$, или е $-CH_2-$, и каде што X е $-NR_{11}R_{12}$, каде што R_{11} и R_{12} се обете H , обете $-CH_2CH_3$, или обете $-CH_3$, или каде што едно од R_{11} и R_{12} е H и другото е 1,1-диметилетил, циклобутил, циклопропил, линеарни, разгранети или циклични заситени хидројаглери што имаат помеѓу еден и четири јаглерод атоми, метил алкохол, етил алкохол, пропил алкохол, циклобутилметил; 2,3-дихидроксипропил, бензил, опционално супституиран азетидинил, пиридинил, пиперидинил, метилазетидинил, опционално супституиран пиридинил, $-CH_2-NH-CH_3$, пиразолил, пиперазинил, алкохол, $-OCH_3$, или




или

каде што X е опционално супституиран пиролидинил прикачен преку азот на карбонил групата од R₄, опционално супституиран пиперидинил не прикачен преку азот на карбонил групата од R₄, опционално супституиран пиперазинил прикачен преку азот на карбонил групата од R₄, опционално супституиран азетидинил прикачен преку азот на карбонил групата од R₄ или опционално супституиран морфолинил прикачен преку азот на карбонил групата од R₄,





или




и каде што

R₅ е H, F, Cl, -CH₃, -OCH₃, пиролил, -CH₂OH, -NH₂, -OH,




или, со R₄ и атомите на с и d, формираат опционално супституиран бензен, опционално супституиран пиразол, или опционално супституиран пирол, или, со R₆ и атомите на d и e, формираат опционално супституиран пиридин, или R₅ е C(O)Y, каде што Y е -NH₂, -N(CH₃)₂, опционално супституиран пиперазинил, опционално супституиран пиперидинил,



; и каде што

R_6 е H, F, $-\text{CH}_3$, $-\text{CF}_3$, или, со R_5 и атомите на c и d, формираат опционално супституиран бензен или опционално супституиран пиразол; и каде што R_7 е $-\text{CF}_3$ или $-\text{CHF}_2$; и каде што R_8 е



и каде што

R_9 е Br, Cl, F, I, или H;

со следниве услови:

кога R_4 е F: R_2 не е $-\text{CH}_3$ или F; R_3 не е $-\text{CH}_3$, $-\text{CN}$, F, Cl, или $-\text{OCH}_3$; R_5 не е $-\text{CH}_3$, F, Cl, или $-\text{OCH}_3$; и R_6 не е $-\text{CH}_3$ или F;

кога R_4 е Cl: R_2 не е F; R_3 не е F или $-\text{CN}$; R_5 не е F, $-\text{CN}$, или $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{CH}_3)_2$; R_6 не е $-\text{CF}_3$ или F; D не е азот; и или R_5 е $-\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$ или едно од R_2 , R_3 , R_5 , и R_6 е $-\text{CH}_3$;


кога R_4 е $-\text{CH}_3$: R_3 не е F; R_5 не е F; и R_5 и R_6 не формира пиримидин заедно со атомите на d и e;

кога R_4 е $-\text{OCH}_3$: R_2 не е F; R_3 не е Cl или $-\text{OCH}_3$, R_5 не е Cl или $-\text{OCH}_3$; и R_6 не е F или $-\text{CF}_3$;

кога R_4 е $-\text{CN}$: R_2 не е F; R_3 не е Cl, F, или $-\text{OCH}_3$, R_5 не е Cl, F, или $-\text{OCH}_3$; и R_6 не е F;


кога R_4 е $-\text{OCH}_2\text{CH}_3$: R_3 не е Cl или F; R_5 не е Cl или F; и R_6 не е $-\text{CF}_3$;

кога R_4 е




R_3 не е H или F; и R_5 не е H или F;

кога R_4 е




барем едно од R_2 , R_3 , R_5 , и R_6 не е H;


кога R_4 е




R_3 не е F; и R_5 не е F;
 кога R_2 е F: R_3 не е $-OCH_3$ или F; R_5 не е $-CN$; и барем едно од R_3 , R_4 , R_5 , и R_6 не е H;
 кога R_2 е Cl: R_3 не е F;
 кога R_2 е $-CH_3$: R_3 не е Cl; барем едно од R_3 , R_4 , R_5 , и R_6 не е $-CH_3$; и R_4 и R_5 не формира пиразолил со атомите на c и d;
 кога R_3 е $-OCH_3$: R_2 не е F; и R_6 не е F;
 кога R_3 е F: R_2 не е $-OCH_3$; и X не е




кога R_3 е Cl: R_5 не е Cl; R_{11} не е бензил; и R_{12} не е бензил;
 кога R_5 е Cl, R_6 не е $-CH_3$; R_{11} не е бензил; и R_{12} не е бензил;
 кога R_5 е F или $-OCH_3$: R_6 не е F;
 кога R_6 е F: барем едно од R_2 , R_3 , R_4 , и R_5 не е H;
 кога R_3 и R_5 се H: R_{11} не е циклопропил; и R_{12} не е циклопропил;
 кога R_9 е Cl, R_1 не е амид група;
 кога B е азот и и D се јаглород: R_4 може да не е $-CN$ или




кога R_7 е $-CHF_2$ и R_4 е



тогаш R_4 ја нема апсолутната стереохемија




и
каде што, кога R_8 е




тогаш следниве услови се во сила:

кога R_4 е F: барем едно од R_2 , R_3 , R_5 , и R_6 не е H; R_3 не е $C(O)N(CH_3)_2$; и R_5 не е $C(O)N(CH_3)_2$;
 кога R_4 е Cl: барем едно од R_2 , R_3 , R_5 , и R_6 не е H;


кога R_3 е F: R_4 не е $C(O)NHCH_2CH_2CH_2CH_3$, $C(O)N(CH_3)_2$, $C(O)NHCH_2CH_2CH_3$, или $C(O)NHC(CH_3)_3$;
 R_4 не е $C(O)NHCH_2CH_2CH_2OH$, $C(O)NHCH(CH_3)_2$, -CN, или




R_1 не е



R_5 не е



R_3 не е




кога R_2 е F: R_5 не е $-C(O)NH_2$;

кога R_2 е $-CH_3$, R_4 и R_5 не формира пиразол со атоми на c и d; и


кога B е азот, R_3 и R_4 не формира опционално супституиран имидазолил со атомите на b и c; и

каде што, кога R_8 е



тогаш следниве услови се во ефект:


R_4 не е $-CH_3$, $-C(O)NHCH_2CH_2OH$, $-NHC(O)CH(CH_3)_2$, или



кога R_4 е $C(O)NHCH_3$, барем едно од R_2 , R_3 , R_5 , и R_6 не е H;

кога R_4 е $-OCH_3$: R_3 не е F или $-CH_3$; и R_5 не е F или $-CH_3$;

кога R_4 е



R_3 не е Cl; и R_5 не е Cl;


кога R_4 е $-C(O)NHCH(CH_3)_2$ или $-C(O)N(CH_2CH_3)_2$: барем едно од R_3 и R_5 не е H;

R₅ не е -C(O)NH₂; и

R₆ не е -CF₃,

назначено со тоа, што изразот опционално супституиран значи дека структурата на субјектот може да вклучува, но не е потребно да вклучува, еден или повеќе супституенти независно одбрани од линейни, разгранети или циклични заситени хидројаглериоди што имаат помеѓу еден и четири јаглород атоми, метокси-, -OH, -NH₂, -CH₂-NH-CH₃, -OCH₂CH₂CH₃ или OCH(CH₃)₂, и доколку опционално супституираната средина е циклична тогаш опционалната супституција може да вклучува метил мост помеѓу два атоми во прстенот.

НАПРЕТ



(51) **H 04N 19/122**

(11) **9080**

(21) **2018/952**

(13) T1

(22) 15/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US20100374348P 17/08/2010 US

(96) 17/08/2011 EP15173403.5

(97) 14/11/2018 EP2950532

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**

129, Samsung-ro

Yeongtong-gu

Suwon-si

Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Han, Woo-Jin and Lee, Tammy**

(54) **АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА**

ВИДЕО СО УПОТРЕБА НА

ТРАНСФОРМАЦИСКА ЕДИНИЦА СО

ВАРИАБИЛНА СТРУКТУРА НА СТЕБЛО

(57) 1 Апаратура за декодирање на видео

којашто


содржи

единица за екстрахирање, којашто обезбедува, од податочен тек, информација за хиерархиска структура на трансформациона единица којашто содржи информација за максимална поделеност на трансформациона единица со внатрешен начин, информација за максимална поделеност на трансформациона единица со меѓу начин и информација за начин на предвидување на кодирана единица, каде што информацијата за максимална поделеност на трансформациона единица со внатрешен начин е вкупен број на дозволени нивоа на трансформациони единици во однос на кодирана единица предвидена во согласност со внатрешниот начин, каде што информацијата за максимална поделеност на трансформациона единица со меѓу начин е вкупен број на дозволени нивоа на трансформациони единици во однос на кодирана единица предвидена во согласност со меѓу начин, и каде што информацијата за максимална поделеност на трансформациона единица со внатрешен начин и информацијата за максимална поделеност на трансформациона единица со меѓу начин се одделно определени; и единица за декодирање којашто определува ниво на максимална поделеност на


трансформациона единица врз основа на информација за максимална поделеност на трансформациона единица со внатрешен начин кога информацијата за начинот на предвидување укажува на тоа дека кодираната единица е предвидена во согласност со внатрешен начин, каде што единицата за декодирање определува трансформациони единици во кодираната единица предвидени во согласност со внатрешниот начин со употреба на ниво на максимална поделеност на трансформациона единица и информација за видот на партиција на кодираната единица, каде што димензиите на трансформационата единица се еднакви или помали од димензиите на партициите определени во кодираната единица предвидена во согласност со внатрешниот начин, каде што единицата за декодирање изведува инверзна трансформација на кодираната единица предвидена во согласност со внатрешниот начин со употреба на трансформационата единица.

, има уште 1 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) **H 04N 19/119**

(11) **9081**

(13) T1

(21) **2018/953**

(22) 15/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US20100374348P 17/08/2010 US

(96) 17/08/2011 EP15173395.3

(97) 14/11/2018 EP2953356

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**

129, Samsung-ro

Yeongtong-gu

Suwon-si

Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Han, Woo-Jin and Lee, Tammy

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА**

ВИДЕО СО УПОТРЕБА НА

ТРАНСФОРМАЦИСКА ЕДИНИЦА СО

ВАРИАБИЛНА СТРУКТУРА НА СТЕБЛО


(57) 1 Постапка за декодирање на видео којашто содржи

добивање, од податочен тек, информација за хиерархиска структура на трансформациска единица којашто содржи информација за максимална поделеност на трансформациска единица со внатрешен начин, информација за максимална поделеност на трансформациска единица со меѓу начин и информација за начин на предвидување на кодирана единица, каде што информацијата за максимална поделеност на трансформациска единица со внатрешен начин е вкупен број на дозволени нивоа на трансформациски единици во однос на кодирана единица предвидена во согласност со внатрешниот начин, каде што информацијата за максимална поделеност на


трансформациска единица со меѓу начин е вкупен број на дозволени нивоа на трансформациски единици во однос на кодирана единица предвидена во согласност со меѓу начин, и каде што информацијата за максимална поделеност на трансформациска единица со меѓу начин се одделно определени; и кога информацијата за начинот на предвидување укажува на тоа дека кодираната единица е предвидена во согласност со внатрешен начин, определување ниво на максимална поделеност на трансформациска единица врз основа на информација за максимална поделеност на трансформациска единица со внатрешен начин; определување трансформациски единици во кодираната единица предвидени во согласно со внатрешниот начин со употреба на ниво на максимална поделеност на трансформациска единица и информација за видот на партиција на кодираната единица, каде што димензиите на трансформациската единица се еднакви или помали од димензиите на партициите определени во кодираната единица предвидена во согласност со внатрешниот начин, изведба на инверзна трансформација на кодираната единица предвидена во согласност со внатрешниот начин со употреба на трансформациските единици.

, има уште 2 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) **H 04N 19/124, H 04N 19/61, H 04N 19/463, H 04N 19/176**

(11) **9082**

(13) T1

(21) **2018/954**

(22) 15/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201261592577P 30/01/2012 US

(96) 30/01/2013 EP13744207.5

(97) 14/11/2018 EP2811745

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**

129, Samsung-ro

Yeongtong-gu

Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **LEE, Tammy**

(54) **ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА
ХИЕРАРХИСКА ПОДАТОЧНА ЕДИНИЦА
БАЗИРАНА НА ВИДЕО КОДИРАЊЕ И
ДЕКОДИРАЊЕ КОЈАШТО СОДРЖИ
КВАНТИЗАЦИСКИ ПАРАМЕТАР НА
ПРЕДВИДУВАЊЕ**

(57) 1 Постапка за декодирање на видео,
постапката содржи


добивање (2810) на синтаксен елемент во однос на ниво на парче на иницијален КП (Квантизациски Параметар), од податочен тек за определување на ниво на парче на иницијален КП употребен за изведба на инверзна квантизација на кодирана единица вклучена во парче; добивање (2820) на ниво на парче на иницијален КП за предвидување на КП употребен за изведба на инверзна квантизација на кодираните единици вклучени во парчето, врз основа на добиениот синтаксен елемент; добивање (2830) на предвиден КП од постојна квантизациска група кога ентропското декодирање е изведено на множество на нишки во согласност со фронтално паралелно процесирање (ФПП), кога предвидениот КП на постојната квантизациска група е ниво на парче на иницијален КП; добивање на предвидена КП од следна квантизациска група кога ентропското декодирање е изведено на множество на нишки во согласност со ФПП, каде што предвидената

КП од следната квантизациска група е ниво на парче на иницијален КП; определување (2840) на секој КП кој треба да се примени кон единица за кодирање вклучени во постојната квантизациска група и единица за кодирање вклучена во следната квантизациска група со додавање на предвидениот КП од постојната квантизациска група кон КП различен од единицата за кодирање вклучена во постојната квантизациска група вклучена во податочниот тек и со додавање на предвидениот КП од следната квантизациска група кон КП различен од единицата за кодирање вклучена во следната квантизациска група вклучена во податочниот тек; и изведба (2850) на инверзна квантизација на единицата за кодирање вклучена во постојната квантизациска група во постојна нишка којашто е постојна податочна единица за паралелно декодирање вклучена во следната квантизациска група во следна нишка којашто е следна податочна единица за паралелно декодирање, врз основа на секој определен КП, каде што постојната квантизациска група е прва квантизациска група во постојната нишка вклучена во парчето, следната квантизациска група е прва квантизациска група во следната нишка вклучена во парчето, и постојната квантизациска група содржи сет од


една или повеќе единици за кодирање коишто го делат предвидениот КП на постојната квантизациска група, каде што секоја од множеството нишки ја вклучува постојната нишка и следната нишка е множество на најголемите кодирани блокови од истиот ред, ФПП вклучува постапка во којашто можната информација за ентропско декодирање на првата по големина кодирана единица на нишка се определува со употреба на можната информација за ентропско декодирање на втората по големина кодирана единица на горна нишка, каде што предвидениот КП на квантизациска група, којашто е во постојната нишка, и не е во постојната квантизациска група, се генерира со употреба на параметар на квантизација на соседна кодирана единица од квантизациската група на постојната нишка, каде што секоја од постојните нишки и следната нишка е од множеството на нишки вклучени во парчето, каде што предвидениот КП на првата квантизациска група во секое од множеството нишки е ниво на парче на иницијален КП.

, има уште 0 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) C 07J 9/00, A 61K 31/575, A 61P 25/28

(11) 9083

(13) T1

(21) 2018/955

(22) 16/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201361779735P 13/03/2013 US

(96) 13/03/2014 EP14774060.9

(97) 29/08/2018 EP2968369

(73) Sage Therapeutics, Inc.

Cambridge, MA 02142, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SALITURO, Francesco, G.; MARTINEZ BOTELLA, Gabriel; HARRISON, Boyd, L. and ROVICHAUD, Albert, J.

(54) НЕВРОАКТИВНИ СТЕРОИДИ И МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение со Формула (I):



(I)

или негова фармацевтски прифатлива сол;
каде што:

R1 е заменет или незаменет алифатик;

R2 е водород, халоген, заменет или незаменет C1-балкил, заменет или незаменет

циклопропил, или -ORA2, каде што RA2 е водород или заменет или незаменет алкил;

R3a е водород или -ORA3, каде што RA3 е водород или заменет или незаменет алкил, и R3b е водород;

или R3a и R3b се соединети за да формираат оксо (=O) група;

R4 е водород, заменет или незаменет алкил, или халоген;


X е -C(RX)₂- или -O-, каде што RX е водород или флуор, или една RX група и R5b се соединети за да формираат двојна врска; секоја појава на R5a и R5b е независно водород или флуор;

R6a е не-водородна група селектирана од групата која што се состои од заменет и незаменет алкил, заменет и незаменет алкенил, заменет и незаменет алкинил, заменет и незаменет карбоциклил, заменет и незаменет хетероциклил, заменет и незаменет арил, и заменет и незаменет хетероарил група, каде што не-водородната група е незадолжително заменета со флуор; и R6b е водород или заменета или незаменета алкил група незадолжително заменета со флуор;

претставува единечна или двојна врска, под услов ако единечна врска е присутна, тогаш водородот во C5 е во алфа конфигурацијата;

под услов ако:

- (1) најмалку еден од RX, R5a, и R5b е флуор; или
- (2) најмалку еден од R6a и R6b е не-водородна група заменета со флуор; или
- (3) R6a е не-водородна група која што содржи помеѓу два и десет јаглеродни атоми; и пона-та-му под услов дека соединението не е:



, има уште 18 патентни барања

(51) **A 61K 9/22**

(11) **9084**

(13) T1

(21) **2018/956**

(22) 16/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US20100314465P 16/03/2010 US

(96) 16/03/2011 EP11756957.4

(97) 29/08/2018 EP2547332

(73) **TITAN PHARMACEUTICALS, INC.**

400 Oyster Point Boulevard, Suite 505

South San Francisco, CA 94080-1921, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **PATEL, Rajesh, A. and BHONSLE, Sunil, R.**

(54) **ХЕТЕРОГЕНИ ИМПЛАНТИБИЛНИ УРЕДИ
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЛЕК**

(57) 1 Имплантибилен уред за ослободување на фармацевтска супстанција кај пациент, којшто


јадро коешто содржи полимерен материјал на јадро коешто не содржи фармацевтска супстанција;

прв слој којшто содржи прв-слој на фармацевтска супстанција и прв-слој на полимерен материјал којшто го обиколува јадрото кадешто полимерниот материјал содржи биокompatибилен полимерен матрикс и кадешто првиот-слој на фармацевтска супстанција е ослободен преку пори коишто се отворени на површината на матриксот; и опционално содржат еден или повеќе дополнителни слоеви коишто содржат дополнителна фармацевтска супстанција и дополнителен полимерен материјал, кадешто јадрото на полимерниот материјал, првиот-слој на полимерниот материјал и дополнителните


полимерни материјали се истите или различни, кадешто првиот-слој на фармацевтска супстанција и дополнителните фармацевтски супстанции се истите или различни; кадешто секој слој на уредот содржи фармацевтска супстанција; и кадешто јадрото на полимерниот материјал,

првиот-слој на полимерниот материјал и дополнителните полимерни материјали од едниот или повеќе дополнителни слоеви содржат етилен винил ацетат (EVA).

, има уште 11 патентни барања



Сл. 1



Сл. 2

(51) **A 61K 31/4525, A 61P 5/24, A 61P 15/12**

(11) **9085**

(13) **T1**

(21) **2018/957**

(22) **16/11/2018**

(45) **31/03/2019**

(30) **US20060499586 04/08/2006 US**

(96) **31/07/2007 EP13190594.5**

(97) **29/08/2018 EP2719385**

(73) **Sebela International Limited**

H.P. House

21 Laffan Street

Hamilton HM09, BM

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **Richards, Patricia Allison Tewes**

(54) **ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ТЕРМОРЕГУЛАЦИОНА ДИСФУНКЦИЈА СО ПАРОКСЕТИН**

(57) 1 Пароксетин во облик на хидрохлоридна сол или мезилатна сол за употреба во лекување на жени кои имаат валунзи поврзани со менопауза, во доза од 7.5 mg/ден, сметано на остаток на пароксетин. , има уште 2 патентни барања

(51) **C 07C 275/30, C 07C 275/28, C 07D 233/64, C 07D 209/20, C 07K 5/078, C 07K 5/062, C 07K 5/072, A 61K 31/216, A 61K 31/198, A 61K 31/197, A 61K 31/17, A 61K 31/417, A 61K 31/4045, A 61P 27/02**

(11) **9086** (13) T1
(21) **2018/958** (22) 16/11/2018
(45) 31/03/2019

(30) US201161551772P 26/10/2011 US

(96) 23/10/2012 EP12781009.1

(97) 05/09/2018 EP2770989

(73) **ALLERGAN, INC.**

2525 Dupont Drive

Irvine, CA 92612, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) BEARD, Richard L.; DUONG, Tien T.;
DONELLO, John E.; VISWANATH, Veena and
GARST, Michael E.

(54) **АМИДНИ ДЕРИВАТИ НА N-УРЕА
СУПСТИТУИРАНИ АМИНОКИСЕЛИНИ КАКО
МОДУЛАТОРИ НА РЕЦЕПТОР ВО ВИД НА
ФОРМИЛ ПЕПТИД РЕЦЕПТОР ТИП-1 (FPRL-1)**

(57) 1 Соединение избрано од:
[[2-[[[4-бромифенил]карбамоил]амино]-
3-(1H-индол-3-ил)пропаноил]амино]оцетна
киселина;

2-[[[2R)-2-[[[4-
бромифенил]карбамоил]амино]-4-
метилпентаноил]амино]-2-метилпропанска
киселина;

[[2-[[[4-бромифенил]карбамоил]амино]-
3-(1H-имидазол-4-ил)пропаноил]амино]оцетна
киселина;

[[[2S)-2-[[[4-
бромифенил]карбамоил]амино]-4-
(метилсулфонил)бутаноил]амино]оцетна
киселина;

[[[2S)-2-[[[4-
бромифенил]карбамоил]амино]-4-
(метилсулфонил)бутаноил]амино]оцетна
киселина;

2-метил-2-[[[2S)-4-метил-2-[[[4-
(трифлуорометил)фенил]карбамоил]амино]пен
таноил]амино]пропанска киселина;

[[[2S)-4-метил-2-[[[4-
(метилсулфонил)фенил]карбамоил]амино]пент
аноил]амино]оцетна киселина;

[[[2S)-4-метил-2-[[[4-
(метилсулфинил)фенил]карбамоил]амино]пент
аноил]амино]оцетна киселина;

2-[[[2S)-2-[[[4-
бромифенил]карбамоил]амино]-4-
метилпентаноил]амино]-2-метилпропанска
киселина;

[[[2S)-4-метил-2-[[[4-
[[[трифлуорометил]сулфонил]фенил]карбамоил]
амино]пентаноил]амино]оцетна киселина;

[[[2S)-4-метил-2-[[[4-
(метилсулфонил)фенил]карбамоил]амино]пент
аноил]амино]оцетна киселина;

[[[2R)-2-[[[4-
бромифенил]карбамоил]амино]-4-
метилпентаноил]амино]оцетна киселина;

[[[2R,3R)-2-[[[4-
бромифенил]карбамоил]амино]-3-
метилпентаноил]амино]оцетна киселина;

[[[2S)-4-метил-2-[[[4-
(трифлуорометил)фенил]карбамоил]амино]пен
таноил]амино]оцетна киселина;

[[[2R)-2-[[[4-бromo-2-
флуорофенил]карбамоил]амино]-4-
метилпентаноил]амино]оцетна киселина;

[[2-[[[4-бромифенил]карбамоил]амино]-
2-метилпропаноил]амино]оцетна киселина;

[[2-[[[4-бромифенил]карбамоил]амино]-
2-етилбутаноил]амино]оцетна киселина;

[[2-[[[4-бромифенил]карбамоил]амино]-
2,4-диметилпентаноил]амино]оцетна киселина;

(2S)-[[[2S)-2-[[[4-
бромифенил]карбамоил]амино]-4-
метилпентаноил]амино](фенил)етанска
киселина;

бромифенил)карбамоил]амино}-4-метилпентаноил]амино}(фенил)пентанска киселина;
 (2S)-2-{{{(2S)-2-{{(4-бромифенил)карбамоил]амино}-4-метилпентаноил]амино}-3-метилбутанска киселина;
 (2S)-2-{{{(2S)-2-{{(4-бромифенил)карбамоил]амино}-4-метилпентаноил]амино}(фенил)пропанска киселина;
 (2S)-2-{{{(2S)-2-{{(4-бромо-2-флуорофенил)карбамоил]амино}-4-метилпентаноил]амино}(фенил)пропанска киселина;
 {{{(2S)-2-{{(4-бромо-2-флуорофенил)карбамоил]амино}-4-метилпентаноил]амино}оцетна киселина;
 {{{(2S)-2-{{(4-бромо-2-флуорофенил)карбамоил]амино}-4-метилпентаноил]амино}оцетна киселина;

флуорофенил)карбамоил]амино}пентаноил]амино}оцетна киселина;
 {{{(2S)-2-{{(4-бромифенил)карбамоил]амино}пентаноил]амино}оцетна киселина;
 {{{(2S,3S)-2-{{(4-бромифенил)карбамоил]амино}-3-метилпентаноил]амино}оцетна киселина;
 {{{(2S,3S)-2-{{(4-бромо-2-флуорофенил)карбамоил]амино}-3-метилпентаноил]амино}оцетна киселина;
 3-{{{(2S)-2-{{(4-бромо-2-флуорофенил)карбамоил]амино}-3-фенилпропаноил]амино}пропанска киселина; и
 {{{(2S)-2-{{(4-бромо-2-флуорофенил)карбамоил]амино}-3-фенилпропаноил]амино}оцетна киселина;
 или негова фармацевтски прифатлива сол.

, има уште 5 патентни барања

(51) **D 06N 3/00, C 08J 9/32, C 08J 9/36, A 41D 19/00**

(11) **9087** (13) T1
 (21) **2018/959** (22) 16/11/2018
 (45) 31/03/2019

(30) GB20150007490 30/04/2015 GB and US201414546619 18/11/2014 US
 (96) 16/11/2015 EP15194804.9
 (97) 31/10/2018 EP3023538

(73) **ATG Ceylon (Private) Limited**
Spur Road 7
Phase 2

IPZ Katunayaka, LK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
 (72) TAYLOR, John Arthur; MENDIS, Agampodi Sunil Shantha; ABDEEN, Mohamed Fazal and GOTH, Howard William Thomas

(54) **АНТИПЕРСПИРАНТСКА РАКАВИЦА**

(57) 1 Метода за изработка на облека, методот има чекори:
 а) поставување на подлогата на калапот;
 б) нанесување на коагулант на подлогата и потоа нанесување на слој од пена на полимерниот материјал на подлогата;
 с) овозможување на коагулант да коагулира дел од пената за контролиран период, така што долната страна на слојот на пена полимерниот материјал, кој е најблизок до подлогата, коагулира за да формира коагулиран слој и надворешен дел од слојот на пена не коагулира и формира некоагулиран слој;
 d) отстранување на некоагулираниот слој од пена пред да се формира филмска кожа на слојот од пена, за да се остави кохезивен, порозен и дишечки коагулиран слој на

полимерниот материјал на подлогата, и е) отстранување на материјалот за облека кој што го содржи супстратот и коагулираниот полимерски материјал од калапот и каде што пред и/или по чекор е) едно или повеќе сврзувачки агенси и еден или повеќе преливи за врзување се нанесуваат на материјалот за

облека така што облекувањето соединенијата се врзани за површината на материјалот за облека, при што обложувачкото соединение е мешавина од есенцијални масла.

, има уште 14 патентни барања



Fig.1

(51) **В 65В 25/00, В 65В 55/00, В 65В 25/22**

(11) **9088**

(13) T1

(21) **2018/960**

(22) 19/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201361884700P 30/09/2013 US

(96) 30/09/2014 EP14847113.9

(97) 22/08/2018 EP3052389

(73) **Lebovich, Lenny**

1046 West Kinzie Street

Suite 300

Chicago, IL 60642, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Lebovich, Lenny**

(54) **ПАКУВАЊЕ ЗА ХРАНА**

(57) 1 Склоп на пакување за храна (100), кој се состои од:

рекламна картичка (102);

просирна фолија (104) поставена со

барем дел веднаш до рекламната картичка

(102), при што просирната фолија (104) има

предна страна (106), задна страна (108) која е

свртена кон рекламната картичка (102)

спротивно од предната страна (106), и празнина

(110) поставена помеѓу предната и задната

страна (106,108); и

прехранбен производ (112) поставен во

празнината (110);

каде што просирната фолија (104) е прикачена

на рекламната картичка (102) на место на


прикачување кое се наоѓа веднаш над празнината (110), овозможувајќи дел од просирната фолија под местото на прикачување да се оддалечи од рекламната картичка (102); и каде што празнината (110) не се издолжува странично вон рекламната картичка (102);

и каде што просирната фолија (104) има:

перфорација (708) која се наоѓа помеѓу празнината (110) и горен дел (126) од просирната фолија (104); и заптивка (114) помеѓу предната страна (106) и задната страна (108) од фолијата така што (104) предната страна (106) да може да се одлепи од задната страна (108).

, има уште 14 патентни барања

Слика 1



(51) E 02F 3/40, E 02F 9/28, E 02F 3/60

(11) 9103 (13) T1

(21) 2018/985 (22) 23/11/2018

(45) 31/03/2019

(30) US201261654501P 01/06/2012 US

(96) 30/05/2013 EP13796346.8

(97) 31/10/2018 EP2855785

(73) ESCO Group LLC

2141 NW 25th Avenue

Portland, OR 97210-2578, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) OLLINGER, Charles, G., IV; HANKLAND, Joel and STANGELAND, Kevin, S.

(54) РАБОТ НА ЛАЖИЦА ЗА ИСКОПУВАЊЕ

(57) 1 Работ (10) на лажицата (8) за ископување кој што опфаќа најмалку еден одливкок кој што има должина која се протега помеѓу спротивните странични сидови (12) лажицата (8), при што работ (10) опфаќа предната греда (32) и задната греда (34) кои што се протегаат по должината на работ (10) за да се обезбеди отпорноста на големиот терет во тек на употреба, каде што секоја од предната и задната греда (32, 34) генерално е

континуирана и без ненадејни промени по нивните должини, горниот панел кој меѓусебно ја поврзува предната и задната греда (32, 34) и кој ја одредува горната површина (46) преку која што материјалот на почвата доваѓа во лажицата (8), и поголемиот број на ребрата (35) кои што се протегаат помеѓу предната и задната греда (32, 34), при што предната и

задната греда (32, 34) се подебели од горниот панел за да се утврдат вдлабнатини (36) по должината на ребрата (35), под горниот панел (46) и помеѓу предната и задната греда (32, 34), а секоје од вдлабнатините (36) е отворено во насоката од горниот панел. , има уште 9 патентни барања



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A61K31/52	8A61K31/5365	9070	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	9096	T1
8B22D13/10	8B22D13/04	9105	T1
8A61K45/06	8A61K9/20	9106	T1
8A61P31/00	8C07D487/04	9059	T1
8C07D239/24	8C07D213/04	9063	T1
8C07D405/12	8C07D213/04	9063	T1
8C07D215/14	8C07D215/14	9066	T1
8C07D471/04	8C07D215/14	9066	T1
8A61P25/18	8A61K31/496	9067	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	9068	T1
8B01D53/94	8F01N3/10	9108	T1
8B01J23/44	8F01N3/10	9108	T1
8F01N3/28	8F01N3/10	9108	T1
8A61K47/10	8A61K9/06	9075	T1
8A61K31/519	8C07D471/04	9079	T1
8A61P37/00	8C07D471/04	9079	T1
8A61K31/4525	8A61K31/4525	9085	T1
8A61K31/197	8A61K31/17	9086	T1
8C07K5/078	8A61K31/17	9086	T1
8A41D19/00	8D06N3/00	9087	T1
8A61K31/497	8C07D401/12	9099	T1
8A61P27/06	8C07D401/12	9099	T1
8C07D409/14	8C07D401/12	9099	T1
8C07D491/048	8C07D401/12	9099	T1
8A61K9/20	8A61K31/513	9101	T1
8C05G3/08	8C05G3/08	9053	T1
8A61P31/18	8A61K31/5365	9070	T1
8C04B35/565	8C04B35/043	9076	T1
8A61P39/06	8C07K16/22	9091	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	9057	T1
8A61K9/64	8A61K9/64	9061	T1
8C07D405/14	8C07D213/04	9063	T1
8C07D413/12	8C07D213/04	9063	T1

8C07D417/12	8C07D213/04	9063	T1
8A61K9/00	8A61K31/465	9064	T1
8C07D221/04	8C07D215/14	9066	T1
8A61K31/506	8C07D401/12	9068	T1
8B01F3/04	8B01F3/04	9069	T1
8A61P35/00	8C07D239/48	9109	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	9079	T1
8C07C275/30	8A61K31/17	9086	T1
8E05B29/00	8E05B29/00	9089	T1
8B42D3/02	8B42D3/02	9093	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	9094	T1
8A61K45/06	8A61K31/19	9098	T1
8A61P3/04	8A61K31/19	9098	T1
8C07K16/18	8A61K39/395	9100	T1
8A61P15/12	8A61K31/4525	9049	T1
8C07C209/36	8C07C211/48	9051	T1
8A61K31/351	8A61K9/20	9072	T1
8A61K45/06	8A61K9/20	9072	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	9072	T1
8B22D13/04	8B22D13/04	9105	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	9106	T1
8H04N19/70	8H04N19/70	9056	T1
8A61K31/4985	8C07D487/04	9059	T1
8A61P29/00	8C07D487/04	9059	T1
8A61B17/04	8A61B17/04	9060	T1
8A61P1/00	8A61K9/64	9061	T1
8A61P35/00	8C07D213/04	9063	T1
8C07D401/14	8C07D213/04	9063	T1
8C07D471/04	8C07D213/04	9063	T1
8A23G4/18	8A61K31/465	9064	T1
8A61K9/14	8A61K31/465	9064	T1
8A61P25/34	8A61K31/465	9064	T1
8C07D401/12	8C07D215/14	9066	T1
8A61K31/496	8A61K31/496	9067	T1
8C07D413/12	8C07D401/12	9068	T1

8B01F15/00	8B01F3/04	9069	T1
8B01J29/76	8F01N3/10	9108	T1
8F01N3/022	8F01N3/10	9108	T1
8C07D239/48	8C07D239/48	9109	T1
8C07K16/24	8C12N15/13	9074	T1
8A61K9/06	8A61K9/06	9075	T1
8A61K31/575	8A61K31/575	9083	T1
8A61P27/02	8A61K31/17	9086	T1
8C07D209/20	8A61K31/17	9086	T1
8C07K5/062	8A61K31/17	9086	T1
8D06N3/00	8D06N3/00	9087	T1
8B65B55/00	8B65B55/00	9088	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	9094	T1
8C07K7/08	8A61K51/08	9095	T1
8A61K31/47	8C07D217/26	9097	T1
8A61P35/00	8C07D401/12	9099	T1
8C07D409/04	8C07D401/12	9099	T1
8E02F3/40	8E02F9/28	9103	T1
8A61K31/5365	8A61K31/5365	9070	T1
8C04B35/16	8C04B35/043	9076	T1
8C04B35/20	8C04B35/043	9076	T1
8A61K31/167	8A61K9/00	9052	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	9052	T1
8A61K48/00	8A61K48/00	9055	T1
8H04N19/61	8H04N19/70	9056	T1
8H04N19/82	8H04N19/70	9056	T1
8C07D499/87	8C07D499/87	9058	T1
8C07D519/00	8C07D487/04	9059	T1
8A61F2/08	8A61B17/04	9060	T1
8A61K31/44	8C07D213/04	9063	T1
8A61K31/505	8C07D213/04	9063	T1
8C07D403/12	8C07D213/04	9063	T1
8C07D487/04	8C07D213/04	9063	T1
8A01N43/42	8C07D215/14	9066	T1
8A61K31/444	8C07D401/12	9068	T1
8F01N3/035	8F01N3/10	9108	T1
8A61P25/28	8A61K31/575	9083	T1
8B65B25/00	8B65B55/00	9088	T1
8B42C9/00	8B42D3/02	9093	T1
8C07K16/30	8C07K16/28	9094	T1
8C07K16/42	8C07K16/28	9094	T1
8C07D217/26	8C07D217/26	9097	T1
8A61P17/06	8C07D401/12	9099	T1

8C07D407/14	8C07D401/12	9099	T1
8A61P25/28	8A61K39/395	9100	T1
8A61K9/28	8A61K31/513	9101	T1
8A61P5/24	8A61K31/4525	9049	T1
8E02F9/28	8E02F9/28	9103	T1
8A61K9/20	8A61K9/16	9073	T1
8C04B35/01	8C04B35/043	9076	T1
8C04B35/63	8C04B35/043	9076	T1
8A61K39/00	8C07K16/28	9096	T1
8A61K47/12	8A61K9/00	9052	T1
8C07K16/22	8C07K16/22	9091	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	9057	T1
8A61P19/08	8C07D487/04	9059	T1
8A61B17/86	8A61B17/04	9060	T1
8C07D239/42	8C07D213/04	9063	T1
8A01N55/00	8C07D215/14	9066	T1
8C07D215/20	8C07D215/14	9066	T1
8C07D495/04	8C07D215/14	9066	T1
8C07D417/12	8C07D401/12	9068	T1
8B01J37/02	8F01N3/10	9108	T1
8A61K31/506	8C07D239/48	9109	T1
8A61K31/5575	8A61K9/06	9075	T1
8H04N19/124	8H04N19/176	9082	T1
8A61K31/17	8A61K31/17	9086	T1
8A61K31/7048	8A61K31/7048	9090	T1
8C07K14/725	8C07K16/28	9094	T1
8C07K16/32	8C07K16/28	9094	T1
8A61K31/19	8A61K31/19	9098	T1
8A61K38/22	8A61K31/19	9098	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	9100	T1
8A61K31/4525	8A61K31/4525	9049	T1
8C07C211/48	8C07C211/48	9051	T1
8C07C213/08	8C07C211/48	9051	T1
8E02F3/60	8E02F9/28	9103	T1
8A61K31/155	8A61K9/20	9072	T1
8C04B35/626	8C04B35/043	9076	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	9096	T1
8A61K31/40	8A61K9/00	9052	T1
8A61K39/395	8C07K16/22	9091	T1
8A61K31/443	8A61K9/20	9106	T1
8A61F6/14	8A61F6/14	9054	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	9059	T1
8C07D403/14	8C07D213/04	9063	T1

8C07D405/06	8C07D213/04	9063	T1
8C07D405/10	8C07D213/04	9063	T1
8A61K31/465	8A61K31/465	9064	T1
8C07D215/18	8C07D215/14	9066	T1
8A61K31/497	8C07D401/12	9068	T1
8A61P25/28	8C07D401/12	9068	T1
8F01N3/20	8F01N3/10	9108	T1
8A61P27/06	8A61K9/06	9075	T1
8H04N19/463	8H04N19/176	9082	T1
8H04N19/61	8H04N19/176	9082	T1
8A61P15/12	8A61K31/4525	9085	T1
8A61K31/198	8A61K31/17	9086	T1
8A61K31/216	8A61K31/17	9086	T1
8C07C275/28	8A61K31/17	9086	T1
8C08J9/32	8D06N3/00	9087	T1
8B65B25/22	8B65B55/00	9088	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	9094	T1
8A61P19/02	8C07D401/12	9099	T1
8A61P25/28	8C07D401/12	9099	T1
8C07K16/18	8A61K39/395	9102	T1
8C04B35/66	8C04B35/043	9076	T1
8A61K31/573	8A61K9/00	9052	T1
8A61K47/26	8A61K9/00	9052	T1
8H04N19/117	8H04N19/70	9056	T1
8H04N19/46	8H04N19/70	9056	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	9059	T1
8A61P37/00	8C07D487/04	9059	T1
8C07D213/04	8C07D213/04	9063	T1
8C07D401/12	8C07D213/04	9063	T1
8C07D491/048	8C07D215/14	9066	T1
8A61K31/4439	8C07D401/12	9068	T1
8C07K16/40	8C07K16/40	9107	T1
8C12N15/13	8C12N15/13	9074	T1
8H04N19/119	8H04N19/119	9081	T1
8C07J9/00	8A61K31/575	9083	T1

8A61K9/22	8A61K9/22	9084	T1
8A61P5/24	8A61K31/4525	9085	T1
8C08J9/36	8D06N3/00	9087	T1
8A61K51/08	8A61K51/08	9095	T1
8A61K31/4427	8C07D401/12	9099	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	9099	T1
8C07D401/14	8C07D401/12	9099	T1
8C07D471/04	8C07D401/12	9099	T1
8C07K16/40	8A61K39/395	9102	T1
8C04B35/043	8C04B35/043	9076	T1
8C04B35/622	8C04B35/043	9076	T1
8A61K31/47	8A61K9/20	9106	T1
8A61P33/02	8C07D487/04	9057	T1
8A61K36/534	8A61K9/64	9061	T1
8A61K9/68	8A61K31/465	9064	T1
8A01P3/00	8C07D215/14	9066	T1
8C07D215/38	8C07D215/14	9066	T1
8F01N3/10	8F01N3/10	9108	T1
8C07K16/00	8C12N15/13	9074	T1
8A61K47/32	8A61K9/06	9075	T1
8H04N19/122	8H04N19/122	9080	T1
8H04N19/176	8H04N19/176	9082	T1
8A61K31/4045	8A61K31/17	9086	T1
8A61K31/417	8A61K31/17	9086	T1
8C07D233/64	8A61K31/17	9086	T1
8C07K5/072	8A61K31/17	9086	T1
8A61P31/04	8A61K31/7048	9090	T1
8C07K16/46	8C07K16/28	9094	T1
8A61K31/427	8A61K31/513	9101	T1
8A61K31/513	8A61K31/513	9101	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	9102	T1
8C07C217/84	8C07C211/48	9051	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	9073	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)	(11)	(13)
SodaStream Industries Ltd.	B 01F 3/04, B 01F 15/00	9069	T1
H. Lundbeck A/S	C 07D 401/12, C 07D 413/12, C 07D 417/12, A 61K 31/497, A 61K 31/444, A 61K 31/4439, A 61K 31/506, A 61P 25/28	9068	T1
H. Lundbeck A/S	A 61K 31/496, A 61P 25/18	9067	T1
Nippon Soda Co., Ltd.	A 01N 55/00, A 01N 43/42, A 01P 3/00, C 07D 215/38, C 07D 221/04, C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 491/048, C 07D 495/04, C 07D 215/18, C 07D 215/14, C 07D 215/20	9066	T1
AstraZeneca UK Limited and AstraZeneca AB	A 61K 31/155, A 61K 9/20, A 61K 45/06, A 61K 31/351	9072	T1
Orexo AB	A 61K 9/20, A 61K 9/16	9073	T1
IFOTOP Limited Liability Company	C 07C 209/36, C 07C 217/84, C 07C 213/08, C 07C 211/48	9051	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 9/00, A 61K 47/12, A 61K 47/26, A 61K 31/573	9052	T1
EuroChem Agro GmbH	C 05G 3/08	9053	T1
Janssen Biotech, Inc. and Janssen Biologics B.V.	C 07K 16/00, C 07K 16/24, C 12N 15/13	9074	T1
Dyax Corp.	C 07K 16/18, C 07K 16/40, A 61K 39/395	9102	T1
MEDproject Pharma-Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH	A 61K 31/5575, A 61K 47/10, A 61K 47/32, A 61K 9/06, A 61P 27/06	9075	T1
FNZY AB	A 23G 4/18, A 61K 31/465, A 61K 9/00, A 61K 9/14, A 61K 9/68, A 61P 25/34	9064	T1
Sun Patent Trust		9065	T1
Refratechnik Holding GmbH	C 04B 35/01, C 04B 35/043, C 04B 35/16, C 04B 35/20, C 04B 35/66, C 04B 35/622, C 04B 35/626, C 04B 35/63, C 04B 35/565	9076	T1
VIIV Healthcare Company	A 61K 31/52, A 61K 31/5365, A 61P 31/18	9070	T1
Verinata Health, Inc.		9077	T1
Riella Serrature S.p.A.	E 05B 29/00	9089	T1
Astellas Pharma Europe Ltd.	A 61K 31/7048, A 61P 31/04	9090	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 39/06	9091	T1
Unibind Limited	B 42C 9/00, B 42D 3/02	9093	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	C 07K 16/28, C 07K 16/42, C 07K 14/725, C 07K 16/46, C 07K 16/30, C 07K 16/32, A 61K	9094	T1

	39/395, A 61P 35/00		
Merck Patent GmbH	C 07K 7/08, A 61K 51/08	9095	T1
Merus N.V.	C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 39/395	9096	T1
Fibrogen, Inc.	C 07D 217/26, A 61K 31/47	9097	T1
The General Hospital Corporation and The Children's Medical Center Corporation	A 61K 31/19, A 61K 38/22, A 61K 45/06, A 61P 3/04	9098	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 401/12, C 07D 409/14, C 07D 409/04, C 07D 407/14, C 07D 401/14, C 07D 471/04, C 07D 491/048, A 61K 31/497, A 61K 31/4427, A 61P 27/06, A 61P 25/28, A 61P 19/02, A 61P 17/06, A 61P 35/00	9099	T1
Glaxo Group Limited	C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28	9100	T1
AbbVie Inc.	A 61K 31/427, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 61K 31/513	9101	T1
BASF Corporation	B 01D 53/94, B 01J 37/02, B 01J 29/76, B 01J 23/44, F 01N 3/20, F 01N 3/10, F 01N 3/035, F 01N 3/28, F 01N 3/022	9108	T1
Dyax Corp.	C 07K 16/40	9107	T1
Celgene CAR LLC	C 07D 239/48, A 61K 31/506, A 61P 35/00	9109	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61K 31/443, A 61K 9/20, A 61K 45/06, A 61K 31/47	9106	T1
Laempereich Corporation	B 22D 13/10, B 22D 13/04	9105	T1
Sebela International Limited	A 61K 31/4525, A 61P 5/24, A 61P 15/12	9049	T1
Bayer Oy	A 61F 6/14	9054	T1
The Regents of the University of Colorado, A Body Corporate and Xalud Therapeutics, Inc.	A 61K 48/00	9055	T1
Dolby International AB	H 04N 19/117, H 04N 19/46, H 04N 19/82, H 04N 19/70, H 04N 19/61	9056	T1
Novartis AG	C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 33/02	9057	T1
Allegra Therapeutics SAS	C 07D 499/87	9058	T1
Merck Sharp & Dohme B.V.	C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 31/4985, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P 19/08, A 61P 31/00	9059	T1
Medical Facets LLC	A 61B 17/04, A 61B 17/86, A 61F 2/08	9060	T1
ZX PHARMA, LLC	A 61K 36/534, A 61K 9/64, A 61P 1/00	9061	T1
Hutchison Medipharma Limited	C 07D 403/12, C 07D 471/04, C 07D 417/12, C 07D 213/04, C 07D 239/24, C 07D 239/42, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 487/04, C 07D 403/14, C 07D 405/06, C 07D 405/10, C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 413/12, A	9063	T1

	61K 31/505, A 61K 31/44, A 61P 35/00		
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00	9079	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/122	9080	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/119	9081	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/124, H 04N 19/61, H 04N 19/463, H 04N 19/176	9082	T1
Sage Therapeutics, Inc.	C 07J 9/00, A 61K 31/575, A 61P 25/28	9083	T1
TITAN PHARMACEUTICALS, INC.	A 61K 9/22	9084	T1
Sebela International Limited	A 61K 31/4525, A 61P 5/24, A 61P 15/12	9085	T1
ALLERGAN, INC.	C 07C 275/30, C 07C 275/28, C 07D 233/64, C 07D 209/20, C 07K 5/078, C 07K 5/062, C 07K 5/072, A 61K 31/216, A 61K 31/198, A 61K 31/197, A 61K 31/17, A 61K 31/417, A 61K 31/4045, A 61P 27/02	9086	T1
ATG Ceylon (Private) Limited	D 06N 3/00, C 08J 9/32, C 08J 9/36, A 41D 19/00	9087	T1
Lebovich, Lenny	B 65B 25/00, B 65B 55/00, B 65B 25/22	9088	T1
ESCO Group LLC	E 02F 3/40, E 02F 9/28, E 02F 3/60	9103	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2015/556 (220) 22/05/2015
(442) 31/03/2019

(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје
ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, МК
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сина
(531) 06.01.02;11.03.02;19.07.12
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јогурт (од млеко од Алпите)

(210) ТМ 2016/179 (220) 22/02/2016
(442) 31/03/2019

(731) ПЗУ Билна аптека Стојанови
ул. 11 Октомври бр. 86/12, Скопје, МК
(540)



ХЕРБА-ВЕНОКС

(591) зелена, цвена и бела
(531) 05.05.20;24.17.25;27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2016/1236 (220) 21/12/2016
(442) 31/03/2019
(300)

(731) Друштво за консалтинг,
производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОГИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
ул. Нерешка бр. 29, Скопје, МК
(540)

QUEEN CLEOPATRA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален
систем за позиционирање [GPS] апарат;
компјутерски софтвер, снимен; USB флеш
дискови; електромагнетни вентили
[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски
програми за играње; акумулатори,
електрични; акумулатори, електрични, за
возила; кутии за акумулатори; садови за
акумулатори; компјутерски оперативни
програми, снимени; акустични [звучни]
аларми; акустични спојки; акустични цевки;
аларм (свона за аларм), електрични; цртани
филмови (анимирани цртани филмови);
апарати за галванизација; апарати за
дишење за подводно пливање; апарати за
мерење растојанија; монитори [компјутерски
хардвер]; апарати за сателитска навигација;
компјутерски програми за играње;
аудиовизуелни апарати за настава;
барометри; видео монитори за бебе;
двоглед; електрични брави; компјутерски
хардвер (инсталирање, одржување и
поправање на компјутерски хардвер);
компјутерски хардвер; копчиња за свона;
ваги; очила (синцирчиња за очила); високо
фреквентни апарати; грамофони;
фонографски плочи; џебни калкулатори;
монитори [компјутерски програми]; мембрани
[фотографија]; чад (детектори за чад);
апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; чипови
(ДНА чипови); автомати за дозирање;
електрични адаптери; апарати за

електролиза; епрувети; полначи за батерии; акустични [звучни] аларми; количество (мерни инструменти за количество); калориметри; навлаки за очила; компјутерски тастатури; леќи; одела за нуркање; педометри; кутии за акумулатори; магнети; магнетофони; математички инструменти; микроскопи; модеми; огледала [оптика]; оптички дискови; очила за сонце; очила за спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми [оптика]; радија; радиотелефонски прибори; реостати; свирчиња за кучиња; сигнални звона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; дигитални знаци; читачи на бар кодови

кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар); белезгии (накит); бисери (накит); вештачки дијаманти; ѓердани (накит); жици од благородни метали (накит); златни нишки (накит); завиткувач за накит; закопчувачи за накит; игли (накит); кутии за накит; накит; накит (кутии за накит); монистри за правење накит; накит насликан со специјална техника, клуазоне (накит); обетки; полускапоцени камења; приврзоти (ситни украси или синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња (накит); слонова коска (накит); сувенири од бакар; талисмани (накит); украси (накит); украси од сребро; украсни ситници (накит); уметнички дела од благородни метали; шпинел (скапоцени камења)

кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за коцкање; апарати за игри за коцкање; апарати за исфрлање тениски топки; безбол (ракавици за безбол); возила играчки; вреќи за удирање; дама(игри); даски за сурфање; дрезги (обувки за одење по снег); друштвени игри; звончиња за новогодишни елки; игри за градење; плишани играчки; појаси (планинарски појаси); потполнки (заштитни потполнки) (делови од спортскиот одела); ракавици (боксерски ракавици); ракавици за безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; скејтборд; слот машини [апарати за игри]

слот машини и апарати за игри; скии; скии (восок за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; тениски мрежи; тобогани (предмети за играње); штитници за нозе (спортска опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби; калейдоскопи; коцки; креветчиња за кукли; кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; мамец (вештачки мамец за риболов); мамки (миризливи мамки за лов или риболов); мечиња; појаси за пливање; мрежи за вадење на уловена риба за спортски риболовци; мрежи за спортови; параглајдери; пливачко одело; перничкиња за билјардски маси; планинарски појаси; сноуборд; хартиени капи за забава

кл. 41 вариетеа; гимнастичка обука; дресирање животни; забава; забавни паркови; известување за рекреација; казино (коцкање) (обезбедување опрема во казино); изнајмување тениски игралишта; изнајмување спортска опрема со исклучок на возила; книги (објавување книги); коцкање (играње за пари); лотарии (организирање лотарии); ноќни клубови; обезбедување услуги за караоке; објавување книги; обука (практична обука) (демонстрирање); организирање избори на убавици; паркови (забавни паркови); стидија (филмски студија); продавање билети (забава); разонода (забава); телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми); услуги на дискотеки; услуги на здравствени клубови; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа; услуги на кампови за летување (забава); услуги на клубови (забава и образование); услуги на компонирање музика; спроведување на фитнес часови; спроведување на организирани тури; услуги на оркестри; филмови на видео ленти (производство на филмови на видео ленти); услуги на личен тренер [фитнес тренинг]

(210) **TM 2017/1177** (220) 06/12/2017
(442) 31/03/2019

(731) **Бобан Милошески**

бул. Јане Сандански бр. 74-23, Скопје, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

Скопје, 1000

(540)

OHNRID CALLING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 маркетинг; односи со

јавноста; рекламирање; телевизиско

рекламирање

кл. 41 изнајмување звучни записи;

известување за забави; забави (планирање

забави); забава; изнајмување диск-џокеј;

организирање и водење концерти;

продавање билети [забава]; продукција на

музика; услуги на естрадни уметници

(забавувачи)

(210) **TM 2017/1179** (220) 06/12/2017
(442) 31/03/2019

(731) **Бобан Милошески**

бул. Јане Сандански бр. 74-23, Скопје, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

Скопје, 1000

(540)

SKOPJE CALLING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 маркетинг; односи со

јавноста; рекламирање; телевизиско

рекламирање

кл. 41 изнајмување звучни записи;

известување за забави; забави (планирање

забави); забава; изнајмување диск-џокеј;

организирање и водење концерти;

продавање билети [забава]; продукција на
музика; услуги на естрадни уметници
(забавувачи)

(210) **TM 2018/163** (220) 01/03/2018
(442) 31/03/2019

(300)

(731) **Друштво за производство и трговија**

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз с.Радово Босилово

с. Радово бр. 45, Босилово, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, сина

(531) 25.01.05; 27.05.02

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тапиока и саго; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 зрнести, земјоделски, градинарски и
шумски производи и кои не се опфатени со
другите класи, животни (живи), свежо овошје
и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе,
храна за животни, пивски слад

кл. 35 малопродажба и големопродажба на
месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење; кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз, тапиока и саго; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; зрнести, земјоделски, градинарски и шумски производи и кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) ТМ 2018/693 (220) 10/07/2018
(442) 31/03/2019

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона,
Маџари, Скопје, МК
(540)

TAKE NOW

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи

(210) ТМ 2018/812 (220) 15/08/2018
(442) 31/03/2019

(731) Друштво за реклама и издаваштво
АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
БУЛЕВАР 3-ТА МАКЕДОНСКА Б 47/1-8,
Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 27.05.17;27.05.21

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 весници, печатени изданија, публикации; хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, печатарски букви, клишиња, печатарски производи, брошури, фотографии, известувања, книги, нацрти, магазини
кл. 35 рекламирање, рекламирање во списанија; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; организирање модни ревији за промотивни цели; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекен(к)и за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и сулуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; оп-Ппе рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на

соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии) кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), избори на маж на годината; избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување сценски декор конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или

образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образоважни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(210) ТМ 2018/855 (220) 04/09/2018

(442) 31/03/2019

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул.,Македонско-косовска бригада“ бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, бела, кафена, окер, жолта и црна

(531) 05.07.02;25.01.19;26.01.20;27.05.24 (554)

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 30 леб без квасец;двопек;бисквити;колачиња од слад;вафли;земички;додатоци на јадења;слаткарски производи;пченкарни снегулки;пуканки;леб со ѓумбир;мирудија направена од пименто;брашно за исхрана;брашно од грав;пченкарно брашно;брашно од синап;брашно од јачмен;брашно од соја;пченично брашно;скроб за храна;квасец за тесто;фондани [слаткарски производи];чајни колачиња;прашок за колач;тесто за колач;макарони;пченка, мелена;пченка, печена;леб;лупен јачмен;резанки од тесто;пити;јачмен (дробен јачмен);сендвичи;пастили [слаткарски производи];слатки;бисквити петит-бер;мали кифли [печива];сосови [додатоци на храна];брашно од тапиока за исхрана;торти;овес (дробен овес);лупен овес;храна од овес;овесни снегулки;овесно брашно;пивски оцет;екстракти од слад за исхрана;слад за човечка исхрана;прополис за исхрана на луѓето;крекери;крем пудинг;мусли;преливи за салати;лебни трошки [презла];табуле [вид ориентално јадење од пченица];соја (тесто од соја) [производи за исхрана];мали парчиња храна од жита;варена пченка;бакардан;прашок за печење;сода бикарбона [бикарбонат на сода

за готвење];ленено семе за јадење [зачин];пченични никулци за јадење;високопротеински плочки од житарки;глутенски додатоци за кулинарска употреба;сос за тестенини;плочки од житарки;тесто;јаткасто овошје во прав;кнедли на база на брашно;замрзнати-сушени јадења чија главна состојка е тестенина

(210) **TM 2018/1074** (220) 06/11/2018 (442) 31/03/2019

(300) UK00003309460 09/05/2018 UK (731) **British American Tobacco (Brands) Limited**

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NEO STICKS YELLOW

(591)

(531)

(554)

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски наорави и нивните делови со цел за загревање на тутун

(210) **TM 2018/1075** (220) 06/11/2018 (442) 31/03/2019

(300) UK00003309610 09/05/2018 UK (731) **British American Tobacco (Brands) Limited**

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, GB



(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NEO STICKS INTENSELY FRESH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски наорави и нивните делови со цел за загревање на тутун

(210) **TM 2018/1076** (220) 06/11/2018
(442) 31/03/2019

(300) UK00003347994 24/10/2018 UK
(731) **British American Tobacco (Brands) Limited,**
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NEO FRESH SMOOTH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски направи и нивните делови со цел за загревање на тутун

(210) **TM 2018/1077** (220) 06/11/2018

(442) 31/03/2019

(300) UK00003309619 09/05/2018 UK
(731) **British American Tobacco (Brands) Limited,**
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

DARK FRESH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; уреди и делови за уреди за загревање на тутун и замени за тутун наменети за инхалација

(210) **TM 2018/1096** (220) 07/11/2018
(442) 31/03/2019

(300) UK00003347992 24/10/2018 UK
(731) **British American Tobacco (Brands) Limited,**
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

MAROON



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; уреди и делови за уреди за загревање на тутун и замени за тутун наменети за инхалација

(210) **TM 2018/1101** (220) 07/11/2018
(442) 31/03/2019

(300) UK00003309532 09/05/2018 UK
(731) **British American Tobacco (Brands)**

Limited,

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NEO STICKS SPARK FRESH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски направи и нивните делови со цел за загревање на тутун

(210) **TM 2018/1105** (220) 07/11/2018
(442) 31/03/2019

(300) UK00003309499 09/05/2018 UK

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited,**

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NEO STICKS BRIGHT TOBACCO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски направи и нивните делови со цел за загревање на тутун

(210) **TM 2018/1155** (220) 16/11/2018
(442) 31/03/2019

(731) **САРА КОЛАНТ ДООЕЛ**

ул. „Финска“ бр. 216, 1000, Скопје, МК
(540)

ПЕЛИСТЕР ТРИКО

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 трговија на големо и мало со облека, обувки и капи

(210) **TM 2018/1172** (220) 20/11/2018
(442) 31/03/2019

(731) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**

ул. Качанички пат 158, 1000, Скопје, МК
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, портокалова, кафена, црна, розева

(531) 08.07.25;27.05.04

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сендвичи, донер

кл. 43 ресторани, ресторани со самопослужување

(210) **TM 2018/1193** (220) 28/11/2018

(442) 31/03/2019

(300) 00003355250 21/11/2018 UK

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited,**

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

COOL PURPLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари; џебни апарати за втискање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени

туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; уреди и делови за уреди за загревање на тутун и замени за тутун наменети за инхалација

(210) **TM 2018/1194** (220) 28/11/2018

(442) 31/03/2019

(300) 00003349748 31/10/2018 UK

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited,**

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NEO BOOST PURPLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски направи и нивните делови со цел за загревање на тутун

(210) **TM 2018/1195** (220) 28/11/2018

(442) 31/03/2019

(300) 00003349746 31/10/2018 UK

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited,**

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NEO CLICK PURPLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски направи и нивните делови со цел за загревање на тутун

(210) **TM 2018/1232** (220) 05/12/2018

(442) 31/03/2019

(300) 1903396 08/06/2018 CA

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited,**

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

GLO MINI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи, имено пепелници и кутии за цигари; хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбризување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; уреди и делови за уреди за загревање на тутун и замени за тутун наменети за инхалација

(210) **TM 2018/1249** (220) 10/12/2018

(442) 31/03/2019

(731) Друштво за трговија и услуги

РАКУПЕН ДООЕЛ Скопје

ул. Орце Николов 147/A-2/3, Скопје, МК

(540)



(531) 26.04.03;27.05.17;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 книги

кл. 35 обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба
кл. 41 објавување книги; он-лајн публикување електронски книги и списанија

(210) **TM 2018/1255** (220) 11/12/2018

(442) 31/03/2019

(731) **EWOPHARMA AG****Vordergasse 43 CH-8200 Schaffhausen, CH**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена и сива

(531) 24.13.23;26.01.18

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи,

лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
 препарати; санитарни препарати за
 медицински цели; диететски супстанции што
 се користат во медицината, храна за бебиња,
 фластери, материјали за завои, материјали
 за пломбирање заби и забарски смоли,
 средства за дезинфекција, препарати за
 уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
 ветеринарни апарати и инструменти,
 вештачки екстремитети, очи и заби,
 ортопедски производи, хируршки материјали
 за шиене

(210) **TM 2018/1256** (220) 11/12/2018
 (442) 31/03/2019

(731) **Facebook, Inc**
1601 Willow Road, Menlo Park, California
94025, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(531) 02.09.14

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 36 услуги на обработка на финансиски
 трансакции; електронска обработка и пренос
 на податоци за плаќање на сметки за
 корисниците на интернет и комуникациски
 мрежи; услуги за пренос на електронски
 фондови; услуги за обработка на трансакции

со кредитни картички, дебитни картички и
 поклон картички; услуги на комерцијалисти,
 имено, услуги на обработка на платежни
 трансакции; обезбедување електронски
 мобилни платежни услуги за други;
 финансиски услуги; услуги на обработка на
 плаќања; услуги на финансиски трансакции;
 олеснување и организирање на финансирање
 и дистрибуција на собирање средства и
 донации; онлајн хуманитарни услуги за
 собирање средства и услуги на финансиски
 донации

(210) **TM 2018/1257** (220) 11/12/2018
 (442) 31/03/2019

(300)

(731) **ШПРЕХЈА ДООЕЛ Скопје**

ул. 397 бр. 3А, Чаир, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
 СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и бела

(531) 27.05.17;27.05.23

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит, бижутерија, скапоцени камења,
 часовници и хронометарски механизми,
 имено, електронски, електрични часовници
 (сидни, столни, џепни и рачни) и штоперици

кл. 18 торби, патнички торби и торби за на
 рамо; ранци и други торби со ремени; торби
 за багаж, куфери, актен-ташни; рачни торби и
 паричници; колани, паричници и торби за
 кредитни картички; чадори

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски

работи; услуги при продажба на големо и мало

(210) ТМ 2018/1271 (220) 12/12/2018
(442) 31/03/2019

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт импорт Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) црвена, бела, зелена

(531) 26.05.22;27.05.04

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при трговија на големо и мало на производи за широка потрошувачка услуги при продажба на големо и мало на: прехранбени производи; кондиторија; пијалоци и тутун ; месо и производи од месо; риби; леб, пецива и колачи; текстил; опрема за домаќинство; кујнски садови, прибор за јадење, предмети од пластика, предмети од стакло, предмети од порцелан и керамика, метална галантерија, предмети за домаќинство од дрво; опрема за осветлување; музички и видео записи; весници, и канцелариски прибор; книги; игри и играчки; облека; обувки и предмети од кожа; спортска опрема; медицински препарати; цвеќе; храна за животни, средства за лична хигиена; средства за хигиена во домаќинство; козметички средства; детска козметика; школски програм; предмети за подарок; авто козметика и помагала

(210) ТМ 2018/1272 (220) 12/12/2018

(442) 31/03/2019

(300)

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт импорт Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела и црна

(531) 26.04.22;27.05.04;27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при трговија на големо и мало на производи за широка потрошувачка услуги при продажба на големо и мало на: прехранбени производи; кондиторија; пијалоци и тутун ; месо и производи од месо; риби; леб, пецива и колачи; текстил; опрема за домаќинство; кујнски садови, прибор за јадење, предмети од пластика, предмети од стакло, предмети од порцелан и керамика, метална галантерија, предмети за домаќинство од дрво; опрема за осветлување; музички и видео записи; весници, и канцелариски прибор; книги; игри и играчки; облека; обувки и предмети од кожа; спортска опрема; медицински препарати; цвеќе; храна за животни, средства за лична хигиена; средства за хигиена во домаќинство; козметички средства; детска козметика; школски програм; предмети за подарок; авто козметика и помагала

(210) ТМ 2018/1278 (220) 14/12/2018
(442) 31/03/2019

(731) **СКУП-МАКЕДОНИЈА**ул. „11-ти Октомври“ бр. 2/5-4, Скопје, МК
(540)


(531) 16.03.17;27.05.17;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 обработка на текстови; собирање
статистички податоцикл. 41 објавување текстови, со исклучок на
рекламни текстови(210) **TM 2018/1282** (220) 14/12/2018

(442) 31/03/2019

(731) **Global Standard gemeinnützige GmbH**
Kernerplatz 2, D-70182 Stuttgart, DE(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, бела и црна

(531) 09.03.09;26.01.16;26.01.24;27.01.06

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски супстанции и материјали за
принтање; хемиски супстанции, хемиски
материјали и хемиски препарати, и природни
елементи; детергенти за употреба во
производство и индустрија; филтри од
хемиски и не-хемиски супстанции вклучени во

оваа класа; смеси за китирање, и
пополнувачи и смеси за употреба во
индустрија; лепливи материји за
индустријата; непроцесирана пластика;
непроцесирана вештачка и синтетичка
смола; хемиски и органски смеси и супстанции
за третирање на кожа и текстил
кл. 2 премази; фарби, средства за
бојосување, пигменти и мастила; сирови
природни смоли; бои и средства за миење;
разредувачи и згуснувачи за премази, фарби
и мастила; непросирни лакови и лакови
кл. 18 патни торби, торби, новчаници и други
багажи; чадори и чадори за сонце
кл. 20 мебел и покуќнина; кревети,
постелнина, душеци, перници и перничина;
внатрешни ролетни, и арматури за завеси и
внатрешни ролетни; контејнери, и затварачи
и држачи за нив, неметални
кл. 22 материјали за полнење и фатирање;
сирови текстилни влакна и замени; торби и
вреќи за пакување, складирање и транспорт;
мрежи; церади, тенди, шатори, и
неприкачени прекривки; ремени и ленти;
едра; јажиња и жици
кл. 23 врвци и конци
кл. 24 материјали за филтрирање на
текстил; текстилни стоки, и замени за
текстилни стоки; ткаенини
кл. 25 облека; производи што се носат на
глава; обувки
кл. 26 додатоци за облека, артикли за
шиеење и украсни текстилни артикли;
привезоци, различни од накит, алки за
клучеви и привезоци за клучеви; вештачко
овошје, цвеќе и зелечнук
кл. 28 играчки, игри, предмети за играње и
евтини играчки; празнични декорации и
вештачки Божиќни дрва; спортски артикли и
опрема
кл. 35 комерцијални информации и
советување на потрошувачите
[советувалиште за потрошувачи]; услуги на

бизнис консултирање и советување; малопроджба на мебел и покуќнина; Услуги на малопроджба и големопроджба на стоките: хемиски супстанции и материјали за принтање; хемиски супстанции, хемиски материјали и хемиски препарати, и природни елементи; детергенти за употреба во производство и индустрија; филтри од хемиски и не-хемиски супстанции вклучени во оваа класа; смеси за китирање, и пополнувачи и смеси за употреба во индустрија; лепливи материји за индустријата; непроцесирана пластика; непроцесирана вештачка и синтетичка смола; хемиски и органски смеси и супстанции за третирање на кожа и текстил; премази; фарби, средства за бојосување, пигменти и мастила; сирови природни смоли; бои и средства за миење; разредувачи и згуснувачи за премази, фарби и мастила; непросирни лакови и лакови; патни торби, торби, новчаници и други багажи; чадори и чадори за сонце; мебел и покуќнина; кревети, постелнина, душеци, перници и перничина; внатрешни ролетни, и арматури за завеси и внатрешни ролетни; контејнери, и затварачи и држачи за нив, неметални; материјали за полнење и фатирање; сирови текстилни влакна и замени; торби и вреќи за пакување, складирање и транспорт; мрежи; церади, тенди, шатори, и неприкачени прекривки; ремени и ленти; едра; јажиња и жици; Врвци и конци; материјали за филтрирање на текстил; текстилни стоки, и замени за текстилни стоки; ткаенини; облека; производи што се носат на глава; обувки; додатоци за облека, артикли за шиене и украсни текстилни артикли; привезоци, различни од накит, алки за клучеви и привезоци за клучеви; вештачко овошје, цвеќе и зелчук; Играчки, игри, предмети за играње и евтени играчки; празнични декорации и вештачки Божиќни дрва; спортски артикли и опрема

кл. 42 тестирање, автентификација и контрола на квалитет

(210) **TM 2018/1289** (220) 17/12/2018
(442) 31/03/2019

(731) **Златевски Љубиша**
ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, МК
(540)



(591) сина, темно сина, бела и зелена-беж

(531) 26.04.22;27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалочи

(210) **TM 2018/1291** (220) 18/12/2018
(442) 31/03/2019

(731) **MELISSA KIKIZAS ANONYMN**
VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA
TROFIMON

Vionos 1, 104 43 Athens, GR

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

PRIMO GUSTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 доматно пире;доматен сок за готвење;доматен сос, конзервирани, суви и зготвени домати, масла и масти за јадење, конзервирани маслинки

кл. 30 тестенини

(210) **TM 2018/1292** (220) 19/12/2018

(442) 31/03/2019

(731) **NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.****Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:****14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

DUXET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/1299** (220) 18/12/2018

(442) 31/03/2019

(731) **Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan)****1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158-0094, JP**

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.11.01;27.05.11;27.05.21

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 Апликации за компјутерски софтвер кои можат да се преземат; Компјутерски софтвер; Компјутерски софтвер кој може да се преземе; Програми за игри за мобилни телефони; Софтвер за шифрирање; Софтвер за онлајн праќање на пораки; Софтвер за заштита на

приватноста; Компјутерски софтвер за е-трговија и мобилна трговија која им дозволува на корисниците да извршуваат електронски бизнис трансакции по пат на глобална компјутерска мрежа; Софтвер за компјутерски апликации за мобилни телефони, таблети, и рачни компјутери, вклучувајќи и софтвер за е-трговија, мобилна трговија, и онлајн пазарување; Компјутерски софтвер за е-трговија, мобилна трговија, и онлајн пазарување, вклучувајќи и софтвер за разговарање и праќање пораки поврзани со е-трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување; Компјутерски софтвер за е-трговија, мобилна трговија, и онлајн пазарување, вклучувајќи и виртуелни тастатури, креирање ликови, и кориснички интерфејс за помош при пазарни трансакции; Електронски публикации; Мобилни телефони; Компјутери; Апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; Камери; Телевизори; Микрофони; Слушалки; Комуникација и репродукција за компјутерска опрема и апарати, звучници и компоненти; Софтвер за споделување на локација; Софтвер за навигација; GPS софтвер; Софтвер за мапи; Мрежен софтвер; Софтвер за компјутерски апликации; Графики за мобилни телефони кои можат да се преземат; Емотикони за мобилни телефони кои можат да се преземат; Софтвер за игри; Телекомуникациски апарати што се носат; Комуникациски апарати што се носат во форма на рачен часовник; Мобилни апликации кои можат да се преземат, за користење со компјутерски уреди што се носат; Софтвер за споделување на датотека; Интерактивен софтвер за забава; Интерактивен софтвер; Интерактивен компјутерски софтвер кој овозможува размена на информации; Софтвер кој може да се презема кој овозможува прикачување, објавување, покажување, прикажување,

означување (таг), блогирање, споделување или на друг начин обезбедување на електронски медиуми или информации преку Интернет или друга комуникациска мрежа; Публикации кои можат да се преземат; Компјутерски програми кои можат да се преземат; Компјутерски програми; Видео записи кои можат да се преземат; Датотеки на слики кои можат да се преземат; Снимени видео дискови и видеоленти; Читачи и снимачи на картички со интегрално коло; Софтвер за апликации; Слики и видео снимки кои можат да се преземат; Терминали за електронско плаќање; Компјутерски софтвер за прибирање информации од кредитни картички и електронски пари и за вршење на наплата со кредитни картички и електронски пари; Читачи на магнетни картички за кредитни картички; Апарати и инструменти за електрична комуникација; Електронски апарати и инструменти, и нивни делови и опрема; Таблети, нивни делови и опрема; Компјутерски програми за таблети; Носачи на податоци снимени со компјутерски програми за таблети; Регистарски каси; Лични дигитални асистенти; Компјутерски програми за лични дигитални асистенти; Компјутерски програми за мобилни телефони вклучувајќи и смартфони (паметни телефони); Мобилни телефони вклучувајќи и смартфони; Делови и опрема за мобилни телефони вклучувајќи и смартфони; Носачи на податоци снимени со компјутерски програми за мобилни телефони вклучувајќи и смартфони; Автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [ATM]; Картички со интегрално коло; Паметни часовници; Смартфони; ПОС уреди и нивни компјутерски програми; Шифрирани електронски чип картички; Празни магнетни картички; Претходно снимени магнетни ленти, картички со интегрално коло, магнетни дискови, оптички дискови, оптички магнетни

дискови и други видео дискови и видео ленти; Апликациски софтвер за исплата или уплата на електронски пари, кредитни картички и дебитни картички кои се користат со читачи за баркод или QR код; Компјутерски програми за читачи и снимачи на картички со интегрално коло кои можат да се преземат; Терминали за исплата и уплата на електронски пари; Компјутерски програми за оперативни терминали за исплата и уплата на електронски пари кои можат да се преземат; Компјутерски програми за исплата и уплата на електронски апарати кои можат да се преземат, Компјутерски програми за полнење на картички со интегрално коло, кои можат да се преземат; Апарати за полнење на картички со интегрално коло; Компјутерски програми за читачи со NFC технологија (комуникација на краток опсег) кои можат да се преземат; Читачи со NFC технологија (комуникација на краток опсег); Компјутерски програми за компјутери кои се носат, кои можат да се преземат; Компјутерски програми за продажни автомати кои можат да се преземат; Продажни автомати; Печатачи за сметки; Компјутерски програми кои можат да се преземат, за управување и трансакции со виртуелни валути, криптовалути и вредносни купони; Компјутерски програми за обезбедување на блокчејн мрежи или дистрибутивни мрежи; Компјутерски програми кои можат да се преземат за обезбедување на блокчејн мрежи за виртуелни валути или криптовалути или дистрибутивни мрежи за виртуелни валути или криптовалути; Компјутерски програми кои можат да се преземат за блок чејн мрежи или дистрибутивни мрежи за промовирање на добра и услуги од други преку управување со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност Апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски,

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; Апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; Апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; Магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; Компакт-дискови, ДВД и други дигитални медиуми за снимање; Механизми за апарати што се активираат со монети; Регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка податоци, компјутери; Компјутерски софтвер; Апарати за гаснење пожар кл. 35 Услуги за рекламирање и огласување; Обезбедување на простор за рекламирање на добра и услуги, Промоција и маркетинг на туѓи добра и услуги преку дистрибуција на рекламен материјал, купони, и попусти преку софтвер за мобилни апликации; Рекламирање преку плаќање по клик; Услуги за продажба на мало или на големо за обезбедување на музика, видео записи и слики онлајн; Обезбедување купони, издавање на картички за попуст и обезбедување на информации; Промоција на туѓи добра и услуги преку администрација на продажба и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат трговски маркици; Интернет аукции; Организација на аукции; Обезбедување на информации за написи во весник; Бизнис консултации и советодавни услуги; Уредување на промотивни маркетинг настани за други; Организација на изложби или саеми за комерцијални или рекламни цели; Рекламирање; Бизнис менаџмент; Бизнис администрација; Канцелариски работи; Онлајн малопродажни услуги кои вклучуваат и забавна и образовна содржина; Рекламирање и промоција на продажба поврзана со добра и услуги, понудени и нарочани од телекомуникациски или

електронски медиуми; Услуги за продажба на мало или на големо за видео записи кои можат да се преземат; Услуги за продажба на мало или големо за музички инструменти и плочи; Обезбедување на онлајн рекламен водич кој може да се пребарува кој ги вклучува добрата и услугите на онлајн продавачите; Онлајн трговски услуги кои ја олеснуваат продажбата на туѓи добра и услуги преку компјутерска мрежа; Рекламни услуги за промоција на е-трговија; Онлајн услуги за споредба на цена; Совети и информации за потрошувачки услуги и управување со производи и цени на Интернет сајтови поврзани со набавки преку Интернет; Промоција на продажба, вклучувајќи и за други; Услуги за лојалност на потрошувачите и услуги за клуб на потрошувачи за комерцијални, промотивни и рекламни цели; Услуги за шеми за лојалност; Услуги за картички за лојалност; Промовирање на туѓи добра и услуги преку организирање спонзори да ги поврзуваат своите добра и услуги со наградни програми; Промовирање на туѓи добра и услуги преку дистрибуција на картички за попуст, преку наградување со поени при купување со користење на кредитна картичка и со издавање на наградни картички за лојалност и онлајн подарок-картички; Управување, организација, работа и надгледување на лојалноста на потрошувачите, поттикнувачки и/или промотивни шеми; Спроведување на потрошувачки програми за лојалност, наградување, афинитети и поттикнување за комерцијална промоција и за рекламни цели; Промовирање на користењето на сметки за платежни и кредитни картички на други преку управување со поттикнувачки програми; Издавање, надзор и намиравање на купон поени за попуст, вклучувајќи и електронски поени за промоција на продажба на добра и услуги; Издавање, надзор и намиравање на

купон поени за размена или попуст на добра и услуги, обезбедени пропорционално со набавениот износ; Промотивни услуги, вклучувајќи и организирање на поврзани продавници и членови да се приклучат кон програмата за лојалност на потрошувачи и наградни картички за лојалност и управување со истите; Издавање и намирување на наградни картички за лојалност; Организација и работење со наградните картички за лојалност; Издавање на трговски маркици; Обезбедување на информации во врска со комерцијална продажба; Пронаоѓање или управување со корисници, во име на компании кои издаваат кредитни картички или дебитни картички; Давање на совети и информации во врска со сите горенаведени услуги Рекламирање; Водење на работење; Управување со работи; Канцелариски работи кл. 36 Финансиски и монетарни услуги; Финансиски трансфери и трансакции, и услуги за плаќање; Услуги за осигурување; Услуги за обработка на плаќање на програма за лојалност; Пренос на пари и пренос на средства преку Интернет; Агенциски услуги за собирање наплата на сметки за плин, електрична енергија, телефон или други комунални услуги, и обезбедување на информации во врска со нив; Издавање на подарок-картички; Исплаќање на заштеди и извештаи за салдо преку платежни картички; Услуги за издавање на платежни картички; Агенции за издавање на платежни картички; Услуги за обработка на наплата од кредитни картички, дебитни картички или патнички чекови; Издавање на платежни картички и дебитни картички; Услуги за платежни картички и дебитни картички; Пронаоѓање или управување со корисници во име на компании кои издаваат кредитни картички или дебитни картички; Обезбедување информации за трансакциски детали на кредитни и дебитни картички; Обезбедување осигурување при

купување за добра купени со кредитни или дебитни картички; Агенциски услуги за обработка на услуги за плаќање по пат на кредитни или дебитни картички; Кредитна гаранција по повод користење на кредитни или дебитни картички; Услуги за финансирање на корисници на кредитни или дебитни картички; Обезбедување информации за детали од издавање или трансакции на кредитни картички; Рефундирање на трошоци за поправка на добра купени со кредитни картички; Испитување на кредит по повод користење на кредитни картички од страна на членовите на кредитните картички; Агенциски услуги за заклучување на договорот на членовите на кредитните картички, и обезбедување информации во врска со тоа; Обезбедување информации поврзани со детали за трансакции со електронски пари; Обработување на плаќања на кредитни картички за корисници на кредитни картички или електронски пари, и обезбедување информации за нив; Регрутирање и управување со членови или продавница на членовите, во име на компанијата за кредитни картички; Обработка на плаќање со картички за наплата; Обезбедување информации во врска со детали за трансакции со кредитни картички; Пренос на средства со користење на компјутери; Обработка на плаќање на комерцијални трансакции со користење на компјутерски комуникациски системи; Агенциски услуги за обработка на плаќање на комерцијални трансакции со користење на компјутерски комуникациски системи; Факторинг; Услуги за издавање на претплатени картички; Изнајмување на автомати за намирување на плаќање за кредитни/дебитни картички, читачи на картички или снимач на картички; Девизни трансакции; Размена со странски (фјучерс) пазарни хартии од вредност; Агенции за

посредување со посредници од доверба за тргување со провизија на странски пазари за хартии од вредност и индексни хартии од вредност (фјучерс); Посредување со закуп; Обезбедување информации за берза; Финансиска процена за кредибилитетот на компанијата; Доверување работи со пари, хартии од вредност, парични побарувања, личен имот, земјиште, право на прирастоци, или закуп на земјиште; Стекнување и пренос на парични побарувања; Кредитно биро; Обезбедување на финансиски информации; Доверување на финансиски фјучерс договори; Управување со згради; Услуги на агенции за лизинг или изнајмување на згради; Лизинг или изнајмување на згради; Купување и продавање на згради; Услуги на агенции за купување или продавање на згради; Процена на недвижности; Обезбедување информации за згради или земјишта (работи со недвижности); Изнајмување на автомати за готовина или автоматизирани бројачи на пари (банкомати); Агенции за биланс на исплата на готовина или увид во состојба на сметка; Агенции за автоматски готовински плаќања или трансфери; Процена на кредитни способности на приватни финансии; Услуги за осигурување од одговорност на физички лица; Агенции за претплата на обврзници; Агенциски услуги за наплата на долг; Гаранција за одговорност и прифаќање меници; Изнајмување на машини за броење или обработка на банкноти или монети; Финансирање на заеми и попуст на меници; Собирање прилози за добротворни фондови; Клиринг (финансии); Услуги за консалтинг и посредување кои се однесуваат на осигурување од последици на несреќни случаи (несреќа); Осигурување од последици на несреќен случај; Управување со банкарска сметка за обработување на електронска трговија кај трансакција за продажба на добра; Агенции за собирање на наплати во

врска со продажба на добра или нудење на услуги; Агенција за тргување со фјучерс стоки; Посредување при кредитни набавки; Услуги поврзани со акредитиви; Пренос на пари и парични средства и обезбедување на информации во врска со тоа; Обезбедување на информации за банкарска сметка за ексклузивен трансфер на депозит; Промовирање на банкарска сметка за ексклузивен трансфер на депозит; Пренос на пари и парични средства преку банкарска сметка за ексклузивен трансфер на депозит; Услуги за животно осигурување; Посредување во животното осигурување; Издавање на вредносни токени и обезбедување информации во врска со нив; Издавање на претплатени електронски пари; Регулација на надомест кај неживотното осигурување; Услуги за неживотно осигурување; Агенции за неживотно осигурување; Позајмување против заложно обезбедување; Услуги за издавање на електронски пари; Собирање на објави за финансиски средства во име на овластен издавач на електронски пари; Обезбедување информации за трансакции со електронски пари; Агенциски услуги за обработка на плаќања со електронски пари; Агенциски услуги за депозит на електронски пари на електронски парични картички за корисници на електронски пари; Агенциски услуги за депозит на електронски пари на медиуми, вклучувајќи картички со интегрирано коло или мобилни телефони за корисниците на електронските пари; Агенциски услуги за наплата на добра преку директно задолжување на финансиски институции преку комуникација преку компјутерски терминали; Издавање на електронски претплатени картички преку компјутерски терминал; Издавање на електронски претплатени картички; Регулација на плаќање и управување со електронска

трговија; Услуги за трансфер на електронски пари; Агенциски услуги за барање на банкарската состојба преку телефон, факсимил или интернет; Управување со земјиште; Агенциски услуги за издавање на земјиште на лизинг или под закуп; Лизинг на земјиште; Купопродажба на земјиште; Агенциски услуги за купопродажба на земјиште; Домашна наплата; Издавање на претплатени картички со можност за депонирање; Финансирање на купување на рати; Советување за осигурување; Услуги за осигурување; Посредување при осигурување; Обезбедување информации за осигурување; Пресметување на висината на премијата од осигурувањето; Чување на скапоцености вклучувајќи хартии од вредност и благородни метали (услуги за чување во сефови); Тргување со опциски хартии од вредност и странски фјучерс пазарни хартии од вредност; Посредување со хартии од вредност; Заем на хартии од вредност; Нудење на хартии од вредност; Услуги за посредување кои се однесуваат на издавање хартии од вредност или нудење; Тргување со хартии од вредност, индексни фјучерс хартии од вредност, опции, и странски фјучерс пазарни хартии од вредност; Агенција за посредување со хартии од вредност, индексни фјучерс хартии од вредност, опции и странски фјучерс пазарни хартии од вредност; Агенции за посредување на посредници од доверба за тргување со провизија на домашни пазари за хартии од вредност, индексни фјучерс хартии од вредност и опции; Тргување со индексни фјучерс хартии од вредност; Агенции за посредување на термински договори за хартии од вредност, термински договори за индексни фјучерс хартии од вредност, термински договори за опции, моментални и термински трансакции со индексни фјучерс хартии од вредност; Посредување при

ликвидација на хартии од вредност; Прифаќање на депозити (вклучувајќи и заменско издавање на обврзници) и прифаќање на депозит на рати со фиксни интервали; Обезбедување на информации за трансакции на банкарска сметка; Агенција за издавање на патнички чекови; Услуги на менувачница; Издавање на такси ваучери и намирување на плаќање на истите; Кредитна гаранција за корисници на плаќања на рати; Услуги на кредитно биро; Издавање на патнички чекови; Издавање и купување на патнички чекови; Странски дознаки за патници; Услуги за издавање на IC картички за кредитирање, Електронска обработка на електронски плаќања преку глобална компјутерска мрежа, и услуги за советување, консултација и обезбедување информации за истите; Утврдување и електронска наплата која се однесува на електронска трансакција со користење на онлајн налог, и услуги за советување, консултација и обезбедување информации за истото; Издавање, управување или размена на вредносни купони, услуги за советување, консултација и информирање во врска со издавање, управување или размена на вредносни купони; Услуги за обработување на електронски плаќања; Услуги за трансфер на пари; Наплата на плаќање за роба од консигнациони складови; Услуги за обработување на плаќања, употреба на биометриски методи на идентификација како што е индивидуално препознавање на зеницата на окото или индивидуално препознавање на лицето, за корисници на електронски пари, кредитни картички и дебитни картички; Услуги за обработка на плаќања со користење на читач на бар код или читач на QR код за корисници на електронски пари, кредитни картички или дебитни картички; Услуги за обработка на плаќања со користење на комуникација на

краток опсег (NFC) за корисници на електронски пари, кредитни картички или дебитни картички; Издавање на претплатени електронски виртуелни валути; Издавање, управување или размена на виртуелни валути, криптовалuti, или вредносни купони; Услуги за советување, консултации и информации кои се однесуваат на издавање, управување или размена на виртуелни валути, криптовалuti, или вредносни купони; Заменување и управување со поени издадени за промоција на добра и услуги за виртуелни валути или криптовалuti; Агенциски услуги и посредување за заменување и управување со поени издадени за промоција на добра и услуги за виртуелни валути или криптовалuti; Тргување со виртуелни валути или криптовалuti Осигурување; Финансиски работи; Монетарни работи; Работи поврзани со недвижности

кл. 38 Телекомуникациски услуги; Пренос на шифрирана комуникација; Онлајн услуги за размена на пораки; Безжични дигитални услуги за пораки; Интернет и компјутерски рамноправен пристап (пир-ту-пир) на комуникација, електронски пренос на податоци и документи преку компјутерски терминали; Електронски, електричен и дигитален пренос на глас, податоци, аудио записи, видео записи, графика, слики, сигнали и информации; Безжичен пренос на глас и податоци; Обезбедување услуги за мрежна точка за пристап; Безжични комуникациски мрежи, и Интернет; Услуги за размена на пораки, вклучувајќи и испраќање, примање и препраќање на пораки во форма на текст, аудио записи, слики или видео записи; Обезбедување и управување со електронски конференции, групи за дискусија и соби за разговор; Стриминг на аудио-визуелен материјал на Интернет; Обезбедување на онлајн електронски огласни табли, соби за

разговор и форуми за пренос на пораки и фотографски слики помеѓу компјутерски корисници; Комуникациски услуги до кои се пристапува преку број за пристап; Комуникациски услуги преку користење на модул на претплатнички идентитет (SIM) картички; Пејџер услуги; Услуги за електронска пошта; Обезбедување на повеќекратен интерактивен пристап на корисникот на глобалната комуникациска мрежа; Пренос и емитување на аудио и видео програми од секакви типови преку телефон, телевизија, и глобални комуникациски мрежи; Видео и аудио телеконференции преку Интернет, услуги за асинхрон преносен режим (ATM), услуги на интегрирана дигитална мрежа (ISDN), комуникациски услуги за Интернет протокол (IP), VPN услуги и приватни линиски услуги; Услуги за менување на глас, податоци, видео записи и мултимедија; Услуги со говорна пошта; Обезбедување на бесплатни услуги и услуги за рутирање на повици; Услуги за центар за размена на пораки во областа на услуги за телефонски говорни пораки; Видео, аудио и дата телефонски конференциски услуги; Обезбедување пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; Обезбедување на онлајн форуми за комуникација за теми од општ интерес; Обезбедување на линкови за комуникација кои ги пренесуваат корисниците на веб страната на други локални и глобални веб страни; Обезбедување на пристап до веб страни за други, кои се хостирани на компјутерски сервери достапни преку глобална компјутерска мрежа; Услуги за аудио, текстуални и видео емитувања преку Интернет или други комуникациски мрежи вклучувајќи поставени, објавени, и означени (тагнати) аудио, текстуални и видео содржини од други; Обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областа на

социјални мрежи; Обезбедување и ракување со електронски конференции, групи за дискусија и соби за разговор преку Интернет; Пренос на податоци и информации преку пејџери; Пренос и емитирање на аудио и видео програми од сите видови преку телефон, телевизија, и глобални комуникациски мрежи, видео и аудио телеконференции преку Интернет, услуги на асинхрон преносен режим (ATM), услуги на интегрирана дигитална мрежа (ISDN), комуникациски услуги за Интернет протокол (IP) вклучувајќи и VOIP, IPTV услуги; Пренос на глас, податоци, графика, слики, аудио и видео записи преку телекомуникациски мрежи, безжични комуникациски мрежи и Интернет; Пренос на аудио, видео записи, слики, текст и други податоци преку комуникациска мрежа; Пренос на глас, податоци, слики, аудио, видео записи и информации преку телефонски и глобални комуникациски мрежи; Обезбедување на глас преку услуги на Интернет протокол; Пренос на пораки и слики со помош на компјутер; Интернет и видео конференциски услуги; Конференциски услуги преку компјутерска мрежа; Услуги за брза размена на пораки; Услуги за праќање SMS и MMS пораки преку телекомуникациски и компјутерски мрежи; Компјутерски пренос на информации, VOIP, размена на пораки, видео повици и конференции; Лични комуникациски услуги; Услуги за приватна телефонска линија; Обезбедување на бесплатни телефонски услуги и услуги за рутирање на повици; Услуги за електронско испраќање пораки; Услуги за мобилна телефонија; Обезбедување на повеќекратен пристап за корисници до комуникациска мрежа; Онлајн соби за разговор и електронски огласни табли помеѓу корисници за пренос на пораки за социјалниот живот, општи интереси, огласи, виртуелна заедница, социјални мрежи, споделување на

фотографии и пренос на фотографски слики; Електронски пренос на аудио снимки, текстуални и видео снимки од други; Електронска комуникација преку соби за разговор, линии за разговор и интернет форуми; Форуми и соби за разговор за социјални мрежи; Пренос на дигитални датотеки; Обезбедување на форуми на заедницата и соби за разговор за корисниците да објавуваат, пребаруваат, гледаат, споделуваат, критикуваат, оценуваат и коментираат на видео записи и други мултимедијални содржини преку Интернет и други комуникациски мрежи; Телекомуникации; Пренос на аудио и видео записи на барање; Стриминг на аудио и визуелни содржини; Емитирање на аудио-визуелни програми; Пренос и испорака на аудио и визуелни содржини; Услуги за емитирање на видео записи преку Интернет; Радио, телевизиски и кабловски услуги; Услуги за емитирање преку Интернет; Пренос на видео податоци преку Интернет Телекомуникации

кл. 41 Обезбедување на обука; Организирање и спроведување на работилници (обуки); Забава; Обезбедување на информации поврзани со спорт и забава; Обезбедување на игри; забавни услуги за споделување на аудио, видео, слики, текст и други податоци; Образовни и забавни услуги, вклучувајќи и обезбедување на веб страна која вклучува аудио клипови, видео клипови, музички изведби, музички видеа, клипови од филм, фотографии, останати мултимедијални материјали, и поврзани информации преку Интернетот и други комуникациски мрежи на широк спектар на теми и предмети; Образовни услуги; Онлајн образовни услуги; Објавување на едукативни текстови; Објавување на приказни; Образование; Спортски и културни активности; Обезбедување на аудио и видео содржини во

полињата на забава и образование; Услуги за изнајмување и дистрибуција вклучувајќи забавна и образовна содржина; Обезбедување на информации, прегледи и препораки во полињата на забава и образование; Обезбедување на онлајн видеа кои не се преземаат; Презентација на кино или продукција и дистрибуција на филмови; Изнајмување на претходно снимени дискови и магнетни ленти
Образование; Обука; Забава; Спортски и културни активности
кл. 42 Даватели на услуги за апликации (ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, мобилна трговија онлајн пазарување; Даватели на услуги за апликации (ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување, вклучувајќи виртуелни тастатури, креирање ликови, и кориснички интерфејс за помош при пазарни трансакции; Даватели на услуги за апликации (ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување, вклучувајќи и софтвер за разговарање и праќање пораки во врска со електронска трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување; Истражување и дизајнирање во областа на телекомуникациите и информатичките технологии; Индустриска анализа и услуги за истражување во областа на телекомуникациите и информатичките технологии; Дизајнирање, одржување и развој на компјутерски хардвер и софтвер; Компјутерски услуги во врска со електронски бази на податоци; Обезбедување на интернет платформи; Услуги за шифрирање; Шифрирање, дешифрирање, и потврдување на автентичноста на информациите, пораките и податоците; Дизајнирање и развој на софтвери за компјутерски игри; Обезбедување привремена употреба на

софтвер кој не може да се преземе, како би се овозможило прикачување, обележување, објавување, прикажување, уредување, пуштање, стриминг, гледање, прегледување, покажување, означување, блогирање, споделување, подесување, дистрибуирање, издавање, копирање и на друг начин обезбедување на електронски медиуми, мултимедијална содржина, видео запис, филмови, слики, прикази, текстови, фотографии, кориснички содржини, аудио содржини и информации по пат на Интернет и други мрежи за комуникација; Обезбедување привремена употреба на софтвер кој не може да се преземе за споделување на информација за локацијата со други индивидуи; Обезбедување привремена употреба на софтвер кој не може да се преземе за следење на лица; Изнајмување електронски мемориски простор на Интернет; Обезбедување привремена употреба на интерактивен софтвер кој не може да се преземе; Дизајнирање, развој, одржување, поправка и ажурирање на интерактивен компјутерски софтвер; Изнајмување компјутерски системи; Изнајмување мемориски простор на компјутерски сервери; Изнајмување мемориски простор на сервери на мрежи за комуникација; Обезбедување софтвер за апликација преку мрежи за комуникација; Дизајнирање, производство или одржување на компјутерски програми; Изнајмување компјутери; Обезбедување компјутерски програми кои не можат да се преземаат; Изнајмување пристапно време до компјутерски бази со податоци за електронска трговија; Обезбедување или изнајмување на блокчејн мрежи или дистрибутивни мрежи; Обезбедување или изнајмување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа; Обезбедување или изнајмување компјутер за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа; Дизајнирање,

производство или одржување на компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа; Обезбедување или изнајмување блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за виртуелни валути или криптовалути; Обезбедување или изнајмување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута или криптовалути; Обезбедување или изнајмување компјутер за блокчејн мрежа за виртуелна валута или криптовалути или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута или криптовалути; Дизајнирање, производство или одржување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута или криптовалути; Обезбедување или изнајмување блокчејн мрежи или дистрибутивна мрежи за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Обезбедување или изнајмување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Обезбедување или изнајмување на компјутери за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Дизајнирање, производство или одржување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив; Услуги за

индустриски анализи и истражувања; Проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер
 кл. 45 Услуги за социјално вмрежување; Обезбедување на интерактивни веб страници за лоцирање на други области заради сигурност, безбедност или за цели за користење на социјално вмрежување преку користење на глобален позиционен систем Правни услуги; Безбедносни услуги за физичка заштита на имот и лица; Лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2018/1301** (220) 18/12/2018
 (442) 31/03/2019

(731) **Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan)**
1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158-0094, JP

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
 бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
 (540)



(531) 26.11.01;27.05.11;27.05.17
 (554)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 Апликации за компјутерски софтвер кои можат да се преземат; Компјутерски софтвер; Компјутерски софтвер кој може да се преземе; Програми за игри за мобилни телефони; Софтвер за шифрирање; Софтвер за онлајн праќање на пораки; Софтвер за заштита на приватноста; Компјутерски софтвер за е-трговија и мобилна трговија која им дозволува на корисниците да извршуваат електронски бизнис трансакции по пат на глобална

компјутерска мрежа; Софтвер за компјутерски апликации за мобилни телефони, таблети, и рачни компјутери, вклучувајќи и софтвер за е-трговија, мобилна трговија, и онлајн пазарување; Компјутерски софтвер за е-трговија, мобилна трговија, и онлајн пазарување, вклучувајќи и софтвер за разговарање и праќање пораки поврзани со е-трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување; Компјутерски софтвер за е-трговија, мобилна трговија, и онлајн пазарување, вклучувајќи и виртуелни тастатури, креирање ликови, и кориснички интерфејс за помош при пазарни трансакции; Електронски публикации; Мобилни телефони; Компјутери; Апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; Камери; Телевизори; Микрофони; Слушалки; Комуникација и репродукција за компјутерска опрема и апарати, звучници и компоненти; Софтвер за споделување на локација; Софтвер за навигација; GPS софтвер; Софтвер за мапи; Мрежен софтвер; Софтвер за компјутерски апликации; Графики за мобилни телефони кои можат да се преземат; Емотикони за мобилни телефони кои можат да се преземат; Софтвер за игри; Телекомуникациски апарати што се носат; Комуникациски апарати што се носат во форма на рачен часовник; Мобилни апликации кои можат да се преземат, за користење со компјутерски уреди што се носат; Софтвер за споделување на датотека; Интерактивен софтвер за забава; Интерактивен софтвер; Интерактивен компјутерски софтвер кој овозможува размена на информации; Софтвер кој може да се презема кој овозможува прикачување, објавување, покажување, прикажување, означување (tag), блогирање, споделување или на друг начин обезбедување на електронски медиуми или информации преку Интернет или друга комуникациска мрежа;

Публикации кои можат да се преземат; Компјутерски програми кои можат да се преземат; Компјутерски програми; Видео записи кои можат да се преземат; Датотеки на слики кои можат да се преземат; Снимени видео дискови и видеоленти; Читачи и снимачи на картички со интегрално коло; Софтвер за апликации; Слики и видео снимки кои можат да се преземат; Терминали за електронско плаќање; Компјутерски софтвер за прибирање информации од кредитни картички и електронски пари и за вршење на наплата со кредитни картички и електронски пари; Читачи на магнетни картички за кредитни картички; Апарати и инструменти за електрична комуникација; Електронски апарати и инструменти, и нивни делови и опрема; Таблети, нивни делови и опрема; Компјутерски програми за таблети; Носачи на податоци снимени со компјутерски програми за таблети; Регистарски каси; Лични дигитални асистенти; Компјутерски програми за лични дигитални асистенти; Компјутерски програми за мобилни телефони вклучувајќи и смартфони (паметни телефони); Мобилни телефони вклучувајќи и смартфони; Делови и опрема за мобилни телефони вклучувајќи и смартфони; Носачи на податоци снимени со компјутерски програми за мобилни телефони вклучувајќи и смартфони; Автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [ATM]; Картички со интегрално коло; Паметни часовници; Смартфони; ПОС уреди и нивни компјутерски програми; Шифрирани електронски чип картички; Празни магнетни картички; Претходно снимени магнетни ленти, картички со интегрално коло, магнетни дискови, оптички дискови, оптички магнетни дискови и други видео дискови и видео ленти; Апликациски софтвер за исплата или уплата на електронски пари, кредитни картички и дебитни картички кои се користат со читачи за

баркод или QR код; Компјутерски програми за читачи и снимачи на картички со интегрално коло кои можат да се преземат; Терминали за исплата и уплата на електронски пари; Компјутерски програми за оперативни терминали за исплата и уплата на електронски пари кои можат да се преземат; Компјутерски програми за исплата и уплата на електронски апарати кои можат да се преземат, Компјутерски програми за полнење на картички со интегрално коло, кои можат да се преземат; Апарати за полнење на картички со интегрално коло; Компјутерски програми за читачи со NFC технологија (комуникација на краток опсег) кои можат да се преземат; Читачи со NFC технологија (комуникација на краток опсег); Компјутерски програми за компјутери кои се носат, кои можат да се преземат; Компјутерски програми за продажни автомати кои можат да се преземат; Продажни автомати; Печатачи за сметки; Компјутерски програми кои можат да се преземат, за управување и трансакции со виртуелни валути, криптовалути и вредносни купони; Компјутерски програми за обезбедување на блокчејн мрежи или дистрибутивни мрежи; Компјутерски програми кои можат да се преземат за обезбедување на блокчејн мрежи за виртуелни валути или криптовалути или дистрибутивни мрежи за виртуелни валути или криптовалути; Компјутерски програми кои можат да се преземат за блок чејн мрежи или дистрибутивни мрежи за промовирање на добра и услуги од други преку управување со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност Апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; Апарати и инструменти за спроведување, вклучување,

трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; Апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; Магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; Компакт-дискови, ДВД и други дигитални медиуми за снимање; Механизми за апарати што се активираат со монети; Регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка податоци, компјутери; Компјутерски софтвер; Апарати за гаснење пожар кл. 35 Услуги за рекламирање и огласување; Обезбедување на простор за рекламирање на добра и услуги, Промоција и маркетинг на туѓи добра и услуги преку дистрибуција на рекламен материјал, купони, и попусти преку софтвер за мобилни апликации; Рекламирање преку плаќање по клик; Услуги за продажба на мало или на големо за обезбедување на музика, видео записи и слики онлајн; Обезбедување купони, издавање на картички за попуст и обезбедување на информации; Промоција на туѓи добра и услуги преку администрација на продажба и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат трговски маркици; Интернет аукции; Организација на аукции; Обезбедување на информации за написи во весник; Бизнис консултации и советодавни услуги; Уредување на промотивни маркетинг настани за други; Организација на изложби или саеми за комерцијални или рекламни цели; Рекламирање; Бизнис менаџмент; Бизнис администрација; Канцелариски работи; Онлајн малопродажни услуги кои вклучуваат и забавна и образовна содржина; Рекламирање и промоција на продажба поврзана со добра и услуги, понудени и нарачани од телекомуникациски или електронски медиуми; Услуги за продажба на мало или на големо за видео записи кои можат да се преземат; Услуги за продажба на мало или големо за музички инструменти и

плочи; Обезбедување на онлајн рекламен водич кој може да се пребарува кој ги вклучува добрата и услугите на онлајн продавачите; Онлајн трговски услуги кои ја олеснуваат продажбата на туѓи добра и услуги преку компјутерска мрежа; Рекламни услуги за промоција на е-трговија; Онлајн услуги за споредба на цена; Совети и информации за потрошувачки услуги и управување со производи и цени на Интернет сајтови поврзани со набавки преку Интернет; Промоција на продажба, вклучувајќи и за други; Услуги за лојалност на потрошувачите и услуги за клуб на потрошувачи за комерцијални, промотивни и рекламни цели; Услуги за шеми за лојалност; Услуги за картички за лојалност; Промовирање на туѓи добра и услуги преку организирање спонзори да ги поврзуваат своите добра и услуги со наградни програми; Промовирање на туѓи добра и услуги преку дистрибуција на картички за попуст, преку наградување со поени при купување со користење на кредитна картичка и со издавање на наградни картички за лојалност и онлајн подарок-картички; Управување, организација, работа и надгледување на лојалноста на потрошувачите, поттикнувачки и/или промотивни шеми; Спроведување на потрошувачки програми за лојалност, наградување, афинитети и поттикнување за комерцијална промоција и за рекламни цели; Промовирање на користењето на сметки за платежни и кредитни картички на други преку управување со поттикнувачки програми; Издавање, надзор и намирување на купон поени за попуст, вклучувајќи и електронски поени за промоција на продажба на добра и услуги; Издавање, надзор и намирување на купон поени за размена или попуст на добра и услуги, обезбедени пропорционално со набавениот износ; Промотивни услуги, вклучувајќи и организирање на поврзани

продавници и членови да се приклучат кон програмата за лојалност на потрошувачи и наградни картички за лојалност и управување со истите; Издавање и намирување на наградни картички за лојалност; Организација и работење со наградните картички за лојалност; Издавање на трговски маркици; Обезбедување на информации во врска со комерцијална продажба; Пронаоѓање или управување со корисници, во име на компании кои издаваат кредитни картички или дебитни картички; Давање на совети и информации во врска со сите горенаведени услуги Рекламирање; Водење на работење; Управување со работи; Канцелариски работи кл. 36 Финансиски и монетарни услуги; Финансиски трансфери и трансакции, и услуги за плаќање; Услуги за осигурување; Услуги за обработка на плаќање на програма за лојалност; Пренос на пари и пренос на средства преку Интернет; Агенциски услуги за собирање наплата на сметки за плин, електрична енергија, телефон или други комунални услуги, и обезбедување на информации во врска со нив; Издавање на подарок-картички; Исплаќање на заштеди и извештаи за салдо преку платежни картички; Услуги за издавање на платежни картички; Агенции за издавање на платежни картички; Услуги за обработка на наплата од кредитни картички, дебитни картички или патнички чекови; Издавање на платежни картички и дебитни картички; Услуги за платежни картички и дебитни картички; Пронаоѓање или управување со корисници во име на компании кои издаваат кредитни картички или дебитни картички; Обезбедување информации за трансакциски детали на кредитни и дебитни картички; Обезбедување осигурување при купување за добра купени со кредитни или дебитни картички; Агенциски услуги за обработка на услуги за плаќање по пат на кредитни или дебитни картички; Кредитна

гаранција по повод користење на кредитни или дебитни картички; Услуги за финансирање на корисници на кредитни или дебитни картички; Обезбедување информации за детали од издавање или трансакции на кредитни картички; Рефундирање на трошоци за поправка на добра купени со кредитни картички; Испитување на кредит по повод користење на кредитни картички од страна на членовите на кредитните картички; Агенциски услуги за заклучување на договорот на членовите на кредитните картички, и обезбедување информации во врска со тоа; Обезбедување информации поврзани со детали за трансакции со електронски пари; Обработување на плаќања на кредитни картички за корисници на кредитни картички или електронски пари, и обезбедување информации за нив; Регрутирање и управување со членови или продавница на членовите, во име на компанијата за кредитни картички; Обработка на плаќање со картички за наплата; Обезбедување информации во врска со детали за трансакции со кредитни картички; Пренос на средства со користење на компјутери; Обработка на плаќање на комерцијални трансакции со користење на компјутерски комуникациски системи; Агенциски услуги за обработка на плаќање на комерцијални трансакции со користење на компјутерски комуникациски системи; Факторинг; Услуги за издавање на претплатени картички; Изнајмување на автомати за намирување на плаќање за кредитни/дебитни картички, читачи на картички или снимач на картички; Девизни трансакции; Размена со странски (фјучерс) пазарни хартии од вредност; Агенции за посредување со посредници од доверба за тргување со провизија на странски пазари за хартии од вредност и индексни хартии од вредност (фјучерс); Посредување со закуп;

Обезбедување информации за берза; Финансиска процена за кредибилитетот на компанијата; Доверување работи со пари, хартии од вредност, парични побарувања, личен имот, земјиште, право на прирастоци, или закуп на земјиште; Стекнување и пренос на парични побарувања; Кредитно биро; Обезбедување на финансиски информации; Доверување на финансиски фјучерс договори; Управување со згради; Услуги на агенции за лизинг или изнајмување на згради; Лизинг или изнајмување на згради; Купување и продавање на згради; Услуги на агенции за купување или продавање на згради; Процена на недвижности; Обезбедување информации за згради или земјишта (работи со недвижности); Изнајмување на автомати за готовина или автоматизирани бројачи на пари (банкомати); Агенции за биланс на исплата на готовина или увид во состојба на сметка; Агенции за автоматски готовински плаќања или трансфери; Процена на кредитни способности на приватни финансии; Услуги за осигурување од одговорност на физички лица; Агенции за претплата на обврзници; Агенциски услуги за наплата на долг; Гаранција за одговорност и прифаќање меници; Изнајмување на машини за броење или обработка на банкноти или монети; Финансирање на заеми и попуст на меници; Собирање прилози за добротворни фондови; Клиринг (финансии); Услуги за консалтинг и посредување кои се однесуваат на осигурување од последици на несреќни случаи (несреќа); Осигурување од последици на несреќен случај; Управување со банкарска сметка за обработување на електронска трговија кај трансакција за продажба на добра; Агенции за собирање на наплати во врска со продажба на добра или нудење на услуги; Агенција за тргување со фјучерс стоки; Посредување при кредитни набавки; Услуги поврзани со акредитиви; Пренос на пари и

парични средства и обезбедување на информации во врска со тоа; Обезбедување на информации за банкарска сметка за ексклузивен трансфер на депозит; Промовирање на банкарска сметка за ексклузивен трансфер на депозит; Пренос на пари и парични средства преку банкарска сметка за ексклузивен трансфер на депозит; Услуги за животно осигурување; Посредување во животното осигурување; Издавање на вредносни токени и обезбедување информации во врска со нив; Издавање на претплатени електронски пари; Регулација на надомест кај неживотното осигурување; Услуги за неживотно осигурување; Агенции за неживотно осигурување; Позајмување против заложно обезбедување; Услуги за издавање на електронски пари; Собирање на објави за финансиски средства во име на овластен издавач на електронски пари; Обезбедување информации за трансакции со електронски пари; Агенциски услуги за обработка на плаќања со електронски пари; Агенциски услуги за депозит на електронски пари на електронски парични картички за корисници на електронски пари; Агенциски услуги за депозит на електронски пари на медиуми, вклучувајќи картички со интегрирано коло или мобилни телефони за корисниците на електронските пари; Агенциски услуги за наплата на добра преку директно задолжување на финансиски институции преку комуникација преку компјутерски терминали; Издавање на електронски претплатени картички преку компјутерски терминал; Издавање на електронски претплатени картички; Регулација на плаќање и управување со електронска трговија; Услуги за трансфер на електронски пари; Агенциски услуги за барање на банкарската состојба преку телефон, факсимил или интернет; Управување со

земјиште; Агенциски услуги за издавање на земјиште на лизинг или под закуп; Лизинг на земјиште; Купопродажба на земјиште; Агенциски услуги за купопродажба на земјиште; Домашна наплата; Издавање на претплатени картички со можност за депонирање; Финансирање на купување на рати; Советување за осигурување; Услуги за осигурување; Посредување при осигурување; Обезбедување информации за осигурување; Пресметување на висината на премијата од осигурувањето; Чување на скапоцености вклучувајќи хартии од вредност и благородни метали (услуги за чување во сефови); Тргување со опциски хартии од вредност и странски фјучерс пазарни хартии од вредност; Посредување со хартии од вредност; Заем на хартии од вредност; Нудење на хартии од вредност; Услуги за посредување кои се однесуваат на издавање хартии од вредност или нудење; Тргување со хартии од вредност, индексни фјучерс хартии од вредност, опции, и странски фјучерс пазарни хартии од вредност; Агенција за посредување со хартии од вредност, индексни фјучерс хартии од вредност, опции и странски фјучерс пазарни хартии од вредност; Агенции за посредување на посредници од доверба за тргување со провизија на домашни пазари за хартии од вредност, индексни фјучерс хартии од вредност и опции; Тргување со индексни фјучерс хартии од вредност; Агенции за посредување на термински договори за хартии од вредност, термински договори за индексни фјучерс хартии од вредност, термински договори за опции, моментални и термински трансакции со индексни фјучерс хартии од вредност; Посредување при ликвидација на хартии од вредност; Прифаќање на депозити (вклучувајќи и заменско издавање на обврзници) и прифаќање на депозит на рати со фиксни

интервали; Обезбедување на информации за трансакции на банкарска сметка; Агенција за издавање на патнички чекови; Услуги на менувачница; Издавање на такси ваучери и намирување на плаќање на истите; Кредитна гаранција за корисници на плаќања на рати; Услуги на кредитно биро; Издавање на патнички чекови; Издавање и купување на патнички чекови; Странски дознаки за патници; Услуги за издавање на IC картички за кредитирање, Електронска обработка на електронски плаќања преку глобална компјутерска мрежа, и услуги за советување, консултација и обезбедување информации за истите; Утврдување и електронска наплата која се однесува на електронска трансакција со користење на онлајн налог, и услуги за советување, консултација и обезбедување информации за истото; Издавање, управување или размена на вредносни купони, услуги за советување, консултација и информирање во врска со издавање, управување или размена на вредносни купони; Услуги за обработување на електронски плаќања; Услуги за трансфер на пари; Наплата на плаќање за роба од консигнациони складови; Услуги за обработување на плаќања, употреба на биометриски методи на идентификација како што е индивидуално препознавање на зеницата на окото или индивидуално препознавање на лицето, за корисници на електронски пари, кредитни картички и дебитни картички; Услуги за обработка на плаќања со користење на читач на бар код или читач на QR код за корисници на електронски пари, кредитни картички или дебитни картички; Услуги за обработка на плаќања со користење на комуникација на краток опсег (NFC) за корисници на електронски пари, кредитни картички или дебитни картички; Издавање на претплатени електронски виртуелни валути; Издавање,

управување или размена на виртуелни валути, криптовалути, или вредносни купони; Услуги за советување, консултации и информации кои се однесуваат на издавање, управување или размена на виртуелни валути, криптовалути, или вредносни купони; Заменување и управување со поени издадени за промоција на добра и услуги за виртуелни валути или криптовалути; Агенциски услуги и посредување за заменување и управување со поени издадени за промоција на добра и услуги за виртуелни валути или криптовалути; Тргување со виртуелни валути или криптовалути Осигурување; Финансиски работи; Монетарни работи; Работи поврзани со недвижности

кл. 38 Телекомуникациски услуги; Пренос на шифрирана комуникација; Онлајн услуги за размена на пораки; Безжични дигитални услуги за пораки; Интернет и компјутерски рамноправен пристап (пир-ту-пир) на комуникација, електронски пренос на податоци и документи преку компјутерски терминали; Електронски, електричен и дигитален пренос на глас, податоци, аудио записи, видео записи, графика, слики, сигнали и информации; Безжичен пренос на глас и податоци; Обезбедување услуги за мрежна точка за пристап; Безжични комуникациски мрежи, и Интернет; Услуги за размена на пораки, вклучувајќи и испраќање, примање и препраќање на пораки во форма на текст, аудио записи, слики или видео записи; Обезбедување и управување со електронски конференции, групи за дискусија и соби за разговор; Стриминг на аудио-визуелен материјал на Интернет; Обезбедување на онлајн електронски огласни табли, соби за разговор и форуми за пренос на пораки и фотографски слики помеѓу компјутерски корисници; Комуникациски услуги до кои се пристапува преку број за пристап;

Комуникациски услуги преку користење на модул на претплатнички идентитет (SIM) картички; Пејџер услуги; Услуги за електронска пошта; Обезбедување на повеќекратен интерактивен пристап на корисникот на глобалната комуникациска мрежа; Пренос и емитување на аудио и видео програми од секакви типови преку телефон, телевизија, и глобални комуникациски мрежи; Видео и аудио телеконференции преку Интернет, услуги за асинхрон преносен режим (ATM), услуги на интегрирана дигитална мрежа (ISDN), комуникациски услуги за Интернет протокол (IP), VPN услуги и приватни линиски услуги; Услуги за менување на глас, податоци, видео записи и мултимедија; Услуги со говорна пошта; Обезбедување на бесплатни услуги и услуги за рутирање на повици; Услуги за центар за размена на пораки во областа на услуги за телефонски говорни пораки; Видео, аудио и дата телефонски конференциски услуги; Обезбедување пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; Обезбедување на онлајн форуми за комуникација за теми од општ интерес; Обезбедување на линкови за комуникација кои ги пренесуваат корисниците на веб страната на други локални и глобални веб страни; Обезбедување на пристап до веб страни за други, кои се хостирани на компјутерски сервери достапни преку глобална компјутерска мрежа; Услуги за аудио, текстуални и видео емитувања преку Интернет или други комуникациски мрежи вклучувајќи поставени, објавени, и означени (тагнати) аудио, текстуални и видео содржини од други; Обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областа на социјални мрежи; Обезбедување и ракување со електронски конференции, групи за дискусија и соби за разговор преку Интернет; Пренос на податоци и информации преку

пејџери; Пренос и емитување на аудио и видео програми од сите видови преку телефон, телевизија, и глобални комуникациски мрежи, видео и аудио телеконференции преку Интернет, услуги на асинхрон преносен режим (ATM), услуги на интегрирана дигитална мрежа (ISDN), комуникациски услуги за Интернет протокол (IP) вклучувајќи и VOIP, IPTV услуги; Пренос на глас, податоци, графика, слики, аудио и видео записи преку телекомуникациски мрежи, безжични комуникациски мрежи и Интернет; Пренос на аудио, видео записи, слики, текст и други податоци преку комуникациска мрежа; Пренос на глас, податоци, слики, аудио, видео записи и информации преку телефонски и глобални комуникациски мрежи; Обезбедување на глас преку услуги на Интернет протокол; Пренос на пораки и слики со помош на компјутер; Интернет и видео конференциски услуги; Конференциски услуги преку компјутерска мрежа; Услуги за брза размена на пораки; Услуги за праќање SMS и MMS пораки преку телекомуникациски и компјутерски мрежи; Компјутерски пренос на информации, VOIP, размена на пораки, видео повици и конференции; Лични комуникациски услуги; Услуги за приватна телефонска линија; Обезбедување на бесплатни телефонски услуги и услуги за рутирање на повици; Услуги за електронско испраќање пораки; Услуги за мобилна телефонија; Обезбедување на повеќекратен пристап за корисници до комуникациска мрежа; Онлајн соби за разговор и електронски огласни табли помеѓу корисници за пренос на пораки за социјалниот живот, општи интереси, огласи, виртуелна заедница, социјални мрежи, споделување на фотографии и пренос на фотографски слики; Електронски пренос на аудио снимки, текстуални и видео снимки од други; Електронска комуникација преку соби за

разговор, линии за разговор и интернет форуми; Форуми и соби за разговор за социјални мрежи; Пренос на дигитални датотеки; Обезбедување на форуми на заедницата и соби за разговор за корисниците да објавуваат, пребаруваат, гледаат, споделуваат, критикуваат, оценуваат и коментираат на видео записи и други мултимедијални содржини преку Интернет и други комуникациски мрежи; Телекомуникации; Пренос на аудио и видео записи на барање; Стриминг на аудио и визуелни содржини; Емитување на аудио-визуелни програми; Пренос и испорака на аудио и визуелни содржини; Услуги за емитување на видео записи преку Интернет; Радио, телевизиски и кабловски услуги; Услуги за емитување преку Интернет; Пренос на видео податоци преку Интернет Телекомуникации

кл. 41 Обезбедување на обука; Организирање и спроведување на работилници (обуки); Забава; Обезбедување на информации поврзани со спорт и забава; Обезбедување на игри; забавни услуги за споделување на аудио, видео, слики, текст и други податоци; Образовни и забавни услуги, вклучувајќи и обезбедување на веб страна која вклучува аудио клипови, видео клипови, музички изведби, музички видеа, клипови од филм, фотографии, останати мултимедијални материјали, и поврзани информации преку Интернетот и други комуникациски мрежи на широк спектар на теми и предмети; Образовни услуги; Онлајн образовни услуги; Објавување на едукативни текстови; Објавување на приказни; Образование; Спортски и културни активности; Обезбедување на аудио и видео содржини во полињата на забава и образование; Услуги за изнајмување и дистрибуција вклучувајќи забавна и образовна содржина; Обезбедување на информации, прегледи и

препораки во полињата на забава и образование; Обезбедување на онлајн видеа кои не се преземаат; Презентација на кино или продукција и дистрибуција на филмови; Изнајмување на претходно снимени дискови и магнетни ленти

Образование; Обука; Забава; Спортски и културни активности

кл. 42 Даватели на услуги за апликации (ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, мобилна трговија онлајн пазарување; Даватели на услуги за апликации (ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување, вклучувајќи виртуелни тастатури, креирање ликови, и кориснички интерфејс за помош при пазарни трансакции; Даватели на услуги за апликации (ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување, вклучувајќи и софтвер за разговарање и праќање пораки во врска со електронска трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување; Истражување и дизајнирање во областа на телекомуникациите и информатичките технологии; Индустриска анализа и услуги за истражување во областа на телекомуникациите и информатичките технологии; Дизајнирање, одржување и развој на компјутерски хардвер и софтвер; Компјутерски услуги во врска со електронски бази на податоци; Обезбедување на интернет платформи; Услуги за шифрирање; Шифрирање, дешифрирање, и потврдување на автентичноста на информациите, пораките и податоците; Дизајнирање и развој на софтвери за компјутерски игри; Обезбедување привремена употреба на софтвер кој не може да се преземе, како би се овозможило прикачување, обележување, објавување, прикажување, уредување, пуштање, стриминг, гледање, прегледување,

покажување, означување, блогирање, споделување, подесување, дистрибуирање, издавање, копирање и на друг начин обезбедување на електронски медиуми, мултимедијална содржина, видео запис, филмови, слики, прикази, текстови, фотографии, кориснички содржини, аудио содржини и информации по пат на Интернет и други мрежи за комуникација; Обезбедување привремена употреба на софтвер кој не може да се преземе за споделување на информација за локацијата со други индивидуи; Обезбедување привремена употреба на софтвер кој не може да се преземе за следење на лица; Изнајмување електронски мемориски простор на Интернет; Обезбедување привремена употреба на интерактивен софтвер кој не може да се преземе; Дизајнирање, развој, одржување, поправка и ажурирање на интерактивен компјутерски софтвер; Изнајмување компјутерски системи; Изнајмување мемориски простор на компјутерски сервери; Изнајмување мемориски простор на сервери на мрежи за комуникација; Обезбедување софтвер за апликација преку мрежи за комуникација; Дизајнирање, производство или одржување на компјутерски програми; Изнајмување компјутери; Обезбедување компјутерски програми кои не можат да се преземаат; Изнајмување пристапно време до компјутерски бази со податоци за електронска трговија; Обезбедување или изнајмување на блокчејн мрежи или дистрибутивни мрежи; Обезбедување или изнајмување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа; Обезбедување или изнајмување компјутер за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа; Дизајнирање, производство или одржување на компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа; Обезбедување или изнајмување блокчејн мрежа или

дистрибутивна мрежа за виртуелни валути или криптовалути; Обезбедување или изнајмување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута или криптовалута; Обезбедување или изнајмување компјутер за блокчејн мрежа за виртуелна валута или криптовалута или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута или криптовалута; Дизајнирање, производство или одржување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута или криптовалута; Обезбедување или изнајмување блокчејн мрежи или дистрибутивна мрежи за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Обезбедување или изнајмување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Обезбедување или изнајмување на компјутери за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Дизајнирање, производство или одржување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив; Услуги за индустриски анализи и истражувања; Проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 Услуги за социјално вмрежување;

Обезбедување на интерактивни веб страници за лоцирање на други области заради сигурност, безбедност или за цели за користење на социјално вмрежување преку користење на глобален позиционен систем Правни услуги; Безбедносни услуги за физичка заштита на имот и лица; Лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2018/1304** (220) 20/12/2018
(442) 31/03/2019

(731) **Бобан Петровски**

ул. Ристе Секирчанец бр. 27, 7500, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, розева и бела
(531) 03.07.17;03.07.24;26.01.18;27.05.02
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани;
петлици, закачки и окца, топуски и игли;
вештачко цвеќе
кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2018/1309** (220) 25/12/2018
(442) 31/03/2019

(731) **ПРОВИДЕНС ДОО**

ул. Капитол 24, Загреб, HR

(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје

(540)

MEROPENEM PROVIDENS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати
кл. 10 хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти

(210) **TM 2018/1310** (220) 24/12/2018
(442) 31/03/2019

(731) **Colgate-Palmolive Company**

300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

COLGATE DARE TO LOVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 немедицинска паста за заби,
немедицинско средство за плакнење уста

(210) **TM 2018/1313** (220) 26/12/2018
(442) 31/03/2019

(731) **INNOTECH INTERNATIONAL**

Laboratory

7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110 Arcueil, FR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

ATRICAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња,

фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали
за шиене

(210) ТМ 2018/1318 (220) 27/12/2018
(442) 31/03/2019

(300)

(731) ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ
ул. Кочански пат бб, 2310, Винаца, МК
(540)



(591) темно сина, бела

(531) 27.05.02;27.05.04

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 овошни сокови; сок од зеленчук
[пијалаци]; сок од домати [пијалаци]; сок од
јаболка, безалкохолни

(210) ТМ 2018/1319 (220) 27/12/2018
(442) 31/03/2019

(731) ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ
ул. Кочански пат бб, 2310, Винаца, МК
(540)



(591) зелена

(531) 27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 овошни сокови; сок од зеленчук
[пијалаци]; сок од домати [пијалаци]; сок од
јаболка, безалкохолни

(210) ТМ 2018/1320 (220) 27/12/2018
(442) 31/03/2019

(731) ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ
ул. Кочански пат бб, 2310, Винаца, МК
(540)



(591) црвена

(531) 27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална вода; сода вода; газирана
вода; минерална вода [пијалаци]; минерална
вода (средства за правење минерална вода);
газирана вода (средства за правење газирана
вода); вода на литиум оксид

(210) ТМ 2019/1 (220) 03/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-
извоз Скопје

Скупи 3А, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) окер, златна, црна, црвена, бела
(531) 25.01.19;26.03.04;27.05.24;27.05.25
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

(210) **TM 2019/2** (220) 03/01/2019
(442) 31/03/2019

(300)

(731) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey**

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

MOBIL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во индустријата, науката и фотографијата, како и во земјоделството, хортикултурата и шумарството; необработени вештачки смоли, необработена пластика; композити за гасење на пожар и за превенирање од пожар; препарати за калење и лемење; субстанции за штавење на животински кожи и кожи од големи животни (hides); адхезиви кои што се користат во индустријата; заптивачи/пополнувачи (putties) и други пасти филери; компост, ѓубрива, гноива; биолошки препарати за употреба во индустријата и науката; флуиди за трансмисија (пренос); хидраулични флуиди; антифриз/разладни течности; флуиди за одмрзнување (de-icer);

флуид за кочници; флуиди за серво управувач кл. 4 индустриски масла и масти, восок; лубриканти; композити за абсорбирање на прашина, навлажување и врзување; горива и илуминанти; свеќи и фитили за осветлување; моторни масла; моторни (engine) масла; масла за подмачкување; масти; лубриканти; синтетички лубриканти за мотори; восоци; беизстокс (basestocks); горива; моторни горива, имено бензин и дизел горива; компресиран природен гас кл. 37 градежни конструкции; поправка; инсталациски услуги; сервисни станици за малопродажба на гориво; услуги за миење на автомобили; услуги на подмачкување на возила

(210) **TM 2019/3** (220) 03/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey**

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)



(591) црвена, сина

(531) 27.05.17

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во индустријата, науката и фотографијата, како и во земјоделството, хортикултурата и шумарството; необработени вештачки смоли, необработена пластика; композити за гасење на пожар и за превенирање од пожар; препарати за калење и лемење; субстанции за штавење на животински кожи и кожи од

големи животни (hides); адхезиви кои што се користат во индустријата; заптивачи/пополнувачи (putties) и други пасти филери; компост, ѓубрива, гноива; биолошки препарати за употреба во индустријата и науката; флуиди за трансмисија (пренос); хидраулични флуиди; антифриз/разладни течности; флуиди за одмрзнување (de-icer); флуид за кочници; флуиди за серво управувач кл. 4 индустриски масла и масти, восок; лубриканти; композити за абсорбирање на прашина, навлажување и врзување; горива и илуминанти; свеќи и фитили за осветлување; моторни масла; моторни (engine) масла; масла за подмачкување; масти; лубриканти; синтетички лубриканти за мотори; восоци; беизстокс (basestocks); горива; моторни горива, имено бензин и дизел горива; компресиран природен гас кл. 37 градежни конструкции; поправка; инсталациски услуги; сервисни станици за малопродажба на гориво; услуги за миене на автомобили; услуги на подмачкување на возила

(210) **TM 2019/4** (220) 03/01/2019
(442) 31/03/2019

(300)

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)

ESP FORMULA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, восок; лубриканти; композити за абсорбирање

на прашина, навлажување и врзување; горива и илуминанти; свеќи и фитили за осветлување; моторни масла (motor oils); моторни масла (engine oils)

(210) **TM 2019/5** (220) 03/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)



(591) сина, црвена, црна

(531) 27.05.17; 27.07.17; 27.07.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, восок; лубриканти; композити за абсорбирање на прашина, навлажување и врзување; горива и илуминанти; свеќи и фитили за осветлување; лубриканти; масла за подмачкување; масти; моторни масла; лубриканти за пренос (запчаник); синтетички лубриканти за мотори

(210) **TM 2019/6** (220) 03/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)



MOBIL SERV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски функции; овозможување на информации за производи за потрошувачи по пат на он-лајн алатка за избор со цел на избирање на лубриканти кои ќе ги исполнат спецификациите на потрошувачите

кл. 41 образование; овозможување на тренинг; забава; спортување и културни активности; услуги на тренинг во полето на лубрикантите

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн во врска со тоа; индустриски анализи и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; инспекција на опрема; услуги на анализа на откажување на исправност на производи; тестирање, анализа и евалуација на перформансот на индустриските, комерцијалните и лубрикантите кои се употребуваат во поморството, врз база на променливи услови, вклучително контаминација, оперативна средина и деградација на лубрикант; табелирање на лубрикациските услови за опрема за индустриски постројки, имено, анализирање на тековниот перформанс на лубрикантите и условите и препораките за лубриканти, вклучително фреквенција на промена, сервисни интервали и метод на примена, за подобрување на перформансот на лубрикантот; технолошки консултации во полето на лубриканти, вклучително консултации во полето на складирање, манипулирање/справување и употреба на лубриканти, студии за ефикасност на постројки во врска со употреба на лубриканти, инженеринг и подршка во врска со избор и употребата на лубриканти, и технолошки консултации во полето на подготовка и

одржување на опрема што се однесуваат на лубриканти

(210) **TM 2019/7**

(220) 03/01/2019

(442) 31/03/2019

(731) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey**

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.Факс 768

(540)

MOBILFLUID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во индустријата, науката и фотографијата, како и во земјоделството, хортикултурата и шумарството; необработени вештачки смоли, необработена пластика; композити за гасење на пожар и за превенирање од пожар; препарати за калење и лемење; субстанции за штавење на животински кожи и кожи од големи животни (hides); адхезиви кои што се користат во индустријата; заптивачи/пополнувачи (putties) и други пастии филери; компост, ѓубрива, гноива; биолошки препарати за употреба во индустријата и науката; хидраулични флуиди; флуиди за трансмисија (пренос)

(210) **TM 2019/8**

(220) 03/01/2019

(442) 31/03/2019

(300)

(731) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey**

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US



(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

MOBILGREASE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
лубриканти; композити за асорбирање на
прашина, навлажување и врзување; горива и
илуминати; свеќи и фитили за осветлување;
масти

(210) **TM 2019/9** (220) 03/01/2019
(442) 31/03/2019

(300)
(731) **Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jersey
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

MOBILTRANS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат
во индустријата, науката и
фотографијата, како и во земјоделството,
хортикултурата и шумарството; необработени
вештачки смоли, необработена пластика;
композити за гасење на пожар и за
превенирање од пожар; препарати за калење
и лемење; субстанции за штавење на
животински кожи и кожи од големи животни
(hides); адхезиви кои што се користат во
индустријата; заптивачи/пополнувачи (putties)
и други пасти филери; компост, ѓубрива,
гноива; биолошки препарати за употреба во

индустријата и науката; флуиди за погон
(drivetrain); флуиди за трансмисија (пренос)

(210) **TM 2019/10** (220) 03/01/2019
(442) 31/03/2019

(300)
(731) **Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jersey
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

UNIVIS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
лубриканти; композити за абсорбирање на
прашина, навлажување и врзување; горива и
илуминанти; свеќи и фитили за осветлување;
масла за подмачкување; масла за хидраулика
(хидраулични масла)

(210) **TM 2019/11** (220) 03/01/2019
(442) 31/03/2019

(300)
(731) **Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jersey
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

WYROL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти,
восок; лубриканти; композити за абсорбирање

на прашина, навлажување и врзување;горива и илуминанти;свеќи и фитили за осветлување;масла за подмачкување;ваљачни масла (масла за валање) (rolling oils);масла за хидраулика (хидраулични масла); масла за пренос (запчаник) и за лагери (bearing)

(210) **TM 2019/12** (220) 03/01/2019
(442) 31/03/2019

(300)

(731) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey**

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)

ХНР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;лубриканти;композити за абсорбирање на прашина, навлажување и врзување; горива и илуминатни; свеќи и фитили за осветлување; масти; моторни масла; масла за дизел мотори

(210) **TM 2019/14** (220) 04/01/2019
(442) 31/03/2019

(300)

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул.,„Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 1000, Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, зелена, црвена, кафена, жолта, бела, сива, окер

(531) 02.01.16;05.07.02;25.01.19;27.05.09

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопроджба и големопродажба на леб

(210) **TM 2019/15** (220) 04/01/2019
(442) 31/03/2019

(300)

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул.,„Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 1000, Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, зелена, црвена, кафена, жолта, бела, сива, окер

(531) 02.01.16;05.07.02;25.01.19;27.05.09

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопродажба и големопродажба на леб

(210) **TM 2019/71**

(220) 17/01/2019

(442) 31/03/2019

(300)

(731) **Pharmacia & Upjohn Company LLC****7000 Portage Road, Kalamazoo, MI, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.11.02;26.11.06;26.11.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; диететски додатоци за луѓе и животни; фластири, материјали за преврски; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби;

ортопедски производи; материјали за шиене; терапевтски и помошни уреди прилагодени за хендикепираните лица; апарати за масажа; апарати, уреди и производи за нега на доенчиња; апарати, уреди и производи за сексуална активност; медицински уреди за офталмолошка употреба

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; нега за хигиена и убавина за луѓе или животни; земјоделски, хортикултурни и шумарски услуги

(210) **TM 2019/77**

(220) 18/01/2019

(442) 31/03/2019

(300)

(731) **Славко Ѓорѓиев****ул. Димо Хаџи Димов 6Б, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, зелена

(531) 05.03.14;25.01.19;26.01.18;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци; безалкохолни негазирани пијалаци; инстант напитоци за растворање; сирупи за растворање; енергетски пијалаци; вода (газирана/негазорана); вода со вкус

кл. 33 алкохолни пијалаци

(210) **TM 2019/82**

(220) 21/01/2019

(442) 31/03/2019


(731) **NOBEL ILAÇ SANAYII VE TİCARET A.Ş.****Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:****14, 34768 Ümraniye, İstanbul, TR**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,
адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

FUNIT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2019/83 (220) 21/01/2019
(442) 31/03/2019
(731) Фисник Садики и Касим Касами
ул. 102 бр. 7, 1200, Тетово, МК
(540)



(591) бела, златна, црна, црвена и розева
(531) 05.03.13;05.07.11;25.01.19;27.05.11
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, замрзнато, сушено, варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, ајвар; јајца, млеко и млечни производи; маста и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какако, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, тесто за слатки и слатки, сладолед; мед, меласа; кфасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје, и овошни сокови; сирупи и други препарати

за производство на пијалоци
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, услуги при продажба на голема и мало со месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, замрзнато, сушено, варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, ајвар; јајца, млеко и млечни производи; маста и масти за јадење, Кафе, чај, какако, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, тесто за слатки и слатки, сладолед; мед, меласа; кфасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје, и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2019/85 (220) 18/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DIZZY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) ТМ 2019/86 (220) 22/01/2019
(442) 31/03/2019
(300)

(731) Друштво за производство и трговија
БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО Скопје
 ул. Христо Татарчев 17/2-2, Скопје, МК
 (540)



(591) бела, црна и зелена
 (531) 26.11.03;26.11.25;27.05.25
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чоколадни штангли

(210) ТМ 2019/87 (220) 22/01/2019
 (442) 31/03/2019

(300)
 (731) Друштво за производство и трговија
БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО Скопје
 ул. Христо Татарчев 17/2-2, Скопје, МК
 (540)



(591) црна, бела и зелена
 (531) 26.11.03;26.11.25;27.05.24;27.05.25
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чоколадни штангли

(210) ТМ 2019/106 (220) 23/01/2019
 (442) 31/03/2019

(731) Друштво за производство, трговија,
 услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-
 извоз Скопје

ул. Качанички пат бр. 168, инд. зона
Визбегово, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела
 (531) 05.03.11;05.05.21;25.01.19
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
 преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
 и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
 компоти, јајца, млеко и млечни производи,
 масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
 саго, замена за кафе; брашно и производи од
 жита, леб, производи од тесто и слатки,
 сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
 печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
 мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 минерална и сода вода и други
 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
 овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалоци

(210) ТМ 2019/110 (220) 23/01/2019
 (442) 31/03/2019

(731) ДООЕЛ ФОРЕВЕР ШУС Скопје
бул. 2-ра Македонска бригада 26/5, Скопје,
МК
 (540)



(531) 26.11.03;26.11.06;26.11.09

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25

обувки

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со обувки

(210) ТМ 2019/111 (220) 24/01/2019

(442) 31/03/2019

(300)

(731) Друштво за производство и трговија

ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован ДООЕЛ**експорт-импорт Илинден****ул. 19 бб, Илинден, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) зелена, бела

(531) 26.01.18;27.05.24;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, трикотажа, хеланки, долна

облека, чорапи, хулахопки

кл. 35 услуги при продажба на мало и

големо со хулахопки, чорапи, долна облека,

хеланки и облека


(210) ТМ 2019/112 (220) 24/01/2019

(442) 31/03/2019

(731) Друштво за производство и трговија

ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован ДООЕЛ**експорт-импорт Илинден****ул. 19 бб, Илинден, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) златна, бела, црна

(531) 02.03.16;05.05.20;25.01.19;27.05.09

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, хулахопки

кл. 35 услуги при продажба на мало и

големо со хулахопки, чорапи

(210) ТМ 2019/113 (220) 24/01/2019

(442) 31/03/2019

(300)

(731) Друштво за производство и трговија

ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован ДООЕЛ**експорт-импорт Илинден****ул. 19 бб, Илинден, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) жолта, сина

(531) 26.11.02;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 чорапи, хулахопки, хеланки, долна

облека

кл. 35 услуги при продажба на мало и

големо со хулахопки, чорапи, долна облека,

хеланки

(210) **TM 2019/114** (220) 24/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) **Sanrio Company, Ltd.**

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(531) 03.01.06;03.01.25;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризнување; немедицински сапуни; парфимерија; есенцијални масла; козметички производи и производи за лична хигиена без лекови; лосиони за коса без лекови; немедицински средства за чистење на заби; препарати за освежување на простор; препарати за нокти; производи и препарати за нега и чистење на коса и кожа; лепила за козметички цели; лосиони после бричење; антиперспиранти; антистатички препарати за домаќинство; ароматици; квила кора за перење; соли за бања; козметички препарати за бањи; маски за убавина; соли за белење; сода за белење; плавила за перење алишта; спрејови за освежување на здив; ленти за освежување на здив; хемикалии за осветлување на боја за домаќинство [перење алишта]; препарати за отстранување бои; козметички комплети; козметички препарати за слабеење; козметика за животни; памучни

стапчиња за козметички цели; памучна волна за козметички цели; козметички креми; креми за белење на кожата; креми за кожа; обезмастувачи; полирање на протези; препарати за чистење протези; дезодоранси за луѓе; дезодоранси за животни и домашни миленици; детергенти; козметички бои; колоњска вода; тоалетна вода; бои за коса; препарати за боене на коса; крем за коса, гел за коса, шампони, средства за омекнување на коса и препарати за навлажнување на коса; парфеми; кармини; креми и лосиони за кожа и лице; лажни нокти; лакови за нокти и лакови и разрејувачи за нив; препарати за заштита од сонце; препарати за белење [деколоранси] за козметички цели; ароми за торти [есенцијални масла]; млеко за чистење за тоалетна употреба; козметика за веѓи; моливи за веѓи; омекнувачи на ткаенина [за перење алишт]; лажни трепки; восок за подови; спреј за коса; препарати за виткање на коса; белило за перење; препарати за наикснување на алишта; штирак за алишта; лосиони за козметички цели; шминка; пудра за шминкање; препарати за шминкање; препарати за отстранување шминка; маскара; течност за испирање на уста, а не за медицински цели; налепници за нокти; препарати за нега на нокти; козметички моливи; полир за мебел и под; помади за козметички цели; потпури [мириси]; пемза; песок; шмиргла; миризливо дрво; шампони за домашни миленици; крем за чевли; лак за чевли; восок за чевли; препрати за измазнување [штиркање]; сапун за осветлување на текстил; стирк глазура за перење алишта; препарати за сончање; марамици со козметички лосиони; препарати за отстранување лакови; восок за депилација; восок за перење алишта; восок за полирање; восоци за кожа; препарати за депилација; желе [петролеј] за козметички цели; украсни апликации за козметички цели; миризливи

стапчиња [джаков стапчиња]; мириси; хартија за маснотии за кожи; хартија за чистење на лице; препарати за капење, не за медицински цели, миризливи стапчиња за простории кл. 9 научни, истражувачки, навигациски, геодетски, фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, откривање, тестирање, инспекција, апарати и инструменти за спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, префрлување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на дистрибуцијата или употребата на електрична енергија; апарати и инструменти за снимање, пренесување, репродукција или обработка на звук, слики или податоци; снимени и преземени медиуми, компјутерски софтвер, празна дигитална или аналогна снимка и медиуми; механизми за апарати кои работат на жетони; каси, уреди за сметање; компјутери и компјутерски периферни уреди; нуркачки костуми, маски за нуркачи, чепчиња за уши за нуркачи, штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апарат за дишење за подводно пливање; апарат за гасење пожар; абакуси; аудиовизуелен наставен апарат; батерии; кутии за батерии; полначи за батерии; двоглед; калкулатори; камери, кинематографски камери, и делови и додатоци за нив; леќи за камери; мерки за капацитет; анимирани цртани филмови; касетофон; синџири за очила; кинематографски филм [изложени]; часовници [уреди за снимање на времето]; уреди за компакт дискови; компакт дискови [аудио-видео]; компакт дискови [меморија само за читање]; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми; компјутерски софтвер [снимен]; компјутери; принтери за употреба со компјутери; контактни леќи; садови за контактни леќи; апарат за обработка на податоци; мерки за

шивачи; електрични свона за врата; електронски џебни преведувачи; апарати за гасење пожар; филмови, изложени; аларми за пожар; рефлектори [фотографија]; рамки за фотографски слајдови; уред за регулирање на топлина; џубокси; оптички леќи; ваги за писма; појаси за живот; пливки за спасување; елеци за спасување; сплавови за спасување; брави, електрички; електронски брави и клучеви; магнетни медиуми за податоци; магнетни кодирани картички; магнетни енкодери; магнети; лупа; апарати, уреди и инструменти за мерење; микрофони; микроскопи; неонски знаци; лаптоп компјутери; електронски пенкала; фонографски плочи; фотокопири; џебни калкулатори; апарати за проектирање; екрани за проектирање; радија; рекордери; уред за далечинско управување; ленири [мерила]; ваги; паметни картички [картички со интегрирано коло]; детектори за чад; штекери, приклучоци и други контакти; апарат за снимање звук; дискови за снимање звук; апарати репродукција на звук; апарат за пренос на звук; кутии за очила; рамки за очила; наочари [очила]; очила за сонце; прекидачи, електрични; штекери, електрични приклучоци; магнетофони; телефонски апарати, приемници, предаватели, жици; телескопи; телевизии; телевизиски апарати; индикатори за температура; инсталации за заштита од кражба, електрични; термометри; термостати; видео касети, касети за видео игри; видео снимки; видеокасети; видео екрани; видео рекордери; текстуални процесори; видео компакт дискови; дигитални разноврсни дискови; видео компактен диск и дигитални разноврсни дискови; аудио и визуелни апарати со уреди за пеење; носители, носачи, кутии за аудио и видео касети, компакт дискови, ласерски дискови, видео дискови и дигитални разноврсни дискови; подлошки за глумчиња; телефони,

безжични телефони, мобилни телефони, мобилни телефони и делови, додатоци за нив; кутии или утроли за мобилен телефон; пејџери, и делови и додатоци за нив; кутии и футроли за пејџери; кеси, прекривки, футроли, носачи и држачи за мобилни телефони и пејџери; слушалки; ушни перничкиња за слушалки; слушалки; слушалки и микрофони / звучници за употреба со мобилни телефони; индикатори за повици за телефони, мобилни телефони и пејџери; електронски дневници; електрични аларми; аларми; читачи на бар-код; барометри; интерфон; електрични звучници; централни процесни единици [процесори]; чипови [интегрални кола]; хронографи [апарат за снимање на време]; компјутерски тастатури; компјутерски мемориски уреди; компјутерски периферни уреди; акустични спојки; спојки [опрема за обработка на податоци]; оптички медиуми за податоци; оптички дискови; дискови [магнетни]; апарати за нуркачи; маски за нуркачи; костуми за нуркање; електронски табли за известување; електронски пенкала [единици за визуелно прикажување]; врвци за очила; окуларни инструменти; очила за сонце; факс машини; филтри за употреба во фотографија; флопи дискови; ленти за чистење на главата [снимање]; хигрометри; интегрирани кола; интеркомуникациски апарат; интерфејси [за компјутери]; машини за фактурирање; капаци за леќи; единици на магнетна лента [за компјутери]; магнетни ленти; лажички за мерење; метрономи; микропроцесори; модеми; машини за броење и сортирање пари; монитори [компјутерски хардвер]; монитори [компјутерски програми]; глумче [опрема за обработка на податоци]; оптички влакна [влакна] [нишки за спроведување на светлина]; оптичко стакло; оптички добра; часовници за паркинг; агломер [мерни инструменти]; радиотелеграфски уреди; радиотелефонски уреди; скенери

[опрема за обработка на податоци]; полупроводници; слајдови [фотографија]; ленти за снимање звук; апарат за демагнетизирање за магнетни ленти; телеграфски жици; телеграфи [апарат]; телепринтери; телепромптери; телеграфски машини за чукање; апарати за билети; предаватели [телекомуникации]; уреди за пренесување [телекомуникација]; мерачи на вакум; видеотелефонии; аларми-свирче; спортско свирче; чепања за уши за нуркачи; мерачи на време за јајца; очила за спорт; маски за нуркање; заштитни кациги за спорт; навигациски апарати за возила [на компјутери во возилата]; програми за компјутерски игри; софтвер за компјутерски игри, снимен; компјутерски софтвер, можност за преземање; електронски изданија [за преземање]; компјутерски програми [софтвер за преземање]; компјутерски софтверски апликации, за преземање; емотикони за преземање за мобилни телефони; лични стерео систему; сателити за научни цели; потпирач за зглобови за употреба со компјутери; дигитални фото рамки; ремени за мобилен телефон; држачи за мобилен телефон; држачи адаптирани за лаптопи; антенски капачиња за мобилен телефон; футроли за паметни телефони; маски за паметни телефони; електронски кола и CD-ROM-ови кои овозможуваат снимање на автоматска програма за играње за користење на електронски музички инструменти; преносни медија плеери; преземање датотеки со слики; преземање графики за мобилни телефони, музички фајлови за преземање; тонови за преземање за мобилни телефони; DVD плеери; глобален систем за позиционирање [GPS]; УСБ флеш драјвови; компјутерски дискови; лаптоп компјутери; диоди што емитуваат светлина [LED]; органски диоди што емитуваат светлина [OLED]; уреди за заштита од несреќи за лична

употреба; заштитни маски; ремени за мобилни телефони; компаси; електрични врски; покривки за електрични приклучоци; дистрибутивни конзоли [електрична енергија]; комплети за употреба на телефони без употреба на раце; противпожарно црево; прскалка за противпожарно црево; програми за игри за домашни машини за видео игри; програми за игри за машини за видео игри во аркади; личен дигитален асистент; чепчиња за уши за пливање; соларни батерии; таблет компјутери; дигитални камери; електронски читачи на книги; паметни телефони; паметни часовници; паметни очила; системи за пратење на активност за носење; паметни прстени; стапови за селфи [рачни моноподи]; електронски интерактивни бели табли; електрични и електронски единици за ефекти за музички инструменти; аудио интерфејси; заштитни филмови прилагодени за компјутерски екрани; заштитни филмови прилагодени за паметни телефони; опрема за виртуелна реалност; лабораториски роботи, роботи за настава, роботи за безбедносен надзор, хуманоидни роботи со вештачка интелигенција; роботи за телеприсутност; торби адаптирани за лаптопи; торби и кутии за камери и фотографска опрема; компјутери за носење, џојстици за употреба со компјутери, освен за видео игри, сопрема за виртуелна реалност, паметни очила, батерии и полначи за електронски цигари; ракавици за податоци

кл. 14 благородни метали и нивни легури и шипки од благородни метали; кутии од благородни метали; петлици за ракави од благородни метали; брошеви за вратоврски од благородни метали; игли за вратоврски од благородни метали; уметнички дела од благородни метали; украсни игли од благородни метали; украси за чевли од благородни метали; статуи од благородни метали; статуетки од благородни метали;

накит, скапоцени и полу-скапоцени камења; имитација на накит и украси; скапоцени камења; хоролошки и хронометриски инструменти; брошеви; синџири [накит]; украси за привезоци за клучеви и привезоци за клучеви; украсни ситници; монети; значки, имено медали и / или монети; петици за ракави; обетки; златени нишки; кутии за скапоцен камен; кутии за накит; ѓердани; иглички [накит]; украсни игли; прстени; статуи од благородни метали; брошеви за вратоврски; часовници, рачни часовници и делови за нив; ремени за рачни часовници, белезии за рачни часовници, синџири за рачни часовници; кутии за рачни часовници; штоперици; орнаменти [накит]; украсни игли, игли за вратоврска; медали; привезоци за клучеви; привезоци за клучеви со приспособување; синџири за клучеви со приспособување; бижутерија; синџири за клучеви и кутии за клучеви од благородни метали и / или скапоцени камења; приврзоци; брезлетни [накит]; кутии за рачни часовници [презентација]; кутии за часовници; часовници и рачни часовници, електрични; сончев саат; дијаманти; накит за костуми; полу-скапоцени камења; уметнички дела од благородни метали; аларми; линиски манжетни; украсни игли [игли за вратоврска]; статуетки од благородни метали; значки од благородни метали; украси за чевли благородни метали; трофеи [награди]; комеморативни штитови; амајлии; монистра за правење накит, украсни игли за капи

кл. 16 хартија, картон; печатени материјали; книговезнички материјали; фотографии; канцелариски материјали и канцелариски реквизити, освен мебел; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметници и материјали за цртање; четки за боја; материјали за обука и настава; пластични обвивки, филмови и кеси за виткање и пакување; тип на печатач,

блокови за печатење; календари, книги, каталози, разгледници, постери, месечни изданија, печатени изданија, весници и списанија; честитки; инструменти за пишување; гумени печати; печати и штембили [канцелариски материјал]; подлоги за печати, подлоги за мастило; фото албуми; апарати за врамнување на уметнички слики, слики или фотографии; сликарски штафелај; мрсна хартија за кожа; држач за фотографии; мастила; марамици, тоалетна хартија, хартиени салфетки за остранување на шминка; хартиени бришачи; подметачи за јадење и подметачи за чаши од хатија или картон; хартија за пакување, хартија за виткање и материјали за пакување; водени бои што ги користат уметници; графички репродукции, портрети; литографи; пенкала, моливи, наливперо, пенкала на полнење; врвови за пенкала; држачи за пенкала; дополнувања за пенкала и предмети за пишување; лово за моливи; боички; мрсни боички; прибори за пенкала и моливи; острилки; машини за острење на моливи; спајалици; притискачи за хартија; игли за хартија, игли за цртање; пастелни боички; пасти и лепаци за канцелариска или куќна употреба; папиемаше; полица и кутии за хартија; држаи за писма; отворачи за писма; селотејп и кутија за селотејп; материјали за цртање, табли, оенкала и инструменти; комплети за цртање; албуми за марки и пари; кеси за канта за ѓубре; кеси за отпадоци; кеси за замрзивач; кеси за подароци; хартиени кеси; кеси за носење, кеси за сендвичи; кеси за сендвичи [од хартија]; хартиени кеси за забава; хартиени кеси за подароци; кеси за мраз, конусни хартиени кеси, пластични кеси за сендвич; кеси з аготвење во микробранова печка, хартиени кеси за пазарење; хартиени кеси; пластични кеси за пазарење, хартиени кеси за амбалажа; пластични кеси за амбалажа; пластични кеси за пакување;

хартиени кеси за отпадоци; поставени кеси; коверти; хартија за впивање; обележувачи за страни; обележувачи за книги; шкафови за канцелариски материјал; сликарско платно; тетратки; дневници; досие [канцелариски материјал]; блок за пишување; блок за белешки, хартија за пиување; хартија за цртање, комплети за пишување; кредит, црни табли, табли з апостери; држачи за пасош; држачи за чековна книшка; ластици за канцеларија; слики; матрици; производи за бришење, гуми за бришење, течности за бришење; електрични отворачи за писма; ноти; табли за бришење; украси и декорации од хартија и/или картон; хартиени марамици; хартиени салфетки; хартиени кеси за ручек; картонски кофчежи и куфери; боенки; извештаи; врзувачи за хартија; џебни нотези; фломастери; книги; комплети моливи со црно олово; комплети боички; ленири; подлоги за пишување; тератки за автограми; спајалици [канцелариски материјал]; хефталици [канцелариски машини]; ножици за селотејп [кацелариски материјал]; знаци за предупредување; уништувач на хартија; уништувач на ЦД за канцелариска и куќна употреба; машини и апарати за пластифицирање; електричен апарат за пакување со топлина за заштита за документи и фотографии; држачи и и кутии за визит картички; хартиени декорации за кутии за ручек или храна; албуми; хартиени и пластични кеси [коверти, торбици], за пакување; папка; картонски или хартиени кутии; карти; држачи и кутии за печати и штембили; стрипови; компаси за цртање; хартиени ленти и картички за снимање на компјутерски програми; хартија за копирање [канцелариски материјал]; течности за корекција [канцелариски реквизити]; папки за документи; штитници за прсти [канцелариски реквизити]; знамиња [од хартија]; папки [канцелариски материјал]; папки за хартии;

гумирана лента [канцелариски материјал]; хартиени марамици; индекс картички; ленти за мастило; заштитна обвивка за хартии; етикети, не од текстил; мапи; музички честитки; билтени; блок [канцелариски материјал]; кутии со би за употреба во училишта; памфлети; уништувачи на хартија [за канцелариска употреба]; држачи за моливи; поштенски марки; налепници; хартиени салфетки; клинче з; билети; ленти за машини за пишување; машини за пишување [електрични или не-електрични]; хартија за виткање [канцелариски материјал]; четки за пишување; креда за пишување; плочки за пишување; прекривки [канцелариски материјал]; хартиени прекривки за саксии; ножици за хартија [канцелариски материјал]; хартија за заштита; кеси за готвење во микробранова печка; хартиени филтри за кафе; прирачници; везени украси [шеми]; ножеви за хартија [канцелариски реквизити]; хартиени чаршафи за маса; платнени чаршафи за маса; хартиени или каротнски табли со знаци; обележувачи на индекс картички; пакувања хартија; налепници за преносливи телефони; уметнички слики [слики], врамени и неврамени; хартиени бришачи; тоалетна хартија; ламинатори за документи за канцелариска употреба; картонски кутии за шапки; уреди за рашно етикетирање; пенкала за означување; палети за боја; четки за боја; четки за сликари; бришачи за табли за пишување; Хуап хартија за сликање и калиграфија; механички моливи; wash матрици за украсување на храна и пијалоци; значки за име [канцелариски реквизити], ленти за баркод; сјај за канцелариски цели; хартиени ознаки за багаж;; хартиени бришачи за чистење

кл. 18 кожа и имитација на кожа; животински кожи и делови од животински кожи; куфери и торби; чадори, чадори за сонце и бастуни;

камшици, узди и седло; јаки, ремени и облека за животни; торби; чанти; паричници, куфери, актовки, футроли за клучеви, торбички; аташе актовки; ранци; кеси за облека; торби за купување; кожени врвци; кожени појаси за рамо; ремени за седло, ремени за багаж; стапови; кутии за картички [кутии за хартија со белешки]; околувратници за животни или домашни миленици; чипка изработена од кожа или имитација на кожа; несесер; маска за животни; школски ташни; кожни ленти; рачки за куфер; куфери; комплети за патување; патни ковчежи; футроли за чадор; рачки за чадор; рачки за бастуни за одење; ремени за багаж; чанти за плажа; актовки; кутии и футроли, од кожа или кожа и картон или имитација на кожа; чанти; кожни ремени; планински стапови; музички кутии; мрежести кеси за шопинг; ранци; школски торби; вреќи за алати од кожа или имитации на кожа [празни]; патни торби; торби за игри; кеси, пливо и торбички од кожа за пакување; прекривки за мебел од кожа или имитации на кожа; рамки за чанти; торби со ремени за носење доенчиња; кошнички со тркала; футроли за клучеви; торби за спорт; облека за домашни миленици; ремени и торби со ремени за носење деца; прекривки за животни; узди, ремени и оглавници за домашни миленици и животни; рамки за чанта; кутии за визит-карти; рандселс [јапонски школски чанти]; ремени за водење деца, моторизирани куфери, ознаки за багаж; кожа

кл. 25 облека, обувки, капи; престилки; облека за плажа; опрема за капење, костуми за капење; спортска облека; водоотпорна облека; ракавици; ракавици без прсти; ремени [облека]; облека за деца, мажи и жени; облека за бебиња; пантолони за бебиња [облека]; лигавчиња, не од хартија; долна облека; облека за спиење и пижами; бањарки; прерамки; шапка; капи што се носат на глава;

штитници за сонце; штитници што се носат на глава; беретки; капи за капење и туширање; муфови; штитници за уши од студ; штитници за нозе од студ, без електрично греење; облека за носење околу врат, вратоврски, кравати, лептир машини; чорапи, хулахопки, подвезици; обувки, спортски обувки; влечки; обувки за плажа; костуми за маскембал; заштитни ракави; шамии; бандани [марами за околу врат]; сандали за бања; влечки за капење; чизми за скијање; чизми; прерамки за облека [трегери]; градници; кратки панталони [за носење]; женска поткошула; капути; манжетни; крзнени шалови; панделки за носење на глава [облека]; јакни [облека]; дресови [облека]; џемпери [шемизет]; трикотажа [облека]; надворешна облека; наметки; панталони; парки; пуловери; сандали; шалови; шамии; маици; комбинезон [долна облека]; заштитно одело; штитници за обувки; чизми за спорт; спортски дресови; костуми; костум за капење; маици со кратки ракави; панталони; долна облека; униформи; елеци; костуми за скијање на вода; стегачи за раце [облека]; долна облека; гимнастички чевли; корсет [долна облека]; облека за гимнастика; појаси за носење; облека за велосипедисти; маски за спиење; облека која содржи материји за слабење; везена облека; штитници за штикли за чевли кл. 28 игри, играчки и предмети за играње; апарати за видео игри; кукли; кадифени играчки; мечиња; статуетки за играње и комплекти за играње; гимнастички и спортски предмети; топки за играње, гумени топки и балони; празнични декорации и украси; декорации и украси за новогодишни елки; украси за забава; играчки возила; електрични возила [играчки]; даски за сурфање; сноуборд; ролери; лизгалки; скејтборд; штитници или заштитни потполнки за спортови игри; воздушни пиштоли [играчки]; игри со табла; топки за игри; свончиња за

новогодишна елка; топки за билијард; маси за билијард; коцки за градење [играчки]; игри со табла; експлозивни бонбони [новогодишни бонбони што пукнуваат кога се отвораат]; чизми за лизгање со лизгалки; апарати и машинерија за куглање; игри со градење; свеќници за новогодишна елка; табли за дама; дама [игра]; шах; шаховски табли; новогодишна елка од синтетички материјали; држачи за новогодишна елка; магионичарска опрема; огномет играчка; кутии за коцки за играње; пикадо; коцки за играње; кревети за кукли; облека за кукли; куќи за акукли; соби за кукли; домино; табли за игри; табли [игри]; тегови; штитници за лакти [спортска опрема]; опрема за вежбање [растегнувачи]; опрема за возење на саеми/панаѓури; шишиња за храна за кукли; јадици; опрема за рибарење; пераји за пливање; макари за риболов; летечки дискови [играчки]; автоматски игри; палки за игри; апарати за игри; машини за видео игри; подвижни игри со екрани од течен кристал; машини за видео игри за аркади; ташни за голф; палки за голф; ракавици за голф; ракавици за игри и спорт; практични шеги; макари за летала; летала; штитници за колена [спортска опрема]; мах-јонг; џамлии за игри; марионети; театарски маски; маски за игри; мобили [играчки]; возила макети во размер; експлозивни каписли за забави, игранки; заштитни потполнки [дел од спортска опрема]; друштвени игри; експлозивни каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки за играње; тетараски кукли; рекети; тропалки [за играње]; игри со прстени; коњче за нишање; ролшуи; даски за едрење; скии; санки [спортска опрема]; лизгалки [предмети за играње]; меури од сапуница [предмети за играње]; вртимушки [играчки]; даски за скокање [спортска опрема]; статички велосипеди за вежбање; базени [за играње]; базени на надувавање; пераји за пливање; даски за пливање; мрежести ракавици за

пливање; игри на надување за базени; нишалки; маси за пинг-понг; играчки за домашни миленици; скии за воа; играчки за пливање, игри, спортови и активности вовода; топки за плажа; машини за забава, автоматски и со парички; торби за скии и даски за сурфање; бинго картички; мрежи за пеперутки; карти за играње; конфети; ролери со тркала во една редица; сложувалки; калеидоскопи; јарболи за даски за едрење; мрежи за вадење уловена риба за спортски риболовци; возила играчки со далечинско; тркала за рулет; снежни топки; обувки за снег; јапонски карти за играње; елеци за пливање; ремени за пливање; предмети за капење и пливање; пловечки предмети за пливање; водени крилја; мускули за пливање; хартиени капи за забави; апарати за боду билдинг; чипови за коцкање; грепкиза лотарија; макети во размер [играчки]; пачинко; апарати за забава [за играње]; роботи играчки; дронови [играчки]; катички за размена за игри; шатори за играње; конзоли за видео игри; џојстик за играње видео игри кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, јајца, млеко, сирење, путер, јогурт и други производи од млеко; јастиви масла и масти; бујон; бујонски концентрати; супа; супени концентрати; путер; кавијар; сирење; млечни производи; прехранбени производи направени од риба; храна подготвена од риба; матирано овошје; замрзнато овошје; овошни чипсови; маргарин; мармалад; месни желеа; месо конзервирано [конзервирано]; млечни пијалаци; конзервирани печурки; подготвени ореви; пасти [од џигер]; паштета [од џигер]; путер од кикирики; кикирики, обработен; грашок, конзервиран; овошна кора; чипс; помфрит; мекици од компири; салати; кисела зелка; колбаси; масло од сусам; препарати за правење супа; супи; тофу; салати од

зеленчук; препарати за супа од зеленчук; шлаг; јогурт; инстант супа; инстант чорба; инстант пире од компир; инстант месо супа; претходно подготвено јадење од кари; претходно варена чорба со кари; грицки; алги [за јадење]; преработено и конзервирано месо, риба, живина и дивеч; сланина; препарати за правење бујон; путер од чоколаден орев; сувомеснати производи; крокети; кристализирани овошја; риба, конзервирана; овошни желеа; овошни салати; овошје, конзервирано; пченкарно масло; маслиново масло за храна; суво грозје; доматино пюре; зеленчук, конзервиран; риба и морски плодови [кои не се живи]; преработени и конзервирани риби и морски плодови; риба и морски плодови, конзервирани; прехранбени производи направени од / подготвени од морски плодови за кулинарски цели; алгинати за кулинарски цели; конзервиран грав; шејкови со млеко; пијалаци со млеко во кои преовладува млеко; ферментирана храна од зеленчук [кимчи]; масло од сусам; тахини [паста од сусам]; пресувани алги; сурутка; алое вера подготвена за човечка исхрана; преработена риба; гнезда од птици за јадење; бактерии од млечна киселина; млеко од бадеми [пијалоци]; пијалаци на база на кикиритки; црева за правење колбаси; јакитори; јуба [тофу кожа]; тајине [подготвено месо, риба или зеленчук] кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз, тестенини и резанки од тесто; тапиока и саго; брашно и препарати направени од житарици; леб, колачи и слатки, чоколада; сладолед, шербет и други видови мраз за јадење; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, зачини, мирудии, ароматични мирудии; оцет, сосови и други зачини; мраз [замрзната вода]; бисквити; прашок за торти; јастиви украси за колачи; ароми за колачи; колачи од ориз; слатки и бонбони; чоколадо; чоколадни

пијалоци со млеко; пијалоци базирани на чоколадо; намази базирани на чоколадо; слатки за украсување на новогодишни елки; пијалоци од какао со млеко; производи од какао; пијалоци на база на какао; кафе пијалоци; ароми за кафе; мешавини и препарати за употреба како замена за кафе; пијалоци базирани на кафе; колачиња; пуканки; пченкарни снегулки; сладолед; кари [зачин]; крем од јајца; житни снегулки; ароми, освен етерични масла; слатки од мраз; овошни желеа [слаткарски производи]; тесто со ѓумбир; сируп; инфузии, не медицински; кечап; слатки; пастили [слаткарски производи]; пити со месо; маринади за месо, за домаќинство; палачинки; пастили [кондиторски производи]; колачи; паштета [колачи]; црн пипер; пици; пудинзи; равиоли; прополис за човечка исхрана; шеќер; васаби паста; соја сос; тестенини, резанки од тесто и вермикели; удон [тестенини од јапонски стил]; суши; ванила; вафли; замрзнат јогурт [слаткарски мраз]; переци; грицки на база на пченица; мешавини за грицкање кои се состојат од крекери, переци или готови пуканки; слатки со бадеми; ароматични препарати за храна; средства за спојување смеси за сладолед [јастиви мразови]; ролни леб; земички; колачи; карамели [бонбони]; гума за цвакање, не за медицински цели; пченкарен оброк; крекери; јастиви мразови; златен сируп; мраз, природен или вештачки; макарони; марципан; мајонез; овесна каша; пиперка [зачини]; пити; туршија; двопек; сол за готвење; сендвичи; сос од домати; зачини; шербети [ices]; шпагети; слатки [бонбони]; овошна пита; пченично брашно; преливи за салата; сос за месо; сос за тестенини; готови јадења со резанки од тесто; грицки врз основа на житарици; грицки врз основ на ориз; пченкарни снегулки; пченкарно брашно; пченкарен оброк; овесни снегулки; глюкоза за кулинарски цели; високо протеински плочки со

житарици; оброк; десертен крем [слаткарски производ]; овесна храна; паста од соја [додаток]; пијалоци базирани на чај; градинарски зачини, зачувани [зачини]; глутенски адитиви за кулинарски цели; овошни сосови; преработени семиња за употреба како зачини; рамен [јапонски јадење врз основа резанки од тесто]; грицки од сирење; сепбеј [крекери од ориз], бонбони за освежување на здивот кл. 35 големопродажба и малопродажба и нарачки пошта, кои се однесуваат на продажба на материјали за забава и празнични декорации и украси, сапуни, парфимерија, есенцијални масла, козметика, лосиони за коса, производи за нега на коса, тоалетни производи, средства за чистење на заби, средства за лична хигиена; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на средства за чистење, средства за полирање и абразивни средства, супстанции за перење, прибор за маникир, препарати за нега на нокти, лак за нокти, боја за нокти; вештачки нокти; Големопродажба и малопродажба и нарачки по пошта, кои се однесуваат на продажба на супстанции за диета, храна за бебиња, санитарни препарати, свеќи, фитили, стапчиња за палење, мазива, лубриканти, масла за бои; големопродажба и малопродажба и нарачки по пошта, кои се однесуваат на продажба на прибор за јадење, садови, комплекти за маникир, инструменти за бричење, жилети, машини и машински алати за кујни или за домаќинство, рачни алати; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта на филмови, камери, фото дискови, видеорекордери, аудио и визуелни производи, аудио и видео ленти, записи и дискови, инструменти и апарати за снимање, пренесување и / или репродукција на звуци и / или слики, телевизори, каетофорни и / или рекордери, плеери за видео касети и / или

дискови и / или рекордери, радио; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на телефони, безжични телефони, мобилни телефони, футроли за мобилни телефони, украси и ремени за телефони, индикатори за повици, машини за пресметување, калкулатори; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на електронски и компјутерски игри, кинематографски филмови, светла, вентилатори, прибор за готвење, калапи за торти и колачи, тостери, печки, кујнски прибор, прибор и садови за служење или складирање на храна и / или пијалоци; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на стапчиња за јадење, инструменти за сечење, порцелан, предмети од порцелан, кристал, емајл, прибор од сребро, стакларија, предмети од теракота, керамика; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на фен за коса, ламби, абажури за ламби и делови и додатоци за нив; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на детски колички, балони, велосипедски свирки, часовници и рачни часовници и додатоци и делови и опрема за нив; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на накит и имитација на накит, украси [накит], легури од скапоцени метали, кутии од благородни метали; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на манжетни благородни метали, копчи за вратоврски од благородни метали, иглички од благородни метали; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на уметнички дела од благородни метали, украсни игли од благородни метали, украси за чевли од благородни метали, статуи од благородни метали, статуетки од благородни метали; големопродажба, малопродажба и нарачки по

пошта за продажба на музички кутии, музички инструменти, слики, фотографии, канцелариски материјал; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на хартиени кеси за отпадоци, хартиени салфетки за отстранување на шминка, хариени покривки за саксии, хартиени ленти, филтри за кафе; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на хартиени крпи за лице, детски хартиени салфетки, пакети хартија, хартиени обележувачи за книги; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на тоалетна хартија, хартиени салфетки, хартиени марамчиња, картонски или хартиени, хартиени салфетки, и хартиени марамчиња; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на бои и материјали за уметници, четки за бои, инструменти за пишување; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на печатени материјали, книги, весници, списанија и месечни изданија, честитки и новогодишни честитки; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на карти за играње, материјали за амбалажа и пакување; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на рамки и штандови за слики, лепила за канцелариска или куќна употреба; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на украси од кожа или имитација на кожа за мебел, кутии од кожа или имитација на кожа, футролли за клучеви од кожа или имитација на кожа; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на кутии од кожа или имитација на кожа, ремени за животни од кожа или имитација на кожа, ленти од кожа или имитација на кожа, ремени од кожа или имитација на кожа и прекривки за мебел од кожа или имитација на кожа; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за

продажба на кеси и багаж, чанти и паричници, чадори, бастуни за одење; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на мебел, огледала, закачалки и штипки, кутии и садови, плочки за имиња, мали предмети за дома, прибор за домаќинство или кујнски прибор и садови, чешли, сунѓери, четки, предмети за чистење; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на очила, рамки за очила и очила за сонце и кутии и додатоци за нив, текстил и текстилни производи, постелнина, постелнина, и чаршафи за маса, подлоги за маса, мебел, галантерија, марамчиња; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на облека, обувки и капи, копчиња, беџеви, ленти и плетенки, чипка и вез, штипки и украси за коса, трегери, украси за чевли, украси шапки, патенти и патенти за закопчување, теписи, ќилими и простирки; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на играчки, игри и предмети за играње, кукли, статуетки, спортски производи, украси за новогодишни елки; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на храна и пијалаци, слатки, цветни производи, ќибрити, пури, цигари и производи за пушачи; рекламирање; организирање изложби и саеми за комерцијални или рекламни цели; објавување на текстови за публицитет; промоција на продажбата [за другите]; рекламни агенции; бизнис менаџмент на изведувачите; агенции за увоз-извоз; собирање на информации во компјутерски бази на податоци; директно рекламирање по пошта; бизнис менаџмент на хотели; маркетиншко истражување; надворешно рекламирање; регрутирање на персонал; агенции за публицитет; радио рекламирање; телевизиско рекламирање; интернет рекламирање на компјутерска мрежа; услуги за јавни набавки за други [купување стоки и

услуги за други бизниси]; изнајмување рекламно време на комуникациски медиуми; канцелариски машини и опрема за изнајмување; изнајмување на автомати; рекламирање по пошта; комерцијалн лиценцирање на стоки и услуги на други; комерцијални информации и совети за потрошувачите [продавница за совети за потрошувачи]; демонстрација на стоки; маркетинг; презентација на стоки на комуникациски медиуми, за малопродажба; производство на рекламни филмови; односи со јавноста; публицитет; изнајмување на материјал за публицитет; изнајмување на рекламен простор; изнајмување на фотокопирни машини; изнајмување на канцелариски машини и опрема; промоција на продажбата за други; уредување на излози; промовирање на стоки и услуги на други преку издавање на трговски марки; телефонски маркетинг [телемаркетинг]; спроведување на програми за оние кои патуваат често со авион; финансиска ревизија; услуги за односи со медиумите; корпоративни комуникациски услуги; изнајмување канцелариска опрема во колективни објекти кл. 41 забава; забавни активности; забавни паркови, тематски паркови; аркадни услуги; образовни услуги; организирање, производство и презентација на шоу програми, концерти, претстави во живо, театарски претстави, изложби, спортски натпревари, спортски и културни активности; музички сали; кино; кино услуги; кабареи; филмски студија; дискотеки; клубови; објавување книги, текстови, списанија, весници и месечни списанија; библиотекарски услуги; обезбедување објекти за забава, изложби, концерти, шоу програми, претстави, спортски активности, игри, рекреативни и културни активности; здравствени клубови; услуги за летни кампови; обезбедување на информации во врска со образование,

забава, рекреација, спорт и култура; телевизиска и радио забава; производство на радио и телевизиски програми; филмска и видео продукција; изнајмување на кинематографски филмови, филмови, видео ленти, ласерски дискови, видео дискови и дигитални разноврсни [видео] дискови; изнајмување на звучни снимки; изнајмување на сценографија; детски градинки; клубови и салони опремени со аудио и визуелни апарати со уреди за пеење; соби и салони за игри; организирање избори за убавина; циркуси; курсеви за кореспонденција; услуги на забавувачи; организирање изложби за културни или образовни цели; игри; тренинг за гимнастика; обезбедување објекти за музеи [презентација, изложби]; оперативни лотарии; оркестарски услуги; планирање на забави [забава]; услуги за пишување сценарио; театарски претстави; зоолошки градини; електронско издаваштво; услуги за игри обезбедени онлајн [од компјутерска мрежа]; толкување [знаковен јазик]; стручно насочување [совет за образование или обука]; микрофилмување; услуги за компнирање музика; ноќни клубови; фотографија; филмска продукција на видео ленти; обезбедување караоке услуги; обезбедување електронски изданија на интернет [не може да се преземе]; објавување електронски книги и списанија на интернет; снимање на видео материјали; куглани; обезбедување на фитнес објекти во областа на бејзбол; обезбедување затворени бејзбол полиња; забава во природата на бејзбол [игри]; прикажување филмови на интернет; услуги за забава, имено, обезбедување на интерактивни електронски игри преку компјутерски мрежи; обезбедување привремена употреба на интерактивни игри кои не може да се преземат; услуги за здравствени клубови [обука за здравје и фитнес]; филмска продукција, освен рекламни филмови; кино

презентации; информации за образованието; информации за забава; услуги за игри обезбедени преку интернет од компјутерска мрежа; изнајмување опрема и апарати за игри; обезбедување објекти за голф; обезбедување електронски изданија на интернет, не може да се преземе; објавување на текстови, освен рекламни текстови; обезбедување објекти за рекреација; информации за рекреација; изнајмување на аудио и визуелна опрема; изнајмување камкордери; изнајмување на кинематографски филмови; изнајмување на апарати за осветлување за театарски сцени или телевизиски студија; изнајмување на филмови; изнајмување филмски проектори и додатоци; изнајмување радио и телевизиски апарати; изнајмување на сценографијата; изнајмување спортска опрема, освен возила; изнајмување спортски терени; изнајмување станици; изнајмување на сценографијата за сцени; изнајмување на видео камери; изнајмување на видео рекордери; изнајмување на видеокасети; изнајмување играчки; обука за животни; практична обука [демонстрации]; превод; организирање и спроведување на работилници [обука]; услуги за забава, имено, обезбедување на аудио и видео материјали, слики, телевизиски програми и видео снимки преку интернет компјутерска мрежа; обезбедување на слики, звук и видео преку интернет мрежи; давање информации за измислени ликови; обезбедување на онлајн музика, не може да се преземе; обезбедување на музика на интернет, не може да се преземе; обезбедување видеа на интернет, не може да се преземе; обезбедување на филмови, кои не можат да се преземат, преку услуги за пренос на видео по барање; обезбедување телевизиски програми, не може да се превземат, преку услуги за пренос на видео по барање; филмска дистрибуција; образовни

услуги обезбедени од помошници за лица со посебни потреби; испит за корисниците да се квалификуваат за пилоти; инженерски услуги за звук за настани; услуги на техничар за осветлување за настани; филмска режија, освен рекламни филмови

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн во врска со нив; индустриска анализа и индустриски истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; надзор и архитектонски консултации; архитектонски консултации; компјутерско програмирање; одржување на компјутерски софтвер; изработка на градежни планови; советување за заштитата на животната средина; индустриски дизајн; внатрешно уредување; услуги за дизајн на амбалажи; дизајнирање облека; графички дизајн; временска прогноза; урбано планирање; дуплирање на компјутерски програми; дизајн на компјутерски софтвер; инсталација на компјутерски софтвер; консултантски услуги во областа на компјутерски хардвер; конверзија на податоци или документи од физички на електронски носачи; креирање и одржување на веб-страници за други; конверзија на податоци на компјутерски програми и податоци [не физичка конверзија]; хостинг на компјутерски сајтови [веб-страници]; cloud computing; изнајмување на компјутери, советување за компјутерски софтвер; анализа на компјутерски системи; дизајн на компјутерски систем; советување за компјутерска технологија; дигитализација на документи [скенирање]; соведување за информатичка технологија [ИТ]; резервна копија на податоци надвор од локацијата; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб-страница; софтвер како услуга [SaaS]; советување за изработка на веб страница; внатрешно уредување; компјутерски и

технолошки услуги за обезбедување на компјутерски податоци и лични и финансиски информации и за откривање на неовластен пристап до податоци и информации; развој на компјутерски платформи; дизајн на бизнис картички; графички дизајн на промотивни материјали

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување; ресторани, кафулиња, кафетерии, барови, хали со ресторани, кантини, угостителски услуги; ресторани за самопослужување; снек барови; коктел салони; украсување на храна; украсување на торти; информации и совети во врска со подготовката на оброците; услуги на личен готвач; обезбедување и резервирање на објекти за привремено сместување и сместување, хотели, мотели, пансиони и обезбедување на информации во врска со нив; услуги што се однесуваат на резервација на соби во хотел од страна на туристички агенти или брокери; услуги за летни кампови [сместување]; обезбедување објекти за изложби; ресторани, кафулиња, кафетерии, барови, хали со ресторани, кантини и салони опремени со аудио и визуелни апарати со уреди за пеење; услуги за згрижување деца; детски јасли; туристички домови; бар услуги; уредување на храна и пијалаци за свадби; организирање на свадбени приеми [места за одржување]; изнајмување на електрични тостери, микробранови печки, плочи за загревање, апарати и прибор за подготовка на храна и пијалок; сместување за животни; обезбедување простор за кампови; изнајмување на столици, маси, чаршави, стакларија; изнајмување на апарати за готвење; изнајмување на апарати за вода за пиење; изнајмување простории за состаноци; изнајмување на привремено сместување; изнајмување на шатори; изнајмување преносни објекти

(210) **TM 2019/115** (220) 24/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) **Sanrio Company, Ltd.**

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(531) 03.01.06;03.01.25;25.01.19;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризнување; немедицински сапуни; парфимерија; есенцијални масла; козметички производи и производи за лична хигиена без лекови; лосиони за коса без лекови; немедицински средства за чистење на заби; препарати за освежување на простор; препарати за нокти; производи и препарати за нега и чистење на коса и кожа; лепила за козметички цели; лосиони после бричење; антиперспиранти; антистатички препарати за домаќинство; ароматици; квила кора за перење; соли за бања; козметички препарати за бањи; маски за убавина; соли за белење; сода за белење; плавила за перење алишта; спрејови за освежување на здив; ленти за освежување на здив; хемикалии за осветлување на боја за домаќинство [перење алишта]; препарати за отстранување бои; козметички комплети; козметички препарати за слабеење; козметика за животни; памучни

стапчиња за козметички цели; памучна волна за козметички цели; козметички креми; креми за белење на кожата; креми за кожа; обезмастувачи; полирање на протези; препарати за чистење протези; дезодоранси за луѓе; дезодоранси за животни и домашни миленици; детергенти; козметички бои; колоњска вода; тоалетна вода; бои за коса; препарати за боене на коса; крем за коса, гел за коса, шампони, средства за омекнување на коса и препарати за навлажнување на коса; парфеми; кармини; креми и лосиони за кожа и лице; лажни нокти; лакови за нокти и лакови и разредувачи за нив; препарати за заштита од сонце; препарати за белење [деколоранси] за козметички цели; ароми за торти [есенцијални масла]; млеко за чистење за тоалетна употреба; козметика за веѓи; моливи за веѓи; омекнувачи на ткаенина [за перење алишт]; лажни трепки; восок за подови; спреј за коса; препарати за виткање на коса; белило за перење; препарати за наикиснување на алишта; штирак за алишта; лосиони за козметички цели; шминка; пудра за шминкање; препарати за шминкање; препарати за отстранување шминка; маскара; течност за испирање на уста, а не за медицински цели; налепници за нокти; препарати за нега на нокти; козметички моливи; полир за мебел и под; помади за козметички цели; потпури [мириси]; пемза; песок; шмиргла; миризливо дрво; шампони за домашни миленици; крем за чевли; лак за чевли; восок за чевли; препрати за измазнување [штирање]; сапун за осветлување на текстил; стирк глазура за перење алишта; препарати за сончање; марамици со козметички лосиони; препарати за отстранување лакови; восок за депилација; восок за перење алишта; восок за полирање; восоци за кожа; препарати за депилација; желе [петролеј] за козметички цели; украсни апликации за козметички цели; миризливи

стапчиња [джаков стапчиња]; мириси; хартија за маснотии за кожи; хартија за чистење на лице; препарати за капење, не за медицински цели, миризливи стапчиња за простории кл. 9 научни, истражувачки, навигациски, геодетски, фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, откривање, тестирање, инспекција, апарати и инструменти за спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, префрлување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на дистрибуцијата или употребата на електрична енергија; апарати и инструменти за снимање, пренесување, репродукција или обработка на звук, слики или податоци; снимени и преземени медиуми, компјутерски софтвер, празна дигитална или аналогна снимка и медиуми; механизми за апарати кои работат на жетони; каси, уреди за сметање; компјутери и компјутерски периферни уреди; нуркачки костуми, маски за нуркачи, чепчиња за уши за нуркачи, штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апарат за дишење за подводно пловање; апарат за гасење пожар; абакуси; аудиовизуелен наставен апарат; батерии; кутии за батерии; полначи за батерии; двоглед; калкулатори; камери, кинематографски камери, и делови и додатоци за нив; леќи за камери; мерки за капацитет; анимирани цртани филмови; касетофон; синџири за очила; кинематографски филм [изложени]; часовници [уреди за снимање на времето]; уреди за компакт дискови; компакт дискови [аудио-видео]; компакт дискови [меморија само за читање]; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми; компјутерски софтвер [снимен]; компјутери; принтери за употреба со компјутери; контактни леќи; садови за контактни леќи; апарат за обработка на податоци; мерки за

шивачи; електрични свона за врата; електронски џебни преведувачи; апарати за гасење пожар; филмови, изложени; аларми за пожар; рефлектори [фотографија]; рамки за фотографски слајдови; уред за регулирање на топлина; џубокси; оптички леќи; ваги за писма; појаси за живот; пливки за спасување; елеци за спасување; сплавоци за спасување; брави, електрички; електронски брави и клучеви; магнетни медиуми за податоци; магнетни кодирани картички; магнетни енкодери; магнети; лупа; апарати, уреди и инструменти за мерење; микрофони; микроскопи; неонски знаци; лаптоп компјутери; електронски пенкала; фонографски плочи; фотокопири; џебни калкулатори; апарати за проектирање; екрани за проектирање; радија; рекордери; уред за далечинско управување; ленири [мерила]; ваги; паметни картички [картички со интегрирано коло]; детектори за чад; штекери, приклучоци и други контакти; апарат за снимање звук; дискови за снимање звук; апарати репродукција на звук; апарат за пренос на звук; кутии за очила; рамки за очила; наочари [очила]; очила за сонце; прекидачи, електрични; штекери, електрични приклучоци; магнетофони; телефонски апарати, приемници, предаватели, жици; телескопи; телевизии; телевизиски апарати; индикатори за температура; инсталации за заштита од кражба, електрични; термометри; термостати; видео касети, касети за видео игри; видео снимки; видеокасети; видео екрани; видео рекордери; текстуални процесори; видео компакт дискови; дигитални разноврсни дискови; видео компактен диск и дигитални разноврсни дискови; аудио и визуелни апарати со уреди за пеење; носители, носачи, кутии за аудио и видео касети, компакт дискови, ласерски дискови, видео дискови и дигитални разноврсни дискови; подлошки за глумчиња; телефони,

безжични телефони, мобилни телефони, мобилни телефони и делови, додатоци за нив; кутии или утроли за мобилен телефон; пејцери, и делови и додатоци за нив; кутии и футроли за пејцери; кеси, прекривки, футроли, носачи и држачи за мобилни телефони и пејцери; слушалки; ушни перничниња за слушалки; слушалки; слушалки и микрофони / звучници за употреба со мобилни телефони; индикатори за повици за телефони, мобилни телефони и пејцери; електронски дневници; електрични алармиа; аларми; читачи на бар-код; барометри; интерфон; електрични звучници; централни процесни единици [процесори]; чипови [интегрални кола]; хронографи [апарат за снимање на време]; компјутерски тастатури; компјутерски мемориски уреди; компјутерски периферни уреди; акустични спојки; спојки [опрема за обработка на податоци]; оптички медиуми за податоци; оптички дискови; дискови [магнетни]; апарати за нуркачи; маски за нуркачи; костуми за нуркање; електронски табли за известување; електронски пенкала [единици за визуелно прикажување]; врвци за очила; окуларни инструменти; очила за сонце; факс машини; филтри за употреба во фотографија; флопи дискови; ленти за чистење на главата [снимање]; хигрометри; интегрирани кола; интеркомуникациски апарат; интерфејси [за компјутери]; машини за фактурирање; капаци за леќи; единици на магнетна лента [за компјутери]; магнетни ленти; лажички за мерење; метрономи; микропроцесори; модеми; машини за броење и сортирање пари; монитори [компјутерски хардвер]; монитори [компјутерски програми]; глумче [опрема за обработка на податоци]; оптички влакна [влакна] [нишки за спроведување на светлина]; оптичко стакло; оптички добра; часовници за паркинг; агломер [мерни инструменти]; радиотелеграфски уреди; радиотелефонски уреди; скенери

[опрема за обработка на податоци]; полупроводници; слајдови [фотографија]; ленти за снимање звук; апарат за демагнетизирање за магнетни ленти; телеграфски жици; телеграфи [апарат]; телепринтери; телепромптери; телеграфски машини за чукање; апарати за билети; предаватели [телекомуникации]; уреди за пренесување [телекомуникација]; мерачи на вакум; видеотелефонии; аларми-свирче; спортско свирче; чепиња за уши за нуркачи; мерачи на време за јајца; очила за спорт; маски за нуркање; заштитни кациги за спорт; навигациски апарати за возила [на компјутери во возилата]; програми за компјутерски игри; софтвер за компјутерски игри, снимен; компјутерски софтвер, можност за преземање; електронски изданија [за преземање]; компјутерски програми [софтвер за преземање]; компјутерски софтверски апликации, за преземање; емотикони за преземање за мобилни телефони; лични стерео систему; сателити за научни цели; потпирач за зглобови за употреба со компјутери; дигитални фото рамки; ремени за мобилен телефон; држачи за мобилен телефон; држачи адаптирани за лаптопи; антенски капачиња за мобилен телефон; футроли за паметни телефони; маски за паметни телефони; електронски кола и CD-ROM-ови кои овозможуваат снимање на автоматска програма за играње за користење на електронски музички инструменти; преносни медија плеери; преземање датотеки со слики; преземање графики за мобилни телефони, музички фајлови за преземање; тонови за преземање за мобилни телефони; DVD плеери; глобален систем за позиционирање [GPS]; УСБ флеш драјвови; компјутерски дискови; лаптоп компјутери; диоди што емитуваат светлина [LED]; органски диоди што емитуваат светлина [OLED]; уреди за заштита од несреќи за лична

употреба; заштитни маски; ремени за мобилни телефони; компаси; електрични врски; покривки за електрични приклучоци; дистрибутивни конзоли [електрична енергија]; комплети за употреба на телефони без употреба на раце; противпожарно црево; прскалка за противпожарно црево; програми за игри за домашни машини за видео игри; програми за игри за машини за видео игри во аркади; личен дигитален асистент; чепчиња за уши за пливање; соларни батерии; таблет компјутери; дигитални камери; електронски читачи на книги; паметни телефони; паметни часовници; паметни очила; системи за пратење на активност за носење; паметни прстени; стапови за селфи [рачни моноподи]; електронски интерактивни бели табли; електрични и електронски единици за ефекти за музички инструменти; аудио интерфејси; заштитни филмови прилагодени за компјутерски екрани; заштитни филмови прилагодени за паметни телефони; опрема за виртуелна реалност; лабораториски роботи, роботи за настава, роботи за безбедносен надзор, хуманоидни роботи со вештачка интелигенција; роботи за телеприсутност; торби адаптирани за лаптопи; торби и кутии за камери и фотографска опрема; компјутери за носење, џојстици за употреба со компјутери, освен за видео игри, сопрема за виртуелна реалност, паметни очила, батерии и полначи за електронски цигари; ракавици за податоци

кл. 14 благородни метали и нивни легури и шипки од благородни метали; кутии од благородни метали; петлици за ракави од благородни метали; брошеви за вратоврски од благородни метали; игли за вратоврски од благородни метали; уметнички дела од благородни метали; украсни игли од благородни метали; украси за чевли од благородни метали; статуи од благородни метали; статуетки од благородни метали;

накит, скапоцени и полу-скапоцени камења; имитација на накит и украси; скапоцени камења; хоролошки и хронометриски инструменти; брошеви; синџири [накит]; украси за привезоци за клучеви и привезоци за клучеви; украсни ситници; монети; значки, имено медали и / или монети; петици за ракави; обетки; златени нишки; кутии за скапоцен камен; кутии за накит; ѓердани; иглички [накит]; украсни игли; прстени; статуи од благородни метали; брошеви за вратоврски; часовници, рачни часовници и делови за нив; ремени за рачни часовници, белезии за рачни часовници, синџири за рачни часовници; кутии за рачни часовници; штоперици; орнаменти [накит]; украсни игли, игли за вратоврска; медали; привезоци за клучеви; привезоци за клучеви со приспособување; синџири за клучеви со приспособување; бижутерија; синџири за клучеви и кутии за клучеви од благородни метали и / или скапоцени камења; приврзоци; брезлетни [накит]; кутии за рачни часовници [презентација]; кутии за часовници; часовници и рачни часовници, електрични; сончев саат; дијаманти; накит за костуми; полу-скапоцени камења; уметнички дела од благородни метали; аларми; линиски манжетни; украсни игли [игли за вратоврска]; статуетки од благородни метали; значки од благородни метали; украси за чевли благородни метали; трофеи [награди]; комеморативни штитови; амајлии; монистра за правење накит, украсни игли за капи

кл. 16 хартија, картон; печатени материјали; книговезнички материјали; фотографии; канцелариски материјали и канцелариски реквизити, освен мебел; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметници и материјали за цртање; четки за боја; материјали за обука и настава; пластични обвивки, филмови и кеси за виткање и пакување; тип на печатач,

блокови за печатење; календари, книги, каталози, разгледници, постери, месечни изданија, печатени изданија, весници и списанија; честитки; инструменти за пишување; гумени печати; печати и штембили [канцелариски материјал]; подлоги за печати, подлоги за мастило; фото албуми; апарати за врамнување на уметнички слики, слики или фотографии; сликарски штафелај; мрсна хартија за кожа; држач за фотографии; мастила; марамици, тоалетна хартија, хартиени салфетки за остранување на шминка; хартиени бришачи; подметачи за јадење и подметачи за чаши од хатија или картон; хартија за пакување, хартија за виткање и материјали за пакување; водени бои што ги користат уметници; графички репродукции, портрети; литографи; пенкала, моливи, наливперо, пенкала на полнење; врвови за пенкала; држачи за пенкала; дополнувања за пенкала и предмети за пишување; лово за моливи; боички; мрсни боички; прибори за пенкала и моливи; острилки; машини за острење на моливи; спајалици; притискачи за хартија; игли за хартија, игли за цртање; пастелни боички; пасти и лепаци за канцелариска или куќна употреба; папиемаше; полица и кутии за хартија; држаи за писма; отворачи за писма; селотејп и кутија за селотејп; материјали за цртање, табли, оенкала и инструменти; комплети за цртање; албуми за марки и пари; кеси за канта за ѓубре; кеси за отпадоци; кеси за замрзивач; кеси за подароци; хартиени кеси; кеси за носење, кеси за сендвичи; кеси за сендвичи [од хартија]; хартиени кеси за забава; хартиени кеси за подароци; кеси за мраз, конусни хартиени кеси, пластични кеси за сендвич; кеси з аготвење во микробранова печка, хартиени кеси за пазарење; хартиени кеси; пластични кеси за пазарење, хартиени кеси за амбалажа; пластични кеси за амбалажа; пластични кеси за пакување;

хартиени кеси за отпадоци; поставени кеси; коверти; хартија за впивање; обележувачи за страни; обележувачи за книги; шкафови за канцелариски материјал; сликарско платно; тетратки; дневници; досие [канцелариски материјал]; блок за пишување; блок за белешки, хартија за пиување; хартија за цртање, комплети за пишување; кредит, црни табли, табли з апостери; држачи за пасош; држачи за чековна книшка; ластици за канцеларија; слики; матрици; производи за бришење, гуми за бришење, течности за бришење; електрични отворачи за писма; ноти; табли за бришење; украси и декорации од хартија и/или картон; хартиени марамици; хартиени салфетки; хартиени кеси за ручек; картонски кофчежи и куфери; боенки; извештаи; врзувачи за хартија; џебни нотези; фломастери; книги; комплети моливи со црно олово; комплети боички; ленири; подлоги за пишување; тератки за автограми; спајалици [канцелариски материјал]; хефталици [канцелариски машини]; ножици за селотејп [канцелариски материјал]; знаци за предупредување; уништувач на хартија; уништувач на ЦД за канцелариска и куќна употреба; машини и апарати за пластифицирање; електричен апарат за пакување со топлина за заштита за документи и фотографии; држачи и кутии за визит картички; хартиени декорации за кутии за ручек или храна; албуми; хартиени и пластични кеси [коверти, торбици], за пакување; папка; картонски или хартиени кутии; карти; држачи и кутии за печати и штембили; стрипови; компаси за цртање; хартиени ленти и картички за снимање на компјутерски програми; хартија за копирање [канцелариски материјал]; течности за корекција [канцелариски реквизити]; папки за документи; штитници за прсти [канцелариски реквизити]; знамиња [од хартија]; папки [канцелариски материјал]; папки за хартии;

гумирана лента [канцелариски материјал]; хартиени марамии; индекс картички; ленти за мастило; заштитна обвивка за хартии; етикети, не од текстил; мапи; музички честитки; билтени; блок [канцелариски материјал]; кутии со би за употреба во училишта; памфлети; уништувачи на хартија [за канцелариска употреба]; држачи за моливи; поштенски марки; налепници; хартиени салфетки; клинче з; билети; ленти за машини за пишување; машини за пишување [електрични или не-електрични]; хартија за виткање [канцелариски материјал]; четки за пишување; креда за пишување; плочки за пишување; прекривки [канцелариски материјал]; хартиени прекривки за саксии; ножици за хартија [канцелариски материјал]; хартија за заштита; кеси за готвење во микробранова печка; хартиени филтри за кафе; прирачници; везени украси [шеми]; ножеви за хартија [канцелариски реквизити]; хартиени чаршафи за маса; платнени чаршафи за маса; хартиени или каротнски табли со знаци; обележувачи на индекс картички; пакувања хартија; налепници за преносливи телефони; уметнички слики [слики], врамени и неврамени; хартиени бришачи; тоалетна хартија; ламинатори за документи за канцелариска употреба; картонски кутии за шапки; уреди за рашно етикетирање; пенкала за означување; палети за боја; четки за боја; четки за сликари; бришачи за табли за пишување; Хуап хартија за сликање и калиграфија; механички моливи; wash матрици за украсување на храна и пијалоци; значки за име [канцелариски реквизити], ленти за баркод; сјај за канцелариски цели; хартиени ознаки за багаж;; хартиени бришачи за чистење

кл. 18 кожа и имитација на кожа; животински кожи и делови од животински кожи; куфери и торби; чадори, чадори за сонце и бастуни;

камшици, узди и седло; јаки, ремени и облека за животни; торби; чанти; паричници, куфери, актовки, футроли за клучеви, торбички; аташе актовки; ранци; кеси за облека; торби за купување; кожени врвци; кожени појаси за рамо; ремени за седло, ремени за багаж; стапови; кутии за картички [кутии за хартија со белешки]; околувратници за животни или домашни миленици; чипка изработена од кожа или имитација на кожа; несесер; маска за животни; школски ташни; кожни ленти; рачки за куфер; куфери; комплети за патување; патни ковчежи; футроли за чадор; рачки за чадор; рачки за бастуни за одење; ремени за багаж; чанти за плажа; актовки; кутии и футроли, од кожа или кожа и картон или имитација на кожа; чанти; кожни ремени; планински стапови; музички кутии; мрежести кеси за шопинг; ранци; школски торби; вреќи за алати од кожа или имитации на кожа [празни]; патни торби; торби за игри; кеси, пливо и торбички од кожа за пакување; прекривки за мебел од кожа или имитации на кожа; рамки за чанти; торби со ремени за носење доенчиња; кошнички со тркала; футроли за клучеви; торби за спорт; облека за домашни миленици; ремени и торби со ремени за носење деца; прекривки за животни; узди, ремени и оглавници за домашни миленици и животни; рамки за чанта; кутии за визит-карти; рандселс [јапонски школски чанти]; ремени за водење деца, моторизирани куфери, ознаки за багаж; кожа

кл. 25 облека, обувки, капи; престилки; облека за плажа; опрема за капење, костуми за капење; спортска облека; водоотпорна облека; ракавици; ракавици без прсти; ремени [облека]; облека за деца, мажи и жени; облека за бебиња; пантолони за бебиња [облека]; лигавчиња, не од хартија; долна облека; облека за спиење и пижами; бањарки; прерамки; шапка; капи што се носат на глава;

штитници за сонце; штитници што се носат на глава; беретки; капи за капење и туширање; муфови; штитници за уши од студ; штитници за нозе од студ, без електрично греење; облека за носење околу врат, вратоврски, кравати, лептир машини; чорапи, хулахопки, подвезици; обувки, спортски обувки; влечки; обувки за плажа; костуми за маскембал; заштитни ракави; шамии; бандани [марами за околу врат]; сандали за бања; влечки за капење; чизми за скијање; чизми; прерамки за облека [трегери]; градници; кратки панталони [за носење]; женска поткошула; капути; манжетни; крзнени шалови; панделки за носење на глава [облека]; јакни [облека]; дресови [облека]; џемпери [шемизет]; трикотажа [облека]; надворешна облека; наметки; панталони; парки; пуловери; сандали; шалови; шамии; маици; комбинезон [долна облека]; заштитно одело; штитници за обувки; чизми за спорт; спортски дресови; костуми; костум за капење; маици со кратки ракави; панталони; долна облека; униформи; елеци; костуми за скијање на вода; стегачи за раце [облека]; долна облека; гимнастички чевли; корсет [долна облека]; облека за гимнастика; појаси за носење; облека за велосипедисти; маски за спиење; облека која содржи материји за слабење; везена облека; штитници за штикли за чевли кл. 28 игри, играчки и предмети за играње; апарати за видео игри; кукли; кадифени играчки; мечиња; статуетки за играње и комплети за играње; гимнастички и спортски предмети; топки за играње, гумени топки и балони; празнични декорации и украси; декорации и украси за новогодишни елки; украси за забава; играчки возила; електрични возила [играчки]; даски за сурфање; сноуборд; ролери; лизгалки; скејтборд; штитници или заштитни потполнки за спортови игри; воздушни пиштоли [играчки]; игри со табла; топки за игри; свончиња за

новогодишна елка; топки за билијард; маси за билијард; коцки за градење [играчки]; игри со табла; експлозивни бонбони [новогодишни бонбони што пукнуваат кога се отвораат]; чизми за лизгање со лизгалки; апарати и машинерија за куглање; игри со градење; свеќници за новогодишна елка; табли за дама; дама [игра]; шах; шаховски табли; новогодишна елка од синтетички материјали; држачи за новогодишна елка; магионичарска опрема; огномет играчка; кутии за коцки за играње; пикадо; коцки за играње; кревети за кукли; облека за кукли; куќи за акукли; соби за кукли; домино; табли за игри; табли [игри]; тегови; штитници за лакти [спортска опрема]; опрема за вежбање [растегнувачи]; опрема за возење на саеми/панаѓури; шишиња за храна за кукли; јадици; опрема за рибарење; пераји за пливање; макари за риболов; летечки дискови [играчки]; автоматски игри; палки за игри; апарати за игри; машини за видео игри; подвижни игри со екрани од течен кристал; машини за видео игри за аркади; ташни за голф; палки за голф; ракавици за голф; ракавици за игри и спорт; практични шеги; макари за летала; летала; штитници за колена [спортска опрема]; мах-јонг; џамлии за игри; марионети; театарски маски; маски за игри; мобили [играчки]; возила макети во размер; експлозивни каписли за забави, игранки; заштитни потполнки [дел од спортска опрема]; друштвени игри; експлозивни каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки за играње; тетараски кукли; рекети; тропалки [за играње]; игри со прстени; коњче за нишање; ролшуи; даски за едрење; скии; санки [спортска опрема]; лизгалки [предмети за играње]; меури од сапуница [предмети за играње]; вртимушки [играчки]; даски за скокање [спортска опрема]; статички велосипеди за вежбање; базени [за играње]; базени на надувавање; пераји за пливање; даски за пливање; мрежести ракавици за

пливање; игри на надување за базени; нишалки; маси за пинг-понг; играчки за домашни миленици; скии за воа; играчки за пливање, игри, спортови и активности вовода; топки за плажа; машини за забава, автоматски и со парички; торби за скии и даски за сурфање; бинго картички; мрежи за пеперутки; карти за играње; конфети; ролери со тркала во една редица; сложувалки; калеидоскопи; јарболи за даски за едрење; мрежи за вадење уловена риба за спортски риболовци; возила играчки со далечинско; тркала за рулет; снежни топки; обувки за снег; јапонски карти за играње; елеци за пливање; ремени за пливање; предмети за капење и пливање; пловечки предмети за пливање; водени крилја; мускули за пливање; хартиени капи за забави; апарати за боду билдинг; чипови за коцкање; грепкиза лотарија; макети во размер [играчки]; пачинко; апарати за забава [за играње]; роботи играчки; дронови [играчки]; катички за размена за игри; шатори за играње; конзоли за видео игри; џојстик за играње видео игри кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, јајца, млеко, сирење, путер, јогурт и други производи од млеко; јастиви масла и масти; бујон; бујонски концентрати; супа; супени концентрати; путер; кавијар; сирење; млечни производи; прехранбени производи направени од риба; храна подготвена од риба; матирано овошје; замрзнато овошје; овошни чипсови; маргарин; мармалад; месни желеа; месо конзервирано [конзервирано]; млечни пијалаци; конзервирани печурки; подготвени ореви; пасти [од џигер]; паштета [од џигер]; путер од кикирики; кикирики, обработен; грашок, конзервиран; овошна кора; чипс; помфрит; мекици од компири; салати; кисела зелка; колбаси; масло од сусам; препарати за правење супа; супи; тофу; салати од

зеленчук; препарати за супа од зеленчук; шлаг; јогурт; инстант супа; инстант чорба; инстант пире од компир; инстант месо супа; претходно подготвено јадење од кари; претходно варена чорба со кари; грицки; алги [за јадење]; преработено и конзервирано месо, риба, живина и дивеч; сланина; препарати за правење бујон; путер од чоколаден орев; сувомеснати производи; крокети; кристализирани овошја; риба, конзервирана; овошни желеа; овошни салати; овошје, конзервирано; пченкарно масло; маслиново масло за храна; суво грозје; доматино пюре; зеленчук, конзервиран; риба и морски плодови [кои не се живи]; преработени и конзервирани риби и морски плодови; риба и морски плодови, конзервирани; прехранбени производи направени од / подготвени од морски плодови за кулинарски цели; алгинати за кулинарски цели; конзервиран грав; шејкови со млеко; пијалаци со млеко во кои преовладува млеко; ферментирана храна од зеленчук [кимчи]; масло од сусам; тахини [паста од сусам]; пресувани алги; сурутка; алое вера подготвена за човечка исхрана; преработена риба; гнезда од птици за јадење; бактерии од млечна киселина; млеко од бадеми [пијалоци]; пијалаци на база на кикиритки; црева за правење колбаси; јакитори; јуба [тофу кожа]; тајине [подготвено месо, риба или зеленчук] кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз, тестенини и резанки од тесто; тапиока и саго; брашно и препарати направени од житарици; леб, колачи и слатки, чоколада; сладолед, шербет и други видови мраз за јадење; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, зачини, мирудии, ароматични мирудии; оцет, сосови и други зачини; мраз [замрзната вода]; бисквити; прашок за торти; јастиви украси за колачи; ароми за колачи; колачи од ориз; слатки и бонбони; чоколадо; чоколадни

пијалоци со млеко; пијалоци базирани на чоколадо; намази базирани на чоколадо; слатки за украсување на новогодишни елки; пијалоци од какао со млеко; производи од какао; пијалоци на база на какао; кафе пијалоци; ароми за кафе; мешавини и препарати за употреба како замена за кафе; пијалоци базирани на кафе; колачиња; пуканки; пченкарни снегулки; сладолед; кари [зачин]; крем од јајца; житни снегулки; ароми, освен етерични масла; слатки од мраз; овошни желеа [слаткарски производи]; тесто со ѓумбир; сируп; инфузии, не медицински; кечап; слатки; пастили [слаткарски производи]; пити со месо; маринади за месо, за домаќинство; палачинки; пастили [кондиторски производи]; колачи; паштета [колачи]; црн пипер; пици; пудинзи; равиоли; прополис за човечка исхрана; шеќер; васаби паста; соја сос; тестенини, резанки од тесто и вермикели; удон [тестенини од јапонски стил]; суши; ванила; вафли; замрзнат јогурт [слаткарски мраз]; переци; грицки на база на пченица; мешавини за грицкање кои се состојат од крекери, переци или готови пуканки; слатки со бадеми; ароматични препарати за храна; средства за спојување смеси за сладолед [јастиви мразови]; ролни леб; земички; колачи; карамели [бонбони]; гума за цвакање, не за медицински цели; пченкарен оброк; крекери; јастиви мразови; златен сируп; мраз, природен или вештачки; макарони; марципан; мајонез; овесна каша; пиперка [зачини]; пити; туршија; двопек; сол за готвење; сендвичи; сос од домати; зачини; шербети [ices]; шпагети; слатки [бонбони]; овошна пита; пченично брашно; преливи за салата; сос за месо; сос за тестенини; готови јадења со резанки од тесто; грицки врз основа на житарици; грицки врз основ на ориз; пченкарни снегулки; пченкарно брашно; пченкарен оброк; овесни снегулки; глюкоза за кулинарски цели; високо протеински плочки со

житарици; оброк; десертен крем [слаткарски производ]; овесна храна; паста од соја [додаток]; пијалоци базирани на чај; градинарски зачини, зачувани [зачини]; глутенски адитиви за кулинарски цели; овошни сосови; преработени семиња за употреба како зачини; рамен [јапонски јадење врз основа резанки од тесто]; грицки од сирење; сепбеј [крекери од ориз], бонбони за освежување на здивот кл. 35 големопродажба и малопродажба и нарачки пошта, кои се однесуваат на продажба на материјали за забава и празнични декорации и украси, сапуни, парфимерија, есенцијални масла, козметика, лосиони за коса, производи за нега на коса, тоалетни производи, средства за чистење на заби, средства за лична хигиена; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на средства за чистење, средства за полирање и абразивни средства, супстанции за перење, прибор за маникир, препарати за нега на нокти, лак за нокти, боја за нокти; вештачки нокти; Големопродажба и малопродажба и нарачки по пошта, кои се однесуваат на продажба на супстанции за диета, храна за бебиња, санитарни препарати, свеќи, фитили, стапчиња за палење, мазива, лубриканти, масла за бои; големопродажба и малопродажба и нарачки по пошта, кои се однесуваат на продажба на прибор за јадење, садови, комплекти за маникир, инструменти за бричење, жилети, машини и машински алати за кујни или за домаќинство, рачни алати; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта на филмови, камери, фото дискови, видеорекордери, аудио и визуелни производи, аудио и видео ленти, записи и дискови, инструменти и апарати за снимање, пренесување и / или репродукција на звуци и / или слики, телевизори, каетофони и / или рекордери, плеери за видео касети и / или

дискови и / или рекордери, радио; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на телефони, безжични телефони, мобилни телефони, футроли за мобилни телефони, украси и ремени за телефони, индикатори за повици, машини за пресметување, калкулатори; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на електронски и компјутерски игри, кинематографски филмови, светла, вентилатори, прибор за готвење, калапи за торти и колачи, тостери, печки, кујнски прибор, прибор и садови за служење или складирање на храна и / или пијалоци; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на стапчиња за јадење, инструменти за сечење, порцелан, предмети од порцелан, кристал, емајл, прибор од сребро, стакларија, предмети од теракота, керамика; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на фен за коса, ламби, абажури за ламби и делови и додатоци за нив; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на детски колички, балони, велосипедски свирки, часовници и рачни часовници и додатоци и делови и опрема за нив; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на накит и имитација на накит, украси [накит], легури од скапоцени метали, кутии од благородни метали; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на манжетни благородни метали, копчи за вратоврски од благородни метали, иглички од благородни метали; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на уметнички дела од благородни метали, украсни игли од благородни метали, украси за чевли од благородни метали, статуи од благородни метали, статуетки од благородни метали; големопродажба, малопродажба и нарачки по

пошта за продажба на музички кутии, музички инструменти, слики, фотографии, канцелариски материјал; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на хартиени кеси за отпадоци, хартиени салфетки за отстранување на шминка, хариени покривки за саксии, хартиени ленти, филтри за кафе; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на хартиени крпи за лице, детски хартиени салфетки, пакети хартија, хартиени обележувачи за книги; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на тоалетна хартија, хартиени салфетки, хартиени марамчиња, картонски или хартиени, хартиени салфетки, и хартиени марамчиња; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на бои и материјали за уметници, четки за бои, инструменти за пишување; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на печатени материјали, книги, весници, списанија и месечни изданија, честитки и новогодишни честитки; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на карти за играње, материјали за амбалажа и пакување; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на рамки и штандови за слики, лепила за канцелариска или куќна употреба; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на украси од кожа или имитација на кожа за мебел, кутии од кожа или имитација на кожа, футролли за клучеви од кожа или имитација на кожа; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на кутии од кожа или имитација на кожа, ремени за животни од кожа или имитација на кожа, ленти од кожа или имитација на кожа, ремени од кожа или имитација на кожа и прекривки за мебел од кожа или имитација на кожа; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за

продажба на кеси и багаж, чанти и паричници, чадори, бастуни за одење; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на мебел, огледала, закачалки и штипки, кутии и садови, плочки за имиња, мали предмети за дома, прибор за домаќинство или кујнски прибор и садови, чешли, сунѓери, четки, предмети за чистење; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на очила, рамки за очила и очила за сонце и кутии и додатоци за нив, текстил и текстилни производи, постелнина, постелнина, и чаршафи за маса, подлоги за маса, мебел, галантерија, марамчиња; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на облека, обувки и капи, копчиња, беџеви, ленти и плетенки, чипка и вез, штипки и украси за коса, трегери, украси за чевли, украси шапки, патенти и патенти за закопчување, теписи, ќилими и простирки; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на играчки, игри и предмети за играње, кукли, статуетки, спортски производи, украси за новогодишни елки; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на храна и пијалаци, слатки, цветни производи, ќибрити, пури, цигари и производи за пушачи; рекламирање; организирање изложби и саеми за комерцијални или рекламни цели; објавување на текстови за публицитет; промоција на продажбата [за другите]; рекламни агенции; бизнис менаџмент на изведувачите; агенции за увоз-извоз; собирање на информации во компјутерски бази на податоци; директно рекламирање по пошта; бизнис менаџмент на хотели; маркетиншко истражување; надворешно рекламирање; регрутирање на персонал; агенции за публицитет; радио рекламирање; телевизиско рекламирање; интернет рекламирање на компјутерска мрежа; услуги за јавни набавки за други [купување стоки и

услуги за други бизниси]; изнајмување рекламно време на комуникациски медиуми; канцелариски машини и опрема за изнајмување; изнајмување на автомати; рекламирање по пошта; комерцијалн лиценцирање на стоки и услуги на други; комерцијални информации и совети за потрошувачите [продавница за совети за потрошувачи]; демонстрација на стоки; маркетинг; презентација на стоки на комуникациски медиуми, за малопродажба; производство на рекламни филмови; односи со јавноста; публицитет; изнајмување на материјал за публицитет; изнајмување на рекламен простор; изнајмување на фотокопирни машини; изнајмување на канцелариски машини и опрема; промоција на продажбата за други; уредување на излози; промовирање на стоки и услуги на други преку издавање на трговски марки; телефонски маркетинг [телемаркетинг]; спроведување на програми за оние кои патуваат често со авион; финансиска ревизија; услуги за односи со медиумите; корпоративни комуникациски услуги; изнајмување канцелариска опрема во колективни објекти кл. 41 забава; забавни активности; забавни паркови, тематски паркови; аркадни услуги; образовни услуги; организирање, производство и презентација на шоу програми, концерти, претстави во живо, театарски претстави, изложби, спортски натпревари, спортски и културни активности; музички сали; кино; кино услуги; кабареи; филмски студија; дискотеки; клубови; објавување книги, текстови, списанија, весници и месечни списанија; библиотекарски услуги; обезбедување објекти за забава, изложби, концерти, шоу програми, претстави, спортски активности, игри, рекреативни и културни активности; здравствени клубови; услуги за летни кампови; обезбедување на информации во врска со образование,

забава, рекреација, спорт и култура; телевизиска и радио забава; производство на радио и телевизиски програми; филмска и видео продукција; изнајмување на кинематографски филмови, филмови, видео ленти, ласерски дискови, видео дискови и дигитални разноврсни [видео] дискови; изнајмување на звучни снимки; изнајмување на сценографија; детски градинки; клубови и салони опремени со аудио и визуелни апарати со уреди за пеење; соби и салони за игри; организирање избори за убавина; циркуси; курсеви за кореспонденција; услуги на забавувачи; организирање изложби за културни или образовни цели; игри; тренинг за гимнастика; обезбедување објекти за музеи [презентација, изложби]; оперативни лотарии; оркестарски услуги; планирање на забави [забава]; услуги за пишување сценарио; театарски претстави; зоолошки градини; електронско издаваштво; услуги за игри обезбедени онлајн [од компјутерска мрежа]; толкување [знаковен јазик]; стручно насочување [совет за образование или обука]; микрофилмување; услуги за компнирање музика; ноќни клубови; фотографија; филмска продукција на видео ленти; обезбедување караоке услуги; обезбедување електронски изданија на интернет [не може да се преземе]; објавување електронски книги и списанија на интернет; снимање на видео материјали; куглани; обезбедување на фитнес објекти во областа на бејзбол; обезбедување затворени бејзбол полиња; забава во природата на бејзбол [игри]; прикажување филмови на интернет; услуги за забава, имено, обезбедување на интерактивни електронски игри преку компјутерски мрежи; обезбедување привремена употреба на интерактивни игри кои не може да се преземат; услуги за здравствени клубови [обука за здравје и фитнес]; филмска продукција, освен рекламни филмови; кино

презентации; информации за образованието; информации за забава; услуги за игри обезбедени преку интернет од компјутерска мрежа; изнајмување опрема и апарати за игри; обезбедување објекти за голф; обезбедување електронски изданија на интернет, не може да се преземе; објавување на текстови, освен рекламни текстови; обезбедување објекти за рекреација; информации за рекреација; изнајмување на аудио и визуелна опрема; изнајмување камкордери; изнајмување на кинематографски филмови; изнајмување на апарати за осветлување за театарски сцени или телевизиски студија; изнајмување на филмови; изнајмување филмски проектори и додатоци; изнајмување радио и телевизиски апарати; изнајмување на сценографијата; изнајмување спортска опрема, освен возила; изнајмување спортски терени; изнајмување станици; изнајмување на сценографијата за сцени; изнајмување на видео камери; изнајмување на видео рекордери; изнајмување на видеокасети; изнајмување играчки; обука за животни; практична обука [демонстрации]; превод; организирање и спроведување на работилници [обука]; услуги за забава, имено, обезбедување на аудио и видео материјали, слики, телевизиски програми и видео снимки преку интернет компјутерска мрежа; обезбедување на слики, звук и видео преку интернет мрежи; давање информации за измислени ликови; обезбедување на онлајн музика, не може да се преземе; обезбедување на музика на интернет, не може да се преземе; обезбедување видеа на интернет, не може да се преземе; обезбедување на филмови, кои не можат да се преземат, преку услуги за пренос на видео по барање; обезбедување телевизиски програми, не може да се превземат, преку услуги за пренос на видео по барање; филмска дистрибуција; образовни

услуги обезбедени од помошници за лица со посебни потреби; испит за корисниците да се квалификуваат за пилоти; инженерски услуги за звук за настани; услуги на техничар за осветлување за настани; филмска режија, освен рекламни филмови

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн во врска со нив; индустриска анализа и индустриски истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; надзор и архитектонски консултации; архитектонски консултации; компјутерско програмирање; одржување на компјутерски софтвер; изработка на градежни планови; советување за заштитата на животната средина; индустриски дизајн; внатрешно уредување; услуги за дизајн на амбалажи; дизајнирање облека; графички дизајн; временска прогноза; урбано планирање; дуплирање на компјутерски програми; дизајн на компјутерски софтвер; инсталација на компјутерски софтвер; консултантски услуги во областа на компјутерски хардвер; конверзија на податоци или документи од физички на електронски носачи; креирање и одржување на веб-страници за други; конверзија на податоци на компјутерски програми и податоци [не физичка конверзија]; хостинг на компјутерски сајтови [веб-страници]; cloud computing; изнајмување на компјутери, советување за компјутерски софтвер; анализа на компјутерски системи; дизајн на компјутерски систем; советување за компјутерска технологија; дигитализација на документи [скенирање]; соведување за информатичка технологија [ИТ]; резервна копија на податоци надвор од локацијата; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб-страница; софтвер како услуга [SaaS]; советување за изработка на веб страница; внатрешно уредување; компјутерски и

технолошки услуги за обезбедување на компјутерски податоци и лични и финансиски информации и за откривање на неовластен пристап до податоци и информации; развој на компјутерски платформи; дизајн на бизнис картички; графички дизајн на промотивни материјали

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување; ресторани, кафулиња, кафетерии, барови, хали со ресторани, кантини, угостителски услуги; ресторани за самопослужување; снек барови; коктел салони; украсување на храна; украсување на торти; информации и совети во врска со подготовката на оброците; услуги на личен готвач; обезбедување и резервирање на објекти за привремено сместување и сместување, хотели, мотели, пансиони и обезбедување на информации во врска со нив; услуги што се однесуваат на резервација на соби во хотел од страна на туристички агенти или брокери; услуги за летни кампови [сместување]; обезбедување објекти за изложби; ресторани, кафулиња, кафетерии, барови, хали со ресторани, кантини и салони опремени со аудио и визуелни апарати со уреди за пеење; услуги за згрижување деца; детски јасли; туристички домови; бар услуги; уредување на храна и пијалаци за свадби; организирање на свадбени приеми [места за одржување]; изнајмување на електрични тостери, микробранови печки, плочи за загревање, апарати и прибор за подготовка на храна и пијалок; сместување за животни; обезбедување простор за кампови; изнајмување на столици, маси, чаршави, стакларија; изнајмување на апарати за готвење; изнајмување на апарати за вода за пиење; изнајмување простории за состаноци; изнајмување на привремено сместување; изнајмување на шатори; изнајмување преносни објекти

(210) **TM 2019/116** (220) 25/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) **Туристичка агенција АТЛАНТИК**
ДООЕЛ Штип

ул. Ванчо Прке блок Д 2 лок.1, 2000, Штип,
МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, зелена, темнозелена, жолта,
драп, виолетова, црна, бела

(531) 01.05.07;02.09.04

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, организирање
патувања, организирање крстарења,
придружување патници, превезување
патници, резервации за превоз, резервации
за патувања, разгледувања на културни
знаменитости и обиколки (туризам), автобуски
превоз, бродски превоз, воздушен транспорт,
изнајмување автобуси, изнајмување
автомобили, изнајмување возила
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалаци, привремено сместување, бироа за
сместување (хотели, агенции), изнајмување
за времено сместување, резервирање за
сместување, услуги во барови, бифеа,
кафетерии (експрес ресторани), услуги на
кампови за летување, служење храна и
пијалаци, резервирање хотели, хотели,
пансиони, мотели, ресторани, ресторани со
самопослужување, летувалишта

(210) **TM 2019/117** (220) 25/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) **Tropicana Products, Inc**
1001 13th Avenue East, Bradenton, Florida
34208, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, жолта, портокалова

(531) 27.05.07;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерални и сода води и други
безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
правене пијалаци; газирани безалкохолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци; енергетски
пијалаци; изотонични пијалаци; спортски
пијалаци; пијалаци кои содржат витамини;
води со вкус; прашоци за шумливи пијалаци;
смугија; пијалаци на база на кокос

(210) **TM 2019/119** (220) 28/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) **GOFI-Group of finance and investment**
S.A.

Via Pocobelli 14, 6815 Melide, CH

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црвена, сива

(531) 27.05.09

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 банкарство и банкарски услуги

(210) **TM 2019/120** (220) 28/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) **GOFI-Group of finance and investment S.A.**

Via Pocobelli 14, 6815 Melide, CH
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

**ЕУРОСТАНДАРД
Банка**

(591) сина, црвена, сива
(531) 27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 банкарство и банкарски услуги

(210) **TM 2019/121** (220) 28/01/2019
(442) 31/03/2019

(300)
(731) **GOFI-Group of finance and investment S.A.**

Via Pocobelli 14, 6815 Melide, CH
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

**ЕУРОСТАНДАРД
Банка**

(531) 27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 банкарство и банкарски услуги

(210) **TM 2019/122** (220) 28/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) **GOFI-Group of finance and investment S.A.**

Via Pocobelli 14, 6815 Melide, CH
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 банкарство и банкарски услуги

(210) **TM 2019/123** (220) 28/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) **ДГПИ СИТИ БИЛД ДООЕЛ Скопје**
ул. Методија Шаторов - Шарло бр. 7/1-5,
Скопје, МК
(540)

CITY BUILD

(591) бела и сина
(531) 14.07.01;26.01.18
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 неметални градежни материјали
кл. 37 градежни конструкции, поправки
кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2019/128** (220) 29/01/2019
(442) 31/03/2019

(300)
(731) **Приватна високообразовна установа**
УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ
Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада бр. 60 , 1000,
Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, сина, сива

(531) 01.11.10;27.05.09

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти; материјали за обука и
настава (освен апарати)

кл. 41 образовни услуги; подготвување
настава; забава; спортски и културни
активности

(210) ТМ 2019/129 (220) 29/01/2019

(442) 31/03/2019

(300)

(731) Приватна високообразовна установа
УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ
Скопје

Бул. 3-та Македонска бригада бр. 60 , 1000,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

UNIVERSITY AMERICAN COLLEGE SKOPJE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти; материјали за обука и
настава (освен апарати)

кл. 41 образовни услуги; подготвување
настава; забава; спортски и културни
активности

(210) ТМ 2019/132 (220) 30/01/2019

(442) 31/03/2019

(731) Друштво за производство,
градешништво, транспорт, трговија,
туризам и услуги ЏАН Нади и други ДОО
експорт-импорт Гостивар
ул.Браќа Гиноси бр. 111 , 1230, Гостивар,
МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, цигла, жолта, зелена,
виолетова, сива, бела

(531) 27.05.09;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 завеси, држачи за завеси од текстилни
материјали, завеси за врати, завеси за
туширање од текстил или пластика,
материјали (текстилни материјали), мрежи
против комарци, платна (постелнина),
подметки од текстил, постелнина, прекривки
за кревети, свила (платно), ткаенини,
трикотажа, чаршафи и постелнина за
домаќинство, ќебиња

кл. 27 теписи, душеци за гимнастика,
килимчиња за автомобили, килимчиња за
пред врата, подни простирки огноотпорни за
пред камин, прекривки за подови, простирки
од трска, простирки против лизгање во бањи,
текстилни тапети, хартиени тапети, сидни
висечки декорации што не се од текстил

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на: теписи, душеци за
гимнастика, килимчиња за автомобили,
килимчиња за пред врата, подни простирки

огноотпорни за пред камин, прекривки за подови, простирки од трска, простирки против лизгање во бањи, текстилни тапети, хартиени тапети, сидни висечки декорации што не се од текстил, завеси, држачи за завеси од текстилни материјали, завеси за врати, завеси за туширање од текстил или пластика, материјали (текстилни материјали), мрежи против комарци, платна (постелнина), подметки од текстил, постелнина, прекривки за кревети, свила (платно), ткаенини, трикотажа, чаршафи и постелнина за домаќинство, ќебиња, алки за завеси, бамбус, внатрешни ролетни за прозорци (ролетни) (мебел), врвки за завеси, двоседи, троседи, дрвени украси, детски креветчиња, душеци, завеси од бамбус, закачалки, заштитни мрежи за врати, изложбени витрини (мебел), канцелариски мебел, каучи, комоди со фиоки, кревети, креденци, куки за завеси, лулки, колевки, маси, мебел, мијалници, огледала, ормани за облека, палки за завеси, полица, работни маси, рамки за слики, софи, столарија, столчиња, табуретки, фотели, шанкови

(210) ТМ 2019/133 (220) 30/01/2019
(442) 31/03/2019

(300)

(731) Друштво за производство,
градешништво, транспорт, трговија,
туризам и услуги ЦАН Нади и други ДОО
експорт-импорт Гостивар
ул.Браќа Гиноски бр. 111 , 1230, Гостивар,
МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела

(531) 27.05.11;27.05.17;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 завеси, држачи за завеси од текстилни материјали, завеси за врати, завеси за туширање од текстил или пластика, материјали (текстилни материјали), мрежи против комарци, платна (постелнина), подметки од текстил, постелнина, прекривки за кревети, свила (платно), ткаенини, трикотажа, чаршафи и постелнина за домаќинство, ќебиња

кл. 27 теписи, душеци за гимнастика, ќилимчиња за автомобили, ќилимчиња за пред врата, подни простирки огноотпорни за пред камин, прекривки за подови, простирки од трска, простирки против лизгање во бањи, текстилни тапети, хартиени тапети, сидни висечки декорации што не се од текстил
кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: теписи, душеци за гимнастика, ќилимчиња за автомобили, ќилимчиња за пред врата, подни простирки огноотпорни за пред камин, прекривки за подови, простирки од трска, простирки против лизгање во бањи, текстилни тапети, хартиени тапети, сидни висечки декорации што не се од текстил, завеси, држачи за завеси од текстилни материјали, завеси за врати, завеси за туширање од текстил или пластика, материјали (текстилни материјали), мрежи против комарци, платна (постелнина), подметки од текстил, постелнина, прекривки за кревети, свила (платно), ткаенини, трикотажа, чаршафи и постелнина за

домаќинство, ќебиња, алки за завеси, бамбус, внатрешни ролетни за прозорци (ролетни) (мебел), врвки за завеси, двоседи, троседи, дрвени украси, детски креветчиња, душеци, завеси од бамбус, закачалки, заштитни мрежи за врати, изложбени витрини (мебел), канцелариски мебел, каучи, комоди со фиоки, кревети, креденци, куки за завеси, лулки, колевки, маси, мебел, мијалници, огледала, ормани за облека, палки за завеси, полици, работни маси, рамки за слики, софи, столарија, столчиња, табуретки, фотели, шанкови

(210) ТМ 2019/134 (220) 31/01/2019
(442) 31/03/2019

(731) Друштво за производство, трговија, услуги и посредништво АЛБУМ СХИСХА ДООЕЛ Скопје

ул. Самоилова бр. 4Б, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, портокалова, зелена, сина, црвена

(531) 26.01.16;26.01.18;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување пијалоци

(210) ТМ 2019/214 (220) 13/02/2019
(442) 31/03/2019

(300)

(731) ЦЕРМАТ ДОО

Новачки Пат бб, 7000, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



CERMAT Delicia HEART CAKE

(591) црвена, сина, жолта златна, бела и црна

(531)

05.07.09;21.01.01;27.01.01;27.01.10;27.05.17;28.11.00

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед, замрзнати десерти, сладолед торти

(210) ТМ 2019/215 (220) 14/02/2019
(442) 31/03/2019

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златан, зелена, темно зелена, црвена, бела, светло кафена

(531)

26.02.00;26.05.00;27.05.17;27.07.17;29.01.02;29.01.03;29.01.06

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(210) ТМ 2019/216 (220) 14/02/2019
(442) 31/03/2019

(300)

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) златна, бела, црвена, зелена, светло
кафена

(531)

26.05.00;27.07.17;29.01.02;29.01.03;29.01.06;2
9.01.12

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(210) ТМ 2019/217 (220) 14/02/2019
(442) 31/03/2019

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) златна, зелена, темно зелена, црвена,
бела, кафена

(531)

19.07.00;19.08.00;27.05.17;29.01.02;29.01.06;2
9.01.12

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(210) ТМ 2019/218 (220) 14/02/2019
(442) 31/03/2019

(300)

(731) **PODRAVKA prehrambena industrija,**
d.d.

Ante Starčevića 32, 48 000, Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Ovselino

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 инстант каша; каша со база на млеко за
исхрана; житарици за појадок; житарици за
топол појадок; житарици за појадок што
содржат влакна; житарици за појадок; каша и
жито; житарици

(210) ТМ 2019/219 (220) 14/02/2019
(442) 31/03/2019

(300)

(731) **PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.**

Ante Starčevića 32, 48 000, Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Cornelino

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 инстант каша; каша со база на млеко за исхрана; житарици за појадок; житарици за топол појадок; житарици за појадок што содржат влакна; житарици за појадок; каша и жито; житарици

(210) **TM 2019/222** (220) 14/02/2019

(442) 31/03/2019

(300) 018001001 18/12/2018 EM

(731) **HSB Chemie GmbH**

Lilienstr. 15, 20095, Hamburg, DE

(740) Адвокатско друштво Величковски

Скопје

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(540)



(531)

26.01.12;27.05.17;27.05.25;29.01.06;29.01.08

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи;

материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за

боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива; соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување; горива

(вклучително и течни горива за мотори) и материи за осветлување; свеќи и фитили за осветлување

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска

употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола, азбест, лискун и производите од овие материјали што не се вклучени во другите класи; пресувани пластични материјали кои се користат во производството; материјали за обвивање, за заптисување и за изолација; неметални еластични цевки

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата;

канцелариски работи; административна обработка на податоци; аукции и аукциски услуги; консултантски и помошни услуги во рекламирање, маркетинг и промоција на продажбата; деловна анализа, истражувачки и информативни услуги; сметководство, книговодство и ревизија; услуги поврзани со лојалноста на клиентите, програми за поттикнување и бонуси; саем за трговија и комерцијални изложбени услуги; помош во деловни работи, деловно управување и административни услуги; истражување на пазарот; односи со јавноста; управување со персоналот и регрутирање; демонстрации и презентации на производ; собирање и систематизација на деловните податоци; менаџмент консултантски услуги; изнајмување на канцелариска машини и опрема; изнајмување на автомати; дистрибуција на рекламни, маркетинг и промотивни материјали; обезбедување на рекламен простор, време и медиуми; услуги за малопродажба и големопродажба на хемиски производи за индустриски, научни, фотографски, земјоделски, хортикултурни и шумарски цели; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубрива; агенси за гасење пожар; агенси за калење и заварување метал; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; агенси за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата; храна за животни; адитиви за добиточна храна; лакови и фирнаџи; градежни материјали (неметални); градежни материјали од алуминиум, винил, силикон и пластика; производи за лична нега; средства за чистење; фармацевтски и природни лекови; гума, сурова или делумно обработена; храна; Витамини, витамински препарати, додатоци за храна базирани на минерали; масла; витамински додатоци; витамински и минерални препарати;

фармацевтски и ветеринарни производи; препарати за миење и белење; средства за чистење, полирање, рибање и абразиви; сапуни; парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; препарати за нега на забите; он-лајн услуги за малопродажба и големопродажба на хемикалии за индустриска, научна, фотографска, земјоделска, градинарска и шумарска употреба
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; утовар
 и истовар на возила; полнење на вендинг машини и контејнери; услуги за навигација [локација, пат и планирање на курсот]; паркирање и паркирање на возила; поштенски и курирски услуги; транспортни услуги за спасување, и услуги за обновување, влечење и дигање; транспорт и испорака на стоки; транспорт на товар и карго и услуги за отстранување; изнајмување на транспортни средства

(210) **TM 2019/223** (220) 14/02/2019
 (442) 31/03/2019

(300) 018001838 18/12/2018 EM

(731) **HSH Chemie GmbH**

Lilienstr. 15, 20095, Hamburg, DE

(740) Адвокатско друштво Величковски
 Скопје

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
 (540)



(531) 26.01.12;27.05.17;29.01.06;29.01.08

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за

боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 4 индустриски масла и масти; мазира; соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување; горива (вклучително и течни горива за мотори) и материи за осветлување; свеќи и фитили за осветлување

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска

употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола, азбест, лискун и производите од овие материјали што не се вклучени во другите класи; пресувани пластични материјали кои

се користат во производството; материјали за обвивање, за заптисување и за изолација; неметални еластични цевки

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; административна обработка на податоци; аукции и аукциски услуги; консултантски и помошни услуги во рекламирање, маркетинг и промоција на продажбата; деловна анализа, истражувачки и информативни услуги; сметководство,

книговодство и ревизија; услуги поврзани со лојалноста на клиентите, програми за поттикнување и бонуси; саем за трговија и комерцијални изложбени услуги; помош во деловни работи, деловно управување и административни услуги; истражување на пазарот; односи со јавноста; управување со персоналот и регрутирање; демонстрации и презентации на производ; собирање и систематизација на деловните податоци;

менаџмент консултантски услуги; изнајмување на канцелариска машини и опрема; изнајмување на автомати; дистрибуција на рекламни, маркетинг и промотивни материјали; обезбедување на рекламен простор, време и медиуми; услуги за малопродажба и големопродажба на хемиски производи за индустриски, научни,

фотографски, земјоделски, хортикултурни и шумарски цели; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубрива; агенси за гасење пожар; агенси за калење и заварување метал; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; агенси за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата ;

храна за животни; адитиви за добиточна храна; лакови и фирнајзи ; градежни

храна; лакови и фирнајзи ; градежни


храна; лакови и фирнајзи ; градежни

материјали (неметални); градежни материјали од алуминиум, винил, силикон и пластика; производи за лична нега; средства за чистење; фармацевтски и природни лекови; гума, сурова или делумно обработена; храна; Витамини, витамински препарати, додатоци за храна базирани на минерали; масла; витамински додатоци; витамински и минерални препарати; фармацевтски и ветеринарни производи; препарати за миене и белење; средства за чистење, полирање, рибање и абразиви; сапуни; парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; препарати за нега на забите; он-лајн услуги за малопродажба и големопродажба на хемикалии за индустриска, научна, фотографска, земјоделска, градинарска и шумарска употреба
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; утовар
 и истовар на возила; полнење на вендинг машини и контејнери; услуги за навигација [локација, пат и планирање на курсот]; паркирање и паркирање на возила; поштенски и курирски услуги; транспортни услуги за спасување, и услуги за обновување, влечење и дигање; транспорт и

испорака на стоки; транспорт на товар и карго и услуги за отстранување; изнајмување на транспортни средства

(210) **ТМ 2019/228** (220) 15/02/2019
 (442) 31/03/2019

(731) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. Шишка бр. 37, 1430, Кавадарци, МК
 (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) црвена, жолта златна, бела
 (531)
 05.07.01;05.07.02;05.07.03;27.01.02;27.05.17;2
 7.05.25;28.11.00
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 пиво

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	МК/Т/2018/1282
1	МК/Т/2019/0002
1	МК/Т/2019/0003
1	МК/Т/2019/0007
1	МК/Т/2019/0009
1	МК/Т/2019/0222
1	МК/Т/2019/0223
2	МК/Т/2018/1282
2	МК/Т/2019/0222
2	МК/Т/2019/0223
3	МК/Т/2018/1255
3	МК/Т/2018/1310
3	МК/Т/2019/0114
3	МК/Т/2019/0115
3	МК/Т/2019/0222
3	МК/Т/2019/0223
4	МК/Т/2019/0002
4	МК/Т/2019/0003
4	МК/Т/2019/0004
4	МК/Т/2019/0005
4	МК/Т/2019/0008
4	МК/Т/2019/0010
4	МК/Т/2019/0011
4	МК/Т/2019/0012
4	МК/Т/2019/0222
4	МК/Т/2019/0223
5	МК/Т/2016/0179
5	МК/Т/2018/1255
5	МК/Т/2018/1292
5	МК/Т/2018/1309
5	МК/Т/2018/1313
5	МК/Т/2019/0071
5	МК/Т/2019/0082
5	МК/Т/2019/0222
5	МК/Т/2019/0223

9	МК/Т/2016/1236
9	МК/Т/2018/1299
9	МК/Т/2018/1301
9	МК/Т/2019/0114
9	МК/Т/2019/0115
10	МК/Т/2018/1255
10	МК/Т/2018/1309
10	МК/Т/2018/1313
10	МК/Т/2019/0071
14	МК/Т/2016/1236
14	МК/Т/2018/1257
14	МК/Т/2019/0114
14	МК/Т/2019/0115
16	МК/Т/2018/0812
16	МК/Т/2018/1249
16	МК/Т/2019/0114
16	МК/Т/2019/0115
16	МК/Т/2019/0128
16	МК/Т/2019/0129
17	МК/Т/2019/0222
17	МК/Т/2019/0223
18	МК/Т/2018/1257
18	МК/Т/2018/1282
18	МК/Т/2019/0114
18	МК/Т/2019/0115
19	МК/Т/2019/0123
19	МК/Т/2019/0222
19	МК/Т/2019/0223
20	МК/Т/2018/1282
22	МК/Т/2018/1282
23	МК/Т/2018/1282
24	МК/Т/2018/1282
24	МК/Т/2019/0132
24	МК/Т/2019/0133
25	МК/Т/2018/1155
25	МК/Т/2018/1282

25	МК/Т/2018/1304
25	МК/Т/2019/0110
25	МК/Т/2019/0111
25	МК/Т/2019/0112
25	МК/Т/2019/0113
25	МК/Т/2019/0114
25	МК/Т/2019/0115
26	МК/Т/2018/1282
26	МК/Т/2018/1304
27	МК/Т/2019/0132
27	МК/Т/2019/0133
28	МК/Т/2016/1236
28	МК/Т/2018/1282
28	МК/Т/2019/0114
28	МК/Т/2019/0115
29	МК/Т/2015/0556
29	МК/Т/2018/0163
29	МК/Т/2018/0855
29	МК/Т/2018/1291
29	МК/Т/2019/0001
29	МК/Т/2019/0083
29	МК/Т/2019/0106
29	МК/Т/2019/0114
29	МК/Т/2019/0115
30	МК/Т/2018/0163
30	МК/Т/2018/0693
30	МК/Т/2018/0855
30	МК/Т/2018/1172
30	МК/Т/2018/1291
30	МК/Т/2019/0014
30	МК/Т/2019/0015
30	МК/Т/2019/0083
30	МК/Т/2019/0086
30	МК/Т/2019/0087
30	МК/Т/2019/0106
30	МК/Т/2019/0114



30	MK/T/2019/0115
30	MK/T/2019/0214
30	MK/T/2019/0218
30	MK/T/2019/0219
31	MK/T/2018/0163
31	MK/T/2019/0215
31	MK/T/2019/0216
31	MK/T/2019/0217
32	MK/T/2018/0855
32	MK/T/2018/1289
32	MK/T/2018/1318
32	MK/T/2018/1319
32	MK/T/2018/1320
32	MK/T/2019/0077
32	MK/T/2019/0083
32	MK/T/2019/0085
32	MK/T/2019/0106
32	MK/T/2019/0117
32	MK/T/2019/0215
32	MK/T/2019/0216
32	MK/T/2019/0217
32	MK/T/2019/0228
33	MK/T/2019/0077
34	MK/T/2018/1074
34	MK/T/2018/1075
34	MK/T/2018/1076
34	MK/T/2018/1077
34	MK/T/2018/1096
34	MK/T/2018/1101
34	MK/T/2018/1105
34	MK/T/2018/1193
34	MK/T/2018/1194
34	MK/T/2018/1195
34	MK/T/2018/1232
35	MK/T/2017/1177
35	MK/T/2017/1179

35	MK/T/2018/0163
35	MK/T/2018/0812
35	MK/T/2018/1155
35	MK/T/2018/1249
35	MK/T/2018/1257
35	MK/T/2018/1271
35	MK/T/2018/1272
35	MK/T/2018/1278
35	MK/T/2018/1282
35	MK/T/2018/1299
35	MK/T/2018/1301
35	MK/T/2019/0006
35	MK/T/2019/0014
35	MK/T/2019/0015
35	MK/T/2019/0083
35	MK/T/2019/0110
35	MK/T/2019/0111
35	MK/T/2019/0112
35	MK/T/2019/0113
35	MK/T/2019/0114
35	MK/T/2019/0115
35	MK/T/2019/0132
35	MK/T/2019/0133
35	MK/T/2019/0222
35	MK/T/2019/0223
36	MK/T/2018/1256
36	MK/T/2018/1299
36	MK/T/2018/1301
36	MK/T/2019/0119
36	MK/T/2019/0120
36	MK/T/2019/0121
36	MK/T/2019/0122
37	MK/T/2019/0002
37	MK/T/2019/0003
37	MK/T/2019/0123
38	MK/T/2018/1299

38	MK/T/2018/1301
39	MK/T/2019/0116
39	MK/T/2019/0222
39	MK/T/2019/0223
40	MK/T/2018/1304
40	MK/T/2019/0123
41	MK/T/2016/1236
41	MK/T/2017/1177
41	MK/T/2017/1179
41	MK/T/2018/0812
41	MK/T/2018/1249
41	MK/T/2018/1278
41	MK/T/2018/1299
41	MK/T/2018/1301
41	MK/T/2019/0006
41	MK/T/2019/0114
41	MK/T/2019/0115
41	MK/T/2019/0128
41	MK/T/2019/0129
42	MK/T/2018/1282
42	MK/T/2018/1299
42	MK/T/2018/1301
42	MK/T/2019/0006
42	MK/T/2019/0114
42	MK/T/2019/0115
43	MK/T/2018/1172
43	MK/T/2019/0083
43	MK/T/2019/0114
43	MK/T/2019/0115
43	MK/T/2019/0116
43	MK/T/2019/0134
44	MK/T/2019/0071
45	MK/T/2018/1299
45	MK/T/2018/1301



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
British American Tobacco (Brands) Limited	MK/T/2018/1074
British American Tobacco (Brands) Limited	MK/T/2018/1075
British American Tobacco (Brands) Limited,	MK/T/2018/1076
British American Tobacco (Brands) Limited,	MK/T/2018/1077
British American Tobacco (Brands) Limited,	MK/T/2018/1096
British American Tobacco (Brands) Limited,	MK/T/2018/1101
British American Tobacco (Brands) Limited,	MK/T/2018/1105
British American Tobacco (Brands) Limited,	MK/T/2018/1193
British American Tobacco (Brands) Limited,	MK/T/2018/1194
British American Tobacco (Brands) Limited,	MK/T/2018/1195
British American Tobacco (Brands) Limited,	MK/T/2018/1232
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2018/1310
EWOPHARMA AG	MK/T/2018/1255
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	MK/T/2019/0002
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	MK/T/2019/0003
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	MK/T/2019/0004
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	MK/T/2019/0005
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	MK/T/2019/0006
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	MK/T/2019/0007
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	MK/T/2019/0008
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	MK/T/2019/0009
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	MK/T/2019/0010
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	MK/T/2019/0011
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	MK/T/2019/0012
Facebook, Inc	MK/T/2018/1256
GOFI-Group of finance and investment S.A.	MK/T/2019/0119



GOFI-Group of finance and investment S.A.	MK/T/2019/0120
GOFI-Group of finance and investment S.A.	MK/T/2019/0121
GOFI-Group of finance and investment S.A.	MK/T/2019/0122
Global Standard gemeinnützige GmbH	MK/T/2018/1282
HSH Chemie GmbH	MK/T/2019/0222
HSH Chemie GmbH	MK/T/2019/0223
INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory	MK/T/2018/1313
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/0085
MELISSA KIKIZAS ANONYMN VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA TROFIMON	MK/T/2018/1291
NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.	MK/T/2018/1292
NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.	MK/T/2019/0082
PODRAVKA prehrabena industrija, d.d.	MK/T/2019/0218
PODRAVKA prehrabena industrija, d.d.	MK/T/2019/0219
Pharmacia & Upjohn Company LLC	MK/T/2019/0071
Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan)	MK/T/2018/1299
Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan)	MK/T/2018/1301
Sanrio Company, Ltd.	MK/T/2019/0114
Sanrio Company, Ltd.	MK/T/2019/0115
Tropicana Products, Inc	MK/T/2019/0117
Бобан Милошески	MK/T/2017/1177
Бобан Милошески	MK/T/2017/1179
Бобан Петровски	MK/T/2018/1304
ДГПИ СИТИ БИЛД ДООЕЛ Скопје	MK/T/2019/0123
ДООЕЛ ФОРЕВЕР ШУС Скопје	MK/T/2019/0110
Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2016/1236
Друштво за производство и трговија БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО Скопје	MK/T/2019/0086
Друштво за производство и трговија БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО Скопје	MK/T/2019/0087
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз Скопје	MK/T/2019/0001
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово	MK/T/2018/0163
Друштво за производство и трговија ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован ДООЕЛ експорт-импорт Илинден	MK/T/2019/0111
Друштво за производство и трговија ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован ДООЕЛ експорт-импорт Илинден	MK/T/2019/0112
Друштво за производство и трговија ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован ДООЕЛ експорт-импорт Илинден	MK/T/2019/0113



Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/2019/0014
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/2019/0015
Друштво за производство на мелнички, пекарски слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/2018/0855
Друштво за производство, градешништво, транспорт, трговија, туризам и услуги ЏАН Нади и други ДОО експорт-импорт Гостивар	МК/Т/2019/0132
Друштво за производство, градешништво, транспорт, трговија, туризам и услуги ЏАН Нади и други ДОО експорт-импорт Гостивар	МК/Т/2019/0133
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0106
Друштво за производство, трговија, услуги и посредништво АЛБУМ СХИСХА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0134
Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/2018/0812
Друштво за трговија и услуги РАКУПЕН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/1249
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт импорт Скопје	МК/Т/2018/1271
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт импорт Скопје	МК/Т/2018/1272
Златевски Љубиша	МК/Т/2018/1289
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/2019/0228
ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2015/0556
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје	МК/Т/2018/0693
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/Т/2018/1172
ПЗУ Билна аптека Стојанови	МК/Т/2016/0179
ПРОВИДЕНС ДОО	МК/Т/2018/1309
Приватна високообразовна установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ Скопје	МК/Т/2019/0128
Приватна високообразовна установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ Скопје	МК/Т/2019/0129
САРА КОЛАНТ ДООЕЛ	МК/Т/2018/1155
СКУП-МАКЕДОНИЈА	МК/Т/2018/1278
Славко Ѓорѓиев	МК/Т/2019/0077
ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ	МК/Т/2018/1318
ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ	МК/Т/2018/1319
ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ	МК/Т/2018/1320



Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/2019/0215
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/2019/0216
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/2019/0217
Туристичка агенција АТЛАНТИК ДООЕЛ Штип	МК/Т/2019/0116
Фисник Садики и Касим Касами	МК/Т/2019/0083
ЦЕРМАТ ДОО	МК/Т/2019/0214
ШПРЕХЈА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/1257

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **27130** (151) 12/03/2019

(210) ТМ 2010/89 (220) 04/02/2010

(181) 04/02/2020

(450) 31/03/2019

(732) **ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје**
ул. Миле Поп Јорданов бр. 23-а/5, Карпош,
1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, сина, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за лекови, хемиски препарати за медицинска употреба, хемиски препарати за фармацевтска употреба, хемиско-фармацевтски производи, диететски супстанции за медицинска употреба, билки (лековити билки), билни чаеви за медицинска употреба, прехранбени производи за медицинска употреба, лековити корења, медицински чај, минерални додатоци за храната, лекови за луѓе, матична млеч за медицинска употреба, пилули за фармацевтска употреба, средства за закрепнување (лекови)

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, трговија на големо и мало со: фармацевтски препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за лекови,

хемиски препарати за медицинска употреба, хемиски препарати за фармацевтска употреба, хемиско-фармацевтски производи, диететски супстанции за медицинска употреба, билки (лековити билки), билни чаеви за медицинска употреба, прехранбени производи за медицинска употреба, лековити корења, медицински чај, минерални додатоци за храната, лекови за луѓе, матична млеч за медицинска употреба, пилули за фармацевтска употреба, средства за закрепнување (лекови)

(111) **27146** (151) 13/03/2019

(210) ТМ 2011/250 (220) 17/03/2011

(181) 17/03/2021

(450) 31/03/2019

(732) **Занаетчиска комора Скопје**
ул.Битпазарска бр.12, Скопје, МК
 (540)



(591) жолта и сина

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
 кл. 41 образовни услуги; обука, забава; спортски и културни активности
 кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **27133** (151) 12/03/2019

(210) ТМ 2013/527 (220) 03/06/2013

(181) 03/06/2023

(450) 31/03/2019

(732) **ДООЕЛ Ликуки-Хоме****ул.Јорго Костовски бр.46, 7000 Битола, МК**

(740) ДООЕЛ Ликуки-Хоме

ул.Ѓорѓи Ѓорѓиевски бб, Кременица, 7000

Битола

(540)



(591) зелена, сребрена, бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална вода, сода вода и
безалкохолни пијалоци(111) **27123** (151) 12/03/2019

(210) ТМ 2013/725 (220) 26/07/2013

(181) 26/07/2023

(450) 31/03/2019

(732) **Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги ТАНИ-
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Тетово улица „И. Р. ЛОЛА,, бб, МК**

(740) Африм Усеини

ул.„Киевска“ бр.8, Тетово

(540)



(591) плава

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња за еднократна
употребакл. 5 хигиенски пелени и салфетки,
хигиенски производи за лични цели за
еднократна употреба, женски влошки,

тампони

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи,
бебешки пелени од хартија и целулоза за
еднократна употреба, салфети од хартија за
еднократна употреба, салфети од хартија и
целулоза, тоалетна хартија
кл. 25 облека, пелени за бебиња (не се од
хартија), пелени за новороденчиња, пелени
од текстил(111) **27134** (151) 18/03/2019

(210) ТМ 2016/132 (220) 08/02/2016

(181) 08/02/2026

(450) 31/03/2019

(300)

(732) **Џалев Христијан****ул. Алжирска бр. 18-5, Скопје, МК**

(540)



(591) кафеава, сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

(111) **27148** (151) 18/03/2019

(210) ТМ 2016/237 (220) 03/03/2016

(181) 03/03/2026

(450) 31/03/2019

(300)

(732) **Allergan Pharmaceuticals
International Limited**

**Clonshaugh Business & Technology Park,
Dublin 17, D17 E400, IE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

XYDALBA

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 антибиотици препарати

(111) **27132** (151) 12/03/2019
(210) ТМ 2017/417 (220) 11/04/2017
(181) 11/04/2027
(450) 31/03/2019

(300)

**(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKİSEHIR, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна, црвена, сите нијанси на: кафена, жолта и портокалова

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити, чоколада, печива, крекери, наполитанки, торти, пити, десерти, сладолед, мраз за јадење

(111) **27131** (151) 12/03/2019

(210) ТМ 2017/435 (220) 19/04/2017

(181) 19/04/2027

(450) 31/03/2019

**(732) Друштво за производство на
фармацевтски производи и трговија СА
ИНФИНТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ Скопје
ул. Јадранска магистрала бр. 13, Скопје,
МК**

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ
СКОПЈЕ

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

Sazolin

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди, фармацевтски производи

(111) **27122** (151) 12/03/2019

(210) ТМ 2017/1167 (220) 04/12/2017

(181) 04/12/2027

(450) 31/03/2019

(732) Милошевска Марија

ул.Стоби бр. 5Б/2-3, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, златна, црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив што не се опфатени со другите класи

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; комуникациски медиуми: презентација на производ(и) од областа на културното наследство, артефакти, фолклор, сувенири, туризам, екологија преку комуникациски медиуми, за малопродажба, нивна промоција /продажба за трети лица/, поддршка при on-line продажба за трети лица, организирање на изложби во комерцијални и рекламни цели, професионална насока на уметнички активности на горенаведените производи; изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, рекламирање, промовирање на продажбата за трети лица, маркетинг истражување, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), управување со работата, водење на работењето, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење на рекламни текстови на производ(и) од областа на културното наследство, артефакти, фолклор, сувенири, туризам, екологија, ширење на рекламни огласи, проспекти, печатени примероци,

изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, информативни агенции, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели, надворешно рекламирање, односи со јавноста, организирање на бизнис настани за комерцијални и рекламни цели производ(и) од областа на културното наследство, артефакти, фолклор, сувенири, туризам, екологија, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис (помош во водењето бизнис), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање) за производ(и) од областа на културното наследство, артефакти, фолклор, сувенири, туризам, екологија; бизнис проценки; услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со: производи од кондиторската индустрија, пиво, минерална вода, безалкохолни пијалаци, алкохолни пијалаци; сувенири; накит; облека обувки и капи

кл. 41 образовни услуги, разонода (забава), спортски и културни активности, известување за забави, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, информирање за образование, конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), организирање и водење конференции, објавување текстови / не се рекламни/, образование (информирање за образование), образовни услуги, обука (практична обука, демонстрирање), организирање и водење работилници, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), организирање саемски манифестации

(111) **27147** (151) 18/03/2019

(210) ТМ 2017/1192 (220) 07/12/2017

(181) 07/12/2027

(450) 31/03/2019

(732) Cainiao Smart Logistics Holding Limited**Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, KY**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за обработка на податоци; печатачи за употреба со компјутери; картички со интегрално коло [мемориски смарт картички]; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; апапликации за компјутерски софтвер, што може да се симнуваат од интернет; мерни инструменти за количество; поштенски печати [апарати за проверка на поштенски печати]; машини за броење и сортирање пари; видеокамери; електронски етикети за производи; часовници [уреди за регистрирање на времето]; машини за мерење тежина; прстени за калибрирање; електронски огласни табли; направи за глобален систем за позиционирање [ГПС]; апарати за мерење брзина [фотографија]; инструменти за премер на земјиште; стереоскопски апарати; идентификациони нишки за електрични жици; полупроводници; интегрални кола; електрични калемии; автоматски временски прекинувачи; флуоресцентни екрани; апарати за далечинско управување; електрични инсталации за далечинско управување со индустриските процеси; апарати за гаснење пожар; аларми; батерии, електрични;

безбедносни токени [направи за кодирање]; црни кутии [снимачи на податоци]; хуманоидни роботи со вештачка интелигенција; уреди за на глава за виртуелна реалност; биочипови; контролни системи за електронски пристап за врати со сигурносно заклучување; станици за полнење на електрични возила; уреди за навигација за возила [он-борд компјутери]; компјутерски мемории; компјутери; компјутерски програми, снимени; магнетни карти за идентификација; читачи на бар кодови; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски периферни уреди; компјутерски софтвер, снимен; сврзници [опрема за обработка на податоци]; читачи [опрема за обработка на податоци]; компјутерски програми за играње; оптички носачи на податоци; дигитални знаци

кл. 16 хартија; печатени материјали; етикети од хартија или картон; печатени публикации; хартија за виткање / хартија за пакување; канцелариски прибор, освен мебел; материјали за цртање; креда за пишување; архитектонски макети; материјали за пишување; постери; книги; географски карти; весници; периодични публикации; списанија [периодични публикации]; билтени; материјали за пакување [изолирање, полнење] од хартија и картон

кл. 35 рекламирање / публицитет; онлајн рекламирање на компјутерска мрежа; советување за бизнис работење; бизнис информации; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; комерцијални услуги за посредување; преговарање и заклучување на комерцијални трансакции за трети лица; обезбедување бизнис информации преку веб страни; промовирање на продажба за трети лица; услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други

фирми]; консултации за раководење со персонал; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; освежување и одржување на податоци во компјутерски бази со податоци; ревизија; изнајмување на вендинг машини; агенции за вработување; изнајмување на тезги; услуги на малопродажба или големопродажба за фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати и медицински набавки; обезбедување онлајн пазари за купувачи и продавачи на стоки и услуги; освежување и одржување на информации во регистри; собирање индекси со информации за комерцијални или рекламни цели; помош во водењето бизнис; бизнис испитување; комерцијално-информативни агенции; советување за бизнис работење и организација; помош за комерцијално или индустриско управување; експертски услуги за ефикасност на бизнисот; маркетинг студии; бизнис проценки; бизнис истражување; советување за организирање на работењето; компјутеризирање раководење со датотеки; собирање информации во компјутерските бази на податоци; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; оптимизација на пребарувачки машини; бизнис пребарување; советодавни услуги за бизнис раководење; маркетинг истражување; професионално бизнис консултирање; економско прогнозирање; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; служби за споредување на цените; комерцијални информации и советување на потрошувачи [советувалиште за потрошувачи]; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; собирање статистички податоци; обезбедување на комерцијални и бизнис контакт информации; управување со работење на програми за поврат на средства за други ; оптимизација на сообраќај на веб

страни

кл. 36 договарање осигурување; финансиски услуги; купување на кредит / купување на лизинг ; инвестирање на фондови; проценување уметнички дела; изнајмување на недвижности; управување со недвижни имоти; брокерство; гаранции; прибирање добротворни средства; доверителство; изнајмување со залог

кл. 38 емитување телевизиски програми; испраќање пораки; комуникација со помош на компјутерски терминали; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување он лајн форуми; стриминг на податоци; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување; пренос на дигитални датотеки

кл. 39 превезување; испорачување стоки; превозна логистика; шпедитерски услуги; посредување за шпедиција; посредување за превоз; пакување стоки; поморско посредување; товарење и растоварање бродови; изнајмување возила; складирање стоки; изнајмување магацини; складирање информации; физичко складирање на електронски зачувани податоци или документи; изнајмување свона за нуркање; дистрибуирање енергија; управување со превојници на канали; испорачување пакети; курирски услуги [пораки или стока]; организирање патувања; изнајмување инвалидски колички; лансирање сателити за други; услуги на флаширање

кл. 41 предавања / услуги на образование / обучувачки услуги; организирање и водење конференции; подвижни библиотеки/ услуги



на подвижни библиотеки; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се симнуваат; објавување книги; он-лајн публикување електронски книги и списанија; обезбедување онлајн музика, која не може да се симнува; обезбедување онлајн видеа, кои не може да се симнуваат; забавни услуги; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од компјутерска мрежа; услуги на здравствени клубови [здравствен и спортски тренинг]; изнајмување на играчки; изнајмување на опрема за играње; дресирање животни; позирање за уметници како модели; организирање лотарии

кл. 42 истражувања во техниката; истражување и развој на нови продукти за други; контролирање на квалитетот; геолошки истражувања на терен; хемиски услуги; клинички тестирања; метеоролошки информации; испитување материјали; индустриски дизајн; архитектонски услуги; дизајнирање облека; компјутерско програмирање; изработка на компјутерски софтвер; советување на полето на компјутерски хардвер; ажурирање на компјутерските програми; одржување компјутерски софтвер; анализа на компјутерски системи; советување за компјутерски софтвер; софтвер како услуга [SaaS]; советување за информатичка технологија [IT]; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страница; чување на електронски податоци;

компјутерство во облак; конверзија на компјутерски програми и податоци, која не е физичка; советување за безбедност на податоци; услуги на кодирање на податоци; надгледување на компјутерски системи за детектирање неовластен влез или пристап до податоци

(111) **27127** (151) 12/03/2019

(210) ТМ 2018/158 (220) 27/02/2018

(181) 27/02/2028

(450) 31/03/2019

(300) 073215 01/09/2017 JM

(732) **Delphi Technologies, LLC****5725 Innovation Drive, Troy, Michigan 48098, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

APTIV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за копнени возила); машински елементи за спојување и пренос (освен за копнени возила); земјоделски направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца; автоматски машини за продажба; моторни алати и машини за електрични инсталации и технологија за пакување, посебно за стегање, спојување, врзување во сноп, спојување, одвојување, изолирање, сечење, сечење на ленти, обвивање, означување, и запечатување на кабли; моторни алати за врзување или стегање издолжени објекти со спојки за кабли; електрични топлински апарати за греење на туби кои се собираат и лиени форми; моторни клешти за засекување; етикетирки (машини); печатарски машини; машини за печатење на лим; машини за сечење; зажарени свеќички за дизел мотори; свеќички; кабли за палење за свеќички; кабли за палење за мотори за возила; кабли за палење; вбрзгувачи на гориво; пумпи за гориво за мотори за копнени возила; ладилници за мотори со внатрешно согорување; разладни пропелери; електрични генератори; делови за ребрасти каиши за мотори, имено, запченици и синцири; направи за палење за мотори и копнени возила;

вбризгувачи за мотори; филтри за масло; филтри за мотори и за прочистување и разладување на воздух; струјни генератори; преносници, што не се за копнени возила; менувачи што не се за копнени возила; алтернатори; направи против загадување за мотори; осовини за мотори за возила кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, компакт дискови, ДВДа и останати дигитални медиуми за снимање; механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски софтвер; апарати за гаснење пожар; водови за електрични кабли; сетови електрични кабли; електрични кабли, жици, приклучоци и делови за спојување; електрични адаптери; спојувачи за жици (струја); спојки, електрични; спојувачи за оптички влакна; електрични спојувачи; покривачи на разводи за електрични кабли; покривачи за електрични кабли; струјни кабли; електрични струјни кола; оптички кабли; структурни кабелски производи за комерцијални или резиденцијални инсталации на комуникациски мрежи, имено, комуникациски панели, модуларни и оптички и електрични приклучоци, комуникациски кабли, сидни плочки кои се користат со штекери, винкли за закачување, спојувачи за оптички влакна, електрични и оптички разводни кутии и кабелска опрема, контролни

панели и шкафчиња за опрема и полицаи за телекомуникациска опрема; приклучоци и спојувачи за оптички кабли; идентификациски покривачи за електрични жици; компјутерски софтвер за подготовка на етикети; компјутерски печатачи; термални печатачи; ознаки за идентификација на радио фреквенции (RFID); читачи на ознаки за идентификација на радио фреквенции (RFID); батерии, електрични; полначи за електрични батерии; монитори за полнење и контролори за електрични батерии; батерии, електрични за возила / акумулатори, електрични, за возила; спојувачи за полнење на возила; безжични полначи; безжични полначи за возила и електронски направи; модеми; безжични рутери; мрежни рутери; адаптери на компјутерски мрежи, прекинувачи, рутери и капи; електрични пренесувачи, примачи и уреди кои истовремено примаат и пренесуваат; спојувачки влезови за спојување на електрични и електронски направи со автомобили; електронски капи за спојување преносни електронски направи во автомобил; сетови на жици за возила; печатени плочки (кола); интегрирани модули (кола); кутии со електрични осигурувачи; кутии за дистрибуција на струја; блокови за дистрибуција на електрична струја; радар; радарски детектори на објекти за користење на возила; LIDAR (апарати за детекција на светлина и растојание); електрични сензори за чувствување на објекти; радија; радија за возила; аудио- и видео-приемници; навигациски апарати за возила (компјутери на табла); забавно/информативни направи; GPS навигациски направи; сензори и детекторски единици кои се користат при контрола на покренувањето и работењето на апаратите и опремата за автомобилска безбедност; систем за безбедносна и возачка помош во возила составен од електронски сензори за

близина и прекинувачи, камери со висока резолуција, интегрални кола за обработка на слики и монитори за приказ; компјутерски софтвер и хардвер за користење со напредни системи за возачка помош, полу автоматски возачки системи, и автоматски возачки системи; електрични и електронски сензори, придвижувачи и контролори за напредни системи за возачка помош, полу автоматски возачки системи, и автоматски возачки системи; направи за добивање електронски податоци, имено, снимачи на електронски податоци и компјутерски софтвер за користење со направи за добивање електронски податоци при анализа на податоци; комуникациски софтвер и хардвер за безжично спојување на возило со возило, возило со инфраструктура, возило со пешаци, возило со направа, возило со мрежа; комуникациски софтвер и хардвер за спојување возила со делови од електрична мрежа и системи; електронски контролори за автомобилски системи; софтвер за креирање, обработка, изведба, прикажување на дводимензионални и тродимензионални визуелни содржини; компјутерски софтвер кој се користи за работа на блескави, рефлективни, трансфлективни, проективни, волуметрички, стереоскопски, повеќеслојни и тродимензионални екрани за приказ; монитори (компјутерски хардвер); интерактивни терминали со екран на допир; електронски екрани за возила; направи за компјутерска меморија; компјутерски софтвер, снимен; компјутерски софтверски апликации, кои може да се симнуваат; компјутерски хардвер; микропроцесори; апарати за проверка на брзината, за возила; пренесувачи на електронски сигнали кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода; полу-автономни коли; автономни коли; направи против кражба на возила; аларми против кражба на возила;

делови и опрема за копнени, воздушни или возила за по вода вклучувајќи тела, мотори и погонски машини, хидраулични турбини, акцелераторски педали, лежишта, хауби, браници, цилиндри, цилиндерски блокови, шасии, педали за квачило, квачила за погонски системи, хидродинамични спојки, резервни тркала и покривки за гуми, покажувачи на насока, ланци и ремени за возење, плочки за кочници, облоги за кочници, обрачи за кочници, менувачи на брзини, електрични свирки, кола за хидраулични или пневматски системи, ремени за вентилатори за мотори, синџири за осовини, хидротрансформатори за возила, хидраулични спојки, оски, тркала, капи за тркала, рамови за тркала, црева за линии за гориво, автобуска железарија, шини за багаж, држачи и носачи на багаж, ретровизори, калници, носачи за калници, запчаници за стартери, заштитни покривачи за пружини, маски и решетки за ладилници, странични плочи, амортизери, направи против загадување, балансери на тежина за тркала, пригушувачи на звук, поддршка за резервни тркала, окови за пружини, кукишта за механизми за управување, механизми за управување, преносни механизми за копнени возила, пневматски гуми и пумпи за гуми, спојки (квачила) со слободно тркало за возила, палки за свиткување, универзални спојки за погонски системи, вентили за гуми, аларми за возење во рикверц, капацы за резервоари за гориво и масло, резервоари за гориво и масло, облоги за квачило, електрични направи за стартување, менувачки кутии, запченици, пружини, пропелери, механизми за погонски пренос, инструмент табли, бришачи за шофершајбна, запченици за управување, материјали за крпење на гуми, шофершајбни, предни стакла за автомобили и обликувано прозорско стакло, одмарачи за глава за седишта,

седишта за возила и безбедносни седишта за деца, обликувани покривачи за седишта кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; презентација на производи на комуникациски медиуми, за малопродажни цели; совети за потрошувачи; советување за водење на работењето; услуги на набавки за други; промоција на продажба за други; советување за управување со персонал; услуги на селење на бизниси; фактурирање; пазарни информации и совети за потрошувачи (дуќани за потрошувачки совети); собирање информации во компјутерски бази со податоци; дистрибуција на информации од компјутерски бази со податоци; собирање статистички податоци; компјутеризирано управување со датотеки; пребарување на податоци низ компјутерски датотеки за други; презентација на производи; освежување и одржување податоци во компјутерски бази со податоци; ревизорски услуги; сметководство; пребарување на спонзорства; спојување, за корист на други, различни производи (исклучувајќи транспорт), овозможување на потрошувачите удобно да ги гледаат и купуваат тие производи преку малопродажни дуќани, големопродажни објекти, автоматски машини, каталози за порачување по пошта, веб страни и телевизиски програми за купување; услуги на обработка на податоци во областа на транспортот; управување со онлајн пазари со податоци добиени од возила, податоци за идентификација на корисници, собрани анонимни податоци кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски услуги, имено, електронски пренос на глас, пораки и податоци; телекомуникациски услуги за користење во врска со напредни системи за помош на возачи, полу автоматски возачки системи, и автоматски возачки системи; електронски пренос на информации за

дијагностика на моторни возила преку глобална компјутерска мрежа; електронски пренос на информации за состојбата на системи на моторни возила; безжични комуникациски услуги, имено, пренос на глас, податоци, цртежи, слики, звук за користење во телематски апликации, вклучувајќи лоцирање и следење на возила, навигација за возила, далечински пристап до возила, помош при итни ситуации за возила, лична безбедност, дијагностика за возила; компјутерски потпомогнат пренос на пораки и слики; пренос на дигитални датотеки кл. 40 обработка на материјали; изработка на производи по порачка и спецификација од други; изработка на делови и системи за моторни возила по порачка и спецификација од други; изработка на напредни системи за помош на возачи по порачка и спецификација од други; производство на адитиви кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско програмирање; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски системи; услуги на кодирање на податоци; складирање на електронски податоци; инженерство; инженерски советодавни услуги поврзани со придобивање и направи за придобивање податоци; инженерски советодавни услуги поврзани со развој на производи во земјоделската индустрија, индустријата за одбрана, енергетската и транспортната индустрија; инженерски советодавни услуги поврзани со потврдување на производите во земјоделската индустрија, индустријата за одбрана, енергетската и транспортната индустрија; инсталација на компјутерски софтвер; одржување на компјутерски софтвер; набљудување на компјутерски системи преку далечински пристап;

истражување и развој на нови производи за други; Софтвер како Услуга (SaaS); поставување компјутерски страници (веб страници); поставување веб страници кои им овозможуваат на корисниците да пристапуваат до статусни информации на оперативни системи на моторни возила; техничко истражување; освежување на компјутерски софтвер; освежување на електронски податоци сместени во возила; освежување на компјутерски софтвер преку воздух; тестирање на возната состојба на возила; придобивање и собирање на податоци со цел калибрација и мерење на координати; техничко советување во областа на инженерството; услуги на дизајн, инженерство и советување поврзани со моторни возила, делови за моторни возила и системи со компоненти за моторни возила; обезбедување веб страни со податоци добиени од возила, податоци за идентификација на корисници, собрани анонимни податоци

(111) **27135** (151) 18/03/2019
(210) ТМ 2018/266 (220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028
(450) 31/03/2019

(732) **Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-
извоз с. Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)**



(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена,
сива, окер, светла и темна кафена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи, јогурт
кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млечни производи, јогурт

(111) **27114** (151) 12/03/2019
(210) ТМ 2018/626 (220) 27/06/2018
(181) 27/06/2028
(450) 31/03/2019

(732) **Друштво за подготовка и
послужување на храна ЛАДУР КАФЕ
ДООЕЛ Скопје
ул. Свети Кирил и Методиј бр. 13, Скопје,
МК
(740) Филип Ристески, адвокат
ул. Даме Груев бр. 7/8-14, 1000, Скопје
(540)**



(591) црна, бела, црвена, жолта
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци

(111) **27145** (151) 18/03/2019
(210) ТМ 2018/629 (220) 28/06/2018
(181) 28/06/2028
(450) 31/03/2019

(732) **ХИТ 73 ДОО**

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



20 години Млекара HIT - 73 (во изглед)

(591) зелена, жолта, бела, црвена, црна
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
кл. 35 услуги при продажба на млечни производи на големо и мало увоз извоз на стоки
кл. 39 транспорт на стоки (млечни производи);пакување и складирање стоки

(111) **27144** (151) 18/03/2019
(210) ТМ 2018/630 (220) 28/06/2018
(181) 28/06/2028
(450) 31/03/2019

(732) **ХИТ 73 ДОО**

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) зелена, жолта, бела, црвена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млечни производи

(111) **27143** (151) 18/03/2019
(210) ТМ 2018/631 (220) 28/06/2018
(181) 28/06/2028
(450) 31/03/2019

(732) **ХИТ 73 ДОО**

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) жолта, зелена, сина, бела, сива, црвена, црна, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи

(111) **27142** (151) 18/03/2019
(210) ТМ 2018/632 (220) 28/06/2018
(181) 28/06/2028
(450) 31/03/2019

(732) **ХИТ 73 ДОО**

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)




(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена, црна, кафена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млечни производи

(111) **27141** (151) 18/03/2019
(210) ТМ 2018/633 (220) 28/06/2018
(181) 28/06/2028
(450) 31/03/2019

(732) **ХИТ 73 ДОО**

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) жолта, зелена, сина, бела, сива,
црвена, црна, кафена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млечни производи

(111) **27140** (151) 18/03/2019
(210) ТМ 2018/634 (220) 28/06/2018
(181) 28/06/2028
(450) 31/03/2019

(300)

(732) **ХИТ 73 ДОО**

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена,
црна, кафена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи

(111) **27139** (151) 18/03/2019
(210) ТМ 2018/635 (220) 28/06/2018
(181) 28/06/2028
(450) 31/03/2019

(732) **ХИТ 73 ДОО**

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена,
црна, кафена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи

(111) **27138** (151) 18/03/2019
(210) ТМ 2018/636 (220) 28/06/2018
(181) 28/06/2028
(450) 31/03/2019

(732) **ХИТ 73 ДОО**

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) жолта, зелена, сина, бела, сива,
црвена, црна, кафена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи

(111) **27137** (151) 18/03/2019
(210) ТМ 2018/637 (220) 28/06/2018
(181) 28/06/2028
(450) 31/03/2019

(732) **ХИТ 73 ДОО**

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена,
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи

(111) **27136** (151) 18/03/2019
(210) ТМ 2018/638 (220) 28/06/2018
(181) 28/06/2028
(450) 31/03/2019

(732) **ХИТ 73 ДОО**

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена,
црна, кафена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи

(111) **27117** (151) 12/03/2019
(210) ТМ 2018/647 (220) 28/06/2018
(181) 28/06/2028
(450) 31/03/2019

(732) **Друштво за производство трговија и
услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка
ДООЕЛ**

ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, темно кафена, светло
кафена, окер, зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 грав, конзервиран во сос

(111) **27118** (151) 12/03/2019
 (210) ТМ 2018/648 (220) 28/06/2018
 (181) 28/06/2028
 (450) 31/03/2019

(732) **Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ**

ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, кафена, окер, зелена, црна, жолта, окер

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 рижото [мешавина од ориз и зеленчук]

(111) **27119** (151) 12/03/2019
 (210) ТМ 2018/650 (220) 28/06/2018
 (181) 28/06/2028
 (450) 31/03/2019

(732) **Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ**

ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сос (доматен сос)

(111) **27120** (151) 12/03/2019
 (210) ТМ 2018/651 (220) 28/06/2018
 (181) 28/06/2028
 (450) 31/03/2019

(732) **Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ**

ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје; желеа, џемови, компоти и слатка; ајвар

кл. 30 преработени житарки како храна; сосови (како мирудии)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со: месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје; желеа, џемови, компоти и слатка; ајвар; преработени житарки како храна; сосови (како мирудии)

(111) **27129** (151) 12/03/2019
 (210) ТМ 2018/690 (220) 06/07/2018

(181) 06/07/2028

(450) 31/03/2019

(732) **ХЕМОПО ДООЕЛ Скопје****ул. Архимедова 5, Скопје, МК**

(740) Владимир Ивановски

ул. Јани Лукровски бр. 8/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиско средство за стакло

кл. 3 детергенти

(111) **27113** (151) 12/03/2019

(210) ТМ 2018/776 (220) 01/08/2018

(181) 01/08/2028

(450) 31/03/2019

(732) **Huntsman International LLC****10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 77380, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

HUNTSMAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии, полиуретани, полимери и пре-полимери кои се користат во индустријата, производство, наука и фотографија; хемикалии, полиуретани, полимери и пре-полимери за употреба во земјоделството, градинарството и шумарството; непреработени вештачки смоли, непреработена пластика; субстанции за штавење; лепила за употреба во

индустријата и производството; спојувачи за употреба во индустријата; лепаци за употреба во индустријата; непреработени синтетички смоли; површинско-активни агенти

кл. 2 бои, политури, лакови; емајли (политури); заштитници од 'рѓа и скапување на дрво; бои; нагризувачи; непреработени природни смоли; метали во форма на фолија и прашкаста форма за употреба при боење, декорирање, печатење и уметност; пигменти; бои (материјали што се користат како бои); обојувачи

кл. 17 полу-обработени пластични производи; полу-обработени синтетички смоли; пластика во пресувана форма (полу-преработена) за употреба во производство на производи; материјали за пакување, затнување и изолација; електрични, изолациони, термално изолациони и звучно изолациони материјали и пластика, за производство на делови во форма на листови, коцки и прачки; свитливи цевки, неметални; полу-обработени материјали и производи базирани на смола за обложување, полнење, спојување, лепење, завршување, репарирање, инсталирање, составување и изолирање, гореспоменатите производи исто за користење во врска со камења вклучувајќи мермер и гранит; синтетички смоли кои се користат во производство и завршување на мермер и гранит; елестични пасти за полнење, спојување, лепење, завршување, репарирање, инсталирање, составување и изолирање на материјали и производи; средства за потполнување; материјали за лепење, обложување и полнење на база на епоксидни смоли; јаглородни наноцевки, имено, завршени јаглородни наноцевки во форма на подлошки, листови, ленти, и предива за употреба во воздухо-космички, одбрамбени,

морнарички, авијациски, медицински
направи, автомобилски, енергетски, за
телесна заштита, електроника за широка
потрошувачка, и производи за широка
потрошувачка

(111) **27128** (151) 12/03/2019
(210) ТМ 2018/780 (220) 03/08/2018
(181) 03/08/2028
(450) 31/03/2019

(732) **Qualcomm Incorporated**
5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121,
US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

QUALCOMM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски
софтвер; централни процесорски единици
(CPU); интегрирани кола; микропроцесори;
микроконтролери; полупроводници; модеми;
сензори; полначи за батерии;
акцелерометри; процесори за апликации;
акцелератори за компјутерски хардвер;
струјни табли; склопови за струјни табли;
кола за конверзија на податоци; уреди за
складирање податоци, имено транспондер
чипови и тагови и пакети картички кои го
содржат истото; развојни табли, евалуациски
табли и референтни дизајн комплети за
полупроводници, сензори и софтвер;
контролори на дигитални сигнали; процесори
за дигитален сигнал; директни дигитални
синтисајзери; слушалки за во уво;
електронски картички за пристап;
електронски идентификациски картички;
електронски етикети, електронски налепници
и електронски тагови за идентификација и
безбедносни цели; електронски билети;
електронски стегачи за рачен зглоб;

слушалки за на глава; електроника со висока
моќност, имено засилувачи на
радиофреквенции (RF), високи странични
прекинувачи и сензори за батерии;
микроплочи; микрокомпјутери; мобилни
телефони; уреди на кои што е овозможена
технологијата на блиско теренска
комуникација (NFC); транзистори за
радиофреквенции; кориснички интерфејси за
електронски уреди; безжични комуникациски
уреди за снимање, организирање,
пренесување, примање, манипулирање и
преглед на глас, текст, податоци, слика и
аудио датотеки; компјутерски хардвер,
софтвер и фирмвер, централни процесни
единици (CPU), полупроводници,
интегрирани кола, микроконтролери и
компјутерски хардвер; компјутерски софтвер;
централни процесни единици (CPU);
интегрирани кола; микропроцесори;
микроконтролери; полупроводници; модеми;
сензори; полначи за батерии;
акцелерометри; процесори за апликации;
акцелератори за компјутерски хардвер;
струјни табли; склопови за струјни табли;
кола за конверзија на податоци; уреди за
складирање податоци, имено транспондер
чипови и тагови и пакети картички кои го
содржат истото; развојни табли, евалуациски
табли и референтни дизајн комплети за
полупроводници, сензори и софтвер;
контролори на дигитални сигнали; процесори
за дигитален сигнал; директни дигитални
синтисајзери; слушалки за во уво;
електронски картички за пристап;
електронски идентификациски картички;
електронски етикети, електронски налепници
и електронски тагови за идентификација и
безбедносни цели; електронски билети;
електронски стегачи за рачен зглоб;
слушалки за на глава; електроника со висока
моќност, имено засилувачи на
радиофреквенции (RF), високи странични

прекинувачи и сензори за батерии; микроплочи; микрокомпјутери; мобилни телефони; уреди на кои што е овозможена технологијата на блиско теренска комуникација (NFC); транзистори за радиофреквенции; кориснички интерфејси за електронски уреди; безжични комуникациски уреди за снимање, организирање, пренесување, примање, манипулирање и преглед на глас, текст, податоци, слика и аудио датотеки; компјутерски хардвер, софтвер и фирмвер, централни процесни единици (CPU), полупроводници, интегрирани кола, микроконтролери, и анализа и трага, сите за употреба во развојот на самостојни софтверски програми што се користат во уреди како мрежни прекинувачи, модули за контрола на моторот, КЕТ-скен машини, контролори за индустриска автоматизација, авионика и безжични телефони; развојни алатки базирани на компјутерски хардвер и компјутерски софтвер, имено, компилатори, отстранувачи на грешки (дебагери), интегрирани развојни средини, контрола на работа, анализа на настан и трага, сите за употреба во развојот на самостојните софтверски програми што се користат во индустриските, потрошувачките и автомобилските апликации; компјутерски хардвер и компјутерски софтвер за пренесување, складирање, конвертирање и прикажување на податоци за медицински уреди (помагала); компјутерски хардвер и софтвер за креирање, програмирање, контрола, кодирање, скенирање, читање и толкување на RFID и NFC чипови и тагови; компјутерски софтвер за полнење паметни телефони, таблети и мобилни електронски уреди; компјутерски софтвер за овозможување на функционалноста на системите, апаратите и опремата за безбедност и тестирање; компјутерски софтвер за овозможување на

функционалноста на сензорите за употреба во автомобилските, потрошувачките, индустриските и медицинските апликации; компјутерски софтвер за управување со компјутерски мрежи; компјутерски софтвер за следење; компјутерски софтвер, хардвер и чипсетови за употреба со безжични комуникациски апарати, потрошувачки електронски уреди, паметни телефони, дигитални камери, IP камери, дронови, беспилотни летала (UAVS) и мобилни компјутери погодни за носење; компјутерски периферни уреди за обработка на дигитални сигнали, за обработка на податоци за позадина и информации за компјутерски оперативни системи, за следење на корисничка активност и локација, за овозможување на активирање на говор и допир и за откривање на сетилни знаци и лансирање апликации кои одговараат на специфични сетилни знаци и компјутерски софтвер, хардвер и чипсетови за употреба со овие производи; компјутерски софтвер, хардвер и чипсетови за стримување музика и за синхронизирање на аудио звучници во уреди за потрошувачка електроника; компјутерски софтвер, имено компилатори, поврзувачи, помошен софтвер за поддршка во развојот на самостојни програми, и софтвер за помагање во развојот на објектно ориентирани софтверски апликации, како што се системите за бази на податоци; компјутерски софтвер, имено оперативни системи, пакети за поддршка на платформа (BSPS), софтвер за технологијата на виртуелизација, софтвер за хипервизор, вграден софтвер, софтвер за апликациски програмски интерфејс (API), софтверски библиотеки кои се користат за создавање на друг компјутерски софтвер; софтвер за апликации за автомобилските, потрошувачките, здравствените, медицинските, воздухо-космичките, воените,

целуларните и мобилните комуникациски, вмрежувачки, за контрола на моторот, за паметна енергија, и индустриските апликации, протоколни стекови (апстрактни податочни типови), софтвер за конфигурација, и софтвер за оптимизација; софтвер за филтрирање на содржини, имено, компјутерски софтвер за контролирање на содржината која е достапна за корисникот; софтвер за контролна рамнина; софтвер за податочна рамнина; апарати за обработка на податоци и софтвер за овозможување, контролирање, управување и следење на сите аспекти на системот за плаќање и/или пристап без употреба на хартија, со употреба на RFID (радиофреквенциска идентификација) и/или NFC (блиско теренска комуникација) технологија, вклучувајќи и овозможување на корисниците да ги надополнат своите платежни сметки од далечина; софтвер за длабока инспекција на мрежни пакети со податоци; компјутерски софтвер кој може да се преземе за развој на компјутерски хардвер и софтвер за чипсетови за безжични уреди; софтвер за безбедност на потфати (дејства) за употреба гејтвеј (порти) и други мрежни уреди за да се обезбеди мрежна безбедност; софтвер за огнен ѕид; интегриран софтвер за мрежно поврзување, безбедност и соработка; софтвер за безбедност на интернет; софтвер за откривање и спречување на упад; софтвер за балансирање на оптоварување; оперативен софтвер за VPN (виртуелна приватна мрежа); интегрирани кола, компјутерски хардвер и софтвер за обработка на сигнали во безжични комуникациски апарати, уреди за потрошувачка електроника, преносливи медиумски уреди, мобилни уреди за играње, џебни компјутерски уреди, и паметни телефони; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетни

носачи на податоци; дискови за снимање; компјутерски уреди за мрежен интерфејс; електронски, електротехнички и електромагнетни модули; опрема за обработка на податоци; апарати за складирање на податоци; интерфејси за компјутери; паметни картички; интегрирани кола за паметни картички; RFID чипови и тагови; компјутерски хардвер и софтвер за креирање, програмирање, контролирање, кодирање, скенирање, читање и толкување на RFID чипови и тагови; безконтактни паметни картички; паметни картички со двоен интерфејс; интегрирани кола со двоен интерфејс кои овозможуваат врска помеѓу безконтактните картички и контактните картички; пишувачи и читачи за безжичен пренос до и од транспондер чиповите; електронски апарати за пишување и читање на безжичен пренос до и од транспондер чиповите; компјутерски програми за контрола на пренос на податоци до и читање на податоци од транспондер чиповите; машини за обработка на податоци за одредување на цена користејќи транспондер чипови; кодирани паметни картички; компјутерски хардвер, софтвер и периферни уреди кои се користат за целите на контрола на пристап и автентикација; уреди за следење на активност погодни за носење; компјутерски периферни уреди погодни за носење; паметни телефони; телекомуникациски апарати погодни за носење; мулти-кор процесори (процесори со повеќе јадра); интегрирани кола за специфични апликации (ASICs); интегрирани кола вградени со софтвер; сигнални процесори; дигитални сигнални процесори (DSPs); векторски процесори; векторски сигнални процесори; комуникациски процесори; мрежни процесори што се користат во мрежна и телекомуникациска опрема; хардверски акцелератори за специфични апликации;

безжични основнопојасни (baseband) процесори; базни станици на чип, имено безжични базни станици на чип; интегрирани кола, имено чипови на системска основа и системи на чип (SOC); мулти-кор микроконтролери (микроконтролери со повеќе јадра); полупроводнички чип сетови составени главно од полупроводнички чипови; модули на интегрирани кола во форма на полупроводнички пакети и пакување, имено редистрибуирано чип-пакување (RCP) и системи-во-пакет (SiP); електрични транзистори за радио фреквенција (RF); полупроводници за радио фреквенција; сензори, имено, инерцијални сензори, сензори за притисок, магнетни сензори, сензори за допир, сите за употреба во автомобилски, потрошувачки и индустриски апликации; сензори за близина; радарски сензори; капацитивни сензори; сензори за забрзување; жиро сензори; сензори за компјутерски интерфејси кои содржат софтвер, фирмвер и чипови за електронски интегрирани кола; сензорски системи кои се состојат од сензори, компјутерски софтвер, микропроцесори, микроконтролери и логички или безжични протоколи за овозможување на функционалност на сензорите за употреба во автомобилски, потрошувачки и индустриски апликации; електронски тест инструменти за развивање и тестирање на системи базирани на микропроцесор; полупроводнички мемории; полупроводнички уреди, микроконтролери, интегрирани кола, струјни табли, чипсетови, сите за управување со оперативната фреквенција, напон и струја, оптимизација на статична и динамична струја, управување со струја, оптимизација на струја или намалување на струја; полупроводници, сензори и софтвер за употреба во автомобилските, потрошувачките, воздухо-космичките,

воените, целуларните и мобилните комуникациски, врежувачки, за контрола на моторот, за паметна енергија, и индустриските апликации; полупроводници и софтвер за употреба во здравствените и медицинските апликации; полупроводници, сензори и софтвер за употреба во безжично поврзување, управување со батерии, паметна мрежа, паметни мерни апликации, моторни единици за контрола (ECUs) и системи за следење на притисокот во гумите (TPMS); микроконтролери, фирмвер, сензори, и радиофреквенциски (RF) и аналогни струјни уреди за употреба со енергетски ефикасни безжични полначи; печатени струјни табли имено евалуациски табли и референтни дизајн комплети кои се состојат од софтвер за полупроводници, сензори и софтвер; полупроводници и софтвер за употреба во преносни медицински уреди, уреди за дијагностицирање и следење на пациентот, уреди за терапија и уреди за медицинско снимање; компјутерски апликациски софтвер, имено, компјутерски софтвер за употреба во апликации за мултимедијални, графички видео, аудио и нумерички интезивни пресметки; софтвер за префрлување на компјутерска мрежа; компјутерски конвергентен мрежен софтвер; компјутерски софтвер за мрежна соработка; софтвер за квалитет на услуга; софтвер за пристап до мрежа; умрежувачки софтвер за работа на чипсетови; умрежувачки софтвер за обработка на содржини; компјутерски софтвер, имено, фирмвер, апликации и развојни алатки, за употреба во обработка на мрежни содржини; софтвер за спречување на неуспех; софтвер за инспекција на мрежни пакети со податоци (stateful packet inspection - SPI); софтвер за инспекција на податоци пратени преку мрежа од апликација (stateful application inspection); софтвер за безбедност

на потфати (дејства); софтвер за безжичен радио контролер; софтвер за управување на командна линија; гласовен VoIP софтвер; видео VoIP софтвер; умрежувачки и безбедносен софтвер за употреба со опрема, портали, интегрирани пристапни уреди, рутери, прекинувачи, контролери, базни станици, хабови, како и безбедносни апарати за унифицирано управување со закани; помошен софтвер за олеснување на употребата на компјутери на оддалечени локации и за олеснување на комуникацијата помеѓу мобилните корисници преку мрежи; компјутерски софтвер за обезбедување сигурност на оддалечените корисници и за спроведување на компјутерски, софтверски и мрежни безбедносни мерки за оддалечените корисници; алатка за моделирање на софтвер на база на составен дел која содржи графички кориснички интерфејс, автоматски генератор на кодови и вградена база на знаење за употреба во брзиот дизајн, развој, имплементација, верификација и оптимизација на вградени апликации; софтвер за употреба во развој на други софтверски наслови; електронски публикации што може да се преземат и пребаруваат, имено референтни прирачници, упатства за корисникот, белешки за апликација и спецификации на производ на тема полупроводници, сензори и софтвер; упатства за користење во електронски формат набавен со горенаведеното кл. 38 обезбедување информации од областа на телекомуникацијата и телекомуникациските информации кои се однесуваат на безжична комуникации и мобилни технологии; консултации во областа на телекомуникациските услуги, имено, пренос на глас, податоци, и документи преку телекомуникациски мрежи кл. 42 обезбедување информации во областа на компјутерите, компјутерскиот

софтвер и компјутерските системи; обезбедување информации во областа на дизајнот и развојот на мрежното поврзување на компјутерските податоци; обезбедување информации во областа на мрежната безбедност и компјутерската безбедност; дизајн за други на интегрирани кола, полупроводници, микропроцесори, компјутерски хардвер и софтвер, и комуникациски софтвер и мрежи; развивање, дизајнирање и тестирање полупроводници, полупроводнички уреди, интегрирани кола, микроконтролери, процесори, радиофреквенциски (RF) уреди, сензори и софтвер, електротехнички и електромагнетни модули и нивни делови и градежни елементи, апарати за складирање на податоци, интерфејси, паметни картички, контролери за паметни картички, контролери за RFID чипови и тагови за други; развој на компјутерски софтвер во областа на мобилните апликации; дизајн и развој на безжични комуникациски системи за пренос и прием на глас, податоци и видео; дизајн и развој на технологија за полнење на батерии; дизајн и развој на системи за мрежно поврзување на податоци; дизајн и развој на системи за мрежна безбедност и компјутерска безбедност; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер за работа и контрола на дронови; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер за работа и контрола на работи; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер за работа и контрола на автомобили; обработка во облак (cloud computing) со софтвер за пренос, складирање, конвертирање и прикажување на податоци од медицински уреди; развивање на технологија за безжичен пренос на струја за употреба во полнење возила; платформа како услуга (PAAS) со компјутерски софтверски платформи за употреба во развивањето, програмирањето,

градењето и прототипирањето на IOT (интернетот на нештата) уреди; платформа како услуга (PAAS) со компјутерски софтверски платформи за безжично стекнување, пренос, конверзија и складирање на податоци од медицински уреди; обезбедување технички информации во областите на полупроводниците, полупроводничките уреди, интегрираните кола, микроконтролерите, процесорите, радиофреквенциските (RF) уреди, сензорите и софтверите; консултации во областа на телекомуникациската технологија; дизајн и развој на безжични комуникациски системи за цели за автентикација; обезбедување на привремена употреба на онлајн софтверски апликации кои не може да се преземат, развојни платформи, како и развојни алатки кои им овозможуваат на софтверските развивачи (односно програмери) да развиваат, програмираат, изградат и прототипираат софтвер за интегрирани кола, чипови и опрема за обработка на податоци; услуги за компјутерско програмирање; истражување и дизајн на антени за скенирање, читање и толкување на RFID чипови и тагови; истражување и дизајн на NFC (блиско теренска комуникација) апарати, инструмент и опрема; советодавни услуги во однос на сето горенаведено

(111) **27125** (151) 12/03/2019
(210) ТМ 2018/790 (220) 07/08/2018
(181) 07/08/2028
(450) 31/03/2019

(732) ПЗУ - ординација по општа
стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје
ул. Антон Попов бр. 31 лок. 4, Кисела
Вода, Скопје, МК
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје

(540)



(591) сива, розова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 материјал за пломбирање на заби
кл. 10 вештачки заби; вештачки заби
(комплети вештачки заби); заби (вештачки
заби)
кл. 44 забарство

(111) **27124** (151) 12/03/2019
(210) ТМ 2018/791 (220) 07/08/2018
(181) 07/08/2028
(450) 31/03/2019

(732) ПЗУ - ординација по општа
стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје
ул. Антон Попов бр. 31 лок. 4, Кисела
Вода, Скопје, МК
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)

ДЕНТА-ЕС

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 материјал за пломбирање на заби
кл. 10 вештачки заби; вештачки заби
(комплети вештачки заби); заби (вештачки
заби)
кл. 44 забарство

(111) **27115** (151) 12/03/2019
(210) ТМ 2018/792 (220) 07/08/2018
(181) 07/08/2028
(450) 31/03/2019

(732) **PPG INDUSTRIES OHIO, INC.**
a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of
Ohio 44111, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 мешавини за премачкување во вид на
боја за примена кај возила

(111) **27126** (151) 12/03/2019
(210) ТМ 2018/799 (220) 10/08/2018
(181) 10/08/2028
(450) 31/03/2019

(732) **Alpargatas S.A.**
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1336, 14
andar, Vila Olimpia, Sao Paulo - SP - Brazil -
04548-004, ES

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

HAVAIANAS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека; визири [заштита за глава]; капи;
качкети; обувки; патики; чизми; сандали за
капење (влечки); апостолки; сандали и
секојдневни (неформални) чевли

(111) **27116** (151) 12/03/2019

(210) ТМ 2018/800 (220) 10/08/2018
(181) 10/08/2028
(450) 31/03/2019

(732) **SKSHU Paint Co., Ltd.**
518 Liyuan Road North, Licheng District,
Putian, Fujian Province, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 бои за боење*; пигменти; мастило за
печатење; бои; разредавачи за бои; шепак;
премачкувачи за дрво [бои]; сврзувачки
средства за бои; масла против 'рѓа; кит
[природна смола]; лакови; основни
премачкувачи; средства за заштита на дрво;
средства за бојосување*; нагризувачки
средства за кожа; смоли (природни смоли), во
сурова состојба; метални листови за сликари,
декоратери, печатари и уметници; метали во
прав за сликари, декоратери, печатари и
уметници; сикативи [агенси за сушење] за бои,
емајл [лакови] емајл за бојосување

(111) **27149** (151) 18/03/2019
(210) ТМ 2018/904 (220) 19/09/2018
(181) 19/09/2028
(450) 31/03/2019

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI**
KAISHA (also trading as Toyota Motor
Corporation)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

GR 86



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(111) **27121** (151) 12/03/2019
(210) ТМ 2018/908 (220) 21/09/2018
(181) 21/09/2028
(450) 31/03/2019

(732) **Друштво за производство, трговија
и услуги НЈЦК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје**
ул. Борис Трајковски бр. 73, Скопје, МК
(740) Николчо Лазаров, адвокат
Ул. Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје

(540)



(591) сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, диететски
супстанции за медицинска употреба

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)	10	27124	29	27142	38	27127
1	27113	10	27125	29	27143	38	27128
1	27129	12	27127	29	27144	38	27147
2	27113	12	27149	29	27145	39	27145
2	27115	14	27122	30	27118	39	27147
2	27116	16	27123	30	27119	40	27127
3	27123	16	27147	30	27120	41	27122
3	27129	17	27113	30	27132	41	27146
5	27121	25	27123	30	27134	41	27147
5	27123	25	27126	32	27133	42	27127
5	27124	29	27117	35	27120	42	27128
5	27125	29	27120	35	27122	42	27147
5	27130	29	27135	35	27127	43	27114
5	27131	29	27136	35	27130	43	27134
5	27148	29	27137	35	27135	44	27124
7	27127	29	27138	35	27145	44	27125
9	27127	29	27139	35	27146	45	27146
9	27128	29	27140	35	27147		
9	27147	29	27141	36	27147		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
Allergan Pharmaceuticals International Limited	27148	МК/Т/2016/0237
Alpargatas S.A.	27126	МК/Т/2018/0799
Cainiao Smart Logistics Holding Limited	27147	МК/Т/2017/1192
Delphi Technologies, LLC	27127	МК/Т/2018/0158
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	27132	МК/Т/2017/0417
Huntsman International LLC	27113	МК/Т/2018/0776



PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	27115	МК/Т/2018/0792
Qualcomm Incorporated	27128	МК/Т/2018/0780
SKSHU Paint Co., Ltd.	27116	МК/Т/2018/0800
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)	27149	МК/Т/2018/0904
Џалев Христијан	27134	МК/Т/2016/0132
ДООЕЛ Ликики-Хоме	27133	МК/Т/2013/0527
ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје	27130	МК/Т/2010/0089
Друштво за подготовка и послужување на храна ЛАДУР КАФЕ ДООЕЛ Скопје	27114	МК/Т/2018/0626
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово	27135	МК/Т/2018/0266
Друштво за производство на фармацевтски производи и трговија СА ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ Скопје	27131	МК/Т/2017/0435
Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ	27117	МК/Т/2018/0647
Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ	27118	МК/Т/2018/0648
Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ	27119	МК/Т/2018/0650
Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ	27120	МК/Т/2018/0651
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ТАНИ- КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт	27123	МК/Т/2013/0725
Друштво за производство, трговија и услуги НЈЦК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје	27121	МК/Т/2018/0908
Занаетчиска комора Скопје	27146	МК/Т/2011/0250
Милошевска Марија	27122	МК/Т/2017/1167
ПЗУ - ординација по општа стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје	27125	МК/Т/2018/0790
ПЗУ - ординација по општа стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје	27124	МК/Т/2018/0791
ХЕМОПО ДООЕЛ Скопје	27129	МК/Т/2018/0690
ХИТ 73 ДОО	27145	МК/Т/2018/0629
ХИТ 73 ДОО	27144	МК/Т/2018/0630
ХИТ 73 ДОО	27143	МК/Т/2018/0631
ХИТ 73 ДОО	27142	МК/Т/2018/0632
ХИТ 73 ДОО	27141	МК/Т/2018/0633
ХИТ 73 ДОО	27140	МК/Т/2018/0634
ХИТ 73 ДОО	27139	МК/Т/2018/0635
ХИТ 73 ДОО	27138	МК/Т/2018/0636
ХИТ 73 ДОО	27137	МК/Т/2018/0637
ХИТ 73 ДОО	27136	МК/Т/2018/0638



ПРОМЕНИ

(111) **491**
 (732) **American-Cigarette Company**
(Overseas) Limited
Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

(111) **682**
 (732) **British American Tobacco (Brands)**
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) **697**
 (732) **British American Tobacco (Brands)**
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) **616**
 (732) **British American Tobacco (Brands)**
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) **618**
 (732) **British American Tobacco (Brands)**
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) **620**
 (732) **British American Tobacco (Brands)**
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) **3919**
 (732) **AstraZeneca UK Limited**
Cambridge Biomedical Campus, 1 Francis
Crick Avenue, Cambridge, CB2 0AA, GB

(111) **3003**

(732) **Kentucky Fried Chicken International**
Holdings, LLC
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky
40213, US

(111) **3658**
 (732) **British American Tobacco (Brands)**
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) **4133**
 (732) **British American Tobacco (Brands)**
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) **4134**
 (732) **British American Tobacco (Brands)**
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) **4270**
 (732) **Otto Finance Cyprus Ltd**
13 Karaiskakis street, Limassol, CY

(111) **1382**
 (732) **PETROL d.d. Ljubljana**
Dunajska c. 50, 1527, Ljubljana, SI

(111) **3288**
 (732) **VETERINA d.d.**
Svetonedeljska 2 10436 Rakov Potok
Kalinovica, HR

(111) **3288**
 (732) **GENERA d.d.**
Svetonedjelska 2 10436 Rakov Potok
Kalinovica, HR



(111) 2911 (732) Kentucky Fried Chicken International Holdings, LLC. 1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213, US	(732) EMI (IP) LIMITED 364-366 Kensington High Street, London W14 8NS, GB
(111) 2912 (732) Kentucky Fried Chicken International Holdings, LLC. 1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213, US	(111) 8486 (732) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
(111) 2913 (732) Kentucky Fried Chicken International Holdings, LLC. 1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213, US	(111) 8747 (732) Citigroup Inc., a Delaware corporation 388 Greenwich Street, New York, New York 10013, US
(111) 7828 (732) NCR CORPORATION 3097 Satellite Boulevard Duluth GA 30096, US	(111) 9597 (732) Amazon Europe Holding Technologies SCS 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, LU
(111) 7709 (732) JIM BEAM BRANDS CO 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1600, Chicago, Illinois 60654, US	(111) 9597 (732) Amazon Europe Holding Technologies S.a.r.l. 5, rue Plaetis, L - 2338 Luxembourg, LU
(111) 7795 (732) Telefonaktiebolaget L M Ericsson SE-164 83 Stockholm, SE	(111) 9496 (732) Amazon Europe Holding Technologies SCS 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, LU
(111) 7831 (732) EMI (IP) LIMITED 364-366 Kensington High Street, London W14 8NS, GB	(111) 9496 (732) Amazon Europe Holding Technologies S.a.r.l. 5, rue Plaetis, L - 2338 Luxembourg, LU
(111) 7881 (732) EMI (IP) LIMITED 364-366 Kensington High Street, London W14 8NS, GB	(111) 9659 (732) CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA (also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.) 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP
(111) 7880	(111) 10702 (732) Rothmans of Pall Mall Limited



Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

(111) 12659

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc.**

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 19808-1674, US

(111) 14838

(732) **Automobiles Citroen S.A**

6 Rue Fructidor, 75017, Paris, FR

(111) 14769

(732) **O P I PRODUCTS, INC., a Delaware corporation**

13034 Saticoy Street, North Hollywood, California 91605, US

(111) 14773

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc.**

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 19808-1674, US

(111) 14677

(732) **Приватна здравствена установа-Галенска лабораторија ФИТОФАРМ Скопје**

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(111) 14851

(732) **PAGLIERI S.p.A.**

Strada Statale per Genova Km.98, 15122 Alessandria (AL), IT

(111) 14850

(732) **PAGLIERI S.p.A**

Strada Statale per Genova Km.98, 15122 Alessandria (AL), IT

(111) 15336

(732) **La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique**

Avenue René Levayer, F-86270 La Roche-Posay, FR

(111) 15336

(732) **La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique**

Avenue René Levayer, F-86270 La Roche-Posay, FR

(111) 15315

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc.**

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 19808-1674, US

(111) 14917

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc.**

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 19808-1674, US

(111) 15353

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc.**

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 19808-1674, US

(111) 15644

(732) **Biogen MA Inc.**

225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US

(111) 19204

(732) **Biogen MA Inc.**

225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US

(111) 16686

(732) **Друштво за градежништво, промет и услуги „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.“ Д.О.О. Скопје**



**ул.„Борис Трајковски“ бр.111, Кисела
Вода, 1000, Скопје, МК**

(111) 16203

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги МБ БЕЛАРТ ДОО увоз-извоз Скопје
бул.АЧНОМ бр.150 лок.16, Скопје, МК

(111) 18821

(732) NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET
A.S.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:
14, 34768 Ümraniye, İstanbul, TR

(111) 19939

(732) Diversey, Inc.

2415 Cascade Pointe Boulevard, North
Caroline 28208, Charlotte, US

(111) 19940

(732) Diversey, Inc.

2415 Cascade Pointe Boulevard, North
Caroline 28208, Charlotte, US

(111) 20923

(732) Rothmans of Pall Mall Limited
Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

(111) 21002

(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) 21956

(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) 21583

(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.

**251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US**

(111) 21435

(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) 21433

(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) 21436

(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) 21434

(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) 21431

(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) 21428

(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US

(111) 21432

(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.



**251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US**

(111) **22536**

(732) **Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland
Unlimited Company
Hinterbergstrasse 16 6312 Steinhausen, CH**

(111) **22779**

(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US**

(111) **22777**

(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US**

(111) **21635**

(732) **Kentucky Fried Chicken International
Holdings, LLC.
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky
40213, US**

(111) **22318**

(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US**

(111) **22355**

(732) **Kentucky Fried Chicken International
Holdings, LLC.
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky
40213, US**

(111) **5107**

(732) **Noxell Corporation
11050 York Road, Hunt Valley, Maryland
21030-2098, US**

(111) **23475**

(732) **Kentucky Fried Chicken International
Holdings, LLC.
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky
40213, US**

(111) **22949**

(732) **American-Cigarette Company
(Overseas) Limited
Route de France 17, 2926 Boncourt, CH**

(111) **23663**

(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US**

(111) **24970**

(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US**

(111) **25933**

(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US**

(111) **25762**

(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US**

ПРЕНОС

(111) **2068**

(732) **Noxell Corporation
11050 York Road, Hunt Valley, Maryland
21030-2098, US**



(111) 2077 (732) Noxell Corporation 11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 21030-2098, US	(732) COTY-OPI, INC., a Delaware corporation 13034 Saticoy Street, North Hollywood, California 91605, US
(111) 2198 (732) Noxell Corporation 11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 21030-2098, US	(111) 14677 (732) Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК
(111) 2199 (732) Noxell Corporation 11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 21030-2098, US	(111) 15388 (732) THE GILLETTE COMPANY LLC One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US
(111) 7529 (732) MOSKOTEVC Andreja Stopce 31, 3231 Grobelno, SI	(111) 15383 (732) THE GILLETTE COMPANY LLC One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US
(111) 9094 (732) TRIUMPH INTERTRADE AG Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, CH	(111) 15963 (732) HFC Prestige International Operations Switzerland Sarl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-Lancy, CH
(111) 8539 (732) Chr. Hansen A/S 10-12 Boge Alle, DK 2970 Horsholm, DK	(111) 15767 (732) HFC Prestige International Operations Switzerland Sarl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-Lancy, CH
(111) 9021 (732) Друштво за производство, услуги и трговија БЕСТ ЈУНИОР ДОО Скопје ул.840 БИС бр.11, Скопје, МК	(111) 18802 (732) Upsa SAS 3 Rue Joseph Monier, , 92500, Rueil- Malmaison, FR
(111) 9496 (732) Amazon Europe Core S.à r.l. 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU	(111) 21429 (732) HFC Prestige International Operations Switzerland Sarl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-Lancy, CH
(111) 12073 (732) Upsa SAS 3 Rue Joseph Monier, , 92500, Rueil- Malmaison, FR	
(111) 14769	



(111) 23283
(732) Upsa SAS
3 Rue Joseph Monier, , 92500, Rueil-
Malmaison, FR

(111) 23282
(732) Upsa SAS
3 Rue Joseph Monier, , 92500, Rueil-
Malmaison, FR

(111) 23894
(732) Upsa SAS
3 Rue Joseph Monier, , 92500, Rueil-
Malmaison, FR

(111) 25470
(732) FMC Agricultural Products
International AG
Alpenstrasse 15, Zug 6300, CH

(111) 25470
(732) DuPont Agricultura Caribe Industries,
Ltd.
Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM

(111) 25960
(732) FMC Agricultural Products
International AG
Alpenstrasse 15, Zug 6300, CH

(111) 25960

(732) DuPont Agricultura Caribe Industries,
Ltd.
Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM

(111) 25680
(732) FMC Agricultural Products
International AG
Alpenstrasse 15, Zug 6300, CH

(111) 25680
(732) DuPont Agricultura Caribe Industries,
Ltd.
Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM

(111) 26083
(732) DuPont Agricultura Caribe Industries,
Ltd.
Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM

(111) 26083
(732) FMC Agricultural Products
International AG
Alpenstrasse 15, Zug 6300, CH

(111) 26158
(732) Kyowa Kirin Services Ltd
1st Floor Sackville House, 143-149
Fenchurch Sreet, London, EC3M 6BL , GB

ИСТЕКУВАЊА

(111) 2176
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/03/2009

(111) 16929
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/05/2014



(111) 12785

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/07/2015

(111) 12786

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/07/2015

(111) 14636

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/09/2016

СПОЈУВАЊА

(111) 4270

(732) Otto Russland Beteiligungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH
Osterfeldstraße 12-14, 22529, Hamburg, DE

(111) 4270

(732) H.I.S. Textil GmbH
Osterfeldstraße 12-14, 22529, Hamburg, DE

(111) 9094

(732) TRIUMPH INTERNATIONAL GmbH
Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, CH

(111) 9597

(732) Amazon Europe Core S.a.r.l.

5, rue Plaetis, L - 2338 Luxembourg, LU

(111) 9659

(732) CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA also trading as CITIZEN HOLDINGS
CO., LTD.
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi,
Tokyo, JP

(111) 23348

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) 10136 МК/Т/ 1998/651

ОБНОВУВАЊА

(111) 1000

(186) 15/03/2029

(111) 3363

(186) 25/09/2029

(111) 3364

(186) 22/02/2029

(111) 4030

(186) 13/03/2029

(111) 3366

(186) 06/03/2029

(111) 3367

(186) 22/02/2029



(111) 3372	(186) 13/03/2029
(111) 3007	(186) 18/05/2029
(111) 4186	(186) 20/04/2029
(111) 2564	(186) 11/03/2029
(111) 4270	(186) 05/08/2027
(111) 2077	(186) 24/04/2027
(111) 3204	(186) 21/12/2027
(111) 1382	(186) 15/05/2029
(111) 2306	(186) 21/03/2029
(111) 4739	(186) 25/05/2027
(111) 7828	(186) 11/02/2027
(111) 7709	(186) 18/08/2027
(111) 7692	(186) 26/08/2027
(111) 7710	(186) 27/08/2027
(111) 7710	(186) 27/08/2017
(111) 7795	(186) 10/09/2027
(111) 7744	(186) 19/09/2027
(111) 7843	(186) 03/10/2027
(111) 7847	(186) 10/10/2027
(111) 7844	(186) 10/10/2027
(111) 7811	(186) 17/10/2027
(111) 8184	(186) 17/10/2027
(111) 7831	(186) 22/10/2017
(111) 7881	(186) 04/11/2027
(111) 7880	(186) 04/11/2027
(111) 8022	(186) 30/12/2027
(111) 8034	(186) 30/12/2027
(111) 8033	(186) 30/12/2027
(111) 8076	(186) 24/01/2028
(111) 8077	(186) 24/01/2028
(111) 8269	(186) 22/05/2028
(111) 8539	(186) 13/07/2028
(111) 9264	(186) 04/09/2028
(111) 10136	(186) 25/09/2028
(111) 8714	(186) 10/03/2029
(111) 9087	(186) 22/03/2029



(111) 8747	(186) 28/04/2029
(111) 8234	(186) 20/05/2029
(111) 8235	(186) 20/05/2029
(111) 8655	(186) 27/05/2029
(111) 8735	(186) 09/08/2029
(111) 8734	(186) 09/08/2029
(111) 8335	(186) 27/09/2029
(111) 27022	(186) 02/07/2014
(111) 14969	(186) 14/05/2027
(111) 14838	(186) 29/05/2027
(111) 14896	(186) 04/06/2027
(111) 14674	(186) 13/07/2027
(111) 15313	(186) 30/08/2027
(111) 14851	(186) 31/08/2027
(111) 14850	(186) 31/08/2027
(111) 15336	(186) 04/09/2027
(111) 15638	(186) 25/09/2027
(111) 16951	(186) 25/09/2027
(111) 15357	(186) 27/09/2027
(111) 16124	(186) 02/10/2027
(111) 16125	(186) 02/10/2027
(111) 16126	(186) 02/10/2027
(111) 16123	(186) 02/10/2027
(111) 17359	(186) 08/10/2027
(111) 17357	(186) 08/10/2027
(111) 15383	(186) 22/10/2027
(111) 15468	(186) 01/11/2027
(111) 15469	(186) 01/11/2027
(111) 16530	(186) 30/11/2027
(111) 15411	(186) 04/12/2027
(111) 15410	(186) 04/12/2027
(111) 15634	(186) 12/12/2027
(111) 14988	(186) 13/12/2027
(111) 15389	(186) 24/12/2027
(111) 15442	(186) 24/12/2027
(111) 15644	(186) 05/02/2028



(111) 19204	(186) 12/05/2028
(111) 16686	(186) 03/07/2028
(111) 16203	(186) 22/08/2028
(111) 16289	(186) 22/08/2028
(111) 17174	(186) 11/09/2028
(111) 18775	(186) 11/09/2028
(111) 15890	(186) 29/09/2028
(111) 17208	(186) 14/10/2028
(111) 16634	(186) 04/12/2028
(111) 16817	(186) 15/12/2028
(111) 16818	(186) 15/12/2028
(111) 16890	(186) 23/12/2028
(111) 20151	(186) 23/01/2029
(111) 19294	(186) 23/01/2029
(111) 18821	(186) 27/01/2029
(111) 19939	(186) 28/01/2029
(111) 19940	(186) 28/01/2029
(111) 17031	(186) 10/02/2029
(111) 18384	(186) 11/02/2029
(111) 19642	(186) 19/02/2029
(111) 17187	(186) 10/03/2029
(111) 17340	(186) 12/03/2029
(111) 16988	(186) 06/03/2029
(111) 17110	(186) 07/04/2029
(111) 19235	(186) 19/05/2029
(111) 17318	(186) 19/06/2029
(111) 17316	(186) 19/06/2029
(111) 17315	(186) 19/06/2029
(111) 17314	(186) 19/06/2029
(111) 17313	(186) 19/06/2029
(111) 17312	(186) 19/06/2029
(111) 17320	(186) 19/06/2029
(111) 17381	(186) 06/07/2029
(111) 17461	(186) 21/10/2029

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2018/33**

(45) 31/03/2019

(22) 27/12/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(30) CN2018303375770 27/06/2018 PE

(72) XIE YUXIAN

(73) **Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd****Building 2, no. 3089, Huqingping Road, Zhaoxiang Town, Qingpu District, Shanghai, 201799 China, CN**(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 12-11

(54) **"Електричен скутер"**

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
12-11	МК/II/ 2018/33

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd	МК/II/ 2018/33



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **857**

(45) 31/03/2019

(21) ID 2017/23

(22) 13/12/2017


(18) 13/12/2022

(28) 7 (седум) дизајни, тродимензионални

(72) Јован Јованоски ("Дејан Војвода" бр. 83, Охрид,)

(73) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО****15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, МК**

(51) 23-03

(54) **"Делови на бојлер"**

(11) **858**

(45) 31/03/2019

(21) ID 2017/24

(22) 13/12/2017

(18) 13/12/2022

(28) 11 (единаесет) дизајни, тродимензионални


(72) Јован Јованоски ("Дејан Војвода" бр. 83, Охрид,)

(73) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО****15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, МК**

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски

бул. Македонски Просветители бр. 8, Охрид

(51) 23-03

(54) **"Делови на бојлер"**



(11) 859

(45) 31/03/2019

(21) ID 2017/34

(22) 25/12/2017

(18) 25/12/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(72) Јован Јованоски ("Дејан Војвода" бр. 83, Охрид,)


(73) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО****15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, МК**

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски

Бул. "Македонски просветители" 8, Охрид

(51) 23-03

(54) **"Бојлер"**



(11) **853**

(45) 31/03/2019

(21) ID 2018/19

(22) 06/07/2018

(18) 06/07/2023

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата ()

(73) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје****Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, МК**


(74) Марин, Гавриловски, адвокат

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје

(51) 09-01

(54) **"Шише"**

(11) **854** (45) 31/03/2019
(21) ID 2018/20 (22) 06/07/2018
(18) 06/07/2023
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата ()
(73) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**
Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, МК
(74) Марин, Гавриловски, адвокат
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје
(51) 09-01
(54) **"Шише"**



(11) **855**

(45) 31/03/2019

(21) ID 2018/21

(22) 06/07/2018

(18) 06/07/2023

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата ()

(73) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје****Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, МК**


(74) Марин, Гавриловски, адвокат

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје

(51) 09-01

(54) **"Шише"**

(11) **856** (45) 31/03/2019
(21) ID 2018/22 (22) 06/07/2018
(18) 06/07/2023
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата ()
(73) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**
Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, МК
(74) Марин, Гавриловски, адвокат
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје
(51) 09-01
(54) **"Шише"**



(11) **852**

(45) 31/03/2019

(21) ID 2018/23

(22) 23/07/2018

(18) 23/07/2023

(28) 5 (пет) дизајни, тродимензионални


(30) DM/101371 22/02/2018 DM

(72) Marianna NITSCH (Chanel, 135 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, FR)


(73) **CHANEL****135 avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE, FR**(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 03-01

(54) **"Чанти и паричници"**







ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
03-01	МК/И/2018/0023
09-01	МК/И/2018/0019
09-01	МК/И/2018/0020
09-01	МК/И/2018/0021
09-01	МК/И/2018/0022
23-03	МК/И/2017/0023
23-03	МК/И/2017/0024
23-03	МК/И/2017/0034

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
CHANEL	852	МК/И/2018/0023
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	853	МК/И/2018/0019
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	854	МК/И/2018/0020
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	855	МК/И/2018/0021
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	856	МК/И/2018/0022
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЦИ ДОО	857	МК/И/2017/0023
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЦИ ДОО	858	МК/И/2017/0024
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЦИ ДОО	859	МК/И/2017/0034